

Службен весник

на Република Македонија

Број 123

2 октомври 2012, вторник

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3003. Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации.....	3	3008. Закон за изменување и дополнување на Законот за туристичката дејност....	6
3004. Закон за престанување на важењето на Законот за обезбедување на средства за финансирање на програмата за изградба на железничката пруга Куманово-Бељаковце-Крива Паланка –Деве Баир (граница со Република Бугарија) во 1994, 1995 и 1996 година.....	3	3009. Закон за дополнување на Законот за приватизација на државниот капитал..	7
3005. Закон за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси.....	4	3010. Закон за дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.....	8
3006. Закон за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија.....	5	3011. Закон за изменување и дополнување на Законот за возила.....	8
3007. Закон за дополнување на Законот за високото образование.....	5	3012. Закон за изменување и дополнување на Законот за животната средина.....	28
		3013. Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со отпад.....	41
		3014. Закон за изменување и дополнување на Законот за ветеринарно здравство..	58
		3015. Уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2012 година...	62

	Стр.		Стр.
3016. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на град Скопје.....	62	3026. Програма за изменување на Програмата за семе и саден материјал во 2012 година.....	68
3017. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.....	62	3027. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година.....	68
3018. Одлука за давање на право на трајно користење градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Валандово.....	62	3028. Програма за изменување и дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2012 година.....	69
3019. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Урбанистички план вон населено место, за стопански комплекс “Компостара“ КО Кочани.....	63	3029. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	69
3020. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за донесување на Локална урбанистичка планска документација за изградба на „Туристички комплекс“, КО Берово - вон г.р, општина Берово.....	64	3030. Решение за утврдување престанок на функцијата државен правобранител во државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје.	69
3021. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Вишиот управен суд.....	65	3031. Правилник за изменување на Правилникот за постапката за избор на методи за квантитативна анализа на двокомпонентните мешавини на текстилни влакна (*)......	69
3022. Одлука за надоместокот за спроведување на теоретската настава и практичната обука и за полагање на испит за специјализации односно супспецијализации од областа на медицината, стоматологијата и фармацијата.....	65	3032. Правилник за трошоците во постапката за регистрирање и користење на ознаката за потекло, географската ознака и ознаката за гарантиран традиционален специјалитет.....	82
3023. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје...	66	3033. Правилник за формата и содржината на барањето за овластување на лаборатории за вршење на анализа и суперанализа на земените примероци за контрола на квалитетот на жита и ориз.....	83
3024. Одлука за основање на технолошко индустриска развојна зона „Струмица“	67	3034. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 39/2012 од 12 септември 2012 година.....	84
3025. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина-руди на железо на локалитетот “Тајмиште“, општина Зајас.....	67	3035. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 124/2011 од 18 септември 2012 година.....	86
		3036. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	87
		3037. Исправка од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.....	88
		Огласен дел	1-104

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

3003.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 септември 2012 година.

Бр. 07- 4036/1
25 септември 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ

Член 1

Во Законот за електронските комуникации (“Службен весник на Република Македонија“ број 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/10, 13/12 и 59/12), во членот 29-а по ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:

“(8) Операторите и/или давателите на публични мобилни комуникационни услуги се длъжни безплатно да обезпечат пренос на СМС пораки кои содржат информации од Електронскиот дневник (Е-дневник) што го обезбедува Министерството за образование и наука.”

СтавоТ (8) станува став (9).

Во ставот (9) кој станува став (10) зборовите: “ставот (7)” се заменуваат со зборовите: “ставот (9)”.

Ставовите (10) и (11) стануваат ставови (11) и (12).

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR KOMUNIKIME ELEKTRONIKE**

Neni 1

Në Ligjin për komunikime elektronike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/10, 13/12 dhe 59/12), në nenin 29-a pas paragrafit (7) shtohet paragraf i ri (8), si vijon:

"(8) Operatoret dhe/ose dhenesit e shërbimeve të komunikimeve mobile publike, janë të detyruar që falas të sigurojnë bartjen e porositve SMS që përmbajnë informata nga Ditari elektronik (E - Ditari) që e siguron Ministria e Arsimit dhe Shkencës."

Paragrafi (8) behet paragraf (9).

Në paragrafin (9) që behet paragraf (10) fjalet: "paragrafi (7)" zevendesohen me fjalet: "paragrafi (9)".

Paragrafet (10) dhe (11) behen paragrafe (11) dhe (12).

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3004.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ПРУГА КУМАНОВО-БЕЉАКОВЦЕ-КРИВА ПАЛАНКА – ДЕВЕ БАИР (ГРАНИЦА СО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА)
ВО 1994, 1995 И 1996 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за престанување на важењето на Законот за обезбедување на средства за финансирање на програмата за изградба на железничката пруга Куманово-Белаковце-Крива Паланка – Деве Баир (граница со Република Бугарија) во 1994, 1995 и 1996 година, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 септември 2012 година.

Бр. 07- 4037/1
25 септември 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА НА ЖЕЛЕЗ-
НИЧКАТА ПРУГА КУМАНОВО-БЕЉАКОВЦЕ-КРИ-
ВА ПАЛАНКА – ДЕВЕ БАИР (ГРАНИЦА СО РЕПУБ-
ЛИКА БУГАРИЈА) ВО 1994, 1995 И 1996 ГОДИНА

Член 1

Со овој закон престанува да важи Законот за обезбедување на средства за финансирање на програмата за изградба на железничката пруга Куманово - Бељаковце - Крива Паланка - Деве Баир (граница со Република Бугарија) во 1994, 1995 и 1996 година („Службен весник на Република Македонија“ број 70/94).

Член 2

Договорите и Анексот кон договорите склучени меѓу правните лица -изведувачи и Јавното претпријатие “Македонски железници” Ц.О. Скопје и неговите организациони единици или неговите правни наследници, за реализација на Програмата за изградба на железничката пруга Куманово -Бељаковце - Крива Паланка - Деве Баир (граница со Република Бугарија) во 1994, 1995 и 1996 година предвидена согласно со Законот за обезбедување на средства за финансирање на програмата за изградба на железничката пруга Куманово - Бељаковце - Крива Паланка - Деве Баир (граница со Република Бугарија) во 1994, 1995 и 1996 година, кои во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се раскинат спогодбено согласно со Законот за облигационите односи, за износите на отпишаните побарувања и обврски кои произлегуваат од тие договори и анекси, се ослободуваат од плаќањето на данок на добивка.

Член 3

Правните лица - изведувачи од членот 2 од овој закон се должни на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје како

правен наследник на Јавното претпријатие “Македонски железници” Ц.О. Скопје да му ја достават целокупната техничка документација изработена согласно со договорите од членот 2 од овој закон, како и преостанатите градежни материјали кои им се дадени за изградба на пругата, во рок од 30 дена од денот на раскинувањето на договорите од членот 2 од овој закон.

Член 4

Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје како правен наследник на Јавното претпријатие “Македонски железници” Ц.О. Скопје, по истекот на рокот за раскинување на договорите од членот 2 од овој закон може да го оствари правото на нивно еднострано раскинување.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR SHFUQIZIM TË LIGJIT PËR SIGURIMIN E MJETEVE PËR FINANCIMIN E PROGRAMIT PËR NDERTIMIN E HEKURUDHES KUMANOVE - BELAKOV - KRIVA PALLANKE - DEVE BAIR (KUFIRI ME REPUBLIKEN E BULLGARISE) NË VITIN 1994, 1995 DHE 1996

Neni 1

Me kete ligj shfuqizohet Ligji për sigurimin e mjeteve për financimin e programit për ndertimin e hekurudhes Kumanove - Belakov - Kriva Pallanke - Deve Bair (kufiri me Republikën e Bullgarisë) në vitin 1994, 1995 dhe 1996 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numer 70/94).

Neni 2

Marreveshjet dhe Aneksi i marreveshjeve të lidhura ndermjet personave juridike-realizues dhe Ndermarrjes Publike “Hekurudhat Maqedonase” P.P. Shkup dhe njesive të saja organizative ose trasheguesve të saj juridike, për realizimin e Programit për ndertimin e hekurudhes Kumanove-Belakov-Kriva Pallanke-Deve Bair (kufiri me Republikën e Bullgarisë) në vitin 1994, 1995 dhe 1996, të parapare sipas Ligjit për sigurimin e mjeteve për financimin e programit për ndertimin e hekurudhes Kumanove-Belakov-Kriva Pallanke-Deve Bair (kufiri me Republikën e Bullgarisë) në vitin 1994, 1995 dhe 1996, të cilat në afat prej 90 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji, do të prishen me ujdj sipas Ligjit për marrëdhënie obliguese, për shumata e kërkesave dhe detyrimeve të shlyera që dalin nga ato marreveshje dhe anekse, lirohen nga pagesa e tatimit mbi fitim.

Neni 3

Personat juridike-realizues nga neni 2 i ketij ligji, detyohen që Ndermarrjes Publike për Infrastrukture Hekurudhore Hekurudhat Maqedonase-Shkup, si trashegues juridik i Ndermarrjes Publike “Hekurudhat Maqedonase” P. P. Shkup, t’ia dorezojne dokumentacionin e plote teknik të perpiluar në pajtim me marreveshjet nga neni 2 i ketij ligji, si dhe materialet tjera ndertimore që u jane dhene për ndertimin e hekurudhes, në afat prej 30 ditesh nga dita e prishjes së marreveshjeve nga neni 2 i ketij ligji.

Neni 4

Ndermarrja Publike për Infrastrukture Hekurudhore Hekurudhat Maqedonase - Shkup si trashegues juridik i Ndermarrjes Publike “Hekurudhat Maqedonase” P. P. Shkup, pas kalimit të afatit për prishjen e marreveshjeve nga neni 2 i ketij ligji, mund ta realizoje të drejten e prishjes së tyre të njeanshme.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në “Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

3005.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 септември 2012 година.

Бр. 07- 4038/1
25 септември 2012 година
Скопје

Претседател

на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ

Член 1

Во Законот за комуналните такси (“Службен весник на Република Македонија” број 61/2004, 64/2005 и 92/2007), во членот 5 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

“(5) Комуналната такса за користење на просторот за паркирање од членот 3 став (1) точка 8 од овој закон се утврдува во процентуален износ од цената на наплатената услуга за користење на просторот за паркирање.”

Член 2

Во членот 20 Тарифа за комуналните такси тарифен број 8 ставот 1 се менува и гласи:

“За користење на просторот за паркирање на патнички моторни возила, товарни моторни возила, автобуси и приколки на јавни паркиралишта се наплаќа комунална такса во висина од 10% до 20% од цената на наплатената услуга за користење на просторот за паркирање.”

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR TAKSA KOMUNALE

Neni 1

Në Ligjin për taksa komunale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numer 61/2004, 64/2005 dhe 92/2007), në nenin 5 pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri (5), si vijon:

“(5) Taksa komunale për shfrytezimin e hapësirës për parkim nga neni 3 paragrafi (1) pika 8 të ketij ligji, percautohet në shume procentuale nga cmimi i shërbimit të arketuar për shfrytezimin e hapësirës për parkim.”

„(6) Универзитетот „Свети Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и јавните здравствени

установи и универзитетските клиники, склучуваат спогодба за уредување на меѓусебните односи во вршењето на образовната, научно-истражувачката и здравствената дејност, како функционална целина, согласно со потребите за спроведување на студиските програми, како и за уредување на работниот однос, најдоцна во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR PLOTESIMIN E LIGJIT PËR ARSIM TË LARTE

Neni 1

Në Ligjin për arsim të larte ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 35/2008, 103/2008, 26/2009, 8320/09, 9920/09, 115/10, 17/11 dhe 51/11), në nenin 179 pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon:

"(6) Universiteti "Shen Klimenti i Ohrit" në Manastir, Universiteti Shtetëror në Tetovë, Universiteti "Goce Dellçev" në Shtip dhe institucionet shëndetësore publike dhe klinikat universitare, lidhin marreveshje për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjella në kryerjen e veprimtarisë arsimore, shkencore-hulumtuese dhe shëndetësore, si teresi funksionale, në pajtim me nevojat për zbatimin e programeve studimore, si dhe për rregullimin e marrëdhënieve të punës, më së voni në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji."

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

3008.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУРИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за туристичката дејност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 септември 2012 година.

Бр. 07- 4041/1
25 септември 2012 година на Република Македонија,
Скопје

Претседател

Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,

Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУРИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Законот за туристичката дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 62/2004, 89/2008, 12/2009, 17/11, 47/11 и 53/11), по членот 37 се додава нов член 37-а, кој гласи:

“Член 37-а

Странска туристичка агенција која носи туристи во Република Македонија, без посредство на домашна туристичка агенција со лиценца А, или без склучен договор со туристички водич во Република Македонија, има обврска во рок од 24 часа од часот на влегувањето во Република Македонија, да ангажира домашен туристички водич со склучување договор со еден од следниве вршители на туристичка дејност:

- Здружението на туристички водичи и придружници,

- туристичка агенција со лиценца А,

- туристичко биро или

- физичко лице - туристички водич.

За обврската од ставот 1 на овој член странската туристичка агенција се информира од страна на вршителот на угостителската дејност кој управува со објектот за сместување.“

Член 2

Во членот 60 став 1 зборовите: “од мал обем“ се бришат.

Член 3

Во членот 61 став 1 по зборот “точка“ броевите “1, 4 и 6“ се бришат.

Член 4

Во членот 71 став 1 точка 7 точката се заменува со сврзникот “и“ и се додава нова точка 8, која гласи:

“8) странска туристичка агенција која носи туристи во Република Македонија, без посредство на домашна туристичка агенција со лиценца А, или без склучен договор со туристички водич во Република Македонија, не постапи согласно со членот 39 став 2 од овој закон.“

Во ставот 2 по бројот “1“ се додаваат зборовите: “точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

“Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на самото место на одговорното лице на странската туристичка агенција, за организираната група туристи, за дејствието од ставот 1 точка 8 на овој член.“

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5.

Член 5

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за туристичката дејност.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR VEPRIMTARI TURISTIKE

Neni 1

Në Ligjin për veprimtari turistike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 62/2004, 89/2008, 12/2009, 17/11, 47/11 dhe 53/11), pas nenit 37 shtohet neni i ri 37-a si vijon:

"Neni 37-a

Agjencia turistike e huaj që sjell turiste në Republikën e Maqedonise, pa ndërmjetësimin e agjencise turistike të vendit me licence A, ose pa marreveshje të lidhur me udherrefyes turistik në Republikën e Maqedonise, ka për obligim që në afat prej 24 orësh nga ora e hyrjes në Republikën

së Maqedonise, të angazhoje udherrefyes turistik të vendit me lidhje të marreveshjes me një nga kryeresit të veprimtarise turistike si vijojne:

- Shoqaten e Udherrefyesve dhe Shoqeruesve Turistike,
- agjencine turistike me licence A,
- byrone turistike ose
- personin fizik-udherrefyes turistik.

Për obligimin nga paragrafi 1 i ketij neni agjencia turistike e huaj informohet nga kryeresi i veprimtarise hoteliere që menaxhon me objektin për vendosje."

Neni 2

Në nenin 60 paragrafi 1 fjalet: "me vellim të vogel" shlyhen.

Neni 3

Në nenin 61 paragrafi 1 pas fjales "pika" numrat "1, 4 dhe 6" shlyhen.

Neni 4

Në nenin 71 paragrafi 1 pika 7, pika zevendesohet me lidhezen "dhe" dhe shtohet pike e re 8, si vijon:

"8) Agjencia turistike e huaj që sjell turiste në Republiken e Maqedonise, pa ndermjetesimin e agjencise turistike të vendit me licence A, ose pa marreveshje të lidhur me udherrefyes turistik në Republiken e Maqedonise, nuk vepron në pajtim me nenin 39 paragrafi 2 të ketij ligji."

Në paragrafin 2 pas numrit "1" shtohen fjalet: "pikat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7".

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"Gjoke në shume prej 1 000 deri në 2 000 euro në kundervlere me denare do t'i kumtohet aty për aty personit pergjegjes të agjencise turistike të huaj, për grupin e organizuar të turistëve, për veprimin nga paragrafi 1 pika 8 të ketij neni."

Paragrafet 3 dhe 4 behen paragrafe 4 dhe 5.

Neni 5

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të Republikës së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastruar të Ligjit për veprimtari turistike.

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

3009.

Brz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за приватизација на државниот капитал, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 септември 2012 година.

Бр. 07- 4042/1 Претседател
25 септември 2012 година на Република Македонија,
Скопје **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ

Член 1

Во Законот за приватизација на државниот капитал („Службен весник на Република Македонија“ број 37/96, 25/99, 81/99, 49/2000, 6/2002 и 74/2005), по членот 9 се додава нов член 9-а, кој гласи:

„Член 9-а

Во постапката на приватизација на државен капитал по пат на јавен повик продавачот може да пропише можност избраниот најповолен понудувач да основа друштво за посебна намена (ДПН) кое може да учествува единствено во реализација на договорот за купопродажба на акции, односно удели. Доколку најповолниот понудувач одлучи да основа ДПН, продавачот може да го склучи договорот за купопродажба со ДПН.

Продавачот во јавниот повик, како и во тендерската документација задолжително однапред треба да ја определи можноста правното лице или конзорциумот, кој е избран за најповолен понудувач, да основа ДПН со седиште во Република Македонија кое ќе го склучи договорот за купопродажба на акции, односно удели.

Договорот за купопродажба на акции или удели не ма да биде склучен доколку не се достави банкарската гаранција со која се гарантира исплата на договорните казни која била објавена во јавниот повик и без оглед дали договорот ќе го склучи понудувачот или за таа цел основаното ДПН.

Банкарската гаранција со која се гарантира исплатата на договорните казни треба да биде безусловна, неотповиклива, наплатлива на прв повик и издадена од банка со седиште во Република Македонија или од банка со седиште надвор од Република Македонија.“

Член 2

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за приватизација на државниот капитал.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ЛИГЈ

ПЕР ПЛОТЕСИМ Е ЛИГЈ ПЕР ПРИВАТИЗИМ ТЕР КАПИТАЛИТ СХТЕТЕРОР

Нени 1

Нë Ligjin për privatizim të kapitalit shtetëror (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise” numer 37/96, 25/99, 81/99, 49/2000, 6/2002 dhe 74/2005), pas nenit 9 shtohet nen i ri 9-a, si vijon:

“Neni 9-a

Në procedurën e privatizimit të kapitalit shtetëror nëpërmjet thirrjes publike shiteshi mund të percaktojë mundësi që ofertuesi më i volitshëm i zgjedhur të themelojë shoqëri për dedikim të vecante (SHDV) që mund të marrë pjesë vetëm në realizimin e marreveshjes për shitblerje të aksioneve, perkatesisht pjesëmarrjeve. Nëse ofertuesi më i volitshëm vendos të themelojë SHDV, shiteshi mund të lidhë marreveshje për shitblerje me SHDV-në.

Shiteshi në thirrjen publike, si dhe në dokumentacionin e tenderit detyrimisht paraprakisht duhet ta percaktojë mundësinë që personi juridik apo konzorciumi që është zgjedhur si ofertues më i volitshëm, të themelojë SHDV me seli në Republiken e Maqedonise që do ta lidhë marreveshjen për shitblerje të aksioneve, perkatesisht pjesëmarrjeve.

Marreveshja për shitblerje të aksioneve apo pjesemarrjeve nuk do të lidhet nese nuk dorezohet garanci bankare me të cilën garantohet pagesa e denimeve kontraktuese që është shpallur në konkursin publik dhe pa marre parasysh nese marreveshjen do ta lidhe ofertuesi apo SHDV-ja e themeluar për atë qëllim.

Garancia bankare me të cilën garantohet pagesa e denimeve kontraktuese duhet të jete e pakushtezuar, e parevokueshme, e arketueshme në thirrje të pare dhe e leshuar nga banka me seli në Republikën e Maqedonisë apo nga banka me seli jashte Republikës së Maqedonisë."

Neni 2

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjenes i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të percaktojë tekst të spastruar të Ligjit për privatizim të kapitalit shtetëror.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3010.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 септември 2012 година.

Бр. 07- 4043/1 Претседател
25 септември 2012 година на Република Македонија,
Скопје **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ

Член 1

Во Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ број 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/2000, 6/2002, 31/2003, 38/2004, 35/2006 и 84/2007), во членот 48 став (3) по зборовите: „комисија составена од“ се додава зборот „најмалку“.

Член 2

Средствата (објекти, машини и друга опрема, влогови во други правни субјекти и друго), за кои треба да се постапи согласно со членот 89-а став (1) од овој закон, а кои се наоѓаат надвор од Република Македонија во држава во која согласно со законодавството на таа држава не може да се запишат во сопственост на Република Македонија, а кои се запишуваат на име на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Република Македонија се средства кои претставуваат имот во сопственост на Република Македонија.

Член 3

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR PLOTESIMIN E LIGJIT MBI TRANSFORMIMIN E NDERMARRJEVE ME KAPITAL SHOQEROR

Neni 1

Me Ligjit për transformimin e ndermarrjeve me kapital shoqeror ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/2000, 6/2002, 31/2003, 38/2004, 35/2006 dhe 84/2007), në nenin 48 paragrafi (3) pas fjaleve: "komisioni i perbere prej" shtohen fjaltet: "së paku".

Neni 2

Mjetet (objekte, makina dhe pajisje tjeter, depozitime në subjekte tjera juridike etj.), për të cilat duhet vepruar në pajtim me nenin 89-a paragrafi (1) të ketij ligji, e që ndodhen jashte Republikës së Maqedonisë në shtetin në të cilin në pajtim me legjislacionin e atij shteti nuk mund të regjistrohen në pronesi të Republikës së Maqedonisë, e të cilat regjistrohen në emer të Shoqerise aksionare për ndertim dhe ekonomizim me hapesire banesore dhe hapesire afari- ste me rendesi për Republikën e Maqedonisë, jane mjete që paraqesin prone në pronesi të Republikës së Maqedonisë.

Neni 3

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjenes i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të percaktojë tekst të pastuar të Ligjit për transformimin e ndermarrjeve me kapital shoqeror.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3011.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗИЛА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за возила,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 септември 2012 година.

Бр. 07- 4044/1 Претседател
25 септември 2012 година на Република Македонија,
Скопје **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗИЛА

Член 1

Во Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ број 140/2008 и 53/11), во членот 3 став (1) точка 13 зборовите: „со исклучок на мотоцикли“ се бришат.

Точката 23 се менува и гласи:

„23. „Мобилна машина“ е возило на сопствен погон кое е проектирано и произведено да изведува специфични работи и кое поради своите конструктивни карактеристики не е погодно за превоз на лица и стоки. Машините поставени на шасија на моторно возило не се сметаат за мобилни машини.“.

Точката 32 се менува и гласи:

„32. „Трактор“ е возило на моторен погон, вклучувајќи земјоделски или шумски трактор со тркала или со гасеници со сопствен погон, кој има најмалку две оски и максимална конструкциски определена брзина не помала од 6 km/h, на кој главна функција му е влечна моќност и е посебно конструиран за влечење, потиснување, носење и да дава погон на определена приклучна опрема која е конструирана за вршење на земјоделски или шумски работи, односно за влечење на земјоделски или шумски приколки, може да биде прилагоден за превоз на товар во рамките на земјоделските и шумските работи и/или може да биде опремен со седишта за патници.“.

Точката 64 се брише

Точките 65, 66, 67 и 68 стануваат точки 64, 65, 66 и 67.

Член 2

По членот 4 се додава нов член 4-а, кој гласи:

„Член 4-а

Супсидијарна примена

(1) На постапките утврдени со овој закон соодветно се применуваат одредбите од Законот за општа управна постапка, доколку со овој закон поинаку не е утврдено.

(2) На постапките за инспекциски надзор се применуваат одредбите од Законот за инспекциски надзор, Законот за Државниот пазарен инспекторат, Законот за Државниот земјоделски инспекторат, Законот за полиција, Законот за животната средина, доколку со овој закон поинаку не е утврдено.“

Член 3

Во членот 5 став (1) по зборовите: „се означени“ се додаваат зборовите: „со идентификациски ознаки (број на шасија и број на мотор)“.

Член 4

По членот 5 се додава нов член 5-а, кој гласи:

„Член 5-а

Информирање за новите патнички возила

(1) Производителот за новите патнички возила од категорија M1, кои се пуштаат на пазар, на потрошувачите треба да им обезбеди информации за потрошувачката на гориво и емисиите на CO₂ заради нивна информираност при избор на ново патничко возило.

(2) Забранети се информациите и начинот на информирање за потрошувачката на гориво и емисиите на CO₂ кои не се во согласност со прописот донесен врз основа на членот 11 став (1) алинеја 8 од овој закон и кои можат да предизвикаат недоразбирање кај потенцијалните потрошувачи на нови патнички возила од категорија M1.

(3) Глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице што постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

(4) Глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице во правното лице за сторен прекршок од ставовите (1) и (2) на овој член.“

Член 5

Во членот 6 став (1) алинеја 3 зборот „работни“ се заменува со зборот „мобилни“.

Член 6

Во членот 10 став (1) по алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:

„- возила одземени со правосилна судска одлука во кривична или прекршочна постапка во корист на Република Македонија, согласно со Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка.“.

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Алтернативните барања од ставот (3) на овој член ги пропишува министерот за економија.“

Член 7

Во членот 11 став (1) алинеја 5 зборот „музејска“ се заменува со зборот „историска“.

По алинејата 6 се додаваат десет нови алинеи 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, кои гласат:

„- техничките барања за возилата кои вршат превоз на лесно расипливи прехранбени производи, согласно со Спогодбата за меѓународен превоз на лесно расипливи прехранбени производи и опремата на специјалните возила за нивен превоз (АТП),

- информации кои се на располагање на потрошувачот за потрошувачката на гориво и емисиите на CO₂ во однос на продажбата на новите патнички возила, согласно со членот 5-а од овој закон,

- формата и содржината на образецот на барањето од членот 12 став (4) од овој закон,

- формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата за издадени одобренија за тип од членот 12 став (6) од овој закон,

- формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата за издадени единечни одобренија од членот 17 став (25) од овој закон,

- висината на трошоците за единечно одобрување од страна на техничките служби, согласно со членот 17 од овој закон,

- висина на трошоците согласно со членот 19 од овој закон во постапката за возила кои се еднаш одобрени, а на кои се извршени преправки или поправки во рамките на реално потребните трошоци за негово издавање,

- формата и содржината на образецот на барањето за доделување на идентификациска ознака (број на шасија) од членот 20 став (4) од овој закон,

- формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата за издадени одобренија од членот 20 став (7) од овој закон,

- начинот и постапката за обележување и поништување на идентификациските ознаки на шасијата и/или моторот на возилото.“.

Член 8

Во членот 12 по ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

„(6) Органот за одобрување води евиденција за издадените одобренија од ставот (3) на овој член.“

Член 9

Во членот 17 став (2) по зборовите: „број на шасија“ се додаваат зборовите: „и број на мотор“.

По ставот (24) се додава нов став (25), кој гласи:

„(25) Органот за одобрување води евиденција за издадените единечни одобренија од ставот (3) на овој член.“

Член 10

Во членот 18 став (2) во првата реченица по зборовите: „за посебна намена“ се става запирка и се додаваат зборовите: „како што се возилата за превоз на опасни материи согласно со Европската спогодба за меѓународен патен превоз на опасни материи (АДР), возилата за превоз на лесно расипливи прехранбени производи согласно со Спогодбата за меѓународен превоз на лесно расипливи прехранбени производи и опремата на специјалните возила за нивен превоз (АТП)“.

Во ставот (4) по зборот „сопственикот“ се додава зборот „на“.

Член 11

Во членот 20 по ставот (5) се додаваат два нови става (6) и (7), кои гласат:

„(6) Доколку возилото е произведено од физичко или правно лице како уникатно возило, органот за одобрување ќе му издаде одобрение со доделена идентификациска ознака (број на шасија) на производителот кој е должен да ја втисне на соодветно место на возилото.

(7) Органот за одобрување води евиденција за издадените одобренија од ставовите (1) и (6) на овој член.“

Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (8) и (9).

Во ставот (8) кој станува став (10) зборовите: „ставовите (6) и (7)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (8) и (9)“.

Ставот (9) станува став (11).

Во ставот (10) кој станува став (12) бројот „(9)“ се заменува со бројот „(11)“.

Член 12

Во членот 22 став (2) по зборовите: „ја издава“ се додаваат зборовите: „техничка служба или“.

По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:

„(4) Техничката служба и правните лица за технички преглед, овластени за постапката за идентификација и/или идентификација и оценка на техничката состојба на возилото, по истекот на тековниот месец, до органот за одобрување доставуваат фотокопија од секоја согласност за регистрација која ја имаат издадено и во прилог на истата го доставува документот врз чија основа е одлучено дека предметното возило ги исполнува условите во постапката за идентификација и/или идентификација и оценка на техничката состојба на возилото. Фотокопиите се доставуваат во текот на првата недела од наредниот месец за месецот кој е изминат. Фотокопиите се потврдуваат со ставен оригинален печат од техничката служба и правното лице за технички преглед овластени за постапката за идентификација и/или идентификација и оценка на техничката состојба на возилото.

(5) Органот за одобрување води евиденција за издадените согласности за регистрација кои се издадени од страна на техничката служба и правното лице за технички преглед овластено за постапката за идентификација и/или идентификација и оценка на техничката состојба на возилото.“

Ставот (4) станува став (6).

Во ставот (5) кој станува став (7) бројот „(5)“ се заменува со бројот „(6)“.

Член 13

Во членот 23 став (1) зборот „ново“ се брише.

Член 14

Во членот 24 став (1) по точката 5 се додава нова точка 6, која гласи:

„6) органите на државната управа на Република Македонија, другите државни органи, единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија основани од државата, јавни установи, невладини организации регистрирани во Република Македонија и правни лица на кои со закон им е доверено вршење на јавни функции доколку добиваат донирани возила од државна институција, државен орган, дипломатско-конзуларно претставништво, јавно претпријатие, невладина институција или хуманитарна организација и правно или физичко лице од друга земја;“.

Точките 6 и 7 стануваат точки 7 и 8.

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) За докажување на статус на донирано возило од ставот (1) точка 6 на овој член, потребно е до органот за одобрување да достават доказ дека предметното возило е донирано од субјект од ставот (1) точка 6 на овој член и доказ за прифаќање на донираното возило. Овие возила не смеат да се отуѓуваат во наредните пет години од денот на добивањето на одобрувањето.“

Член 15

Во членот 25 во насловот и во целиот текст зборот „музејска“ се заменува со зборот „историска“.

Член 16

Членот 26 се менува и гласи:

„Услов за учествување во сообраќајот на патиштата

(1) За учество во сообраќајот на патиштата, возила-та треба да:

- бидат регистрирани,
- бидат означени со налепница за извршена регистрација,
- имаат важечка сообраќајна дозвола или важечка потврда за пробно возење и
- бидат означени со пропишани регистарски таблички.

(2) Возачот на возилото е обврзан со возилото да носи сообраќајна дозвола или потврда за пробно возење.

(3) Во сообраќајот на патиштата се пуштаат и возила чија конструкциска брзина не поминува 25 км/ч и лесни приколки, доколку имаат исправни системи, составни делови, самостојни технички единици и опрема. Лесните приколки треба да бидат означени со повторена регистарска таблица на влечно возило и треба да имаат важечки доказ за извршен технички преглед на којшто е означен рокот кога треба да се изврши технички преглед на возилото.

(4) Возило на дипломатски и конзуларни претставништва и мисии на странски држави и на претставници на меѓународни организации во Република Македонија и на нивните вработени, на странски трговски, сообраќајни, културни и други претставништва, на странски дописништва и на постојаните странски дописници, односно на странски државјани вработени во странски дописништва и моторните и приклучните возила на странски државјани на кои заради школување, специјализација, научни истражувања, вработувања или вршење на професионална дејност, давање азил или признавање на статус бегалец, кои постојано или повремено престојуваат во Република Македонија повеќе од шест месеци, како и други возила кои се во Република Македонија врз основа на царински декларации за пуштање на стока во слободен промет, или за привремен увоз, кој трае повеќе од шест месеци, можат да учествуваат во сообраќајот на патиштата, доколку се регистрирани во Република Македонија.

(5) Одредбата од ставот (4) на овој член не се однесува за возила кои постојано или привремено престојуваат во Република Македонија повеќе од шест месеци и се регистрирани во една од земјите членки на Европската унија.

(6) Возила регистрирани во странство можат да учествуваат во сообраќајот на патиштата доколку имаат регистарска таблица, документи за регистрација на возилата и ознака на државата каде што возилото е регистрирано, согласно со одредбите од ратификуваната Конвенција за сообраќајот на патиштата. Ознаката на државата може, наместо на посебни налепници, да биде поставена на регистарските таблици.

(7) Во сообраќајот на патиштата можат да учествуваат и возила кои се означени со странски регистарски таблици за пробно возење или со постојани таблици што се технички исправни и задолжително имаат склучено осигурување од одговорност во меѓународниот сообраќај и важечки документи за пробно возење, односно важечки документи за регистрација.

(8) Возило регистрирано во Република Македонија не може да ја напушти територијата на Република Македонија, ако не носи истакната меѓународна ознака на Република Македонија.

(9) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на возач кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (4) на овој член.

(10) Глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на возач кој постапува спротивно на одредбите од ставот (1) на овој член, доколку од истекување на важењето на сообраќајната дозвола не поминале повеќе од 30 дена.

(11) Глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на возач кој постапува спротивно на одредбите од ставот (2) на овој член.

(12) Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице што постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (4) на овој член.

(13) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице во правното лице за сторен прекршок од ставот (12) на овој член.

(14) Глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на возач кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (4) и (6) на овој член.

(15) Глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на возач кој е регистрирано во странство, кое нема ознаки на државата во која е регистрирано.

(16) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице што постапува спротивно на одредбите од ставот (3) на овој член.

(17) Глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице во правното лице за сторен прекршок од ставот (16) на овој член.“

Член 17

Во членот 27 став (1) по алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи:

„- форма, содржина, квалитет и начин на поставување на налепница за извршена регистрација,“.

Член 18

Во членот 28 став (1) точката се брише и се додаваат зборовите: „и издавање на налепница за извршена регистрација“.

Член 19

Во членот 30 ставот (1) зборовите: „или правни лица за технички преглед на возила што ќе ги овласти Министерството за внатрешни работи“ и зборовите: „(во натамошниот текст: правното лице за регистрација на возила)“ се бришат, а на крајот од реченицата по зборовите: „користење на возилото“ се става точка.

Ставовите (2) и (3) се бришат.

Ставовите (4), (5), (6) и (7) стануваат ставови (2), (3), (4) и (5).

Член 20

Во насловот на членот 32 по зборот „дозвола“ се става запирка и се додаваат зборовите: „налепница за извршена регистрација“.

Во ставот (1) по зборот „дозвола“ се става запирка и се додаваат зборовите: „налепница за извршена регистрација“.

Во ставовите (2), (3) и (4) по зборот „дозволи“ се става запирка и се додаваат зборовите: „налепници за извршена регистрација“.

Член 21

Во членот 33 став (6) по зборовите: „Министерство за внатрешни работи“ зборовите: „или правното лице за регистрација на возила“ се бришат.

Во ставот (8) зборот „Работна“ се заменува со зборот „Мобилна“.

Во ставот (10) по зборовите: „Министерство за внатрешни работи“ зборовите: „или правното лице за регистрација на возила“ се бришат.

Во ставот (15) износот „200“ се заменува со износот „100“.

Во ставот (16) износот „200“ се заменува со износот „100“.

Член 22

Насловот на Третиот дел од ГЛАВАТА III се менува и гласи: „Сообраќајна дозвола и налепница за извршена регистрација“.

Член 23

По членот 33 се додава нов член 33-а, кој гласи:

„Член 33-а

Налепница за извршена регистрација

(1) Налепницата за извршена регистрација ја изработува правно или физичко лице овластено од Министерството за внатрешни работи.

(2) Налепницата за извршена регистрација задолжително треба да има квалитет и заштита утврдени во прописот од членот 27 став (1) алинеја 5 од овој закон.

(3) Не е дозволено да се менува налепницата за извршената регистрација на возилото. Возилото не може да биде во сообраќај на патиштата со поинаква налепница за извршена регистрација од пропишаната или со променета налепница за извршена регистрација.

(4) Налепницата за извршена регистрација треба да биде поставена на начин утврден во прописот од членот 27 став (1) алинеја 5 од овој закон.

(5) Налепницата за извршена регистрација треба да биде добро видлива и читлива, да не е оштетена.

(6) Глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на сопственик на возилото што постапува спротивно на одредбите од ставовите (3), (4) и (5) на овој член.“

Член 24

Во членот 36 став (5) износот „300“ се заменува со износот „100“.

Член 25

Во членот 38 став (4) по зборовите: „непосредно или“ зборовите: „преку правното лице за регистрација на возила“ се заменуваат со зборовите: „правно лице за вршење технички преглед на возила“.

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:

„(7) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на возач кој управува моторно возило во сообраќај на пат на територијата на Република Македонија без да поседува потврда за пробно возење и пробна таблица.“

Член 26

Во членот 40 став (4) по зборовите: „Министерство за внатрешни работи“ зборовите: „или правното лице за регистрација на возила“ се бришат.

Член 27

Во членот 41 став (2) по зборовите: „Министерство за внатрешни работи“ зборовите: „или правното лице за регистрација на возила“ се бришат.

Член 28

Членот 46 се менува и гласи:

„Задолжителна опрема на моторни возила, велосипеди, трактори и запрежни возила

(1) Моторните возила, велосипедите, тракторите и запрежните возила во сообраќајот на патиштата треба да ја имаат задолжителната опрема на возилата согласно со одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

(2) Глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на возач што постапува спротивно на одредбите од ставот (1) на овој член.“

Член 29

Во членот 48 став (1) алинеја 6 точката и запирката се заменуваат со сврзникот „и“.

Во алинејата 7 сврзникот „и“ се заменува со точка.

Алинејата 8 се брише.

Член 30

Во членот 50 став (1) зборот „работни“ се заменува со зборот „мобилни“.

Член 31

Во членот 51 став (1) алинејата 3 се менува и гласи:

„- мобилни машини.“

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:

„(7) Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на сопственикот на моторно возило кој постапува спротивно на одредбите од ставот (3) на овој член.“

Член 32

Во членот 52 ставот (3) се брише.

Член 33

По членот 52 се додава нов член 52-а, кој гласи:

„Член 52-а

Утврдување на идентификациските ознаки

(1) На возилата регистрирани во Република Македонија кај кои од кои било причини идентификациската ознака на рамката на возилото (шасијата) или идентификациската ознака на моторот на возилото се оштетени/нечитливи и истото е утврдено при вршење на технички преглед, правното лице за вршење на технички преглед го известува Министерството за внатрешни работи.

(2) Врз основа на известувањето од ставот (1) на овој член Министерството за внатрешни работи врши увид на возилото, ги утврдува вистинските идентификациски ознаки на возилото и издава упатница за втиснување на истите.

(3) Доколку врз основа на извршениот увид Министерството за внатрешни работи утврди дека возилото е предмет на прекршочна или кривична постапка истото се одзема.

(4) Втиснувањето на идентификациската ознака на возилото (шасијата) или поставување на идентификациска ознаката на моторот на возилото се врши врз основа на упатница издадена од Министерството за внатрешни работи во овластена техничка служба за втиснување на идентификациски ознаки.“

Член 34

Во членот 56 ставот (2) се менува и гласи:

„Правното лице од ставот (1) на овој член за добивање на овластување поднесува барање до органот за одобрување, кој во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето доставува предлог до министерот за економија.“

По ставот (2) се додаваат 19 нови става (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) и (21), кои гласат:

„(3) Формата и содржината на барањето од ставот (2) на овој член и потребната придружна документација ги пропишува министерот за економија.

(4) Доколку предлогот од органот за одобрување е негативен, министерот за економија во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот донесува решение со кое го одбива барањето на правното лице за техничка служба.

(5) Доколку предлогот од органот за одобрување е позитивен, министерот за економија во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот донесува решение за овластување на правното лице за техничка служба.

(6) Доколку министерот за економија не го донесе решението во рокот од ставот (4) или (5) на овој член правното лице има право во рок од три работни дена од истекот на тој рок, да поднесе барање до писарницата на министерот за донесување на решение по поднесеното барање.

(7) Формата и содржината на барањето од ставот (6) на овој член ги пропишува министерот за економија.

(8) Министерот за економија е должен да донесе решение најдоцна во рок од пет работни дена од денот на приемот на барањето од ставот (6) на овој член со кое ќе го уважи или одбие барањето.

(9) Доколку министерот не донесе решение во рокот од ставот (8) на овој член, подносителот на барањето може да го извести Државниот управен инспекторат во рок од пет работни дена.

(10) Државниот управен инспекторат е должен во рок од десет дена од денот на приемот на известувањето од ставот (9) на овој член да изврши надзор во надлежниот орган дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(11) Инспекторот од Државниот управен инспекторат по извршениот надзор согласно со закон донесува решение со кое го задолжува министерот за економија во рок од десет дена да одлучи по поднесеното барање, односно да го одобри или одбие барањето и да го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање.

(12) Доколку министерот за економија не одлучи во рокот од ставот (11) на овој член, инспекторот ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за

прекршок утврден во Законот за управната инспекција и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена, во кој функционерот кој раководи со органот ќе одлучи по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(13) Доколку министерот за економија не одлучи и во дополнителниот рок од ставот (10) на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој рок ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(14) Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот (9) на овој член, подносителот на барањето во рок од пет работни дена има право да поднесе приговор до писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен инспекторат.

(15) Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена да го разгледа приговорот од ставот (14) на овој член и доколку утврди дека инспекторот не постапил по известувањето од подносителот на барањето согласно со ставовите (9) и (10) и/или не поднесе пријава согласно со ставовите (11) и (12) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција за инспекторот и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во надлежниот орган дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(16) Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот (15) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(17) Во случајот од ставот (16) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден, ќе овласти друг инспектор да го спроведе надзорот веднаш.

(18) Во случаите од ставот (17) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(19) Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно со ставот (15) од овој член, подносителот на барањето може да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител во рок од осум работни дена.

(20) Доколку министерот за економија не одлучи во рокот од ставот (13) на овој член, подносителот на барањето може да поведе управен спор пред Управниот суд.

(21) Постапката пред Управниот суд е итна.“

Ставот (3) станува став (22).

Во ставот (4) кој станува став (23) бројот „(3)“ се заменува со бројот „(22)“.

Член 35

По членот 56 се додава нов член 56-а, кој гласи:

„Член 56-а

(1) По исклучок од членот 56 став (1) од овој закон, за возилата за превоз на опасни материи, работите на техничките служби ги извршуваат правни лица кои вр-

шат единечно одобрување на возила кои се овластени со решение од министерот за внатрешни работи, а врз основа на акредитација од органот за оценка на компетентност.

(2) Правното лице од ставот (1) на овој член за добивање на овластување поднесува барање до министерот за внатрешни работи.

(3) Формата и содржината на барањето од ставот (2) на овој член и потребната придружна документација ги пропишува министерот за внатрешни работи.

(4) Решението од ставот (1) на овој член се донесува во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето од правното лице.

(5) Доколку министерот за внатрешни работи не донесе решение за овластување, односно не донесе решение за одбивање на барањето за донесување на решение за овластување во рокот од ставот (4) на овој член, подносителот на барањето има право во рок од три работни дена од истекот на тој рок да поднесе барање до писарницата на министерот за внатрешни работи заради донесување на решение од страна на министерот за внатрешни работи.

(6) Формата и содржината на образецот на барањето од ставот (5) на овој член ги пропишува министерот за внатрешни работи.

(7) Министерот за внатрешни работи е должен во рок од пет работни дена од денот на поднесувањето на барањето од ставот (5) на овој член до писарницата на министерот за внатрешни работи да донесе решение со кое барањето за донесување на решение е уважено или одбиено. Доколку министерот за внатрешни работи нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Министерството за внатрешни работи.

(8) Кон барањето за донесување на решението од ставот (5) на овој член подносителот на барањето доставува и копија од барањето од ставот (2) на овој член.

(9) Доколку министерот за внатрешни работи не донесе решение во рокот од ставот (4) на овој член, подносителот на барањето може да го извести Државниот управен инспекторат во рок од пет работни дена.

(10) Инспекторот е должен во рок од десет дена од денот на приемот на известувањето од ставот (9) на овој член да изврши инспекциски надзор во Министерството за внатрешни работи и да утврди дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го извести подносителот на барањето за утврдената состојба при извршениот надзор.

(11) Инспекторот по извршениот надзор согласно со закон донесува решение со кое го задолжува министерот за внатрешни работи во рок од десет дена да одлучи по поднесеното барање, односно да го уважи или одбие барањето и за преземените мерки во истиот рок да го извести инспекторот и да му достави примерок од актот со кој е одлучено по барањето.

(12) Доколку министерот за внатрешни работи не одлучи во рокот од ставот (11) на овој член, инспекторот ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој министерот за внатрешни работи ќе одлучи по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучувал по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(13) Доколку министерот за внатрешни работи не одлучи и во дополнителниот рок од ставот (10) на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој рок ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(14) Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот (10) на овој член, подносителот на барањето во рок од пет работни дена има право да поднесе приговор до писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен инспекторат.

(15) Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена од денот на приемот да го разгледа приговорот од ставот (14) на овој член и доколку утврди дека инспекторот не постапил по известувањето од подносителот на барањето од ставот (9) на овој член или не поднел пријава согласно со ставот (13) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за инспекторот и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во Министерството за внатрешни работи дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето.

(16) Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот (15) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето.

(17) Во случајот од ставот (16) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден, ќе овласти друг инспектор да го спроведе надзорот веднаш.

(18) Во случајот од ставот (17) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(19) Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно со ставот (15) на овој член, подносителот на барањето може да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител во рок од осум работни дена.

(20) Доколку министерот за внатрешни работи не одлучи во рокот од ставот (13) на овој член, подносителот на барањето може да поведе управен спор пред надлежниот суд.

(21) Постапката пред Управниот суд е итна.

(22) Глоба во износ од 2.500 до 3.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице што извршува работи на техничката служба без овластување од ставот (1) на овој член.

(23) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице во правното лице за сторен прекршок од ставот (22) на овој член.“

Член 36

Во членот 57 став (1) алинеја 4 по зборовите: „единечно одобрување на возило“ се додаваат зборовите: „и возило за посебна намена“, а сврзникот „и“ на крајот од алинејата се брише и се става записка.

По алинеја 4 се додава нова алинеја 5, која гласи:
„- втиснување на идентификациски ознаки и“.

Член 37

Во членот 58 став (3) по зборовите: „единечно одобрување“ се додаваат зборовите: „на возило и возило за посебна намена“.

Член 38

Во членот 59 став (1) по зборовите: „правното лице“ се додаваат зборовите: „за секој објект во кој врши испитување“.

Член 39

Членот 62 се менува и гласи:

„Овластување на министерот за економија

(1) Работите на идентификација и идентификација и оцена на техничката состојба можат да ги извршуваат правни лица за технички преглед кои се овластени со решение од министерот за економија.

(2) За добивање на овластувањето од ставот (1) на овој член, правното лице за вршење на технички преглед поднесува барање до Министерството за економија.

(3) Формата и содржината на барањето од ставот (2) на овој член ги пропишува министерот за економија.

(4) Правното лице за технички преглед не може да врши идентификација и идентификација и оцена на техничката состојба на сопствените возила.

(5) Решението од ставот (1) на овој член се донесува во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето од правното лице за технички преглед.

(6) Доколку министерот за економија не донесе решение за овластување, односно не донесе решение за одбивање на барањето во рокот од ставот (5) на овој член, правното лице за технички преглед има право во рок од три работни дена од истекот на тој рок, да поднесе барање до писарницата на министерот за економија за донесување на решение по поднесеното барање.

(7) Формата и содржината на барањето од ставот (6) на овој член ги пропишува министерот за економија.

(8) Министерот за економија е должен да донесе решение најдоцна во рок од пет работни дена од денот на приемот на барањето со кое ќе го уважи или одбие барањето.

(9) Доколку министерот за економија не донесе решение во рокот од ставот (8) на овој член, подносителот на барањето може да го извести Државниот управен инспекторат во рок од пет работни дена.

(10) Државниот управен инспекторат е должен во рок од десет дена од денот на приемот на известувањето од ставот (9) на овој член да изврши надзор во Министерството за економија дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(11) Инспекторот од Државниот управен инспекторат по извршениот надзор согласно со закон донесува решение со кое го задолжува министерот за економија во рок од десет дена да одлучи по поднесеното барање, односно да го одобри или одбие барањето и да го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање.

(12) Доколку министерот за економија не одлучи во рокот од ставот (11) на овој член, инспекторот ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој министерот за економија ќе одлучи по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(13) Доколку министерот за економија не одлучи и во дополнителниот рок од ставот (12) на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој рок ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(14) Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот (9) на овој член, подносителот на барањето во рок од пет работни дена има право да поднесе приговор до писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен инспекторат.

(15) Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена да го разгледа приговорот од ставот (14) на овој член и доколку утврди дека инспекторот не постапил по известувањето од подносителот на барањето согласно со ставовите (9) и (10) и/или не поднесе пријава согласно со ставовите (11) и (12) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција за инспекторот и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во надлежниот орган дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(16) Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот (15) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(17) Во случајот од ставот (15) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден, ќе овласти друг инспектор да го спроведе надзорот веднаш.

(18) Во случаите од ставот (17) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(19) Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно со ставот (15) од овој член, подносителот на барањето може да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител во рок од осум работни дена.

(20) Доколку министерот за економија не одлучи во рокот од ставот (13) на овој член, подносителот на барањето може да поведе управен спор пред Управниот суд.

(21) Постапката пред Управниот суд е итна.

(22) Глоба во износ од 2.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице што извршува работи без овластување од ставот (1) на овој член.

(23) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице во правното лице за сторен прекршок од ставот (22) на овој член.

(24) Глоба во износ од 2.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице што постапува спротивно на одредбите од ставот (5) на овој член.

(25) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице во правното лице за сторен прекршок од ставот (24) на овој член.“

Член 40

По членот 62 се додава нов член 62-а, кој гласи:

„Член 62-а

Овластување на министерот за внатрешни работи

(1) Работите на технички прегледи можат да ги извршуваат правни лица што добиле овластување од министерот за внатрешни работи.

(2) За добивање на овластувањето од ставот (1) на овој член, правното лице за вршење на технички преглед поднесува барање до Министерството за внатрешни работи.

(3) Формата и содржината на барањето од ставот (2) на овој член ги пропишува министерот за внатрешни работи.

(4) Правното лице за технички преглед не може да врши технички преглед на сопствените возила.

(5) Овластувањето од ставот (1) на овој член се дава во рок од 90 дена од денот на приемот на барањето од правното лице.

(6) Доколку министерот за внатрешни работи не го издаде овластувањето, односно не донесе решение за одбивање на барањето за издавање на овластување во рокот од ставот (5) на овој член, подносителот на барањето има право во рок од три работни дена од истекот на тој рок да поднесе барање до писарницата на министерот за внатрешни работи заради донесување на решение од страна на министерот за внатрешни работи.

(7) Формата и содржината на образецот на барањето од ставот (6) на овој член ги пропишува министерот за внатрешни работи.

(8) Министерот за внатрешни работи е должен во рок од пет работни дена од денот на поднесувањето на барањето од ставот (6) на овој член до писарницата на министерот за внатрешни работи да донесе решение со кое барањето за издавање на овластување е уважено или одбиено. Доколку министерот за внатрешни работи нема писарница барањето, се поднесува во писарницата на седиштето на Министерството за внатрешни работи.

(9) Кон барањето за донесување на решението од ставот (6) на овој член подносителот на барањето доставува и копија од барањето за издавање на овластувањето.

(10) Доколку министерот за внатрешни работи не донесе решение во рокот од ставот (6) на овој член, подносителот на барањето може да го извести Државниот управен инспекторат во рок од пет работни дена.

(11) Инспекторот е должен во рок од десет дена од денот на приемот на известувањето од ставот (10) на овој член да изврши инспекциски надзор во Министерството за внатрешни работи и да утврди дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го извести подносителот на барањето за утврдената состојба при извршениот надзор.

(12) Инспекторот по извршениот надзор согласно со закон донесува решение со кое го задолжува министерот за внатрешни работи во рок од десет дена да одлучи по поднесеното барање, односно да го уважи или одбие барањето и за преземените мерки во истиот рок да го извести инспекторот и да му достави примерок од актот со кој е одлучено по барањето.

(13) Доколку министерот за внатрешни работи не одлучи во рокот од ставот (12) на овој член, инспекторот ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој министерот за внатрешни работи ќе одлучи по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучувал по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(14) Доколку министерот за внатрешни работи не одлучи и во дополнителниот рок од ставот (13) на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој рок ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(15) Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот (11) на овој член, подносителот на барањето во рок од пет работни дена има право да поднесе приговор до писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен инспекторат.

(16) Директорот на државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена од денот на приемот да го разгледа приговорот од ставот (15) на овој член и доколку утврди дека инспекторот не постапил по известувањето од подносителот на барањето од ставот (10) на овој член или не донел пријава согласно со ставот (14) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за инспекторот и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во Министерството за внатрешни работи дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето.

(17) Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот (16) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето.

(18) Во случајот од ставот (17) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден, ќе овласти друг инспектор да го спроведе надзорот веднаш.

(19) Во случај од ставот (18) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат во рок од три работни дена го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(20) Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно со ставот (16) на овој член, подносителот на барањето може да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител во рок од осум работни дена.

(21) Доколку министерот за внатрешни работи не одлучи во рокот од ставот (14) на овој член, подносителот на барањето може да поведе управен спор пред надлежниот суд.

(22) Постапката пред Управниот суд е итна.

(23) Глоба во износ од 2.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице што извршува работи без овластување од ставот (1) на овој член.

(24) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице во правното лице за сторен прекршок од ставот (23) на овој член.

(25) Глоба во износ од 2.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице што постапува спротивно на одредбите од ставот (5) на овој член.

(26) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице во правното лице за сторен прекршок од ставот (25) на овој член.

Член 41

Во членот 65 став (2) по алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:

„- регулираните давачки од членот 31 став (2) алинеја 6 од овој закон не ги уплатува на уплатна сметка на соодветните институции.“

По ставот (2) се додаваат пет нови става (3), (4), (5), (6) и (7), кои гласат:

„(3) Доколку овластеното службено лице на Министерството за внатрешни работи утврди дека правното лице за технички преглед не ги исполнува условите во

врска со просторните услови, опремата, уредите, потребните кадри, како и евиденциите кои се водат во правното лице овластено за вршење на технички преглед, ќе изготви записник и со решение ќе му забрани да врши технички преглед на возила, во кое ќе определи рок од 30 дена во кој правното лице треба да ги отстрани посочените недостатоци.

(4) Ако правно лице овластено за вршење технички преглед не ги отстрани утврдените недостатоци во предвидениот рок од ставот (3) на овој член, министерот за внатрешни работи со решение му го одзема овластувањето за вршење на технички прегледи на возила на овластеното правно лице.

(5) Ако на правно лице овластено за вршење технички преглед, му е одземено овластувањето за вршење на технички прегледи на возила, му се одзема и овластувањето за вршење на идентификација и идентификација и оценка на техничката состојба на возилата.

(6) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице во овластеното правно лице за вршење на технички преглед што постапува спротивно на одредбите на ставот (3) на овој член.

(7) Решението од ставовите (2) и (3) на овој член е конечно и против него може да се поведе спор пред управен суд.

Ставот (3) се брише.

Член 42

Во членот 66 став (1) зборот „потврда“ се заменува со зборот „уверение“.

По ставот (2) се додаваат четири нови става (3), (4), (5) и (6), кои гласат:

„(3) Врз основа на уверението за положен стручен испит од овој член Министерството за внатрешни работи им издава лиценца за работа на стручните работници.

(4) За издавање на лиценцата за работа стручните работници плаќаат надоместок за трошоци за издавање на лиценцата во висина на стварно направените трошоци за нејзино издавање.

(5) Рокот на важење на лиценцата за работа на стручните работници е четири години.

(6) Формата, содржината, начинот на издавање на лиценцата и висината на трошоците за издавање на лиценцата ги пропишува министерот за внатрешни работи.“

Во ставот (3) кој станува став (7) зборот „потврдата“ се заменува со зборот „уверението“.

Ставовите (4), (5) и (6) стануваат ставови (8), (9) и (10).

Член 43

Во членот 67 став (1) алинеја 5 зборот „потврдата“ се заменува со зборот „уверението“.

Во алинејата 7 бројот „(7)“ се заменува со бројот „(6)“.

Во ставот (2) алинеја 7 бројот „(8)“ се заменува со бројот „(6)“.

Член 44

Во ГЛАВАТА V Третиот дел и членовите 68, 69, 70, 71 и 72 се бришат.

Член 45

Во членот 77 по ставот (1) се додаваат четири нови става (2), (3), (4) и (5), кои гласат:

„(2) Министерството за економија преку органот за одобрување при вршењето на надзорот, врши контролен преглед на најмалку 1% од бројот на прегледаните возила за работите што ги извршува правното лице за технички преглед кое е овластено за идентификација и

идентификација и оцена на техничката состојба, односно извршува контролен преглед на 1% од возилата за кои е водена постапка за одобрување.

(3) Министерството за внатрешни работи при вршењето на надзорот врши контролен технички преглед на најмалку 1% од бројот на прегледаните возила за категориите возила за кое е овластено правното лице за технички преглед.

(4) Министерот за економија поблиску ги пропишува начинот и постапката за спроведување на одредбите од ставот (2) на овој член.

(5) Министерот за внатрешни работи ги пропишува начинот и постапките за спроведување на одредбите од ставот (3) на овој член.“

Член 46

Во членот 79 по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:

„(2) Против секоја мерка преземена од државниот инспектор или овластеното лице за непосреден надзор од ставот (1) на овој член може да се изјави жалба во рок од осум дена до комисија формирана од министерот за економија.

(3) Комисијата од ставот (2) на овој член е составена од претседател и два члена сите дипломирани правници со најмалку три години работно искуство во струката. Претседателот на комисијата е од редот на раководните државни службеници.“

Член 47

Во членот 80 по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:

„(2) Против секоја мерка преземена од државниот инспектор или овластеното лице за непосреден надзор од ставот (1) на овој член може да се изјави жалба во рок од осум дена до комисија формирана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(3) Комисијата од ставот (2) на овој член е составена од претседател и два члена сите дипломирани правници со најмалку три години работно искуство во струката. Претседателот на комисијата е од редот на раководните државни службеници.“

Член 48

Во насловот на членот 81 по зборовите: „правните лица за технички прегледи“ зборовите: „и правните лица за регистрација на возила“ се бришат.

Во членот 81 став (1) точка 1 по зборовите: „правните лица за технички прегледи“ зборовите: „и правните лица за регистрација на возила“ се бришат.

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

„(3) Против секоја мерка преземена од надлежниот инспектор или овластеното лице за непосреден надзор од ставот (1) на овој член може да се изјави жалба во рок од осум дена до комисија формирана од министерот за внатрешни работи.

(4) Комисијата од ставот (3) на овој член е составена од претседател и два члена сите дипломирани правници со најмалку три години работно искуство во струката. Претседателот на комисијата е од редот на раководните државни службеници.“

Член 49

По членот 81 се додаваат два нови члена 81-а и 81-б, кои гласат:

„Член 81-а

Одземање на лиценцата за работа на стручните работници

(1) Доколку овластеното службеното лице од Министерството за внатрешни работи при контрола на правното лице за вршење технички преглед утврди дека струч-

ниот работник не го врши техничкиот преглед во согласност со одредбите од овој закон и подзаконските акти кои произлегуваат од него од страна на министерот за внатрешни работи со решение ќе му биде одземена лиценцата за работа за период од три, односно за период од шест месеци доколку предметната неправилност во работењето се повтори во рок од 12 месеци.

(2) Доколку стручниот работник ја потврди техничката исправност на возила со неисправни уреди за сопирање, уреди за управување или возила со неатестиран уред за течен нафтен гас, министерот за внатрешни работи со решение ќе му ја одземе лиценцата за работа за период од шест месеци.

(3) Доколку стручниот работник ја потврди техничката исправност на возило над кое не е извршен технички преглед, министерот за внатрешни работи со решение ќе му ја одземе лиценцата за работа за период од две години.

(4) Ако поради настанатите пропусти од ставовите (2) и (3) на овој член се случила сообраќајна незгода министерот за внатрешни работи со решение ќе му ја одземе лиценцата за работа на стручниот работник за период од пет години.

(5) Решението од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член е конечно и против него може да се поведе спор пред управен суд.

(6) За прекршокот од ставот (3) на овој член министерот за внатрешни работи со решение ќе му го одземе овластувањето на правното лице за технички преглед.

(7) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното правно лице ако нареди или дозволи стручниот работник да врши работи во станицата за технички преглед во случаи кога му е одземена лиценцата за работа, кога не го положил тестот за проверка на стручноста или ако работите во врска со техничкиот преглед на возила не ги врши во согласност со одредбите од овој закон и подзаконските акти кои произлегуваат од него.

(8) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во овластеното правно лице за вршење на технички преглед за сторен прекршок од ставот (7) на овој член.

Член 81-б

Надзор над правно лице за испитување на возила за превоз на опасни материи

(1) Надзор над работата на овластеното правно лице за испитување на возила за превоз на опасни материи врши Министерството за внатрешни работи.

(2) Ако овластеното правно лице за испитување на возила за превоз на опасни материи не ги извршува доверените работи во согласност со одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон министерот за внатрешни работи со решение привремено ќе му забрани вршење на работите и ќе определи рок од 30 дена за отстранување на утврдените недостатоци.

(3) Ако овластеното правно лице за испитување на возила за превоз на опасни материи не ги отстрани утврдените недостатоци во рокот од ставот (2) на овој член, министерот за внатрешни работи со решение ќе му го одземе овластувањето.

(4) Решението од ставот (3) на овој член е конечно и против него може да се поведе управен спор пред надлежен суд.“

Член 50

Во членот 84 став (1) точката 8 точката и запирката се заменуваат со сврзникот „и“.

Во точката 9 сврзникот „и“ се заменува со точка.

Точката 10 се брише.

Член 51

Во членот 88 став (1) бројот „52“ и записката се бришат.

Член 52

Физички или правни лица кои совесно ги владеат и ги користат на територијата на Република Македонија тракторите и тракторските приколки и кои до денот на влегувањето во сила на овој закон не поднеле барање за регистрација, а кои не ги исполнуваат условите од членот 31 став (2) алинеи 1, 2, 3 и 4 од овој закон, може да поднесат барање за регистрација до Министерството за внатрешни работи со кое доставуваат:

- доказ за сопственост,
- решение за утврдување на сопственички статус на тракторот или тракторска приколка,
- согласност за регистрација за трактор и/или тракторска приколка издадена во постапка на идентификација и оцена на техничка состојба од овластена техничка служба или правно лице за технички преглед овластено за вршење на идентификација и идентификација и оцена на техничка состојба на возилата и
- доказ дека се исполнети условите од членот 31 став (2) алинеи 5 и 6 од овој закон.

Барањето за регистрација физичките и правните лица може да го поднесат во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Доколку по истекот на рокот од ставот 2 на овој член, при вршењето на контрола на сообраќајот на патиштата, Министерството за внатрешни работи затекне трактор или тракторска приколка која не е регистрирана, ќе ги примени одредбите од членот 26 ставови (9) и (12) од овој закон.

Член 53

Постапка за утврдување на сопственички статус на трактори и тракторски приколки

Утврдувањето на сопственички статус на трактори и тракторски приколки (во натамошниот текст: легализација) се покренува со поднесување на предлог за легализација на трактори и тракторски приколки до месно и стварно надлежен суд, според местото каде што се наоѓа живеалиштето на подносителот на предлогот за легализација.

Предлогот за легализација од ставот 1 на овој член особено ги содржи следниве податоци: идентификациски податоци - марка, тип, број на шасија и мотор и година на производство на тракторот и/или тракторската приколка, како и причините поради кои се поднесува предлогот.

Кон предлогот за легализација од ставот 1 на овој член се приложува претходно дадена изјава заверена на нотар од подносителот на барањето, во која подносителот под целосна материјална и кривична одговорност ќе изјави дека совесно го владеел тракторот или тракторската приколка и дека за истите не се води друга постапка пред надлежен суд.

Кон предлогот за легализација од ставот 1 на овој член подносителот ќе ги приложи сите расположливи докази кои ги поседува за тракторот и/или тракторската приколка.

Предлог за легализација од ставот 1 на овој член се поднесува во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

По поднесениот предлог за легализација од ставот 1 на овој член, судот во рок од три дена го известува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со барање преку огласните табли на своите подрачни единици да ги информира заинтересираните лица за поднесениот предлог.

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од три дена од доставувањето на известувањето од судот, известувањето го доставува

до подрачните единици на Министерството кои во рок од 24 часа го објавуваат на огласна табла во своите простории со цел за запознавање на јавноста и заинтересираните лица со поднесениот предлог.

Објавувањето на известувањето од судот трае 30 дена од денот на поставувањето на огласната табла.

Доколку по истекот на рокот од ставот 9 на овој член заинтересирано лице писмено до судот не се обрати со докажување на својот правен интерес, судот во рок од 15 дена ќе донесе решение за легализација - утврдување на сопственички статус на тракторот или тракторската приколка.

Доколку во рокот утврден во ставот 9 на овој член се јави заинтересирано лице кое ќе го докаже својот правен интерес, судот со решение ќе ги упати учесниците во определен рок, не подолг од 15 дена од денот на донесувањето на решението да поведат парнична постапка. Ако заинтересираното лице во рокот од 15 дена не поведе парнична постапка, тогаш постапката за легализација ќе продолжи.

Против решението од ставовите 10 и 11 на овој член дозволена е жалба во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението.

Ако во рокот од ставот 12 на овој член не биде поднесена жалба решението станува правосилно.

Член 54

Подзаконските акти од членовите 56 ставови (3) и (6), 56-а ставови (3) и (6), 62 ставови (2) и (7), 62-а ставови (2) и (7) и 66 став (6) од овој закон, ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

По објавувањето на подзаконските акти од ставот 1 на овој член истите веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа, се објавуваат на веб страницата на министерството надлежно за нивно донесување.

Член 55

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 56

Одредбите од членот 33-а утврдени со членот 23 од овој закон ќе започнат да се применуваат по една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 57

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат членовите 176 и 323 од Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ број 54/2007, 86/2008, 98/2008, 64/2009, 161/2009 и 51/11).

Член 58

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за возила.

Член 59

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR AUTOMJETE

Neni 1

Në Ligjin për automjete ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numer 140/2008 dhe 53/11) në nenin 3 paragrafi (1) pika 13 fjalet: "me përjashtim të motocikleta-ve" shlyhen.

Pika 23 ndryshohet si vijon:

„23. „Makine mobile” është automjet me motor të vet që është projektuar dhe prodhuar të kryejë pune specifike dhe për shkak të karakteristikave të veta konstruktive nuk është i pershtatshëm për transport të njerezve dhe mallrave. Makinat e vendosura në shasi të automjetit motorik nuk konsiderohen makina mobile.”

Pika 32 ndryshohet si vijon:

Pika 32 ndryshohet si vijon:

„32. „Traktor” është automjet me fuqi motorike, duke e përfshirë traktorin bujqësor apo pyjor me rrota ose me zinxhire me motor të vet, që ka së paku dy boshte dhe shpejtesi të përcaktuar të konstruksionit maksimale jo më të vogël se 6 km/h, funksioni kryesor i të cilit është fuqia tërheqëse dhe është i konstruktuar vecanerisht për tërheqje, shtyrje, bartje dhe t'i japë fuqi pajisjes së caktuar të lidhur, që është e konstruktuar për kryerjen e punëve bujqësore ose pyjore, perkatesisht për tërheqjen e rimorkiove bujqësore apo pyjore, mund të pershtatet për transport të ngarkesave në kuader të punëve bujqësore dhe pyjore dhe/ose mund të jetë i pajisur me ulese për udhetare.”

Pika 64 shlyhet

Pikat 65, 66, 67 dhe 68 behen pika 64, 65, 66 dhe 67.

Neni 2

Pas nenit 4 shtohet nen i ri 4-a, si vijon:

“Neni 4-a

Zbatimi supsidial

(1) Në procedurat e përcaktuara me kete ligj, në menyre adekuate zbatohen dispozitat e Ligjit për procedure të përgjithshme administrative, nese me kete ligj nuk është përcaktuar ndryshe.

(2) Në procedurat për mbikeqyrje inspektuese zbatohen dispozitat e Ligjit për mbikeqyrje inspektuese, Ligjit për inspektoratin shtetëror të tregut, Ligjit për inspektoratin shtetëror të bujqësisë, Ligjit për polici, Ligjit për mjedis jetësor, nese me kete ligji nuk është përcaktuar ndryshe.”

Neni 3

Në nenin 5 paragrafi (1) pas fjaleve: “jane të shenuar” shtohen fjalet: “me shenja identifikimi (numri i shasisë dhe numri i motorit)”.

Neni 4

Pas nenit 5 shtohet nen i ri 5-a, si vijon:

“Neni 5-a

Informimi për automjetet e reja për udhetare

(1) Prodhuesi për automjetet e reja për udhetare të kategorise M1, që leshohen në treg, konsumatoreve duhet t'u sigurojë informata për konsumin e karburantit dhe emisionet e CO₂, për informimin e tyre gjatë zgjedhjes së automjetit të ri.

(2) Ndalohe informatat dhe menyra e informimit për konsumin e karburantit dhe emisionet e CO₂, që nuk janë në përputhje me rregullen e miratuar në baze të nenit 11 paragrafi (1) alineja 8 e këtij ligji, dhe që mund të shkaktojnë keqkuptime tek konsumatorët potenciale të automjeteve të reja për udhetare të kategorise M1.

(3) Gjore në shume prej 200 deri në 500 euro në kundërvlere me denare do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik që vepron në kundërshtim me dispozitat nga paragrafet (1) dhe (2) të këtij neni.

(4) Gjore në shume prej 100 eurosh në kundërvlere me denare për kundërvajtje do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës në personin juridik për kundërvajtje të kryer nga paragrafet (1) dhe (2) të këtij neni.”

Neni 5

Në nenin 6 paragrafi (1) në alinene 3 fjala “punuese” zëvendësohet me fjalën “mobile”.

Neni 6

Në nenin 10 paragrafi (1) pas alinene 3 shtohet aline e re 4, si vijon:

“ - automjetet të konfiskuara me vendim gjyqësor të plotfuqishem në procedure penale ose kundërvajtje në dobi të Republikës së Maqedonisë, në pajtim me Ligjin për menaxhim me prone të konfiskuar, dobi pronësore dhe sende të konfiskuara në procedure penale dhe kundërvajtje.”

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

“(4) Kërkesat alternative nga paragrafi (3) i këtij neni, i përcakton ministri i Ekonomisë.”

Neni 7

Në nenin 11, paragrafi (1) alineja 5 fjala “muzeore” zëvendësohet me fjalën “historike”.

Pas alinene 6 shtohen dhjetë aline të reja 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dhe 16, si vijojnë:

“ - kërkesat teknike për automjetet që kryejnë transport të produkteve ushqimore që prishen lehtë, sipas Marreveshjes për transport nderkombëtar të produkteve ushqimore që prishen lehtë dhe pajisjen e automjeteve speciale për transport të tyre (ATP),

- informatat që i janë në dispozicion konsumatorit për konsumin e karburantit dhe emisionet e CO₂ lidhur me shitjen e automjeteve të reja për udhetare, në përputhje me nenin 5-a të këtij ligji,

- formen dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës nga neni 12 paragrafi (4) i këtij ligji,

- formen, përmbajtjen dhe menyren e mbajtjes së evidences për lejet e leshuara për tip nga neni 12 paragrafi (6) i këtij ligji,

- formen, përmbajtjen dhe menyren e mbajtjes së evidences për lejet e leshuara individuale nga neni 17 paragrafi (25) i këtij ligji,

- lartësinë e shpenzimeve për lejim individual nga sherbimet teknike sipas nenit 17 të këtij ligji,

- lartësinë e shpenzimeve në pajtim me nenin 19 të këtij ligji në procedurën për automjetet që janë të lejuara një here, e në të cilat janë kryer riparime apo ndreqje në kuader të shpenzimeve reale të nevojshme për leshimin e saj,

- formen dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës për ndarjen e shenjës së identifikimit (numri i shasisë) nga neni 20 paragrafi (4) i këtij ligji,

- formen, përmbajtjen dhe menyren e mbajtjes së evidences për lejet e leshuara nga neni 20 paragrafi (7) i këtij ligji,

- menyren dhe procedurën për shenimin dhe asgjësimin e shenjave të identifikimit të shasisë dhe / ose motorit të automjetit.”

Neni 8

Në nenin 12 pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon:

“(6) Organi për lejim mban evidence për lejet e leshuara nga paragrafi (3) i këtij neni.”

Neni 9

Në nenin 17 në paragrafin (2) pas fjaleve: “numrin e shasisë” shtohen fjalet: “dhe numrin e motorit”.

Pas paragrafit (24) shtohet paragraf i ri (25), si vijon:

“(25) Organi për lejim mban evidence për lejet e leshuara individuale nga paragrafi (3) i këtij neni.”

Neni 10

Në nenin 18 paragrafi (2), në fjaline e pare pas fjaleve: “për dedikim të vecante” vihet presje dhe shtohen fjalet: “siç janë automjetet për transportin e materieve të rrezikshme sipas Marreveshjes evropiane transport nderkombëtar rrugor të materieve të rrezikshme (ADR), automjetet për transportin e produkteve ushqimore që prishen lehtë sipas Marreveshjes për transport nderkombëtar të produkteve ushqimore që prishen lehtë dhe pajisjen e automjeteve speciale për transport të tyre (ATP)”.

Në paragrafin (4) pas fjales “pronari” shtohet fjala “i”.

Neni 11

Në nenin 20 pas paragrafit (5) shtohen dy paragrafe të rinj (6) dhe (7), si vijojne:

"(6) Nese automjeti është prodhuar nga personi fizik ose juridik, si automjet unik, organi për lejim do t'i leshoje leje me shenje të ndare identifikimi (numër të shasisë) prodhuesit, i cili është i detyruar ta shtyp në vendin adekuat në automjet.

(7) Organi për lejim mban evidence për lejet e leshuara nga paragrafet (1) dhe (6) të ketij neni."

Paragrafet (6) dhe (7) behen paragrafe (8) dhe (9).

Në paragrafin (8) që behet paragraf (10) fjalet: "paragrafet (6) dhe (7)" zevendesohen me fjalet: "paragrafet (8) dhe (9)".

Në paragrafin (10) që behet paragraf (12) numri "(9)" zevendesohet me numrin "(11)".

Neni 12

Në nenin 22 paragrafi (2) pas fjaleve: "e leshon" shtohen fjalet: "sherbimi teknik ose".

Pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafe të rinj (4) dhe (5), si vijojne:

"(4) Sherbimi teknik dhe personat juridike për kontroll teknik, të autorizuar për procedurën për identifikim dhe/ose identifikim dhe vlerësim të gjendjes teknike të automjetit, pas kalimit të muajit rrjedhes, te organi për lejim dorezojne fotokopje të çdo pelqimi për regjistrim, që e kanë leshuar dhe në shtojce të saj, e dorezon dokumentin në baze të të cilit është vendosur se automjeti në fjalë i ploteson kushtet në procedurën për identifikim dhe/ose identifikim ose vlerësim të gjendjes teknike të automjetit. Fotokopjet dorezohen gjatë javës së parë të muajit të ardhshëm për muajin që ka kaluar. Fotokopjet vertetohen me vule të vene origjinale nga sherbimi teknik dhe personi juridik kontroll teknik, të autorizuar për procedurën për identifikim dhe/ose identifikim dhe vlerësim të gjendjes teknike të automjetit.

(5) Organi për lejim mban evidence për pelqimet e leshuara për regjistrim që janë leshuar nga sherbimi teknik dhe personi juridik për kontroll teknik i autorizuar për procedurën për identifikim dhe / ose identifikim dhe vlerësim të gjendjes teknike të automjetit."

Paragrafi (4) behet paragraf (6).

Në paragrafin (5) që behet paragraf (7) numri "(5)" zevendesohet me numrin "(6)".

Neni 13

Në nenin 23 në paragrafin (1) fjalet: "të ri" shlyhen.

Neni 14

Në nenin 24 në paragrafin (1) pas pikes 5 shtohet pike e re 6, si vijon:

"6) Organet e administratës shtetërore të Republikës së Maqedonise, organet tjera shtetërore, njesite e vetadministrimit lokal, ndermarrjet publike të themeluara nga shteti, institucionet publike, organizatat jo-qeveritare të regjistruara në Republikën e Maqedonise dhe personat juridike, të cilëve me ligj u është besuar kryerja e funksioneve publike, nese ata marrin automjete të dhuruara nga institucioni shtetëror, organi shtetëror, perfaqesia diplomatike-konsullore, ndermarrja publike, institucioni joqeveritar ose organizata humanitare, personi fizik ose juridik nga vendi tjetër."

Pikat 6 dhe 7 behen pika 7 dhe 8.

Pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri (5), si vijon:

"(5) Për deshmimin e statusit të automjetit dhuruar nga paragrafi (1) pika 6) e ketij neni, nevojitet që te organi për lejim të dorezojne deshmi se automjeti në fjalë, është i dhuruar nga subjekt nga paragrafi (1) pika 6) e ketij neni dhe deshmi për pranim të automjetit të dhuruar. Keto automjete nuk guxojne të tjetersohen në pese vitet e ardhshme nga dita e marrjes së lejes."

Neni 15

Në nenin 25 në titullin dhe në tere tekstin fjala "muzeore" zevendesohet me fjalën "historike".

Neni 16

Neni 26 ndryshohet si vijon:

Kushti për pjesëmarrje në komunikacionin rrugor

(1) Për pjesëmarrje në komunikacionin rrugor, automjetet duhet:

- të jene të regjistruara,
- të jene të shenuara me etikete për regjistrimin e kryer,
- të kene patente të vlefshme shoferi ose vertetim të vlefshëm për vozitje provuese dhe
- të jene të shenuara me tabela të percaktuara të regjistrimit.

(2) Shoferi i automjetit është i obliguar, që me automjetin, të mbaje lejeqarkullim ose vertetim për vozitje provuese.

(3) Në komunikacionin rrugor leshohen edhe automjete shpejtesia e konstruksionit e të cilave nuk kalon 25 km/h dhe rimorkiot e lehta, nese kane sisteme në gjende të rregullt, pjese perberese, njesi të pavarura teknike dhe pajisje. Rimorkiot e lehta duhet të shenohet me tabela të perseritura të regjistrimit të automjetit terheqes dhe duhet të kene deshmi të vlefshme për kontroll të kryer teknik, në të cilin është shenuar afati se kur duhet të kryhet kontrolli teknik i automjetit.

(4) Automjete të perfaqesive diplomatike dhe konsullore dhe misioneve të shteteve të huaja dhe të perfaqesuesve të organizatave nderkombetare në Republikën e Maqedonise dhe të punesuarve të tyre, të perfaqesive të huaja tregtare, të komunikacionit, kulturore dhe perfaqesive tjera, të zyrave të huaja për korrespondence dhe të korrespondenteve të huaj të perhershëm, perkatesisht të shtetasve të huaj të punesuar në zyrat e huaja për korrespondence dhe automjetet motorike dhe të rimorkueshme të shtetasve të huaj, të cilave për shkak të shkollimit, specializimit, hulumtimeve shkencore, punesimeve apo kryerjes së veprimtarise profesionale, të dhenies së azilit ose të pranimit të statusit të refugjatit, të cilet perhere apo perkohesisht qendrojne në Republikën e Maqedonise më shume se gjashte muaj, si edhe automjete të tjera të cilat janë në Republikën e Maqedonise në baze të deklarave doganore për leshimin e mallit në qarkullim të lire, për ose import të perkohshëm, i cili zgjat më shume se gjashte muaj, mund të marrin pjese në komunikacionin rrugor, nese janë regjistruar në Republikën e Maqedonise.

(5) Dispozita nga paragrafi (4) i ketij neni nuk ka të beje me automjete që qendrojne perhere apo perkohesisht në Republikën e Maqedonise më shume se gjashte muaj dhe janë të regjistruara në njerin prej vendeve anetare të Bashkimit Evropian.

(6) Automjetet e regjistruara jashte vendit mund të marrin pjese në komunikacionin rrugor, nese kane tabela të regjistrimit, dokumente për regjistrim të automjeteve dhe shenje të shtetit ku është regjistruar automjeti, në perputhje me dispozitat e Konventes së ratifikuar për komunikacionin rrugor. Shenja e shtetit mundet, në vend të etiketave të posacme, të vendoset në tabelat e regjistrimit.

(7) Në komunikacionin rrugor mund të marrin pjese dhe automjete të shenuara me tabela të huaja të regjistrimit për vozitje provuese ose me tabela të perhershme në gjende të rregullt teknike dhe që kanë lidhur sigurim nga pergjegjesia në komunikacionin nderkombetar dhe dokumente të vlefshme për vozitje provuese, perkatesisht dokumente të vlefshme për regjistrim.

(8) Automjet i regjistruar në Republikën e Maqedonise nuk mund ta leshoje territorin e Republikës së Maqedonise, nese nuk ka vendosur shenje nderkombetare të Republikës së Maqedonise.

(9) Gjoke në shume prej 500 eurosh në kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundevajtje shoferit i cili vepron në kundërshtim me dispozitat e paragrafeve (1) dhe (4) të ketij neni.

(10) Gjobe në shume prej 100 eurosh ne kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje shoferit i cili vepron në kundërshtim me dispozitat e paragrafit (1) të këtij neni, nese nga kalimi i vlefshmerise së lejeqarkullimit nuk kane kaluar më shume se 30 dite.

(11) Gjoba në shume prej 50 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet shoferit i cili vepron ne kundërshtim me dispozitat e paragrafeve (2) të këtij neni.

(12) Gjobe në shume prej 1 500 deri në 2 000 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje personit juridik i cili vepron në kundërshtim me dispozitat e paragrafeve (1) dhe (4) të këtij neni.

(13) Gjobe në shume prej 500 eurosh në kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje edhe personit pergjegjes në personin juridik për kundervajtjen e bere nga paragrafi (12) i këtij neni.

(14) Gjobe në shume prej 200 eurosh në kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje shoferit i cili vepron në kundërshtim me dispozitat e paragrafeve (4) dhe (6) të këtij neni.

(15) Gjobe në shume prej 50 eurosh në kundervlere me denare do t'i shqiptohet shoferit për automjet të regjistruar jashte vendit, i cili nuk ka shenja të shtetit në të cilin eshte regjistruar.

(16) Gjobe në shume prej 1 000 deri në 1 500 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje personit juridik i cili vepron në kundërshtim me dispozitat e paragrafit (3) të këtij neni.

(17) Gjobe në shume prej 200 eurosh në kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje personit pergjegjes në personin juridik për kundervajtje të bere nga paragrafi (16) i këtij neni."

Neni 17

Në nenin 27 paragrafi (1) pas aline 4 shtohet aline e re 5, si vijon:

"- formen, permbajtjen, cilesine dhe menyren e vendosjes së etiketes për regjistrim të kryer,".

Neni 18

Në nenin 28 në paragrafin (1) pika shlyhet dhe shtohen fjalet: "dhe dhenia e etiketes për regjistrimin e kryer".

Neni 19

Në nenin 30 në paragrafin (1) fjalet: "ose personat juridike për kontroll teknik të automjeteve që do t'i autorizojë Ministria e Puneve të Brendshme", dhe fjalet: "(në tekstin e metejme: personi juridik për regjistrimin e automjeteve)" shlyhen, e në fund të fjalise pas fjaleve "shfrytezim të automjetit", vihet pike.

Paragrafet (2) dhe (3) shlyhen.

Paragrafet (4), (5), (6) dhe (7) behen paragrafe (2), (3), (4) dhe (5).

Neni 20

Në titullin e nenit 32, para fjales "lejeqarkullimi" shtohet presje dhe fjalet: "etiketa për regjistrimin e kryer".

Në paragrafin (1) pas fjales "lejeqarkullim" vihet presje dhe shtohen fjalet: "etikete për regjistrimin e kryer".

Në paragrafet (2), (3) dhe (4) pas fjales "leje" vihet presje dhe shtohen fjalet: "etiketa për regjistrimin e kryer".

Neni 21

Në nenin 33 në paragrafin (6) pas fjaleve: "Ministria e Puneve të Brendshme" shlyhen fjalet: "ose personi juridik për regjistrimin e automjeteve."

Në paragrafin (8) fjala "punuese" zevendesohet me fjalën "mobile".

Në nenin (10) pas fjaleve: "Ministria e Puneve të Brendshme", shlyhen fjalet: "ose personi juridik për regjistrimin e automjeteve."

Në paragrafin (15) shuma "200" zevendesohet me shumën "100".

Në paragrafin (16) shuma "200" zevendesohet me shumën "100".

Neni 22

Titulli i Pjeses së trete të KREUT III të këtij ligji, ndryshohet si vijon: "Lejeqarkullimi dhe etiketa për regjistrimin e kryer".

Neni 23

Pas nenit 33 shtohet nen i ri 33-a, si vijon:

"Neni 33-a

Etiketa për regjistrimin e kryer

(1) Etiketen për regjistrimin e kryer e perpunon personi fizik ose juridik i autorizuar nga Ministria e Puneve të Brendshme.

(2) Etiketa për regjistrimin e kryer detyrimisht duhet të kete cilesi dhe mbrojtje të percaktuara në rregullen e nenit 27 paragrafi (1) alineja 5 të këtij ligji.

(3) Nuk lejohet të nderrohet etiketa për regjistrimin e kryer të automjetit. Automjeti nuk mund të jete në komunikacionin rrugor me etikete të ndryshme për regjistrimin e kryer nga ajo e percaktuar ose me etikete të ndryshuar për regjistrim të kryer.

(4) Etiketa për regjistrimin e kryer duhet të vendoset në menyren e percaktuar në rregullen nga neni 27 paragrafi (1) alineja 5 e këtij ligji.

(5) Etiketa për regjistrimin e kryer duhet të jete e dukshme qarte dhe e lexueshme, të mos jete e demtuar.

(6) Gjobe në shume prej 100 eurosh në kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje pronarit të automjetit, i cili vepron në kundërshtim me dispozitat e paragrafeve (3), (4) dhe (5) të këtij neni."

Neni 24

Në nenin 36 në paragrafin (5) shuma "200" zevendesohet me shumën "100".

Neni 25

Në nenin 38 në paragrafin (4) pas fjaleve: "drejtperdrejt ose", fjalet: "permes personit juridik për regjistrimin e automjeteve" zevendesohen me fjalet: "person juridik për kryerjen e kontrollit teknik të automjeteve".

Pas paragrafit (6) shtohet paragrafi i ri (7), si vijon:

"(7) Gjobe në shume prej 500 eurosh në kundervlere me denare, do t'i shqiptohet shoferit i cili drejton automjet motorik në komunikacionin rrugor në territorin e Republikes së Maqedonise, pa poseduar vertetim për vozitje provuese dhe tabela provuese."

Neni 26

Në nenin 40 në paragrafin (4), pas fjaleve: "Ministria e Puneve të Brendshme" shlyhen fjalet: "ose personi juridik për regjistrimin e automjeteve."

Neni 27

Në nenin 41 në paragrafin (2), pas fjaleve: "Ministria e Puneve të Brendshme" shlyhen fjalet: "ose personi juridik për regjistrimin e automjeteve."

Neni 28

Neni 46 ndryshohet si vijon:

"Pajisje e detyrueshme për automjetet motorike, bicikletat, traktoret dhe mjete mbrehese

(1) Automjetet motorike, bicikletat, traktoret dhe mjetet mbrehese në komunikacionin rrugor duhet ta kene pajisjen e detyrueshme në automjete, në perputhje me dispozitat e këtij ligji dhe rregullat e miratuara në baze të këtij ligji.

(2) Gjobe në shume prej 100 eurosh në kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje shoferit i cili vepron në kundërshtim me dispozitat e paragrafit (1) të këtij neni.

Neni 29

Në nenin 48 paragrafi (1), në alinene 6 pikepresja zevendesohet me lidhezen "dhe".

Në alinene 7 lidheza "dhe" zevendesohet me pike.

Alineja 8 shlyhet.

Neni 30

Në nenin 50 në paragrafin (1) fjala "punuese" zevendesohet me fjalen "mobile".

Neni 31

Në nenin 51 paragrafi (1) alineja 3 ndryshohet si vijon: "makina mobile".

Pas paragrafit (6) shtohet paragrafi i ri (7), si vijon:

"(7) Gjoke në shume prej 300 eurosh në kundervlere me denare do t'i shqiptohet pronarit të automjetit motorik, i cili vepron në kundërshtim me dispozitat e paragrafit (3) të ketij neni."

Neni 32

Në nenin 52 paragrafi (3) shlyhet.

Neni 33

Pas nenit 52 shtohet nen i ri 52-a si vijon:

"Neni 52-a

Percaktimi i shenjave të identifikimit

(1) Për automjetet e regjistruara në Republikën e Maqedonise, te të cilat për çfaredo qofte arsyesh shenja e identifikimit në kornizen e automjetit (shasisë) ose shenja e identifikimit të motorit të automjetit janë të demtuara / të palexueshme, dhe kjo është verifikuar gjatë kryerjes së kontrollin teknik, personi juridik për kryerje të kontrollit teknik e njofton Ministrinë e Puneve të Brendshme.

(2) Në baze të njoftimit nga paragrafi (1) i ketij neni, Ministria e Puneve të Brendshme kryen inspektim të automjetit, i percakton shenjat e verteta të identifikimit të automjetit dhe leshon udhezim për shtypjen e tyre.

(3) Nese në baze të inspektimit të kryer, Ministria e Puneve të Brendshme percakton se automjeti është lende e procedurës për kundervajtje apo penale, ai konfiskohet.

(4) Shtypja e shenjes së identifikimit të automjetit (shasisë) ose vendosja e shenjes së identifikimit të motorit të automjetit, behet në baze të udhezimit të leshuar nga Ministria e Puneve të Brendshme në sherbim teknik të autorizuar për shtypjen e shenjave të identifikimit.

Neni 34

Në nenin 56 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Personi juridik nga paragrafi (1) i ketij neni, për marrje të autorizimit paraqet kerkese në organin për lejim, i cili në afat prej 15 ditësh nga marrja e kerkeses dorezon propozim te ministri i Ekonomise."

Pas paragrafit (2) shtohen 19 paragrafe të rinj (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) dhe (21), si vijojne:

"(3) Formen dhe permbajtjen e kerkeses nga paragrafi (2) i ketij neni dhe dokumentacionin percjelles e percakton ministri i Ekonomise.

(4) Nese propozimi i organit për lejim është negativ, ministri i Ekonomise në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimi të propozimit miraton aktvendim me të cilin e refuzon kerkesen e personit juridik për sherbim teknik.

(5) Nese propozimi i organit për lejim është pozitiv, ministri i Ekonomise në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimi të propozimit miraton aktvendim për autorizimin e personit juridik për sherbim teknik.

(6) Nese ministri i Ekonomise nuk merr aktvendim në afat nga nga paragrafet (4) dhe (5) të ketij neni, personi juridik ka të drejte në afat prej tri ditësh pune nka kalimi i ketij afati, të parashtroje kerkese të sekretaria e ministrit, për marrjen e aktvendimit për kerkesen e parashtruar.

(7) Formen dhe permbajtjen e kerkeses nga paragrafi (6) i ketij neni, e percakton ministri i Ekonomise.

(8) Ministri i Ekonomise është i detyruar që të miratoje aktvendim më së voni në afat prej pese ditëve të punes nga pranimi i kerkeses nga paragrafi (6) i ketij neni, me të cilin do ta pranoje ose ta refuzoj kerkesen.

(9) Nese ministri nuk miraton aktvendim në afatin nga paragrafi (8) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses mund ta njoftoj Inspektoratin Shtetëror Administrativ në afat prej pese ditësh pune.

(10) Inspektorati Shtetëror Administrativ është i detyruar që në afat prej dhjete ditëve nga dita e pranimi të njoftimit nga paragrafi (9) i ketij neni, të kryej mbikeqyrje në organin kompetent nese procedura është zbatuar në perputhje me ligjin dhe në afat prej tri ditësh pune nga dita e mbikeqyrjes së kryer e informon parashtruesin e kerkeses për masat e marra.

(11) Inspektori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ pas mbikeqyrjes së kryer në pajtim me ligj miraton aktvendim me të cilin e ngarkon ministrin e Ekonomise që në afat prej dhjete ditësh të vendose për kerkesen e parashtruar, perkatesisht ta miratoje apo refuzoj kerkesen dhe ta njoftoj inspektorin për aktin e miratuar. Me njoftimin dorezohet kopje e aktit me të cilin ka vendosur për kerkesen e parashtruar.

(12) Nese ministri i Ekonomise nuk vendos në afatin nga paragrafi (11) i ketij neni, inspektori do të paraqese kerkese për ngritjen e procedurës kundervajtese për kundervajtje të percaktuar në Ligjin për inspeksion administrativ dhe do të caktoj afat shtese prej pese ditëve të punes, në të cilin funksionari i cili udheheq organin do të vendose mbi kerkesen e parashtruar për çfare në afatin e njejte do ta njoftoj inspektorin për aktin e miratuar. Me njoftimin dorezohet kopje e aktit me të cilin ka vendosur për kerkesen e parashtruar. Inspektori në afat prej tri ditëve të punes e informon parashtruesin e kerkeses për masat e marra.

(13) Nese ministri i Ekonomise nuk vendos as në afatin shtese nga paragrafi (10) i ketij neni, inspektori në afat prej tri ditëve të punes do të paraqese kallezim te prokurori publik kompetent dhe në atë afat e informon parashtruesin e kerkeses për masat e marra.

(14) Nese inspektori nuk vepron pas njoftimit nga paragrafi (9) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses në afat prej pese ditëve të punes ka të drejte të parashtroje kundërshtim në sekretarine e drejtorit të Inspektoratit Shtetëror Administrativ. Nese drejtori nuk ka sekretari, kerkesa parashtrohet në sekretarine e selise së Inspektoratit Shtetëror Administrativ.

(15) Drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ është i detyruar që në afat prej tri ditëve të punes ta shqyrtoj kundërshtimin nga paragrafi (14) i ketij neni, dhe nese konstaton se inspektori nuk ka vepruar pas njoftimit të parashtruesit të kerkeses në perputhje me paragrafet (9) dhe (10) dhe/ose nuk paraqet kallezim në perputhje me paragrafet (11) dhe (12) të ketij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ do të paraqese kerkese për ngritjen e procedurës kundervajtese për kundervajtje të percaktuar në Ligjin për inspeksion administrativ, për inspektorin dhe do të caktoj afat shtese prej pese ditëve të punes në të cilin inspektori do të kryej mbikeqyrje në organin kompetent nese procedura është zbatuar në perputhje me ligjin dhe në afat prej tri ditëve të punes nga dita e mbikeqyrjes së kryer, ta informoj parashtruesin e kerkeses për masat e marra.

(16) Nese inspektori nuk vepron as në afatin shtese nga paragrafi (15) i ketij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ do të paraqese kallezim te prokurori publik kompetent kunder inspektorit dhe në afat prej tri ditëve të punes do ta informoj parashtruesin e kerkeses për masat e marra.

(17) Në rastin nga paragrafi (16) i ketij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ, menjehere, e më së voni në afat prej një dite pune, do të autorizoj tjetër inspektor që ta kryej mbikeqyrjen menjehere.

(18) Në rastet nga paragrafi (17) i ketij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ në afat prej tri ditëve të punes e informon parashtruesin e kerkeses për masat e marra.

(19) Nese drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ nuk vepron në përputhje me paragrafin (15) të këtij neni, parashtruesi i kërkeses mund të paraqesë kallezim të prokurori publik kompetent në afat prej tete diteve të punes.

(20) Nese ministri i Ekonomise nuk vendos në afatin nga paragrafi (13) i këtij neni, parashtruesi i kërkeses mund të ngrite kontest administrativ në Gjykatën Administrative.

(21) Procedura në Gjykatën Administrative është urgjente."

Paragrafi (3) behet paragraf (22).

Në paragrafin (4) i cili behet paragraf (23) numri "(3)" zevendesohet me numrin "(22)".

Neni 35

Pas nenit 56 shtohet neni i ri 56-a, si vijon:

"Neni 56-a

(1) Me përjashtim nga neni 56 paragrafi (1) i këtij ligji, për automjetet për transport të materieve të rrezikshme, punet e shërbimeve teknike i kryejnë persona juridike që kryejnë lejm individual të automjeteve, që janë të autorizuar me aktvendim të ministrit të Puneve të Brendshme, e në bazë të akreditimit nga organi për vlerësim të kompetencës.

(2) Personi juridik nga paragrafi (1) i këtij neni për marrjen e autorizimit paraqet kërkesë te ministri i Puneve të Brendshme.

(3) Formën dhe përmbajtjen e kërkeses nga paragrafi (2) i këtij neni dhe dokumentacionin përçelles e përçakton ministri i Puneve të Brendshme.

(4) Aktvendimi nga paragrafi (1) i këtij neni miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të kërkeses nga personi juridik.

(5) Nese ministri i Puneve të Brendshme nuk miraton aktvendim për autorizim, perkatesisht nuk miraton aktvendim për refuzimin e kërkeses për miratim të aktvendimit për autorizim në afatin nga paragrafi (4) i këtij neni, parashtruesi i kërkeses ka të drejtë që në afat prej tri diteve të punes nga kalimi i atij afati, të paraqesë kërkesë në sekretarinë e ministrit të Puneve të Brendshme për miratim të aktvendimit nga ministri i Puneve të Brendshme.

(6) Formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkeses nga paragrafi (5) i këtij neni, i përçakton ministri i Puneve të Brendshme.

(7) Ministri i Puneve të Brendshme është i detyruar që në afat prej pese diteve të punes nga dita e parashtrimit të kërkeses nga paragrafi (5) i këtij neni, në sekretarinë e ministrit të Puneve të Brendshme, të miratojë aktvendim me të cilin kërkesa për miratim të aktvendimit pranohet apo refuzohet. Nese ministri i Puneve të Brendshme nuk ka sekretari, kërkesa parashtrëhet në sekretarinë e selisë së Ministrisë së Puneve të Brendshme.

(8) Me kërkesën për miratim të aktvendimit nga paragrafi (5) i këtij neni, parashtruesi i kërkeses dorezon edhe kopje të kërkeses nga paragrafi (2) i këtij neni.

(9) Nese ministri i Puneve të Brendshme nuk miraton aktvendim në afatin nga paragrafi (4) i këtij neni, parashtruesi i kërkeses mund ta njoftojë Inspektoratin Shtetëror Administrativ në afat prej pese ditësh pune.

(10) Inspektori është i detyruar që në afat prej dhjete diteve nga dita e pranimit të njoftimit nga paragrafi (9) i këtij neni, të kryejë mbikeqyrje inspektuese në Ministrinë e Puneve të Brendshme dhe të përçaktojë nese procedura është zbatuar në përputhje me ligjin dhe në afat prej tri diteve të punes nga dita e mbikeqyrjes së kryer ta njoftojë parashtruesin e kërkeses për gjendjen e konstatuar gjatë mbikeqyrjes së kryer.

(11) Inspektori pas mbikeqyrjes së kryer në pajtim me ligj miraton aktvendim me të cilin e ngarkon ministrin e Puneve të Brendshme që në afat prej dhjete ditësh të vendosë për kërkesën e parashtruar, perkatesisht ta pranojë apo refuzojë kërkesën dhe për masat e ndërmarrja në afatin e njejtë ta njoftojë inspektorin dhe t'i dorezojë ekzemplar të aktit me të cilin është vendosur për kërkesën.

(12) Nese ministri i Puneve të Brendshme nuk vendos në afatin nga paragrafi (11) i këtij neni, inspektori do të paraqesë kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje dhe do të caktojë afat shtesë prej pese diteve të punes, në të cilin ministri i Puneve të Brendshme do të vendosë mbi kërkesën e parashtruar për çfarë në afatin e njejtë do ta njoftojë inspektorin për aktin e miratuar. Me njoftimin dorezohet kopje e aktit me të cilin ka vendosur për kërkesën e parashtruar. Inspektori në afat prej tri diteve të punes e informon parashtruesin e kërkeses për masat e marra.

(13) Nese ministri i Puneve të Brendshme nuk vendos as në afatin shtesë nga paragrafi (10) i këtij neni, inspektori në afat prej tri diteve të punes do të paraqesë kallezim te prokurori publik kompetent dhe në atë afat e informon parashtruesin e kërkeses për masat e marra.

(14) Nese inspektori nuk vepron pas njoftimit nga paragrafi (10) i këtij neni, parashtruesi i kërkeses në afat prej pese diteve të punes ka të drejtë të parashtrëjë kundërshtim në sekretarinë e drejtorit të Inspektoratit Shtetëror Administrativ. Nese drejtori nuk ka sekretari, kërkesa parashtrëhet në sekretarinë e selisë së Inspektoratit Shtetëror Administrativ.

(15) Drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ është i detyruar që në afat prej tri diteve të punes nga dita e pranimit ta shqyrtojë kundërshtimin nga paragrafi (14) i këtij neni, dhe nese konstaton se inspektori nuk ka vepruar pas njoftimit të parashtruesit të kërkeses nga paragrafi (9) i këtij neni, ose nuk ka paraqitur kallezim në përputhje me paragrafin (13) të këtij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ do të paraqesë kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje për inspektorin dhe do të caktojë afat shtesë prej pese diteve të punes në të cilin inspektori do të kryejë mbikeqyrje në Ministrinë e Puneve të Brendshme nese procedura është zbatuar në përputhje me ligjin dhe në afat prej tri diteve të punes nga dita e mbikeqyrjes së kryer, ta informojë parashtruesin e kërkeses.

(16) Nese inspektori nuk vepron as në afatin shtesë nga paragrafi (15) i këtij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ do të paraqesë kallezim te prokurori publik kompetent kundër inspektorit dhe në afat prej tri diteve të punes do ta informojë parashtruesin e kërkeses.

(17) Në rastin nga paragrafi (16) i këtij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ, menjëherë, e më së voni në afat prej një dite pune, do të autorizojë tjetër inspektor që ta kryejë mbikeqyrjen menjëherë.

(18) Në rast nga paragrafi (17) i këtij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ në afat prej tri diteve të punes e informon parashtruesin e kërkeses për masat e marra.

(19) Nese drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ nuk vepron në përputhje me paragrafin (15) të këtij neni, parashtruesi i kërkeses mund të paraqesë kallezim te prokurori publik kompetent në afat prej tete diteve të punes.

(20) Nese ministri i Puneve të Brendshme nuk vendos në afatin nga paragrafi (13) i këtij neni, parashtruesi i kërkeses mund të ngrite kontest administrativ në gjykatën kompetente.

(21) Procedura në Gjykatën Administrative është urgjente.

(22) Gjore në shume prej 2 500 deri në 3 500 euro në kundërvlerë me denare do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik që kryen pune të shërbimit teknik pa autorizim nga paragrafi (1) i këtij neni.

(23) Gjore në shume prej 1 000 eurosh në kundërvlerë me denare do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit pergjegjes në personin juridik për kundërvajtjen e bere nga paragrafi (22) i këtij neni."

Neni 36

Në nenin 57 paragrafi (1) në alinën 4, pas fjaleve: "lejm individual të automjetit", shtohen fjalet: "dhe automjetit për dedikim të vecantë", ndërsa lidheza "dhe" në fund të alinës shlyhet dhe vihet presje.

Pas alinës 4 shtohet aline e re 5 si vijon:

"- shtypje të shenjave të identifikimit dhe".

Neni 37

Në nenin 58 paragrafi (3) pas fjaleve: “lejim individual” shtohen fjalet: “të automjetit dhe automjetit për dedikim të vecante”.

Neni 38

Në nenin 59 në paragrafin (1) pas fjaleve: “personi juridik” shtohen fjalet: “për çdo objekt në të cilin kryen kontroll”.

Neni 39

Neni 62 ndryshohet si vijon:

“Autorizimi i ministrit të Ekonomise

(1) Punet e identifikimit dhe identifikimit dhe vleresimit të gjendjes teknike mund t’i kryejne persona juridike për kontroll teknik, të cilet janë të autorizuar me aktvendim të ministrit të Ekonomise.

(2) Për marrjen e autorizimit nga paragrafi (1) i ketij neni, personi juridik për kryerjen e kontrollit teknik parashtron kerkese në Ministrine e Ekonomise.

(3) Formen dhe permbajtjen e kerkeses nga paragrafi (2) i ketij neni e percakton ministri i Ekonomise.

(4) Personi juridik për kontroll teknik nuk mund të kryejë identifikim dhe identifikim dhe vleresim të gjendjes teknike të automjeteve të veta.

(5) Aktvendimi nga paragrafi (1) i ketij neni miratohet në afat prej 15 ditesh nga dita e pranimit të kerkeses nga personi juridik për kontroll teknik.

(6) Nese ministri i Ekonomise nuk miraton aktvendim për autorizim, perkatesisht nuk miraton aktvendim për refuzimin e kerkeses në afatin nga paragrafi (5) i ketij neni, personi juridik për kontroll teknik ka të drejte që në afat prej tri diteve të punes nga kalimi i atij afati, të parashtroje kerkese në sekretarine e ministrit të Ekonomise, për miratimin e aktvendimit për kerkesen e parashtruar.

(7) Formen dhe permbajtjen e kerkeses nga paragrafi (6) i ketij neni e percakton ministri i Ekonomise.

(8) Ministri i Ekonomise është i detyruar që të miratoje aktvendim më së voni në afat prej pese diteve të punes nga pranimi i kerkeses, me të cilin do ta pranoje ose refuzojë kerkesen.

(9) Nese ministri i Ekonomise nuk miraton aktvendim në afatin nga paragrafi (8) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses mund ta njoftoje Inspektoratin Shtetëror Administrativ në afat prej pese ditesh pune.

(10) Inspektorati Shtetëror Administrativ është i detyruar që në afat prej dhjete diteve nga dita e pranimit të njoftimit nga paragrafi (9) i ketij neni, të kryejë mbikeqyrje në Ministrine e Ekonomise nese procedura është zbatuar në perputhje me ligjin dhe në afat prej tri ditesh pune nga dita e mbikeqyrjes së kryer e informon parashtruesin e kerkeses për masat e marra.

(11) Inspektori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ pas mbikeqyrjes së kryer në pajtim me ligj miraton aktvendim me të cilin e ngarkon ministrin e Ekonomise që në afat prej dhjete ditesh të vendose për kerkesen e parashtruar, perkatesisht ta miratoje apo refuzojë kerkesen dhe ta njoftoje inspektorin për aktin e miratuar. Me njoftimin dorezohet kopje e aktit me të cilin ka vendosur për kerkesen e parashtruar.

(12) Nese ministri i Ekonomise nuk vendos në afatin nga paragrafi (11) i ketij neni, inspektori do të paraqese kerkese për ngritjen e procedures kundervajtese për kundervajtje të percaktuar në Ligjin për inspeksion administrativ dhe do të caktojë afat shtese prej pese diteve të punes, në të cilin ministri i Ekonomise do të vendose mbi kerkesen e parashtruar për cfare në afatin e njejte do ta njoftoje inspektorin për aktin e miratuar. Me njoftimin dorezohet kopje e aktit me të cilin ka vendosur për kerkesen e parashtruar. Inspektori në afat prej tri diteve të punes e informon parashtruesin e kerkeses për masat e ndermarra.

(13) Nese ministri i Ekonomise nuk vendos as në afatin shtese nga paragrafi (12) i ketij neni, inspektori në afat prej tri diteve të punes do të paraqese kallezim te prokurori publik kompetent dhe në atë afat e informon parashtruesin e kerkeses për masat e marra.

(14) Nese inspektori nuk vepron pas njoftimit nga paragrafi (9) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses në afat prej pese diteve të punes ka të drejte të parashtroje kundershtrim në sekretarine e drejtorit të Inspektoratit Shtetëror Administrativ. Nese drejtori nuk ka sekretari, kerkesa parashtrohet në sekretarine e selise së Inspektoratit Shtetëror Administrativ.

(15) Drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ është i detyruar që në afat prej tri diteve të punes ta shqyrtojë kundershtrimin nga paragrafi (14) i ketij neni, dhe nese konstaton se inspektori nuk ka vepruar pas njoftimit të parashtruesit të kerkeses në perputhje me paragrafet (9) dhe (10), dhe/ose nuk paraqet kallezim në perputhje me paragrafet (11) dhe (12) të ketij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ do të paraqese kerkese për ngritjen e procedures kundervajtese për kundervajtje të percaktuar në Ligjin për inspeksion administrativ, për inspektorin dhe do të caktojë afat shtese prej pese diteve të punes në të cilin inspektori do të kryejë mbikeqyrje në organin kompetent nese procedura është zbatuar në perputhje me ligjin dhe në afat prej tri diteve të punes nga dita e mbikeqyrjes së kryer, ta informojë parashtruesin e kerkeses për masat e marra.

(16) Nese inspektori nuk vepron as në afatin shtese nga paragrafi (15) i ketij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ do të paraqese kallezim te prokurori publik kompetent kunder inspektorit dhe në afat prej tri diteve të punes do ta informojë parashtruesin e kerkeses për masat e marra.

(17) Në rastin nga paragrafi (15) i ketij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ, menjehere, e më së voni në afat prej një dite pune, do të autorizojë tjetër inspektor që ta kryejë mbikeqyrjen menjehere.

(18) Në rastet nga paragrafi (17) i ketij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ në afat prej tri diteve të punes e informon parashtruesin e kerkeses për masat e marra.

(19) Nese drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ nuk vepron në perputhje me paragrafin (15) të ketij neni, parashtruesi i kerkeses mund të paraqese kallezim te prokurori publik kompetent në afat prej tete diteve të punes.

(20) Nese ministri i Ekonomise nuk vendos në afatin nga paragrafi (13) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses mund të ngrite kontest administrativ në Gjykatën kompetente.

(21) Procedura në Gjykatën kompetente është urgjente.

(22) Gjobe në shume prej 2 500 deri në 3 000 euro në kundervlere me denare do t’i shqiptohet personit juridik i cili kryen pune pa autorizim nga paragrafi (1) i ketij neni.

(23) Gjobe në shume prej 1 000 euro në kundervlere me denare do t’i shqiptohet për kundervajtje personit pergjegjes në personin juridik për kundervajtje të kryer nga paragrafi (22) i ketij neni.

(24) Gjobe në shume prej 2 500 deri në 3 000 euro në kundervlere me denare do t’i shqiptohet për kundervajtje personit juridik i cili vepron në kundershtrim me dispozitat nga paragrafi (5) i ketij neni.

(25) Gjobe në shume prej 1 000 euro në kundervlere me denare do t’i shqiptohet për kundervajtje personit pergjegjes në personin juridik për kundervajtje të kryer nga paragrafi (24) i ketij neni.”

Neni 40

Pas nenit 62 shtohet nen i ri 62-a, si vijon:

“Neni 62-a

Autorizimi i ministrit të Puneve të Brendshme

(1) Punet e kontroleve teknike mund t’i kryejne persona juridike të cilet kane marre autorizim nga ministri i Puneve të Brendshme.

(2) Për marrjen e autorizimit nga paragrafi (1) i ketij neni, personi juridik për kryerjen e kontrollit teknik parashtron kerkese në Ministrine e Puneve të Brendshme.

(3) Formen dhe permbajtjen e kerkeses nga paragrafi (2) i ketij neni, e percakton ministri i Puneve të Brendshme.

(4) Personi juridik për kontroll teknik nuk mund të kryejë kontroll teknik të automjeteve të veta.

(5) Autorizimi nga paragrafi (1) i ketij neni, jepet në afat prej 90 ditesh nga dita e pranimit të kerkeses nga personi juridik.

(6) Nese ministri i Puneve të Brendshme nuk e jep autorizimin, perkatesisht nuk miraton aktvendim për refuzimin e kerkeses për leshimin e autorizimit në afatin nga paragrafi (5) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses ka të drejte që në afat prej tri diteve të punes nga kalimi i atij afati, të parashtroje kerkese në sekretarine e ministrit të Puneve të Brendshme, për miratimin e aktvendimit nga ministri i Puneve të Brendshme.

(7) Formen dhe permbajtjen e formularit të kerkeses nga paragrafi (6) i ketij neni e percakton ministri i Puneve të Brendshme.

(8) Ministri i Puneve të Brendshme eshte i detyruar që në afat prej pese diteve të punes nga dita e parashtrimit të kerkeses nga paragrafi (6) i ketij neni në sekretarine e ministrit të Puneve të Brendshme, të miratoje aktvendim me të cilin do ta pranoje ose refuzojë kerkesen për dhenie të autorizimit. Nese ministri i Puneve të Brendshme nuk ka sekretari, kerkesa parashtrohet në sekretarine e selise së Ministrise së Puneve të Brendshme.

(9) Me kerkesen për miratimin e aktvendimit nga paragrafi (6) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses dorezon edhe kopje të kerkeses për dhenien e autorizimit.

(10) Nese ministri i Puneve të Brendshme nuk miraton aktvendim në afatin nga paragrafi (6) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses mund ta njoftojë Inspektoratin Shtetëror Administrativ në afat prej pese diteve të punes.

(11) Inspektori detyrohet që në afat prej dhjete ditesh nga dita e pranimit të njoftimit nga paragrafi (10) i ketij neni, të kryejë mbikeqyrje inspektuese në Ministrine e Puneve të Brendshme dhe të konstatoje nese procedura eshte zbatuar në pajtim me ligjin dhe në afat prej tri diteve të punes nga dita e mbikeqyrjes së kryer ta njoftojë parashtruesin e kerkeses për gjendjen e konstatuar gjate mbikeqyrjes së kryer.

(12) Inspektori pas mbikeqyrjes së kryer në pajtim me ligjin miraton aktvendim me të cilin e ngarkon ministrin e Puneve të Brendshme që në afat prej dhjete ditesh të vendose për kerkesen e parashtruar, perkatesisht ta pranoje ose refuzojë kerkesen dhe për masat e ndermarra në afatin e njejte ta njoftojë inspektorin dhe t'i dorezoje ekzemplar të aktit me të cilin eshte vendosur për kerkesen.

(13) Nese ministri i Puneve të Brendshme nuk vendos në afatin nga paragrafi (12) i ketij neni, inspektori do të paraqese kerkese për ngritjen e procedures kundervajtese dhe do të caktojë afat shtese prej pese diteve të punes, në të cilin ministri i Puneve të Brendshme do të vendose mbi kerkesen e parashtruar për cfare në afatin e njejte do ta njoftojë inspektorin për aktin e miratuar. Me njoftimin dorezohet kopje e aktit me të cilin ka vendosur për kerkesen e parashtruar. Inspektori në afat prej tri diteve të punes e informon parashtruesin e kerkeses për masat e ndermarra.

(14) Nese ministri i Puneve të Brendshme nuk vendos as në afatin plotesues nga paragrafi (13) i ketij neni, inspektori në afat prej tri ditesh pune, do të paraqese kallezim te prokurori publik kompetent dhe në atë afat e informon parashtruesin e kerkeses për masat e ndermarra.

(15) Nese inspektori nuk vepron pas njoftimit nga paragrafi (11) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses në afat prej pese diteve të punes ka të drejte të parashtroje kundershtrim në sekretarine e drejtorit të Inspektoratit Shtetëror Administrativ. Nese drejtori nuk ka sekretari, kerkesa parashtrohet në sekretarine e selise së Inspektoratit Shtetëror Administrativ.

(16) Drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ eshte i detyruar që në afat prej tri diteve të punes nga dita e pranimit ta shqyrtojë kundershtrimin nga paragrafi (15) i ketij neni, dhe nese konstaton se inspektori nuk ka vepruar pas njoftimit të parashtruesit të kerkeses nga paragrafi (10) i ketij neni, ose nuk ka paraqitur kallezim në perputhje me paragrafin (14) të ketij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ do të paraqese kerkese për ngritjen e procedures kundervajtese për inspektorin dhe do të caktojë afat shtese prej pese diteve të punes në të cilin inspektori do të kryejë mbikeqyrje në Ministrine e Puneve të Brendshme nese procedura eshte zbatuar në perputhje me ligjin dhe në afat prej tri diteve të punes nga dita e mbikeqyrjes së kryer, ta informojë parashtruesin e kerkeses.

(17) Nese inspektori nuk vepron as në afatin plotesues nga paragrafi (16) i ketij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ do të paraqese kallezim te prokurori publik kompetent kunder inspektorit dhe në afat prej tri diteve të punes do ta informojë parashtruesin e kerkeses.

(18) Në rastin nga paragrafi (17) i ketij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ, menjehere, e më së voni në afat prej një dite pune, do të autorizojë tjetër inspektor që ta kryejë mbikeqyrjen menjehere.

(19) Në rastin nga paragrafi (18) i ketij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ në afat prej tri diteve të punes e informon parashtruesin e kerkeses për masat e marra.

(20) Nese drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ nuk vepron në perputhje me paragrafin (16) të ketij neni, parashtruesi i kerkeses mund të paraqese kallezim te prokurori publik kompetent në afat prej tete diteve të punes.

(21) Nese ministri i Puneve të Brendshme nuk vendos në afatin nga paragrafi (14) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses mund të ngrite kontest administrativ në Gjykaten kompetente.

(22) Procedura në Gjykaten Administrative eshte urgjente.

(23) Gjore në shume prej 2 500 deri në 3 000 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje personit juridik i cili kryen pune pa autorizim nga paragrafi (1) i ketij neni.

(24) Gjore në shume prej 1 000 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje personit pergjegjes në personin juridik për kundervajtje të kryer nga paragrafi (23) i ketij neni.

(25) Gjore në shume prej 2 500 deri në 3 000 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje personit juridik i cili vepron në kundershtrim me dispozitat nga paragrafi (5) i ketij neni.

(26) Gjore në shume prej 1 000 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje personit pergjegjes në personin juridik për kundervajtje të kryer nga paragrafi (25) i ketij neni".

Neni 41

Në nenin 65 në paragrafin (2) pas alinese 1 shtohet aline e re 2 si vijon:

"- detyrimet e rregulluara nga neni 31 paragrafi (2) alineja 6 të ketij ligji, nuk i paguan në llogari pagesore të institucioneve perkatese".

Pas paragrafit (2) shtohen pese paragrafe të rinj (3), (4), (5), (6) dhe (7) si vijojne:

"(3) Nese personi i autorizuar zyrtar i Ministrise së Puneve të Brendshme percakton se personi juridik për kontroll teknik nuk i ploteson kushtet në lidhje me kushtet hapësirë, pajisjen, mjetet, kuadrin e nevojshem si dhe evidencat të cilat mbahen te personi juridik i autorizuar për kryerjen e kontrollit teknik, do të perpiloje procesverbal dhe me aktvendim do t'i ndaloje të ushtroje kontroll teknik të automjeteve, në të cilin do të percaktojë afat prej 30 ditesh në të cilin personi juridik duhet t'i menjanoje mangesite e verezitura.

(4) Nese personi juridik i autorizuar për kryerjen e kontrollit teknik nuk i menjanon mangesite e percaktuara në afatin e parapare nga paragrafi (3) i ketij neni, ministri i Puneve të Brendshme me aktvendim ia heq autorizimin për kryerje të kontrolleve teknike të automjeteve personit të autorizuar juridik.

(5) Nese personit juridik të autorizuar për kryerje të kontrollit teknik, i eshte hequr autorizimi për kryerjen e kontrollit teknik të automjeteve, i hiqet edhe autorizimi për kryerjen e identifikimit dhe vleresimit të gjendjes teknike të automjeteve.

(6) Gjoke në shume prej 500 eurosh në kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje personit pergjegjes te personi i autorizuar juridik për kryerje të kontrollit teknik i cili vepron në kundershtim me dispozitat nga paragrafi (3) i ketij neni.

(7) Aktvendimi nga paragrafet (2) dhe (3) të ketij neni eshte perfundimtar dhe kunder tij mund të ngrihet kontest para gjykates administrative".

Paragrafi (3) shlyhet.

Neni 42

Në nenin 66 në paragrafin (1) fjala "vertetim" zevendesohet me fjalen "certifikate".

Pas paragrafit (2) shtohen pese paragrafe të rinj (3), (4), (5), dhe (6) si vijojne:

"(3) Në baze të certifikates për provim të dhene profesional të ketij neni Ministria e Puneve të Brendshme u leshon licence për pune punetoreve profesionale.

(4) Për leshimin e licences për pune punetoret profesionale paguajne kompensim për shpenzime për leshim të licences në lartesi të shpenzimeve të bera reale për leshimin e saj.

(5) Afati i vlefshmerise së licences për pune të punetoreve profesionale eshte kater vjet.

(6) Formen, permbajtjen, menyren e leshimit të licences dhe lartesine e shpenzimeve për leshimin e licences i percakton ministri i Puneve të Brendshme".

Në paragrafin (3) i cili behet paragrafi (7) fjala "vertetimi" zevendesohet me fjalen "certifikata".

Paragrafet (4), (5) dhe (6) behen paragrafe (8), (9) dhe (10).

Neni 43

Në nenin 67 në paragrafin (1) në alinene 5 fjala "vertetimi" zevendesohet me fjalen "certifikata".

Në alinene 7, numri "(7)" zevendesohet me numrin "(6)".

Në paragrafin (2), në alinene 7, numri "(8)" zevendesohet me numrin "(6)".

Neni 44

Në KAPITULLIN V, Pjesa e trete dhe nenet 68, 69, 70, 71 dhe 72 shlyhen.

Neni 45

Në nenin 77 pas paragrafit (1) shtohen kater paragrafe të rinj (2), (3), (4) dhe (5) si vijojne:

"(2) Ministria e Ekonomise nepermjet organit për lejim gjate kryerjes së mbikeqyrjes, kryen kontroll të së paku 1% nga numri i automjeteve të kontrolluara për punet të cilat i kryen personi juridik për kontroll teknik i cili eshte i autorizuar për identifikim dhe identifikim dhe vleresim të gjendjes teknike, perkatesisht kryen kontroll të 1% të automjeteve për të cilat eshte mbajtur procedure për lejim.

(3) Ministria e Puneve të Brendshme gjate kryerjes së mbikeqyrjes kryen kontroll teknik të së paku 1% të numrit të automjeteve të kontrolluara për kategorite automjete për të cilin eshte autorizuar personi juridik për kontroll teknik.

(4) Ministri i Ekonomise më së afermi i percakton menyren dhe proceduren për zbatimin e dispozitave nga paragrafi (2) i ketij neni.

(5) Ministri i Puneve të Brendshme i percakton menyren dhe procedurat për zbatimin e dispozitave nga paragrafi (3) i ketij neni."

Neni 46

Në nenin 79 pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafe të rinj (2) dhe (3) si vijojne:

"(2) Kunder çdo mase të ndermarre nga inspektori shtetor ose personi i autorizuar për mbikeqyrje të drejtperdrejte nga paragrafi (1) i ketij neni, mund të deklarohet ankese në afat prej tete ditesh, te komisioni i formuar nga ministri i Ekonomise.

(3) Komisioni nga paragrafi (2) i ketij neni eshte i perbere nga kryetari dhe dy anetare të gjithë juriste të diplomuar me së paku tre vjet pervoje pune në profesion.

Kryetari i komisionit eshte nga radhet e nepunesve shtetore udheheqes".

Neni 47

Në nenin 80 pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafe të rinj (2) dhe (3) si vijojne:

"(2) Kunder çdo mase të ndermarre nga inspektori shtetor ose personi i autorizuar për mbikeqyrje të drejtperdrejte nga paragrafi (1) i ketij neni, mund të deklarohet ankese në afat prej tete ditesh, te komisioni i formuar nga ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave.

(3) Komisioni nga paragrafi (2) i ketij neni eshte i perbere nga kryetari dhe dy anetare të gjithë juriste të diplomuar me së paku tre vjet pervoje pune në profesion.

Kryetari i komisionit eshte nga radhet e nepunesve shtetore udheheqes".

Neni 48

Në titullin e nenit 81 pas fjaleve "personat juridike për kontrolle teknike" shlyhen fjalet: "dhe personat juridike për regjistrimin e automjeteve".

Në nenin 81 në paragrafin (1) pika 1 pas fjaleve: "personat juridike për kontrolle teknike" shlyhen fjalet: "dhe personat juridike për regjistrimin e automjeteve.

Pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafe të rinj (3) dhe (4) si vijojne:

"(3) Kunder çdo mase të ndermarre nga inspektori kompetent ose personi i autorizuar për mbikeqyrje të drejtperdrejte nga paragrafi (1) i ketij neni, mund të deklarohet ankese në afat prej tete ditesh, te komisioni i formuar nga ministri i Puneve të Brendshme.

(4) Komisioni nga paragrafi (3) i ketij neni eshte i perbere nga kryetari dhe dy anetare të gjithë juriste të diplomuar me së paku tre vjet pervoje pune në profesion.

Kryetari i komisionit eshte nga radhet e nepunesve shtetore udheheqes".

Neni 49

Pas nenin 81 shtohen dy nene të reja 81-a dhe 81-b si vijojne:

"Neni 81-a

Heqja e licences për pune punetoreve profesionale

(1) Nese personi i autorizuar zyrtar nga Ministria e Puneve të Brendshme gjate kontrollit të personit juridik për kryerjen e kontrollit teknik percakton se punetori profesional nuk e kryen kontrollin teknik në pajtim me dispozitat e ketij ligji dhe aktet nenligjore të cilat dalin nga ai, nga ministri i Puneve të Brendshme me aktvendim dhe t'i hiqet licenca për pune për periudhe prej tre, perkatesisht për periudhe prej gjashte muajsh nese parregullsia e lendes në pune perseritet në afat prej 12 muajsh.

(2) Nese punetori profesional e verteton rregullshmerine teknike të automjeteve me pajisje të parregullta për frenim, pajisje për menaxhim ose automjete për pajisje të paaestuar për gaz të lengshem të naftes, ministri i Puneve të Brendshme me aktvendim do t'ia heqe licencen për pune për periudhe prej gashte muajsh.

(3) Nese punetori profesional e verteton rregullshine teknike të automjetit për të cilin nuk është kryer kontroll teknik, ministri i Puneve të Brendshme me aktvendim do t'ia heqe licencen për pune për periudhe prej dy vitesh.

(4) Nese për shkak të leshimeve të ndodhura nga paragrafet (2) dhe (3) të këtij neni ka ndodhur fatkeqesi në komunikacion ministri i Puneve të Brendshme me aktvendim do t'ia heqe licencen për pune punonit profesional për periudhe prej pesë vitesh.

(5) Aktvendimi nga paragrafet (1), (2), (3) dhe (4) të këtij neni është perfundimtar dhe kunder tij mund të ngrihet kontest para gjykates administrative.

(6) Për kundervajtje nga paragrafi (3) i këtij neni ministri i Puneve të Brendshme me aktvendim do t'ia heqe autorizimin personit juridik për kontroll teknik.

(7) Gjore në shume prej 2 000 eurosh, në kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje personit të autorizuar juridik nese urdheron, ose lejon punetori profesional të realizoje pune në stacionin për kontroll teknik në rastet kur i është hequr licenca për pune, kur nuk e ka dhe në testin për kontroll të profesionalizmit ose nese punet në lidhje me kontrollin teknik të automjeteve nuk i realizon në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe aktet nenligjore të cilat dalin nga ai.

(8) Gjore në shume prej 500 eurosh në kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes te personi i autorizuar juridik për kryerjen e kontrolli teknik për kundervajtje të kryer nga paragrafi (7) i këtij neni.

Neni 81-b

Mbikqyrja e presonit juridik për kontroll të automjeteve për transport të materieve të rrezikshme

(1) Mbikqyrje mbi punen e personit të autorizuar juridik për kontroll të automjeteve për transport të materieve të rrezikshme, kryen Ministria e Puneve të Brendshme.

(2) Nese personi i autorizuar juridik për kontroll të automjeteve për transport të materieve të rrezikshme nuk i kryen punet e autorizuar në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe rregullat të miratuara në baze të këtij ligji ministri i Puneve të Brendshme me aktvendim perkohesisht do t'i ndaloje kryerjen e puneve dhe do të caktoj afat prej 30 ditësh për menjanimin e mangesive të percaktuara.

(3) Nese personi i autorizuar juridik për kontrollin e automjeteve për transport të materieve të rrezikshme nuk i menjanton mangesite e percaktuara në afatin nga paragrafi (2) i këtij neni, ministri i Puneve të Brendshme me aktvendim do t'ia heqe autorizimin.

(4) Aktvendimi nga paragrafi (3) i këtij neni është perfundimtar dhe kunder tij mund të ngrihet kontest para gjykates kompetente".

Neni 50

Në nenin 84 paragrafin (1) pika 8, pikepresja zevendesohet me lidhezen "dhe".

Në piken 9 lidheza "dhe" zevendesohet me pike.

Pika 10 shlyhet.

Neni 51

Në nenin 88 në paragrafin (1) numri "52" dhe presja shlyhen.

Neni 52

Personat fizike ose juridike të cilet me vetedije i zoterojne dhe i shfrytezojne në territorin e Republikës së Maqedonisë traktoret dhe rimorkiot e traktoreve dhe të cilet deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji nuk kanë parashtruar kerkese për regjistrim, ndersa të cilet nuk i plotesojne kushtet nga neni 31 paragrafi (2) alinete 1, 2, 3 dhe 4 të këtij ligji, mund të parashtrojne kerkese për regjistrim te Ministria e Puneve të Brendshme me të cilën dorezojne:

- deshmi për pronesi ose

- aktvendim për percaktimin e statusit pronesor të traktorit ose rimorkios së traktorit,

- pelqim për regjistrim për traktor dhe/ose rimorkio të traktorit të leshuar në procedure të identifikimi dhe vleresim të gjendjes teknike nga sherbimi i autorizuar teknik ose personi juridik për kontroll teknik i autorizuar për kryerjen e identifikimit dhe identifikimin dhe vleresimin e gjendjes teknike dhe automjeteve dhe

- deshmi se janë plotësuar kushtet nga neni 31 paragrafi (2) alinete 5 dhe 6 të këtij ligji.

Kerkesen për regjistrim personat fizike dhe juridike mund ta parashtrojne në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Nese pas perfundimit të afatit nga paragrafi 2 i këtij neni, gjate kryerjes së kontrollit të komunikacionit rrugor, Ministria e Puneve të Brendshme has traktor ose rimorkio të traktorit e cila nuk është e regjistruar, do t'i zbatoje dispozitat nga neni 26 paragrafet (9) dhe (12) të këtij ligji.

Neni 53

Procedura për percaktimin e statusit pronesor të traktoreve dhe rimorkiove të traktoreve

Percaktimi i statusit pronesor të traktoreve dhe rimorkiove të traktoreve (në tekstin e metejme legalizim) ngrihet me parashtrimin e propozimi për legalizimin e traktoreve dhe rimorkiove të traktoreve të gjykata kompetente vendore dhe reale, sipas vendit ku gjendet vendbanimi i parashtruesit të propozimit për legalizim.

Propozimi për legalizim nga paragrafi 1 i këtij neni vëcanerisht i përmban keto të dhëna: të dhëna identifikuese – marka, lloji, numri i shasisë dhe motorit dhe viti i prodhimit të traktorit dhe/ose rimorkios së traktorit, si dhe shkaqet për të cilat parashtrohet propozimi.

Me propozimin për legalizim nga paragrafi 1 i këtij neni dorezohet deklarate e dhënë paraprakisht e verifikuar në noter nga parashtruesi i kerkeses, në të cilën parashtruesi në pergjegjesi të plote materiale dhe penale do të deklaroje se me vetedije e ka zotëruar traktorin ose rimorkion e traktorit dhe se për to nuk mbahen procedure tjeter para gjykates kompetente.

Me propozimin për legalizim nga paragrafi 1 i këtij neni parashtruesi do t'i dorezoje të gjitha deshmite në dispozicion të cilat i posedon për traktorin dhe/ose rimorkion e traktorit.

Propozimi për legalizim nga paragrafi 1 i këtij neni parashtrohet në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Pas propozimit të parashtruar për legalizim nga paragrafi 1 i këtij neni, gjykata në afat prej tri ditësh pune e njofton Ministrinë e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujërave me kerkese nepermjet tabelave për shpallje të njesive të saj rajonale t'i informoje personat e interesuar për propozimin e parashtruar.

Ministria e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujërave në afat prej tri ditësh nga dorezimi i njoftimit nga gjykata, njoftimin e dorezon te njesite rajonale të Ministrise që në afat prej 24 orësh e shpallin në tabelen e shpalljeve në lokalet e saj me qellim njohjen e publikut dhe personave të interesuar me propozimin e parashtruar.

Shpallja e njoftimit nga gjykata zgjat 30 dite nga dita e vendosjes në tabelen e shpalljes.

Nese pas perfundimit të afatit nga paragrafi 9 të këtij neni personi i interesuar me shkrim të gjykata nuk drejtohet me deshmime e interesit të tij juridik, gjykata në afat prej 15 ditësh do të miratoje aktvendim për legalizim – percaktim i statusit pronesor të traktorit ose rimorkios së traktorit.

Nese në afatin e percaktuar në paragrafin 9 të këtij neni paraqitet person i interesuar i cili do ta deshmtojë interesin e tij juridik, gjykata me aktvendim do t'i drejtojë pjesëmarrësit në afat të caktuar, jo më të gjatë se 15 dite nga dita e miratimit të aktvendimit të ngrene procedure kontestimore. Nese personi i interesuar në afat prej 15 ditësh nuk ngre procedure kontestimore, atehere procedura për legalizim do të vazhdoje.

(2) Правното лице кое постапува со супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка и/или со производи кои содржат супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка е должно до органот на државната управа наделен за работите од областа на животната средина, најдоцна до 1 март во тековната година, да доставува извештај за претходната година за видовите и количините на собраните, обновените и рециклираните супстанции со кои постапувал, како и со производи кои содржат супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка.

(3) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина ги пропишува формата, содржината и начинот на доставување на извештајот од ставот (2) на овој.

(4) Правното лице кое постапува со супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка и/или со производи кои содржат супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка треба да поседува лиценца за собирање, обновување и рециклирање на супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка (во натамошниот текст: лиценца).

(5) Лиценцата од ставот (4) на овој член ја издава органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина за временски период од пет години.

(6) Правното лице од ставот (2) на овој член може да добие лиценца доколку ги исполнува следниве услови:

- има простор и опрема за постапување со супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка и/или со производи кои содржат супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка,

- има вработено најмалку едно лице кое има уверение за завршена обука за постапување со супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка и

- има изготвено програма за постапување со отпадот кој содржи супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка и/или со производи кои содржат супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка.

(7) Уверение за завршена обука за постапување со супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка и/или со производи кои содржат супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка од ставот (6) на овој член издава правното лице кое е овластено согласно со ставот (9) на овој член.

(8) Формата и содржината на уверението од ставот (7) на овој член ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

(9) Обука за постапување со супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка и/или со производи кои содржат супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка може да врши правното лице кое е овластено од министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина и кое ги исполнува следниве услови:

- поседува опрема за практична обука,
- има програма за обука за правилно ракување, сервисирање, собирање, обновување и рециклирање на супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка која е одобрена од органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина и

- има вработено најмалку едно лице со високо образование од областа на техничките науки кое има најмалку една година искуство во областа на заштита на озонската обвивка.

(10) Формата и содржината на програма за обука за правилно ракување, сервисирање, собирање, обновување и рециклирање на супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка, поблиските услови што треба да ги исполнуваат правните лица од ставот (9) на овој член, како и начинот и постапката за овластување за вршење на обука од ставот (9) на овој член ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

(11) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина води евиденција на правните лица кои вршат обука за постапување со супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка во Република Македонија и лицата кои добиле уверение за завршена обука за постапување со супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка.

(12) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина го пропишува начинот на собирање, обновување и рециклирање на супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка.“

Член 4

Во членот 24 ставот (3) се менува и гласи:

„Формата и содржината на елаборатот согласно со видовите на дејностите или активностите за кои се изработува елаборат, како и согласно со вршителите на дејноста и обемот на дејностите и активностите кои ги вршат правните и физичките лица, постапката за нивно одобрување, како и начинот на водење на Регистарот за одобрени елаборати ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина. Согласно со обемот, дејностите и активностите се определуваат како дејности и активности од поголем и помал обем, при што дејности или активности од помал обем се определуваат согласно со прописите за вршење на трговска, занаетчиска и земјоделска дејност.“

По ставот (43) се додава нов став (44), кој гласи:

„(44) Спроведувањето на постапката за издавање на елаборати за заштита на животната средина, како и водењето на Регистарот може да се врши и на електронски начин.“

Член 5

Во членот 67 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Доколку согласно со прописите за донесување на одреден плански документ се бара тој да се носи во две фази и тоа како нацрт и предлог на план, извештајот за стратегиската оценка на животната средина за планскиот документ се подготвува пред утврдувањето на нацрт на планскиот документ и истиот е составен дел на предложениот нацрт на плански документ.“

Ставовите (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9) стануваат ставови (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) и (10).

По ставот (10) кој станува став (11) се додаваат два нови става (12) и (13), кои гласат:

„(12) Доколку се работи за спроведување на постапка за стратегиска оценка на влијанијата врз животната средина во рамките на проекти за кои се обезбедени средства од Европската Унија или друг странски донатор, извештајот за животна средина може да го изработи и странски експерт ангажиран во рамките на проектот, кој не е вклучен на Листата на експерти за стратегиска оценка од членот 68 од овој закон.“

(13) Во случаите од ставот (12) на овој член лицето кое е ангажирано во рамките на проектот е должно кон извештајот за стратегиска оценка да достави доказ дека е ангажиран како експерт за изработка на извештај за животна средина за стратегиска оценка на влијанијата врз животната средина во рамките на проект финансиран од средства на Европската унија или друг странски донатор.“

Член 6

Во членот 72 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Оцената на соодветност на извештајот за животна средина од ставот (2) на овој член органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина ја објавува на својата веб страница во рок од пет дена од денот на донесувањето на оцената.“

Член 7

Во членот 81 став (2) запирката по зборовите: „врз животната средина“ се заменува со точка, а зборовите: „како и формата и содржината на образецот за утврдување на потребата од оценка на влијанието врз животната средина“ се бришат.

Член 8

Во членот 85 по ставот (7) се додаваат два нови става (8) и (9), кои гласат:

„(8) Доколку се работи за спроведување на постапка за оцена на влијанието на проектот врз животната средина во рамките на проекти за кои се обезбедени средства од Европската унија или друг странски донатор, студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина од членот 82 од овој закон може да ја изработи и странски експерт ангажиран во рамките на проектот, кој не е вклучен на Листата на експерти за оцена на влијанието врз животната средина од членот 85 од овој закон.

(9) Во случаите од ставот (8) на овој член лицето кое е ангажирано во рамките на проектот е должно кон студија за оцена на влијанието на проектот врз животната средина да достави доказ дека е ангажиран како експерт за изработка на студија за оцена на влијанието на проектот врз животната средина во рамките на проектот финансиран од средства на Европската унија или друг странски донатор.“

Член 9

Во членот 95 став (2) по зборовите: „градот Скопје“ се додаваат зборовите: „или органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина кога се работи за инсталација која се наоѓа во заштитено подрачје“.

Член 10

Во членот 103 став (1) по зборот „писмена“ се додаваат зборовите: „или електронска“.

Член 11

Во членот 107 став (13) по втората реченица се додава нова реченица која гласи: „На барање на јавноста, операторот е должен да организира јавна расправа за Наирт А - интегрираната еколошка дозвола.“

Член 12

Членот 126 се менува и гласи:

„(1) Ако надлежниот орган од членот 123 став (1) од овој закон, врз основа на целосното барање, утврди дека влијанието на инсталацијата врз животната средина е во рамките на пропишаните граници и вредности, тој е должен да донесе решение со кое се издава Б-интегрираната еколошка дозвола, во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето.

(2) Против решението на градоначалникот на општината и градоначалникот на градот Скопје од ставот (1) на овој член, операторот на инсталација има право да поднесе жалба до органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, во рок од 15 дена од денот на донесувањето на решението.

(3) Против решението на органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина од ставот (1) на овој член, операторот на инсталација има право да поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена од денот на донесувањето на решението.

(4) Жалба против решението од ставовите (2) и (3) на овој член можат да поднесат засегнати правни и физички лица, како и здруженија на граѓани основани заради унапредување и заштита на животната средина, до органите наведени во ставовите (2) и (3) на овој член.

(5) Градоначалникот на општината и градоначалникот на градот Скопје се должни да водат општински, односно градски регистар на Б-интегрирани еколошки дозволи за своето подрачје, како и да достават копија до органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

(6) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина води и одржува регистар на издадени Б-интегрирани еколошки дозволи.

(7) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина ги пропишува формата, содржината и начинот на водењето на регистарот од ставовите (5) и (6) на овој член, како и начинот на доставување на податоците за упис во регистарот.

(8) Кога покрај Б-интегрирана еколошка дозвола за инсталацијата се потребни добивање на други дозволи поврзани со користење и експлоатација на природни богатства или дозволи за испуштања во животната средина, органот надлежен за издавање на Б-интегрираната дозвола од членот 123 став (1) од овој закон нема да ја издаде дозволата доколку инвеститорот не ги обезбеди потребните дозволи. Условите и мерките утврдени во другите дозволи соодветно се вградуваат во Б-интегрираната еколошка дозвола.

(9) Органот кој ја издал Б-интегрираната еколошка дозвола е должен на секои седум години да ги проверува условите утврдени со дозволата и доколку настанале измени во прописите за заштита на животната средина кои можат да влијаат врз работењето на инсталацијата е должен да покрене постапка за измена на Б-интегрираната еколошка дозвола.

(10) Спроведувањето на постапката за издавање на Б-интегрираната еколошка дозвола, како и водењето на регистарот може да се врши и на електронски начин.

(11) Доколку органот од членот 124 став (1) од овој закон не донесе решение со кое се издава Б - интегрирана еколошка дозвола, односно не донесе решение со кое се одбива барањето за издавање на Б - интегрирана еколошка дозвола, во рокот пропишан во ставот (1) на овој член, подносителот на барањето има право во рок од три работни дена по истекот на тој рок да поднесе барање до писарницата на министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, односно до писарницата на градоначалникот на општината и на градот Скопје за донесување на решение со кое ќе констатира дека барањето од членот 124 став (1) од овој закон е уважено. Доколку министерот, односно градоначалникот нема писарница барањето се поднесува во писарницата на седиштето на органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, односно до седиштето на општината и на градот Скопје.

(12) Формата и содржината на образецот на барањето од ставот (11) на овој член ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

(13) Кон барањето од ставот (11) на овој член подносителот на барањето поднесува копија од барањето од членот 124 став (1) од овој закон.

(14) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, односно градоначалникот на општината и на градот Скопје, е должен во рок од пет работни дена од денот на поднесувањето на барањето од ставот (11) на овој член до писарницата да донесе решение за издавање или одбивање на издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола.

(15) Доколку министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, односно градоначалникот на општината и на градот Скопје не го донесе решението од ставот (14) на овој член, подносителот на барањето може да го извести Државниот управен инспекторат во рок од пет работни дена.

(16) Државниот управен инспекторат е должен во рок од десет дена од денот на приемот на известувањето од ставот (15) на овој член да изврши надзор кај надлежниот орган за издавање на Б - интегрирана еко-

лошка дозвола дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за утврдената состојба при извршениот надзор.

(17) Инспекторот од Државниот управен инспекторат по извршениот надзор согласно со закон донесува решение со кое го задолжува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, односно градоначалникот на општината и на градот Скопје во рок од десет дена да одлучи по поднесеното барање од ставот (11) на овој член, односно да го одобри или одбие барањето и да го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање за преземените мерки.

(18) Доколку министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, односно градоначалникот на општината и на градот Скопје не одлучи во рокот од ставот (17) на овој член, инспекторот ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој министерот, односно градоначалникот ќе одлучи по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена да го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(19) Доколку министерот, односно градоначалникот не одлучи и во дополнителниот рок од ставот (18) на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој рок ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(20) Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот (15) на овој член, подносителот на барањето во рок од пет работни дена има право да поднесе приговор до писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен инспекторат.

(21) Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена од денот на приемот да го разгледа приговорот од ставот (20) на овој член и доколку утврди дека инспекторот не постапил по известувањето од подносителот на барањето согласно со ставовите (16) и (17) на овој член и/или не поднесол пријава согласно со ставовите (18) и (19) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција за инспекторот и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, односно во општината и градот Скопје дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(22) Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот (20) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(23) Во случаите од ставот (22) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден ќе овласти друг инспектор да го спроведе надзорот веднаш.

(24) Во случаите од ставот (21) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат во рок од три дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(25) Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно со ставот (20) на овој член, подносителот на барањето може да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител во рок од осум работни дена.

(26) Доколку министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, односно градоначалникот на општината и на градот Скопје не одлучи во рокот од ставот (20) на овој член, подносителот на барањето може да поведе управен спор пред надлежниот суд.

(27) Постапката пред Управниот суд е итна.

(28) Подзаконскиот акт од ставот (12) на овој член се донесува во рок од 15 дена од денот на донесувањето на овој закон.

(29) По донесувањето на подзаконскиот акт од ставот (12) на овој член истиот веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа се објавува на веб страницата на органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.“

Член 13

Во членот 135 ставот (2) се менува и гласи:

„Барањето од ставот (1) на овој член особено содржи:

- 1) податоци за операторот и финансиски показатели за неговото работење;
 - 2) опис на инсталацијата, нејзините технички делови и директно поврзаните активности;
 - 3) податоци за начинот на управување и контрола на инсталацијата;
 - 4) податоци за суровините и помошните материјали, други супстанции и енергии употребени или произведени во инсталацијата;
 - 5) ракување со материјалите;
 - 6) емисии (приказ на емисиите во сите медиуми и области на животната средина);
 - 7) состојби на локацијата и влијанието на активноста;
 - 8) опис на технологиите и другите техники за спречување или, доколку тоа не е можно, намалување на емисиите на загадувачките материји;
 - 9) места на мониторинг и земање примероци;
 - 10) еколошки аспекти и најдобри достапни техники;
 - 11) оперативен план;
 - 12) опис на други планирани превентивни мерки;
 - 13) ремедијација, престанок со работа, повторно започнување со работа и грижа по престанок на активностите и
 - 14) нетехничко резиме на барањето.“
- Ставот (3) се брише.
- Ставовите (4), (5) и (6) стануваат ставови (3), (4) и (5).

Член 14

Во членот 136 став (1) по зборот „Македонија“ се додаваат зборовите: „и на нивните веб страници.“

Во ставовите (2) и (3) зборот „барањето“ се заменува со зборовите: „комплетното барање“.

Член 15

Во членот 138 став (5) зборовите: „шест месеца“ се заменува со зборовите: „30 дена“.

Член 16

Во членот 142 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, доколку причина за измена на дозволата е измена на граничните вредности утврдени во законите и другите прописи, дозволите за усогласување со оперативен план се менуваат по службена должност од страна на органот

на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, односно општините или градот Скопје со донесување на решение за изменување на дозволата за усогласување со оперативен план без спроведување на постапката за измена на дозволата.“

Член 17

Во членот 142-а став (1) алинеја 3 по записката се додаваат зборовите: „освен во случаите од членот 142 став (3) од овој закон“.

Член 18

Во членот 145 став (1) воведната реченица се менува и гласи: „Секое правно или физичко лице, кое е сопственик или врши дејност во производствен, транспортен или во систем за складирање (во натамошниот текст: систем) во кој се присутни опасни супстанции во количества поголеми или еднакви на пропишаните гранични вредности (прагови) определени со прописот од ставот (2) на овој член (во натамошниот текст: оператор), е должно:“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина ги пропишува видовите на опасните супстанции и количините за присуство на истите од ставот (1) на овој член.“

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Со прописот од ставот (2) на овој член, согласно со видовите на опасните супстанции и нивните количини, се определува и начинот на постапувањето на операторите согласно со членовите 147-а и 148 од овој закон.“

Член 19

Во членот 146 став (1) алинеја 4 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со записка.

Алинејата 5 се менува и гласи:

„- експлоатација (истражување, екстракција и преработка) на минерални сировини во рудници, каменоломи, со помош на бушотини, со исклучок на хемиските и термичките процеси и складирањето кое се однесува на операции каде што се присутни опасни супстанции согласно со членот 145 став (2) од овој закон.“

По алинејата 5 се додаваат две нови алинеи 6 и 7, кои гласат:

„- крајбрежното проучување и експлоатација на минерали, вклучувајќи ги јаглеродите и

- депониите за отпад, вклучувајќи ги и подземните склади за отпад, со исклучок на објектите за отстранувањето на остатоци од руда каде што се присутни опасни супстанции во количини еднакви или поголеми од количините определени со прописот од членот 145 став (2) од овој закон.“

Член 20

Во членот 146-а став (2) бројот „11“ се заменува со бројот „9“, а зборовите: „органот на државната управа надлежен за работите од областа на транспортот и врските“ и зборовите: „органот на државната управа надлежен за работите од областа на одбраната“ се бришат.

Член 21

Во членот 147 став (1) зборот „работите“ се заменува со зборовите: „вршење на стручни работи“.

Во ставот (2) точката 4 се менува и гласи:

„активност што се врши или се предвидува да се врши во системот односно инсталацијата или во складот и“.

Во точката 5 точката на крајот од реченицата се заменува со записка и се додаваат зборовите: „вклучувајќи детали на елементите во соседството, како и локациите кои може да го зголемат ризикот од хаварија или од кумулативен ефект“.

Во ставот (3) по зборот „системот“ се додаваат зборовите: „или каква било промена на процесот за обработка на истата и/или промени на системот или инсталацијата кои би можеле да имаат значителни влијанија врз опасноста од големи несреќи“, а зборот „работите“ се заменува со зборовите: „вршење на стручни работи“.

Член 22

По членот 147 се додава нов член 147-а, кој гласи:

„Член 147-а

План за спречување на хаварии

(1) За системите во кои опасните супстанции се присутни во количини определени со прописот од членот 145 став (2) од овој закон, операторот е должен да изготви и достави план за спречување на хаварии до органот на државната управа надлежен за вршење на стручните работи од областа на животната средина. Планот за спречување на хаварии треба да биде во пишана форма и да гарантира висок степен на заштита на луѓето и животната средина вклучувајќи ги целокупните цели и принципи на дејствување на операторот заради управување со ризикот од хаварија.

(2) Содржината на планот за спречување на хаварии ја пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

(3) Операторот е должен планот за спречување на хаварии од ставот (1) на овој член да го достави до органот на државната управа надлежен за вршење на стручните работи од областа на животната средина, и тоа:

1) во рок од шест месеци пред започнувањето со градба или пред започнувањето на новите системи со работа и

2) во рок од една година од денот на започнувањето на примената на одредбите од оваа глава за постоечки системи.

(4) Операторот е должен да го анализира и ажурира планот за спречување на хаварии најмалку на секои пет години. Ажурираниот план за спречување на хаварии се доставува до органот на државната управа надлежен за вршење на стручните работи од областа на животната средина.

(5) Органот на државната управа надлежен за вршење на стручните работи од областа на животната средина го одобрува планот за спречување на хаварии, во рок од шест месеци од доставувањето на истиот.

(6) Операторите кои се должни да подготвуваат извештај за мерките за безбедност согласно со членот 148 од овој закон, планот за спречување на хаварии задолжително треба да го вклучат како составен дел на извештајот.“

Член 23

Во членот 148 став (1) зборовите: „пропишаните количества“ се заменуваат со зборовите: „количините определени со прописот од членот 145 став (2) од овој закон“, а зборот „работите“ се заменува со зборовите: „вршење на стручни работи“.

Точката 1 се менува и гласи:

„планот за спречување на хаварии и системот за управување со безбедност се подготвени;“.

По точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:

„5) се обезбедени доволни информации до надлежните органи од ставот (4) на овој член со цел да се овозможи донесување на одлуки со кои ќе се дефинираат новите активности и/или настани во блиската околина на постоечките системи.“

Во ставот (3) зборот „работите“ се заменува со зборовите: „вршење на стручни работи“.

По точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:

„3) веднаш во случај на ставање на увид на друг извештај согласно со ставот (6) на овој член.“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„Органот на државната управа надлежен за вршење на стручните работи од областа на животната средина по претходно добиено мислење од органот на државната управа надлежен за работите од областа на заштита и спасување, органот на државната управа надлежен за работите од областа на здравството, органот на државната управа надлежен за работите од областа на трудот, органот на државната управа надлежен за работите од областа на економијата и органот на државната управа надлежен за работите од областа на внатрешните работи во рок од осум месеци од приемот на извештајот за мерките за безбедност:

- му ги испраќа заклучоците од своето испитување на извештајот за мерките за безбедност на операторот или

- го забранува воведувањето во употреба или продолжувањето со употреба на системот во согласност со членот 152 од овој закон.“

Член 24

Членот 149 се менува и гласи:

„Во случај на промена во инсталацијата, системот, процесот на производство или на видот или количината на опасни супстанции, што би имале значително влијание врз можноста за хаварија, операторот е должен да изврши анализа и ревизија на планот за спречување на хаварији, односно извештајот за мерките за безбедноста и за тоа да го известат органот на државната управа надлежен за вршење на стручните работи од областа на животната средина во рок од шест месеци пред да ја направи промената.“

Член 25

Во членот 151 по ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6), кој гласи:

„(5) Дали одредена несреќа е хаварија се утврдува врз основа на видот и количината на опасните супстанции кои ја предизвикале несреќата, бројот на повредени лица, штетата настаната врз имотот, непосредната опасност за животната средина, како и влијанието на несреќата надвор од територијата на Република Македонија.

(6) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина поблиску ги пропишува критериумите од ставот (5) на овој член врз основа на кои се определува во кои случаи се смета дека одредена несреќа е хаварија.“

Член 26

Во членот 152 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат:

„(1) Органот на државната управа надлежен за вршење на стручните работи од областа на животната средина воспоставува и одржува Регистар за системите во кои се присутни опасни супстанции и во кои се случиле хаварији на територијата на Република Македонија, со цел да се овозможи:

а) брза дистрибуција на информациите до надлежните органи и субјекти во Република Македонија и до органите на соседните држави кога се потребни;

б) дистрибуција на информациите до надлежните органи за анализа на причините за хаварији и искуствата научени од истите;

в) доставување на информации до надлежните органи за превентивни мерки и

г) обезбедување на информации за организации што се во можност да обезбедат совети или релевантни информации за појавувањето, спречувањето и олеснувањето на хаварији.“

Ставот (2) се менува и гласи:

„Регистарот од ставот (1) на овој член содржи, најмалку:

а) информации доставени од надлежните органи или од соседните држави;

б) анализа на причините за хаварији;

в) искуства научени од хаварији;

г) превентивни мерки потребни за да се спречи повторно појавување на хаваријата и

д) информации за случените хаварији.“

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Согласно со членот 55 од овој закон регистарот од ставот (1) на овој член треба да е достапен на органите на државната управа, органите на општините, на градот Скопје и општините во градот Скопје, трговски здруженија, синдикати, невладини организации од областа на заштитата на животната средина и други меѓународни организации или организации за истражување кои работат на тоа поле.“

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).

Во ставот (5) кој станува став (6) броевите „(2) и (3)“ се заменуваат со броевите „(4) и (5)“.

Ставот (6) станува став (7).

Член 27

Членот 156 се менува и гласи:

„(1) Во случај на хаварија на систем што се наоѓа на територијата на Република Македонија што предизвикува или може да предизвика прекугранични ефекти органот на државната управа надлежен за работите од областа на управување со кризи без одложување ги известува засегнатите држави на соодветни нивоа, преку системите за известување за индустриски несреќи.

(2) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, а по претходно мислење од органот на државната управа надлежен за работите од областа на управување со кризи и органот на државната управа надлежен за работите од областа на заштита и спасување, донесува стандардни оперативни процедури за рано предупредување, известување за прекугранични последици од индустриски несреќи и заемна помош согласно со Конвенцијата за прекугранични последици од индустриски несреќи.

(3) Во случај на хаварија органот на државната управа надлежен за работите од областа на управување со кризи може да се обрати за помош до другите држави при што го наведува обемот и видот на помошта што се бара.“

Член 28

Во членот 157 став (2) alineјата 2 се менува и гласат:

„- непосредна закана од штета врз заштитени видови и природни живеалишта или штета врз заштитени видови и природни живеалишта, која настанала како последица на вршење на професионалните активности кои не се определени со прописот од ставот (3) на овој член, доколку штетата е настаната по вина или од небрежност на операторот.“

Член 29

Во членот 180 ставот (5) се менува и гласи:

„Надоместокот од ставовите (1) и (2) на овој член за домашно, правно или физичко лице се наплатува при регистрација на моторни возила или пловниот објект, а го пресметува и наплатува овластеното правно лице за вршење на технички преглед во постапката на регистрација на возилото или лицето задолжено за регистрација на пловниот објект, односно при продолжување на важноста на регистрацијата и го уплатува еднаш месечно на соодветна уплатна сметка во рамките на трезорската сметка.“

Член 30

По членот 180 се додава нов член 180-а, кој гласи:

„Член 180-а

Обврска за начинот на пресметување, уплатување, како и за водење на евиденција на пресметаниот и уплатениот надоместок

(1) Овластеното правно лице за вршење на технички преглед во постапката на регистрација на возило, односно правното лице надлежно за регистрација на пловниот објект од членот 180 став (5) од овој закон е должно навремено и правилно да го пресметува и уплатува, како и да води, одржува и чува уредна и точна евиденција за пресметаниот и уплатен надоместок согласно со членот 166 став (4) од овој закон.

(2) Врз основа на евиденцијата од ставот (1) на овој член правните лица од ставот (1) на овој член, најдоцна до 15 во тековниот месец, доставуваат извештај за уплатениот надоместок за претходните три месеци до органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

(3) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина ги пропишува начинот и постапката за доставување на извештајот како и формата и содржината на образецот на извештајот од ставот (2) на овој член.

(4) Доколку правните лица од ставот (1) на овој член не постапуваат согласно со ставовите (1) и (2) на овој член, органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина е должен да побара од надлежниот орган одземање на решението за вршење на технички преглед согласно со Законот за возила, односно ќе побара од надлежниот орган да преземе мерки за правното лице надлежно за регистрација на пловни објекти.“

Член 31

По членот 198 се додава нов член 198-а, кој гласи:

„Член 198-а

Надзор над уплатен и пресметан надоместок за регистрација на моторни возила или пловни објекти

(1) Надзор над пресметаниот и уплатениот надоместок од членот 180 од овој закон, како и почитување на роковите за уплатување на надоместоците и за доставување на извештајот согласно со членот 180-а од овој закон врши Државниот инспекторат за животна средина преку државните инспектори за животна средина.

(2) За извршениот надзор од ставот (1) на овој член, кога ќе се утврди дека надоместокот од членот 180 од овој закон не е уплатен во целост или делумно, државниот инспектор за животна средина донесува решение со кој го задолжува овластеното правно лице за вршење на технички преглед во постапката на регистрација на возило, односно правното лице надлежно за регистрација на пловниот објект да го уплати надоместокот.

(3) Во случај кога овластеното правно лице за вршење на технички преглед во постапката на регистрација на возило, односно правното лице надлежно за регистрација на пловниот објект не го достави извештајот од членот 180-а од овој закон, директорот на Државниот инспекторат за животна средина донесува решение со кое го задолжува овластеното правно лице за вршење на технички преглед во постапката на регистрација на возило, односно правното лице надлежно за регистрација на пловниот објект да го плати надоместокот за реализираните регистрации на моторни возила или пловни објекти во износ на просечна вредност од уплатени надоместоци од обврзник од истото подрачје.

(4) Против решенијата од ставовите (2) и (3) на овој член може да се изјави жалба до Комисијата за решавање во втор степен по жалби од членот 208 од овој закон.“

Член 32

Во членот 208 став (13) зборовите: „Државниот инспекторат за животна средина“ се заменуваат со зборовите: „органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина“.

Член 33

Во членот 212-в став (6) зборот „можат“ се заменува со зборовите: „се должни“.

Член 34

Во членот 212-е став (1) по точката 21 се додава нова точка 22, која гласи:

„22) не го пресметува и уплатува надоместокот и/или не доставува извештај за уплатениот и пресметаниот надоместок согласно со членовите 180 и 180-а од овој закон.“

Во ставот (11) по бројот „17“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по бројот „18“ се додава бројот „и 22“.

Член 35

Во членот 212-ж став (1) точка 5 зборовите: „не е добиена А или Б интегрирана еколошка дозвола согласно со закон и/или“ се бришат.

Во ставот (6) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „во времетраење од 30 дена.“

Член 36

Овластеното правно лице за вршење на технички преглед во постапката на регистрација на возило, односно правното лице надлежно за регистрација на пловниот објект од членот 180-а од овој закон во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон се должни да го подготват првиот извештај за уплатениот надоместок за претходните три месеци и истиот да го достават до органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

Член 37

Подзаконските прописи чие донесување е утврдено со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 38

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за животната средина.

Член 39

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR MJEDISIN JETESOR

Neni 1

Në Ligjin për mjedisin jetesor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numer 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/10, 124/10 dhe 51/11), në nenin 22 paragrafi (1) presja pas fjales “kufizon” zevendesohet me fjalen “ose”, ndersa fjalet: “ose rreptesisht kontrollon” shlyhen.

Pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2) si vijon:
“(2) Organi i administrates shtetore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor e ndjek importin dhe eksportin e substancave të caktuara të rrezikshme, materieve të demshme dhe prodhimeve në/nga/neper Republikën e Maqedonisë në pajtim me rregullat për sistemimin e mallrave në forme eksporti dhe importi.”

Paragrafi (3) behet paragraf (3).

Neni 2

Neni 22-a ndryshohet si vijon:

“(1) Personi juridik ose fizik që kryen import dhe/ose eksport të substancave që e varferojne mbeshtjellesin e ozonit dhe/ose të prodhimeve që permbajne substanca të cilat e varferojne mbeshtjellesin e ozonit, duhet të posedoje leje për import dhe/ose eksport të substancave që e varferojne mbeshtjellesin e ozonit dhe/ose të prodhimeve që permbajne substanca të cilat e varferojne mbeshtjellesin e ozonit, të cilën e leshon organi i administrates shtetore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e mjedisit jetesor.

(2) Ministri që udheheq me organin e administrates shtetore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor, i percakton formen dhe permbajtjen dhe menyren e dorezimit si dhe/ose prodhimet të cilat permbajne substanca që e varferojne mbeshtjellesin e ozonit.

(3) Personi juridik dhe fizik nga paragrafi (1) i ketij neni njeherë në vit, më së voni deri më 1 mars në vitin rrjedhes, dorezon raport për vitin paraprak për substancat e importuara dhe/ose eksportuara që e varferojne mbeshtjellesin e ozonit dhe/ose prodhimet të cilat permbajne substanca që e varferojne mbeshtjellesin e ozonit, te organi i administrates shtetore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor.

(4) Ministri që udheheq me organin e administrates shtetore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor, i percakton formen dhe permbajtjen dhe menyren e dorezimit të raportit nga paragrafi (3) i ketij neni për substancat e importuara dhe/ose eksportuara që e varferojne mbeshtjellesin e ozonit, si dhe/ose për prodhimet të cilat permbajne substanca që e varferojne mbeshtjellesin e ozonit.”

Neni 3

Pas nenit 22-a shtohet nen i ri 22-b si vijon:

“Neni 22-b

Veprimi me substancat që e varferojne mbeshtjellesin e ozonit, si dhe/ose me prodhimet që permbajne substanca të cilat e varferojne mbeshtjellesin e ozonit

(1) Veprimi me substancat që e varferojne mbeshtjellesin e ozonit, si dhe/ose me prodhimet që permbajne substanca të cilat e varferojne mbeshtjellesin e ozonit, kryhet në menyre me të cilën ndalohet lirimi i substancave në mjedisin jetesor dhe sigurohet perfshirja e tyre e rregullt dhe pengimi i rrjedhjeve.

(2) Personi juridik i cili vepron me substancat që e varferojne mbeshtjellesin e ozonit si dhe/ose me prodhimet që permbajne substanca të cilat e varferojne mbeshtjellesin e ozonit, eshte i detyruar që në organin e administrates shtetore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor, më së voni deri më 1 mars në vitin rrjedhes, të dorezoje raport për vitin paraprak për llojet dhe sasite e substancave të grumbulluara, perteritura dhe ricikluara me të cilat ka vepruar, si dhe/ose me prodhimet të cilat permbajne substanca që e varferojne mbeshtjellesin e ozonit.

(3) Ministri që udheheq me organin e administrates shtetore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor, i percakton formen dhe permbajtjen dhe menyren e dorezimit të raportit nga paragrafi (2) i ketij neni.

(4) Personi juridik i cili vepron me substanca që e varferojne mbeshtjellesin e ozonit, si dhe/ose me prodhimet që permbajne substanca të cilat e varferojne mbeshtjellesin e ozonit, duhet të posedoje licence për grumbullim, perteritje dhe riciklim të substancave që e varferojne mbeshtjellesin e ozonit (në tekstin e metutjeshem: Licence).

(5) Licencen nga paragrafi (4) i ketij neni e leshon organi i administrates shtetore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor, për periudhe kohore prej pese vitesh.

(6) Personi juridik nga paragrafi (2) i ketij neni mund të marre licence nese i ploteson kushtet si vijojne:

- ka hapësire dhe pajisje për veprim me substanca që e varferojne mbeshtjellesin e ozonit, si dhe/ose me prodhimet që permbajne substanca të cilat e varferojne mbeshtjellesin e ozonit,

- ka të punesuar së paku një person, i cili ka vertetim për trajnim të mbaruar për veprim me substanca që e varferojne mbeshtjellesin e ozonit dhe

- ka perpiluar Program për veprim me hedhurina që permban substanca që e varferojne mbeshtjellesin e ozonit si dhe/ose me prodhimet që permbajne substanca të cilat e varferojne mbeshtjellesin e ozonit.

(7) Vertetim për trajnim të mbaruar për veprim me substanca që e varferojne mbeshtjellesin e ozonit, si dhe/ose me prodhimet që permbajne substanca të cilat e varferojne mbeshtjellesin e ozonit nga paragrafi (6) i ketij neni, leshon personi juridik i cili eshte i autorizuar në pajtim me nenin (9) të ketij neni.

(8) Formen dhe permbajtjen e vertetimit nga paragrafi (7) i ketij neni, i percakton ministri që udheheq me organin e administrates shtetore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor.

(9) Trajnim për veprim me substanca që e varferojne mbeshtjellesin e ozonit, si dhe/ose me prodhimet që permbajne substanca të cilat e varferojne mbeshtjellesin e ozonit, mund të kryeje personi juridik i cili eshte i autorizuar nga ministri që udheheq me organin e administrates shtetore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor dhe i cili i ploteson kushtet si vijojne:

- posedon pajisje për trajnim praktik,

- ka Program për trajnim për udheheqje, servisim, grumbullim, perteritje dhe riciklim të drejte të substancave që e varferojne mbeshtjellesin e ozonit, i cili eshte miratuar nga organi i administrates shtetore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor dhe

- ka të punesuar së paku një person me arsim të larte nga sfera e shkencave teknike, i cili ka së paku një vit pervojë në sferen e mbrojtjes së mbeshtjellesit të ozonit.

(10) Formen dhe permbajtjen e Programit për trajnim për udheheqje, servisim, grumbullim, perteritje dhe riciklim të drejte të substancave që e varferojne mbeshtjellesin e ozonit, kushtet më afërta që duhet t'i plotesojne personat juridike nga paragrafi (9) i ketij neni, si dhe menyren dhe proceduren për autorizim për kryerjen e trajnimit nga paragrafi (9) i ketij neni, i percakton ministri që udheheq me organin e administrates shtetore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor.

(11) Organi i administrates shtetore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor mban evidence të personave juridike të cilet kryejne trajnim për veprim me substanca që e varferojne mbeshtjellesin e ozonit në Republiken e Maqedonise dhe të personave që kane marre vertetim për trajnimin e mbaruar për veprim me substanca që e varferojne mbeshtjellesin e ozonit.

(12) Ministri i cili udheheq me organin e administrates shtetore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor, i percakton menyren e grumbullimit, perteritjes dhe riciklmit të substancave që e varferojne mbeshtjellesin e ozonit.”

Neni 4

Në nenin 24 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

“Formen dhe permbajtjen e elaboratit në pajtim me llojet e veprimtarive ose aktivitetete për të cilat perpilohet elaborati, si dhe sipas kryeresve të veprimtarise dhe vellimit të veprimtarive dhe aktiviteteteve që i kryejne personat juridike dhe fizike, proceduren për miratimin e tyre, si dhe menyren e mbajtjes së Regjistrir për elaborate të lejuara, i percakton ministri që udheheq me organin e administrates shtetore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor. Sipas vellimit, veprimtarite dhe aktivitetete percaktohen si veprimtari dhe aktivitetete me vellim më të madh dhe më të vogel, me ç'rast veprimtari ose aktivitetete me vellim më të vogel percaktohen në pajtim me rregullat për kryerjen e veprimtarise tregtare, zejtare dhe bujqesore.”

Pas paragrafit (43) shtohet paragraf i ri (44) si vijon:
“(44) Zbatimi i procedurës për leshimin e elaboreve për mbrojtjen e mjedisit jetesor, si dhe mbajtja e Regjistrimit mund të kryhet edhe në menyre elektronike.”

Neni 5

Pas nenit 67 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

“(2) Nese në pajtim me rregullat për miratim të dokumentit të caktuar të planit kerkohet që ai të miratohet në dy faza, dhe atë si draft-plan dhe propozim-plan, raporti për vleresim strategjik të mjedisit jetesor për dokumentin e planit pergatitet para percaktimit të draft-dokumentit të planit dhe i njeiti eshte pjese perberese e draft-dokumentit të planit të propozuar.”

Paragrafet (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dhe (9) behen paragrafe (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), dhe (10)

Pas paragrafit (10) i cili behet paragraf (11) shtohen dy paragrafe të rinj (12) dhe (13), si vijojne:

“(12) Nese behet fjale për zbatim të procedurës për vleresim strategjik të ndikimeve mbi mjedisin jetesor në kuader të projekteve për të cilat jane siguruar mjete nga Bashkimi Evropian ose donator tjetër i huaj, raportin për mjedisin jetesor mund ta perpiloje edhe ekspert i huaj i angazhuar në kuader të projektit, i cili nuk eshte i perfshire në Listen e eksperteve për vleresim strategjik nga neni 68 i ketij ligji.

(13) Në rastet nga paragrafi (12) i ketij neni, personi që eshte angazhuar në kuader të projektit eshte i detyruar që bashke me raportin për vleresim strategjik, të dorezoje deshmi se eshte i angazhuar si ekspert për perpilim të raportit për mjedis jetesor për vleresim strategjik të ndikimeve mbi mjedisin jetesor në kuader të projektit të financuar nga mjetet e Bashkimit Evropian ose donator tjetër i huaj.”

Neni 6

Në nenin 72 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5) si vijon:

“(5) Vleresimin e perputhshmerise së raportit për mjedis jetesor nga paragrafi (2) i ketij neni, organi i administrates shteterore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor, e publikon në ueb faqen e vet në afat prej pese diteve të punes nga dita e miratimit të vleresimit.”

Neni 7

Në nenin 81 paragrafi (2) presja pas fjaleve: "mbi mjedisin jetesor" zevendesohet me pike, kurse fjale: "si dhe formen dhe permbajtjen e formularit për percaktimin e nevojës së vleresimit të ndikimit mbi mjedisin jetesor" shlyhen.

Neni 8

Në nenin 85 pas paragrafit (7) shtohen dy paragrafe të rinj (8) dhe (9), si vijojne:

“(8) Nese behet fjale për zbatimin e procedurës për vleresim të ndikimit të projektit mbi mjedisin jetesor në kuader të projekteve për të cilat jane siguruar mjete nga Bashkimi Evropian ose donator tjetër i huaj, studimin për vleresim të ndikimit të projektit mbi mjedisin jetesor nga neni 82 i ketij ligji, mund ta perpiloje edhe ekspert i huaj i angazhuar në kuader të projektit, i cili nuk eshte i perfshire në Listen e eksperteve për vleresim të ndikimit mbi mjedisin jetesor nga neni 85 i ketij ligji.

(9) Në rastet nga paragrafi (8) i ketij neni, personi i cili eshte angazhuar në kuader të projektit eshte i detyruar që bashke me studimin për vleresim të ndikimit të projektit mbi mjedisin jetesor, të dorezoje deshmi se eshte angazhuar si ekspert për perpilimin e studimit për vleresimin e ndikimit të projektit mbi mjedisin jetesor, në kuader të projektit të financuar nga mjetet e Bashkimit Evropian ose nga donator tjetër i huaj.”

Neni 9

Në nenin 95 paragrafi (2) pas fjaleve: "qyteti i Shkupit" shtohen fjale: "ose organi i administrates shteterore kompetent për punet nga sfera e mjedisin jetesor kur behet fjale për instalim që gjendet në rajon të mbrojtur".

Neni 10

Në nenin 103 paragrafi (1) pas fjaleve: "me shkrim" shtohen fjale: "ose elektronike".

Neni 11

Në nenin 107 paragrafi (13) pas fjalisë së dyte shtohet fjali e re, si vijon:

Me kerkese të publikut, operatori eshte i detyruar që të organizoje debat publik për Projekt Leje A të integruar ekologjike."

Neni 12

Neni 126 ndryshohet si vijon:

“(1) Nese organi kompetent nga neni 123 paragrafi (1) i ketij ligji, në baze të kerkeses së kompletuar, konstaton se ndikimi i instalimit mbi mjedisin jetesor eshte në kuader të kufijve dhe vlerave të percaktuara, ai eshte i detyruar që të miratoje aktvendim me të cilin leshohet leje B e integruar ekologjike, në afat prej 60 ditesh nga dita e pranimit të kerkeses.

(2) Kunder aktvendimit të kryetarit të komunes dhe kryetarit të qytetit të Shkupit nga paragrafi (1) i ketij neni, operatori i instalimit ka të drejte që të paraqese ankese në organin e administrates shteterore për punen nga sfera e mjedisit jetesor, në afat prej 15 ditesh pune nga dita e miratimit të aktvendimit.

(3) Kunder aktvendimit të organit të administrates shteterore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor nga paragrafi (1) i ketij neni, operatori i instalimit ka të drejte të paraqese ankese në Komisionin Shtetor për Vendimmarje në Procedure Administrative dhe Procedure nga Marredhenia e Punes në Shkalle të Dyte në afat prej 15 ditesh pune nga dita e miratimit të aktvendimit.

(4) Ankese kunder aktvendimit nga paragrafet (2) dhe (3) të ketij neni mund të paraqesin personat e prekur fizike dhe juridike, si dhe shoqata të qytetareve të themeluara për perparim dhe mbrojtje të mjedisit jetesor, të organet e theksuara në paragrafet (2) dhe (3) të ketij neni.

(5) Kryetari i komunes dhe kryetari i qytetit të Shkupit eshte i detyruar që të mbaje regjister të komunes, perkatesisht regjister të qytetit të lejeve B të integruara ekologjike për rajonin e vet, si dhe të dorezoje kopje në organin e administrates shteterore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor.

(6) Organi i administrates shteterore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor udheheq dhe mban Regjister të lejeve B të integruara ekologjike të leshuara.

(7) Ministri që udheheq me organin e administrates shteterore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor i percakton formen, permbajtjen dhe menyren e udheheqjes së Regjistrimit nga paragrafet (5) dhe (6) të ketij neni, si dhe menyren e dorezimit të të dhenave për regjistrim në Regjister.

(8) Kur krahas lejes B të integruar ekologjike për instalimin nevojitet marrja e lejeve tjera të lidhura me shfrytëzimin dhe eksploatimin e pasurive natyrore ose lejeve për leshim në mjedisin jetesor, organi kompetent për leshimin lejes B të integruar ekologjike nga neni 123 paragrafi (1) i ketij ligji, nuk do ta leshoje lejen nese investuesi nuk i siguron lejet e nevojshme. Kushtet dhe masat e percaktuara në lejet tjera në menyre perkatese inkorporohen në lejen B të integruar ekologjike.

(9) Organi që e ka leshuar lejen B të integruar ekologjike eshte i detyruar që në çdo shtate vjet t'i kontrolloje kushtet e percaktuara me lejen dhe nese kanë ndodhur ndryshime në rregullat për mbrojtjen e mjedisit jetesor, që mund të ndikojne mbi punen e instalimit, eshte i detyruar të ngrite procedure për ndryshimin e lejes B të integruar ekologjike.

(10) Zbatimi i procedurës për leshimin lejes B të integruar ekologjike si dhe udhëheqja e Regjistrimit mund të kryhet edhe në menyre elektronike.

(11) Nëse organi nga neni 124 paragrafi (1) i këtij ligji nuk miraton aktvendim me të cilin leshohet B-leja e integruar ekologjike, perkatesisht nuk miraton aktvendim me të cilin refuzohet kërkesa për leshimin lejes B të integruar ekologjike, në afatin e percaktuar në paragrafin (1) të këtij neni, parashtruesi i kërkesës ka të drejtë që në afat prej tri ditësh pune pas kalimit të atij afati të parashtrojë kërkesë në sekretarinë e ministrit që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor, perkatesisht në sekretarinë e kryetarit të komunes dhe të qytetit të Shkupit, për miratimin e aktvendimit me të cilin do të konstatohet se kërkesa nga neni 124 paragrafi (1) i këtij ligji është pranuar. Nëse ministri, perkatesisht kryetari i komunes nuk ka sekretari kërkesa parashtrohet në sekretari në selinë e organit të administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor, perkatesisht në selinë e komunes dhe të qytetit të Shkupit.

(12) Formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës nga paragrafi (11) i këtij neni, i percakton ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor.

(13) Bashkë me kërkesën nga paragrafi (11) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës parashtron kopje nga kërkesa nga neni 124 paragrafi (1) i këtij ligji.

(14) Ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor, perkatesisht kryetari i komunes dhe i qytetit të Shkupit, është i detyruar që në afat prej pesë ditësh pune nga dita e parashtrimit të kërkesës nga paragrafi (11) i këtij neni në sekretari, të miratojë aktvendim për dhenien ose refuzimin e leshimit të B-lejes së integruar ekologjike.

(15) Nëse ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor, perkatesisht kryetari i komunes dhe i qytetit të Shkupit nuk e miraton aktvendimin nga paragrafi (1) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës mund ta njoftojë Inspektoratin Shtetëror Administrativ në afat prej pesë ditësh pune.

(16) Inspektorati Shtetëror Administrativ është i detyruar që në afat prej dhjetë ditësh nga dita e pranimit të njoftimit nga paragrafi (5) i këtij neni, të kryejë mbikeqyrje të organi kompetent për leshimin e lejes B të integruar ekologjike nëse është zbatuar procedura në pajtim me ligjin dhe në afat prej tri ditësh pune nga dita e mbikeqyrjes së kryer, ta informojë parashtruesin e kërkesës për gjendjen e konstatuar gjatë mbikeqyrjes së kryer.

(17) Inspektori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ pas mbikeqyrjes së kryer në pajtim me ligjin, miraton aktvendim me të cilin e ngarkon ministrin që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor, perkatesisht kryetarin e komunes dhe të qytetit të Shkupit që në afat prej dhjetë ditësh të vendosë për kërkesën e parashtruar nga paragrafi (11) i këtij neni, perkatesisht ta miratojë ose refuzojë kërkesën dhe ta njoftojë inspektorin për aktin e miratuar. Bashkë me njoftim dorezohet kopje nga akti me të cilin ka vendosur për kërkesën e parashtruar për masat e ndermarra.

(18) Nëse ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor, perkatesisht kryetari i komunes dhe i qytetit të Shkupit, nuk vendos në afatin nga paragrafi (17) i këtij neni, inspektori do të paraqesë kërkesë për ngritjen e procedurës kundervajtëse për kundervajtje të percaktuar në Ligjin për inspeksion administrativ dhe do të caktojë afat plotësues prej pesë ditësh pune, në të cilin ministri, perkatesisht kryetari i komunes do të vendosë për kërkesën e paraqitur për çfarë në afatin e njëjte do ta njoftojë inspektorin për aktin e miratuar. Bashkë me njoftim dorezohet kopje nga akti me të cilin ka vendosur për kërkesën e parashtruar. Inspektori në afat prej tri ditësh pune ta njoftojë parashtruesin e kërkesës për masat e ndermarra.

(19) Nëse ministri, perkatesisht kryetari i komunes nuk vendos as në afatin plotësues nga paragrafi (18) i këtij neni, inspektori në afat prej tri ditësh pune do të paraqesë kallezim të prokurori kompetent publik dhe në këtë afat do ta informojë parashtruesin e kërkesës për masat e ndermarra.

(20) Nëse inspektori nuk vepron pas njoftimit nga paragrafi (15) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës në afat prej pesë ditësh pune ka të drejtë të parashtrojë kundërshtim në sekretarinë e drejtorit të Inspektoratit Shtetëror Administrativ. Nëse drejtori nuk ka sekretari, kërkesa parashtrohet në sekretari në selinë e Inspektoratit Shtetëror Administrativ.

(21) Drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ është i detyruar që në afat prej tri ditësh pune nga dita e pranimit ta shqyrtojë kundërshtimin nga paragrafi (20) i këtij neni dhe nëse konstaton se inspektori nuk ka vepruar pas njoftimit të parashtruesit të kërkesës në pajtim me paragrafet (16) dhe (17) të këtij neni dhe/ose nuk ka paraqitur kallezim në pajtim me paragrafet (18) dhe (19) të këtij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ do të parashtrojë kërkesë për ngritjen e procedurës kundervajtëse për kundervajtje të percaktuar në Ligjin për inspeksion administrativ për inspektorin dhe do të caktojë afat plotësues prej pesë ditësh pune në të cilin inspektori do të kryejë mbikeqyrje në organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor, perkatesisht në komunën dhe në qytetin e Shkupit nëse është zbatuar procedura në pajtim me ligjin dhe në afat prej tri ditësh pune nga dita e mbikeqyrjes së kryer ta informojë parashtruesin e kërkesës për masat e ndermarra.

(22) Nëse inspektori, nuk vepron as në afatin plotësues nga paragrafi (20) i këtij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ do të paraqesë kallezim të prokurori kompetent publik kundër inspektorit dhe në afat prej tri ditësh pune do ta informojë parashtruesin e kërkesës për masat e ndermarra.

(23) Në rastet nga paragrafi (22) i këtij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ menjëherë, e më së voni në afat prej një dite pune do të autorizojë inspektor tjetër që ta kryejë mbikeqyrjen menjëherë.

(24) Në rastet nga paragrafi (21) i këtij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ në afat prej tri ditësh do ta informojë parashtruesin e kërkesës për masat e ndermarra.

(25) Nëse drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ nuk vepron në pajtim me paragrafin (20) të këtij neni, parashtruesi i kërkesës mund të paraqesë kallezim të prokurori kompetent publik në afat prej tetë ditëve të punës.

(26) Nëse ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor, perkatesisht kryetari i komunes dhe i qytetit të Shkupit nuk vendos në afatin nga paragrafi (20) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës mund të ngritë kontest administrativ në gjykatën kompetente.

(27) Procedura në Gjykatën Administrative është urgjente.

(28) Akti nenligjor nga paragrafi (12) i këtij neni, miratohet në afat prej 15 ditësh nga dita e miratimit të këtij ligji.

(29) Pas miratimit të aktit nenligjor nga paragrafi (12) i këtij neni, ai menjëherë, e më së voni në afat prej 24 orësh publikohet në ueb faqen e organit të administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor.

Neni 13

Në nenin 135 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Kërkesa nga paragrafi (1) i këtij neni i përmban vecanërisht:

1) të dhënat për operatorin dhe indikatore financiare për punën e tij;

2) pershkrim të instalimit, pjesët e tij teknike dhe aktivitetet e lidhura të drejtperdrejta;

3) të dhënat për menyren e menaxhimit dhe kontrollit të instalimit;

4) të dhenat për lendet e para dhe materialet ndihmese, substancat dhe energji të tjera të përdorura ose të prodhuara në instalimin;

5) manipulimin me materialet;

6) emisionet (pasqyre e emisioneve në të gjitha mediet dhe sferat e mjedisit jetësor);

7) gjendjet e lokacionit dhe ndikimin e aktivitetit;

8) pershkrimin e teknologjive dhe teknikave tjera për parandalimin, ose nese kjo nuk është e mundur, uljen e emisioneve të materieve ndotese;

9) vendet për monitorim dhe marrje të ekzemplareve;

10) aspektet ekologjike dhe teknikat më të mira të kapshme;

11) planin operativ;

12) pershkrimin e masave tjera të planifikuara preventi-ve;

13) remediacionin, nderprerjen e punes, rifillimin e punes dhe kujdesin pas nderprerjes së aktiviteteteve dhe

14) rezyemene joteknike të kërkeses.”

Paragrafi (3) shlyhet.

Paragrafet (4), (5) dhe (6) behen paragrafe (3), (4) dhe (5).

Neni 14

Në nenin 136 paragrafi (1) pas fjales "Maqedonise" shtohen fjalet: "dhe në ueb faqet e tyre."

Në paragrafet (2) dhe (3) fjala "kërkeses" zevendesohet me fjalet: "kërkeses së kompletuar".

Neni 15

Në nenin 138 paragrafi (5) fjalet: "gjashte muaj" zevendesohen me fjalet: "30 dite".

Neni 16

Në nenin 142 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

"(3) Me përjashtim nga paragrafi (2) i këtij neni nese shkak për ndryshim të lejes është ndryshimi i vlerave kufizuese të percaktuara në ligjet dhe rregullat tjera, lejet për harmonizim me planin operativ, ndryshohen me detyrë zyrtare nga organi i administrates shtetërore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetësor, perkatesisht komunat ose qyteti i Shkupit, me miratimin e aktvendimit për ndryshimin e lejes për harmonizim me planin operativ pa zbatimin e procedurës për ndryshimin e lejes."

Neni 17

Në nenin 142-a paragrafi (1) alineja 3 pas presjes shtohen fjalet: "përveç në rastet nga neni 142 paragrafi (3) i këtij ligji."

Neni 18

Në nenin 145 paragrafi (1) fjalia hyrese ndryshohet si vijon:

"Çdo person juridik ose fizik, që është pronar ose kryen veprimtari në sistemin prodhues, transportues ose në sistemin e magazinimit (në tekstin e metejme: sistem) në të cilin janë të pranishme substanca të rrezikshme në sasi më të mëdha ose të barabarta me vlerat e percaktuara kufizuese (pragjet) të percaktuara me rregullen nga paragrafi (2) i këtij neni (në tekstin e metejme: operator), është i detyruar: "

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon

"Ministri që udhëheq me organin e administrates shtetërore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetësor, i percakton llojet e substancave të rrezikshme dhe sasite për praninë e tyre nga paragrafi (1) i këtij neni. "

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

"(3) Me rregullen nga paragrafi (2) i këtij neni, në pajtim me llojet e substancave të rrezikshme dhe sasite e tyre, percaktohet edhe menyra e veprimit të operatoreve në pajtim me nenet 147-a dhe 148 të këtij ligji.

Neni 19

Në nenin 146 paragrafi (1) alineja 4 lidheza "dhe" në fund të fjalise zevendesohet me pikepresje.

Alineja 5 ndryshohet si vijon:

" - eksploitim (hulumtim, ekstrakcion dhe perpunim) të lendeve të para minerale në miniera, gurorë, me ndihmen e shpimit, me përjashtim të proceseve kimike dhe termike dhe magazinimit, që ka të bëjë me operacione ku janë të pranishme substanca të rrezikshme, në pajtim me nenin 145 paragrafi (2) të këtij ligji. "

Pas alinës 5 shtohen dy aline të reja 6 dhe 7, si vijojnë:

" - studim bregdetar dhe eksploitim të mineraleve, duke përfshirë hidrokarbure dhe

- deponi për hedhurina, duke i përfshirë edhe magazinat nentokesore për hedhurina, me përjashtim të objekteve për menjanimin e mbetjeve të xeheve, ku janë të pranishme substanca të rrezikshme në sasi të barabarta me ose më të mëdha se sasite e percaktuara me rregullen nga neni 145 paragrafi (2) i këtij ligji."

Neni 20

Në nenin 146-a paragrafi (2) numri "11" zevendesohet me numrin "9", ndersa fjalet: "organi i administrates shtetërore kompetent për punet nga sfera e transportit dhe lidhjeve" dhe fjalet: "organi i administrates shtetërore kompetent për punet nga sfera e mbrojtjes" shlyhen.

Neni 21

Në nenin 147 paragrafi (1) fjala "punet" zevendesohen me fjalet: "kryerjen e puneve profesionale."

Në paragrafin (2) pika 4) ndryshohet si vijon: "aktivitetin që kryhet ose planifikohet të kryhet në sistem, perkatesisht instalim apo në depo dhe".

Në pikën 5) pika në fund të fjalise zevendesohet me presje dhe shtohen fjalet: "duke përfshirë detaje të elementeve në fqinjësi, si dhe lokacionet që mund ta rrisin rrezikun nga avaria apo nga efekti kumulativ."

Në paragrafin (3) pas fjales "sistemit" shtohen fjalet: "apo çfaredo lloj ndryshimi të procesit për perpunim të saj dhe/ose ndryshime në sistemin ose instalimin që mund të ketë ndikime të konsiderueshme për rrezik nga fatkeqesi të mëdha", ndersa fjala "punet" zevendesohet me fjalet: "kryerjen e puneve profesionale".

Neni 22

Pas paragrafit 147 shtohet nen i ri 147-a si vijon:

"Neni 147-a

Plani për parandalimin e avarive

(1) Për sistemet në të cilat substancat e rrezikshme janë të pranishme në sasi të percaktuara me rregullen nga neni 145 paragrafi (2) i këtij ligji, operatori detyrohet që të përpilojë dhe të dorëzojë plan për parandalim të avarive në organin e administrates shtetërore kompetent për kryerjen e puneve profesionale nga sfera e mjedisit jetësor. Plani për parandalimin e avarive duhet të jetë me shkrim dhe të garantojë shkallë të lartë të mbrojtjes së njerezve dhe të mjedisit jetësor duke i përfshirë qëllimet e përgjithshme dhe parimet e veprimit të operatorit për menaxhim me rrezikun nga avaria.

(2) Përmbytjen e planit për parandalim të avarive, e percakton ministri që udhëheq me organin e administrates shtetërore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetësor.

(3) Operatori është i detyruar që planin për parandalimin e avarive nga paragrafi (1) i këtij neni ta dorëzojë në organin e administrates shtetërore kompetent për kryerjen e puneve profesionale nga sfera e mjedisit jetësor, si vijon:

1) në afat prej gjashte muajsh para fillimit me ndërtim ose para fillimit të sistemeve të reja me punë dhe

2) në afat prej një viti nga dita e fillimit të zbatimit të dispozitave nga ky kapitull, për sistemet ekzistuese.

(4) Operatori është i detyruar që ta analizojë dhe azhurnojë planin për parandalim të avarive së paku në çdo pesë vjet. Plani i azhurnuar për parandalim të avarive dorezohet në organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve profesionale nga sfera e mjedisit jetësor.

(5) Organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve profesionale nga sfera e mjedisit jetësor, e miraton planin për parandalim të avarive, në afat prej gjashtë muajsh nga dorezimi i tij.

(6) Operatorët janë të detyruar që të përpilojnë raport për masat e sigurisë në baze të nenit 148 të këtij ligji, planin për parandalim të avarive detyrimisht duhet ta përfshijë në si pjesë perberëse të raportit.

Neni 23

Në 148 paragrafi (1) fjalët: "sasite e percaktuara" të zëvendësohen me fjalët: "sasite e percaktuara me rregullën nga neni 145 paragrafi (2) i këtij ligji," ndërsa fjala "punet" zëvendësohen me fjalët: "kryerjen e punëve profesionale."

Pika 1 ndryshohet si vijon:

"Plani për parandalim të avarive dhe sistemi për menaxhim të sigurisë janë të përgatitur;"

Pas pikës 4 shtohet pike e re 5, si vijon:

"5) janë siguruar informata të mjaftueshme të organet kompetente nga paragrafi (4) i këtij neni, me qëllim që të mundësohet miratimi i vendimeve me të cilat do të definohen aktivitetet e reja dhe/ose ngjarjet në rrethin e afërt të sistemeve ekzistuese."

Në paragrafin (3) fjala "punet" zëvendësohen me fjalët: "kryerjen e punëve profesionale", ndërsa pas pikës 2 shtohet pike e re 3, si vijon:

"3) menjëherë, në rast të paraqitjes për shikim të raportit tjetër sipas paragrafit 6) të këtij neni".

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"Organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve profesionale nga sfera e mjedisit jetësor, pas mendimit të marre paraprakisht nga organi i administratës shtetërore kompetent për punet nga sfera e mbrojtjes dhe shpëtimit, organi i administratës shtetërore kompetent për punet nga sfera e shëndetit, organi i administratës shtetërore kompetent për punet nga sfera e punës, organi i administratës shtetërore kompetent për punet nga sfera e ekonomisë dhe organi i administratës shtetërore kompetent për punet nga sfera e punëve të brendshme, në afat prej tre të muajsh nga pranimi i raportit për masat e sigurisë:

- ia dërgon konkluzionet nga analiza e vet e raportit për masat e sigurisë operatorit ose

- e ndalon futjen në përdorim apo vazhdimin e përdorimit të sistemit në pajtim me nenin 152 të këtij ligji".

Neni 24

Neni 149 ndryshohet si vijon:

"Në rast të ndryshimit të instalimit, të sistemit, procesit të prodhimit ose llojit apo sasise së substancave të rrezikshme, që do të kishin ndikim të konsiderueshëm mbi mundësinë për avari, operatori është i detyruar që të kryejë analizë dhe revizion të planit për parandalim të avarive, perkatesisht raportit për masat e sigurisë dhe për këtë ta njoftojë organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve profesionale nga sfera e mjedisit jetësor në afat prej gjashtë muajsh para se të behet ndryshimi."

Neni 25

Në nenin 151 pas paragrafit (4) shtohet dy paragrafe të rinjë (5) dhe (6), si vijojnë:

"(5) Nëse fatkeqesia e caktuar është avari, percaktohet në baze të llojit dhe sasise së substancave të rrezikshme që e kanë shkaktuar fatkeqesinë, numrit të personave të lënduar, demit të shkaktuar mbi pronën, rrezikut të drejtpërdrejtë për mjedisin jetësor, si dhe ndikimit të fatkeqesise jashtë territorit të Republikës së Maqedonisë.

(6) Ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetësor,

më afërsisht do t'i percaktojë kriteret nga paragrafi (5) i këtij neni, në baze të të cilave percaktohet se në cilat raste konsiderohet se fatkeqesia e caktuar është avari."

Neni 26

Në 152 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve profesionale nga sfera e mjedisit jetësor, themelon dhe mban Regjistrin të sistemeve në të cilat janë të pranishme substanca të rrezikshme, dhe në të cilat kanë ndodhur avari në territorin e Republikës së Maqedonisë, me qëllim që të mundësohet:

(a) distribuim i shpejtë i informatave të organet kompetente dhe subjektet në Republikën e Maqedonisë dhe të organet e shteteve fqinje kur janë të nevojshme;

(b) distribuim i informatave të organet kompetente për analize të shkaqeve për avari dhe përvijat e mesuara prej tyre;

(v) dorezim i informatave në organet kompetente për masa preventive dhe

(g) sigurim i informatave për organizata që kanë mundësi të sigurojnë keshilla apo informata relevante për paraqitjen, parandalimin dhe lehtësimin e avarive."

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Regjistri nga paragrafi (1) i këtij neni, përmban së paku:

(a) informata të dorezuara nga organet kompetente ose nga shtetet fqinje;

(b) analize të shkaqeve për avari;

(v) përvijat e mesuara nga avarite;

(g) masa parandaluese të nevojshme për parandalim të riparimit të avarise dhe

(d) informata për avarite e ndodhura."

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

"(3) Sipas nenit 55 të këtij ligji, regjistri nga paragrafi (1) i këtij neni, duhet të jetë i kapshëm për organet e administratës shtetërore, organet e komunave, të qytetit të Shkupit dhe komunave në qytetin e Shkupit, shoqatat tregtare, sindikatat, organizatat joqeveritare nga sfera e mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe organizatat tjera ndërkombëtare apo organizatat për hulumtim që punojnë në këto fushë."

Paragrafet (3) dhe (4) behen paragrafe (4) dhe (5).

Në paragrafin (5) që behet paragraf (6) fjalët: "(2) dhe (3)" zëvendësohen me fjalët: "(4) dhe (5)".

Paragrafi (6) behet paragraf (7).

Neni 27

Neni 156 ndryshohet si vijon:

"(1) Në rast të avarise së sistemit që gjendet në territorin e Republikës së Maqedonisë, që shkakton ose mund të shkaktojë efekte tejkuftare, organi i administratës shtetërore kompetent për punet nga sfera e menaxhimit të krizave pa prolongim i njofton shtetet e prekura në nivele perkatese, nepermjet sistemeve për njoftim për fatkeqesi industriale.

(2) Ministri që udhëheq organin e administratës shtetërore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetësor, e pas mendimit paraprak nga organi i administratës shtetërore kompetent për punet nga sfera e menaxhimit të krizave dhe organi i administratës shtetërore kompetent nga sfera e mbrojtjes dhe shpëtimit, miraton procedura standarde operative për paralajmërim të hershëm, njoftim për efektet tejkuftare nga fatkeqesi industriale dhe ndihme të ndërsjelle sipas Konventes për pasojat tejkuftare nga fatkeqesite industriale.

(3) Në rast të avarise, organi i administratës shtetërore kompetent për punet nga sfera e menaxhimit të krizave mund t'u drejtohet për ndihme shteteve tjera, me ç'rast e thekson vëllimin dhe llojin e ndihmes që kërkohej."

Neni 28

Në nenin 157 në paragrafin (2) alineja 2 ndryshohet si vijon:

"kercenimit të drejtperdrejte nga demi mbi lloje të mbrojtura dhe vendbanime natyrore ose demi mbi lloje të mbrojtura dhe vendbanime natyrore, që është krijuar si pasojë e kryerjes së aktiviteteve profesionale, që nuk janë të percaktuara me rregullen nga paragrafi (3) i këtij neni, nese demi është krijuar me faj apo nga pakujdesia e operatorit."

Neni 29

Në nenin 180 paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

"Kompensimi nga paragrafet (1) dhe (2) të këtij neni, për person vendor juridik ose fizik, arketohet gjatë regjistrimit të automjeteve apo objekteve lundruese, ndërsa e perllorarit dhe arketon personi i autorizuar juridik për kryerjen e kontrollit teknik në procedure për regjistrim të automjetit apo personi i ngarkuar për regjistrim të objektit lundrues, perkatesisht gjatë vazhdimit të vlefshmerise së regjistrimit dhe e paguan një here në muaj në llogari perkatese pagesore në suaza të llogarise së thesarit.

Neni 30

Pas nenit 180 shtohet nen i ri 180-a, si vijon:

"Neni 180-a

Obligimi për menyren e perlloraritjes, pageses, si dhe për mbajtjen e evidences së kompensimit të perlloratur dhe të paguar

(1) Personi i autorizuar juridik për kryerje të kontrollit teknik në proceduren e regjistrimit të automjetit, perkatesisht personi juridik kompetent për regjistrim të objektit lundrues nga neni 180 paragrafi (5) i këtij ligji, detyrohet që me kohe dhe me rregull ta perllorarit dhe paguaje, si dhe ta udheheqe, ta mbaje dhe ruaje evidencen e sakte dhe të rregullt për kompensimin e perlloratur dhe të paguar sipas nenit 166 paragrafi (4) të këtij ligji.

(2) Në baze të evidences nga paragrafi (1) i këtij neni, personat juridike nga paragrafi (1) i këtij neni, më së voni deri më 15-in e muajit rrjedhes, dorezojne raport për kompensimin e paguar për tre muajt paraprake, në organin e administrates shtetërore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetësor.

(3) Ministri që udheheq me organin e administrates shtetërore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetësor, do ta percaktojë menyren dhe proceduren për dorezim të raportit, si dhe formen dhe permbajtjen e raportit nga paragrafi (2) i këtij neni.

(4) Nese personat juridike nga paragrafi (1) i këtij neni, nuk veprojnë sipas paragrafeve (1) dhe (2) të këtij neni, organi i administrates shtetërore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetësor detyrohet që të kerkoje nga organi kompetent heqjen e aktvendimit për kryerje të kontrollit teknik sipas Ligjit për automjete, perkatesisht do të kerkoje nga organi kompetent që të marre masa për personin juridik kompetent për regjistrim të objekteve lundruese."

Neni 31

Pas nenit 198 shtohet nen i ri 198-a si vijon:

"Neni 198-a

Mbikeqyrja mbi kompensimin e arketuar dhe të perlloratur për regjistrimin e automjeteve apo objekteve lundruese

(1) Mbikeqyrje mbi kompensimin e perlloratur dhe të paguar nga neni 180 i këtij ligji, si dhe respektimin e afatëve për pagese të kompensimeve dhe për dorezim të raportit sipas nenit 180-a të këtij ligji, kryen Inspektorati Shtetëror i Mjedisit Jetësor permes inspektoreve shtetërore të mjedisit jetësor.

(2) Për mbikeqyrjen e kryer nga paragrafi (1) i këtij neni, kur do të konstatohet se kompensimi nga neni 180 i këtij ligji nuk është paguar teresisht ose pjesërisht, inspektori

shtetëror i mjedisit jetësor miraton aktvendim me të cilin e ngarkon personin e autorizuar juridik për kryerje të kontrollit teknik në proceduren e regjistrimit të automjetit, perkatesisht personin juridik kompetent për regjistrim të objektit lundrues, që ta paguaje kompensimin.

(3) Në rast kur personi i autorizuar juridik për kryerje të kontrollit teknik në proceduren e regjistrimit të automjetit, perkatesisht personi juridik kompetent për regjistrim të objektit lundrues nuk e dorezon raportin nga paragrafi 180-a i këtij ligji, drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit Jetësor miraton aktvendim me të cilin e ngarkon personin e autorizuar juridik për kryerje të kontrollit teknik në proceduren e regjistrimit të automjetit, perkatesisht personin juridik kompetent për regjistrim të objektit lundrues, që ta paguaje kompensimin për regjistrimet e realizuara të automjeteve apo objekteve lundruese në shume të vleres mesatare të kompensimeve të paguara nga detyres i rajonit të njejte.

(4) Kunder aktvendimeve nga paragrafet (2) dhe (3) të këtij neni, mund të paraqitet ankese në Komisionin për Vendimmarrje për Ankese në Shkallë të Dytë nga neni 208 i këtij ligji."

Neni 32

Në nenin 208 paragrafi (13) fjalet: "Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit Jetësor" zevendesohen me fjalet: "organin e administrates shtetërore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetësor."

Neni 33

Në nenin 212 - v paragrafi (6) fjala "mund" zevendesohet me fjalën "detyrohen".

Neni 34

Në nenin 212-e paragrafi (1) pas pikes 21 shtohet pike e re 22, si vijon:

"22) nuk e llogarit dhe paguan kompensimin dhe/ose nuk dorezon raport për kompensimin e llogaritur dhe të paguar sipas neneve 180 dhe 180-a".

Në paragrafin (11) pas numrit "17" lidheza "dhe" zevendesohet me presje, ndërsa pas numrit "18" shtohen fjalet: "dhe 22".

Neni 35

Në nenin 212-zh paragrafi (1) pika 5 fjalet: "nuk është marre leje A ose B të integruar ekologjike në pajtim me ligjin dhe/ose" shlyhen.

Në paragrafin (6) pika në fund të fjalise shlyhet dhe shtohen fjalet: "në kohezgjatje prej 30 ditësh."

Neni 36

Personi i autorizuar juridik për kryerjen e kontrollit teknik në procedure të regjistrimit të automjetit, perkatesisht personi juridik kompetent për regjistrim të objektit lundrues nga neni 180-a i këtij ligji, në afat prej tridhjetë ditësh nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji, detyrohen që ta pergatisin raportin e pare për kompensim të paguar për tre muajt paraprake dhe të njejtin t'ia dorezojne organit të administrates shtetërore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetësor.

Neni 37

Rregullat nenligjore miratimi i të cilave është percaktuar me kete ligj, do të miratohen në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 38

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të Republikës së Maqedonise që të percaktojë tekst të spastruar të Ligjit për mjedisin jetësor.

Neni 39

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në
"Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3013.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за управување со отпад, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 септември 2012 година.

Бр. 07- 4066/1 Претседател
26 септември 2012 година на Република Македонија,
Скопје **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД**

Член 1

Во Законот за управување со отпад („Службен весник на Република Македонија” број 68/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/10 и 51/11), во членот 6 точка-та 39 се менува и гласи:

“39) Индивидуален собирач на отпад е физичко лице кое повремено или редовно собира и продава неопасен отпад во мали количини во висина до 30.000 мкд на годишно ниво, а за што е евидентирано за собирање на отпад кај правно или физичко лице кое има дозвола за трговија со неопасен отпад согласно со овој закон или пропис донесен врз основа на овој закон, кое не треба да биде регистрирано како трговец поединец и кое не треба да поседува дозвола за трговија со неопасен отпад;”.

Член 2

Во членот 17 став (2) зборот „шест“ се заменува со зборот „десет“.

По точката 15 се додава нова точка 16, која гласи:

“16) определување на регионите за управување со отпад;”.

Точките 16, 17 и 18 стануваат точки 17, 18 и 19.

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

“4) Надлежниот орган од ставот (3) на овој член може на секои две години да предложи изменување и дополнување на Планот за управување со отпад на Република Македонија.”

Ставот (4) станува став (5).

Член 3

Членот 18-а се менува и гласи:

“(1) Советите на општините и советот на градот Скопје, на предлог на меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад од членот 23-б од овој закон, донесуваат регионален план за управување со отпад за регионот за управување со отпад утврдени со Планот за управување со отпад на Република Македонија (во натамошниот текст: регионалниот план).

(2) Со регионалниот план се уредуваат и усогласуваат заедничките цели во управувањето со отпадот на општините и градот Скопје на регионално ниво, согласно со Стратегијата за управување со отпад и Планот за управување со отпад на Република Македонија.

(3) Регионалниот план се донесува за период од десет години.

(4) Меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад од членот 23-б од овој закон може по потреба на секои две години да предложи изменување и дополнување на регионалниот план.

(5) Регионалниот план пред да биде донесен од советите на општините, односно Советот на градот Скопје, се доставува на одобрување до органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

(6) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина ја пропишува содржината на регионалниот план.

(7) Меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад од членот 23-б од овој закон, на секои две години од почетокот на реализацијата на регионалниот план поднесува извештај за реализација на регионалниот план до советот на општината, односно Советот на градот Скопје.”

Член 4

Во членот 22 став (1) во воведната реченица по зборот „отпадот“ се додаваат зборовите: „и регионалниот план“.

Во точката 3 по зборот „соработуваат“ се додаваат зборовите: „и/или се здружуваат“.

Член 5

По членот 23 се додава нова Глава II-а која гласи: „УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА РЕГИОНАЛНО НИВО“ и седум нови члена 23-а, 23-б, 23-в, 23-г, 23-д, 23-ѓ и 23-е, кои гласат:

“II-а. УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА РЕГИОНАЛНО НИВО

Член 23-а

Управување со отпад на регионално ниво

(1) За поттикнување и развој на управување со отпад на регионално ниво согласно со Стратегијата за управување со отпад и Планот за управување со отпад на Република Македонија, советите на општините и Советот на градот Скопје од соодветниот регион за управување со отпад донесуваат одлука за склучување на спогодба за здружување за воспоставување на систем за управување со отпад на регионално ниво (во натамошниот текст: регионално управување).

(2) Со спогодбата од ставот (1) на овој член особено се уредуваат меѓусебните права и обврски на општините и градот Скопје во здружување за воспоставување и обезбедување на условите за функционирање на регионалното управување и развојот на регионалниот систем од ставот (3) на овој член, начинот на здружување на финансиските, материјалните и други средства за остварување на целите за здружувањето, начинот на донесување на одлуките во случаите на неусогласеност меѓу општините и градот Скопје за одделни прашања врзани со функционирањето на регионалното управување, како и други прашања од заеднички интерес за организација и спроведување на регионалното управување.

(3) Со регионалното управување се воспоставува и организира регионален систем за управување со отпад (во натамошниот текст: регионален систем) којшто особено се состои од регионална депонија за отпад и/или други објекти и инсталации за постапување со отпад.

(4) По исклучок од ставот (1) на овој член, советот на општината и Советот на градот Скопје, можат да одлучат да се здружат кон друг регион за управување со отпад различен од регионот утврден со Планот за управување со отпад на Република Македонија, доколку тоа не ја попречува, односно не ја отежнува постапката на воспоставување и/или организирање и функционирање на регионалниот систем во соодветниот регион за управување со отпад, како и по претходно добиена согласност од министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

(5) Општините и градот Скопје коишто се здружиле за воспоставување на регионално управување се должни да го известат органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина и да ги достават актите за воспоставеното здружување, во рок од 30 дена од денот на здружувањето.

(6) Во случаите кога општини, односно градот Скопје нема да се здружат, односно нема да ја склучат спогодбата од ставот (2) на овој член, а со тоа се нарушуваат целите за управување со отпадот утврдени со Стратегијата за управување со отпад и Планот за управување со отпад на Република Македонија, на предлог на органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, Владата на Република Македонија донесува одлука со која ќе го определи регионот со општините за воспоставување на регионален систем, како и рокот во кој општините треба да ја спроведат одлуката заради здружување во регионален систем.

Член 23-б

Меѓуопштински одбор за управување со отпад

(1) За спроведување на регионалното управување, спроведување на регионалниот план од членот 18-а од овој закон и реализација на спогодбата од членот 23-а став (1) од овој закон, се формира меѓуопштински одбор за управување со отпад (во натамошниот текст: одборот).

(2) Одборот се формира за секој регион за управување со отпад.

(3) Конститутивната седница на одборот ја свикнува градоначалникот на единицата на локалната самоуправа со најголем број жители во регионот за управување со отпад.

(4) Членови на одборот се градоначалниците на општините и градоначалникот на градот Скопје кои ја склучиле спогодбата од членот 23-а став (1) од овој закон, или други лица овластени од градоначалниците на општините и на градот Скопје.

(5) Со одборот преседува преседател кој се избира од редот на членовите на одборот за период од две години, кој период не може да го надминува мандатот како градоначалник.

(6) Одборот одлучува на седници за чие одржување е потребно присуство од најмалку половина од членовите на одборот.

(7) Одлуките на одборот се донесуваат со двотретинско мнозинство од присутните членови на седницата.

Член 23-в

Надлежности на одборот

Одборот ги врши следниве работи:

1) го утврдува нацртот на регионалниот план за управување со отпад;

2) ги следи, оценува и координира активностите за спроведувањето на регионалниот план;

3) ги одобрува предлог-проектите за реализација на регионалниот план, како и други проекти од интерес за развој на регионалниот систем;

4) предлага на советот на општините и Советот на градот Скопје донесување на одлуки за прашања кои се поврзани со дејностите и услугите за постапување со отпадот кои се во нивна надлежност согласно со овој закон, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, јавни набавки, како и други прашања поврзани за развој на регионалното управување и други прашања од нивна надлежност;

5) ја утврдува структурата на инсталациите и објектите за постапување со отпад, како и структурата за развојот на регионалниот систем;

6) предлага на советот на општините и Советот на градот Скопје воспоставување на методологија за единица цена за извршените услуги и други надоместоци во рамките на регионалниот систем;

7) одобрува предлози за прашања поврзани за управување со отпад во рамките на регионалниот систем;

8) го одобрува нацртот на годишниот извештај за реализација на регионалниот план;

9) го усвојува буџетот на регионалниот центар за управување со отпад;

10) го усвојува годишниот извештај за работа на регионалниот центар за управување со отпад;

11) ја усвојува годишната програма за работа на регионалниот центар за управување со отпад;

12) ги координира активностите за спроведување на инвестициони проекти за поттикнување и развој на регионалното управување со комунален и друг вид на неопасен отпад финансирани од фондовите на Европската унија, други меѓународни извори, како и од Буџетот на Република Македонија;

13) врши избор на оператор на регионалниот систем;

14) ги одобрува предлог-договорите за давање на услуги и обезбедување на капацитети за постапување со комунален и друг вид на неопасен отпад во рамките на регионалниот систем;

15) врши избор на директор на регионалниот центар;

16) иницира разгледување на прашања поврзани со регионалниот систем за кои е неопходно координација меѓу општините или градот Скопје и партнери од приватниот и граѓанскиот сектор;

17) обезбедува координација на активностите на општините или градот Скопје, државни агенции и институции, здруженија на граѓани во рамките на соодветниот регионален систем и

18) врши и други работи од областа на управувањето со отпадот во соодветниот регионален систем, кои ќе му ги делегира советот на општината и Советот на градот Скопје.

Член 23-г

Начин на работа на одборот

(1) Начинот на работа на одборот се уредува со деловник.

(2) Стручно административно-технички работи, планирање, водење на инвестициони проекти и работи од значење за регионалното управување, реализацијата на регионалниот план и развој на регионалниот систем, мониторинг над обемот и квалитетот на извршените услуги и други работи од значење за развојот на регионалното управување ги врши Регионалниот центар за управување со отпад.

Член 23-д

Регионален центар за управување со отпад

(1) Регионалниот центар за управување со отпад (во натамошниот текст: регионалниот центар) го основаат општините или градот Скопје од соодветниот регион за управување со отпад кои ја склучиле спогодбата од членот 23-а став (1) од овој закон.

(2) Регионалниот центар се основа за секој регион за управување со отпад.

(3) Со актот за основање на регионален центар се уредува неговата организација, работата и начинот на финансирање.

(4) Регионалниот центар има својство на правно лице.

(5) Седиштето на регионалниот центар е во единицата на локалната самоуправа со најголем број жители во соодветниот регион за управување со отпад, доколку со актот за основање од ставот (3) на овој член поинаку не е утврдено.

Член 23-ѓ

(1) Регионалниот центар има директор кој се избира по пат на јавен конкурс.

(2) Директорот на регионалниот центар го избира одборот за период од четири години.

(3) За директор може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови:

- да е државјанин на Република Македонија,
- да има завршено високо образование,
- активно да познава еден од светските јазици,
- да има стручни и организациски способности и
- да има најмалку пет години работно искуство од областа на управување со животната средина или управување со отпад.

Член 23-е

(1) Регионалниот центар ги врши следниве работи:

- 1) го изготвува регионалниот план;
- 2) подготвува и предлага проекти и други активности за реализација на регионалниот план, како и други проекти од интерес за развој на регионалниот систем;

3) спроведува и управува со проекти и презема други активности поврзани со спроведувањето на регионалниот план и развој на регионалниот систем;

4) обезбедува договорни услуги и капацитети за постапување со комунален и друг вид на неопасен отпад во рамките на регионалниот систем;

5) подготвува и спроведува постапки за избор на оператор на регионалниот систем и предлага избор на оператор на регионалниот систем;

6) спроведува и управува со инвестициони проекти за поттикнување и развој на регионалното управување со комунален и друг вид на неопасен отпад, финансирани од фондовите на Европската унија, други меѓународни извори, како и од Буџетот на Република Македонија;

7) врши мониторинг над обемот и квалитетот на извршените услуги во рамките на регионалниот систем;

8) подготвува извештај за реализација на регионалниот план;

9) подготвува годишен извештај за работа на регионалниот центар;

10) подготвува годишна програма за работа на регионалниот центар;

11) по потреба може да ги координира активности поврзани со примената на програмите за управување со отпад од членовите 19 став (1) точка 2 и 22 став (2) од овој закон;

12) обезбедува стручна и техничка помош на општините или градот Скопје од соодветниот регион за управување со отпад, при подготовка на програми и проекти за управување со отпад;

13) води база на податоци за управување со отпад на регионално ниво и обезбедува информации до заинтересираните страни за прашања поврзани со регионалниот систем, како и други активности на комуникација со јавноста;

14) подготвува предлог-одлуки за прашања кои се поврзани со дејностите и услугите на постапување со отпадот од членот 23-в точка 4 од овој закон, како и други прашања за развој на регионалното управување и

15) врши и други работи од областа на управувањето со отпадот во соодветниот регионален систем кои ќе му ги довери одборот.

(2) Во случаите кога регионалниот центар не ги исполнува целите утврдени во регионалниот план од членот 18-а од овој закон во период подолг од шест месеци, а со тоа се нарушуваат целите за управување со отпадот утврдени со Стратегијата за управување со отпад и Планот за управување со отпад на Република Македонија, како и не ги исполнува законски утврдените обврски во период подолг од три месеци, министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, донесува решение за ставање под привремена принудна управа (секвестар).

(3) Решението од ставот (2) на овој член особено ги содржи:

1) причините заради кои регионалниот центар се става под привремена принудна управа;

2) правното лице кое ја врши привремената принудна управа;

3) рокот во кој се врши привремената принудна управа и

4) условите на привремената принудна управа и начинот на работа.

(4) Привремената принудна управа од ставот (2) на овој член може да ја врши правно лице овластено од органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

(5) Лицето од ставот (4) на овој член одговара за актите и дејствијата преземени за времетраење на привремената принудна управа.

(6) Против решението од ставот (2) на овој член регионалниот центар, во рок од 15 дена од денот на приемот на решението од ставот (2) на овој закон, има право на жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

(7) Жалбата не го одложува извршувањето на решението.

(8) По истекот на рокот определен со решението од ставот (2) на овој член, органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина донесува решение со кое престанува решението од ставот (2) на овој член.

(9) Правното лице од ставот (4) на овој член за да биде овластено треба да има вработено најмалку три лица со високо образование од кои едно треба да поседува уверение за положен стручен испит за управител со отпад, како и да има ангажирано лице кое има положен испит за проценител на вредноста на добрата и влијанијата врз животната средина и едно лице кое има завршено правен факултет или економски факултет со најмалку пет години искуство во областа на управувањето со отпад.

(10) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина поблиску ги пропишува условите што треба да ги исполнува правното лице од ставот (4) на овој член, како и начинот на изборот на правното лице да врши принудна управа.

(11) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина ги запишува во Централниот регистар на Република Македонија решението од ставот (2) на овој член и решението од ставот (8) на овој член.

Член 6

Во членот 32 ставот (2) се менува и гласи:

“Правните и физичките лица од ставот (1) на овој член за да можат да ја вршат дејноста складирање, третман и/или преработка на отпад мора:

- да ги исполнуваат минимално-техничките услови во поглед на локацијата, потребната инсталација и опрема за складирање, третман и/или преработка на отпад и негово идентификување, како и системот за следење и видеонадзор на отпадот,

- локацијата на која ќе се врши дејноста складирање, третман и/или преработка на отпад да се наоѓа надвор од населени места, односно истата да е предвидена согласно со планската и урбанистичката документација на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје и

- да поседуваат соодветна потврда издадена од општините, општините во градот Скопје и градот Скопје за исполнетост на условот од алинејата 2 на овој став.”

По ставот (9) се додаваат два нови става (10) и (11), кои гласат:

„(10) Правните и физичките лица од ставот (1) на овој член се должни да постават видео надзор на местото на прием на отпад, како и на други места на локацијата или објектите преку кои ќе се забележува приемот, ракувањето, чувањето и испораката на отпадот.

(11) Податоците од видео надзорот од ставот (10) на овој член правните и физичките лица од ставот (1) на овој член се должни да ги чуваат најмалку пет години.”

Ставот (10) станува став (12).

Член 7

Во членот 32-а став (6) по зборовите: „од кои при-миле“ се додаваат зборовите: „и откупиле“.

Во ставот (11) зборовите: „шест месеци“ се заменуваат со зборовите: „две години“.

Член 8

Во членот 32-б став (1) по зборовите: „животната средина“ се додаваат зборовите: „на предлог на државниот инспектор за животна средина“.

Во алинејата 1 зборовите: „повеќе од трипати“ се заменува со зборот „двапати“, а зборовите: „три години“ се заменуваат со зборовите: „една година“.

Член 9

Членот 32-в се менува и гласи:

“(1) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, на предлог на државен инспектор за животна средина, донесува решение за одземање на дозвола за трговија со неопасен отпад, доколку правните и физичките лица двапати во период од една година ги прекршиле условите за вршење на дејноста трговија со неопасен отпад.

(2) Кога ќе се утврди дека правните и физичките лица вршат трговија со производи и материјали што се во општа употреба од членот 32-а став (12) од овој закон, органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина на предлог на државниот инспектор за животна средина донесува решение за одземање на дозволата за трговија со неопасен отпад.

(3) Против решението од ставовите (1) и (2) на овој член може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапки од работен однос во втор степен во рок од 30 дена од денот на доставувањето на решението.”

Член 10

Во членот 39 став (9) бројот “(6)” се заменува со бројот “(8)”.

Во ставот (10) бројот “(7)” се заменува со бројот “(9)”.

Член 11

Во членот 40 став (1) зборовите: „со одобрение од сопственикот или корисникот на имотот“ се бришат.

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Доколку постојат сознанија дека на имот што е во приватна сопственост се чуваат производи и материјали што се во општа употреба од членот 32-а став (12) од овој закон и/или се врши нелегална трговија со отпад, овластениот инспектор за животна средина и државниот инспектор за животна средина имаат право да вршат инспекциски надзор во имот што е во приватна сопственост.”

Член 12

Во членот 46 став (1) зборовите: „собирање на отпадот“ се заменуваат со зборовите: „собирање на комуналниот отпад“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„Собирањето, транспортирањето и/или третманот на комуналниот и други видови на неопасен отпад, за една или повеќе општини, градоначалникот на општината и градот Скопје можат да му го доверат на правни и физички лица, во постапка согласно со Законот за концесии и јавно приватно партнерство.”

Ставот (6) се брише.

Ставовите (7), (8), (9) и (10) стануваат ставови (6), (7), (8) и (9).

Во ставот (11) кој станува став (10) зборовите: „Законот за концесии“ се заменуваат со зборовите: „Законот за концесии и јавно приватно партнерство“ и се додава нов став (11), кој гласи:

„(11) Заради заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето, како и заради воспоставување на интегриран систем за управување со комунален и друг вид на неопасен отпад на регионално ниво, постапката за доделување на концесија или јавно приватно партнерство за дејностите од ставот (4) на овој член по претходна согласност од општините и градот Скопје, може да ја спроведе органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.”

Член 13

Во членот 80 став (12) зборовите: „Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство,“ се заменуваат со зборовите: „Законот за концесии и јавно приватно партнерство“.

Член 14

Во членот 82 став (2) зборовите: „договор за концесија“ се заменуваат со зборовите: „договор во постапка согласно со Законот за концесии и јавно приватно партнерство“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„Оператор на депонија за опасен отпад е јавно претпријатие основано од Владата на Република Македонија или правно лице кое како најповолен понудувач е избрано за концесионер или јавен партнер согласно со Закон за концесии и јавно приватно партнерство.”

Член 15

Во членот 83 став (1) зборовите: „договорот за извршување на работите од јавен интерес и во концесионскиот договор,“ се заменуваат со зборовите: „договор склучен во постапка согласно со Законот за концесии и јавно приватно партнерство“.

Во ставот (2) зборовите: „договорот за извршување на работите од јавен интерес и концесионскиот договор,“ се заменуваат со зборовите: „договорот од ставот (1) на овој член“.

Во ставот (3) зборовите: „договорот за извршување на работите од јавен интерес и концесионскиот договор,“ се заменуваат со зборовите: „договорот од ставот (1) на овој член“.

Член 16

По членот 106 се додава нов член 106-а, кој гласи:

„Член 106-а

Известување за отпочнат извоз на отпад

(1) Правното или физичкото лице кое има дозвола за извоз на отпад е должно најмалку два работни дена писмено или по електронски пат или по факс да достави до Државниот инспекторат за животна средина транспортен формулар за превоз на отпад, како и да го извести за часот, денот и местото, односно локацијата на која ќе започне да врши утовар на отпадот наменет за извоз, бројот на дозволата за извоз на отпадот, како и податоци за граничниот премин на територијата на Република Македонија и царинската испостава преку кој ќе се изврши извозот.

(2) Државниот инспекторат за животна средина има право да присуствува на утоварот на отпадот согласно со известувањето од ставот (1) на овој член.

(3) Државниот инспекторат за животна средина податоците од ставот (1) на овој член во рок од еден работен ден од денот на приемот на известувањето од ставот (1) на овој член по електронски пат или по факс ги доставува до соодветната царинска испостава.

(4) Царинската испостава нема да го одобри извозот доколку не го добие известувањето од ставот (3) на овој член.“

Член 17

Во членот 121 по ставот (8) се додава нов став (9), кој гласи:

“(9) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина ја пропишува методологијата за пресметување на цената за собирање, транспортирање и отстранување на отпад.“

Член 18

Членот 123 се менува и гласи:

“(1) Советот на општините и Советот на градот Скопје можат да определат надоместок за управување со отпадот во висина од 1% до 2 % од цената за извршена услуга за собирање и за транспортирање на комуналниот отпад.

(2) Советите на општините во градот Скопје можат да определат надоместок за управување со отпадот во висина од 1% до 2% од цената за извршена услуга за собирање и за транспортирање на комуналниот отпад само во случај кога давателот на услугата за собирање и транспортирање на комунален отпад е различен од оној на градот Скопје.

(3) Надоместокот од ставовите (1) и (2) на овој член се наплатува при наплатата на цената за извршената услуга од членот 121 од овој закон и се прикажува одвоено во сметката за извршена услуга.

(4) Средствата од надоместокот од ставовите (1) и (2) на овој член се приход на буџетот на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје и се уплатуваат на соодветна уплатна сметка во рамките на трезорската сметка, најдоцна до 15 ден во тековниот месец за претходниот месец, а се користат за финансирање на реализирање на целите за управување со отпад утврдени во плановите и програмите за управување со отпад на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, регионалните планови за управување со отпад, како и заради финансирање на регионалните центри за управување со отпад во висина од најмалку 40%.“

Член 19

Членот 125 се менува и гласи:

“(1) Правните и физичките лица кои управуваат со отпадот се должни да обезбедат финансиска гаранција или друго соодветно осигурување што е доволно за по-

кривање на трошоците во врска со управувањето со отпадот, трошоците за отстранување на штетните последици и оправданите ризици настанати при управување со отпадот, при складирање и трговија со отпад.

(2) Правните и физичките лица за добивање на дозвола за увоз, извоз и транзит на отпад, дозвола за складирање, третман и/или преработка на отпад и/или за добивање на дозвола за трговија со неопасен отпад се должни да приложат финансиска гаранција или друго соодветно осигурување.

(3) Правните и физичките лица кои се занимаваат со увоз, извоз и транзит на отпад се должни, во согласност со закон, да склучат договор за осигурување на отпадот, како и за одговорноста за штетата направена врз трето лице и одговорноста за штетата направена од трето лице.

(4) Финансиските гаранции или друго соодветно осигурување се издаваат во корист на органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина и се реализираат врз основа на решение со кое е утврдено дека настанале случаите од ставот (1) на овој член.

(5) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина во согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на финансите, ги пропишува начинот на определување на висината на износот на финансиската гаранција и висината и видот на осигурувањето врз основа на видовите и количините на отпадот со кој управува правното или физичкото лице и видот на постапувањето со отпад, висината на износот на финансиската гаранција или на осигурувањето согласно со одделни видови на отпад и количини со кои се управува и видот на постапувањето, времетраењето, како и начинот на нивната наплата.

Член 20

Членот 127 се менува и гласи:

“(1) Во вршењето надзор од својот делокруг, државниот инспектор за животна средина (во натамошниот текст: инспектор за животна средина) има право да:

1) утврди дали се изработени програми за управување со отпад за тековната година и дали ги доставиле до надлежниот орган за вршење на стручни работи од областа на животната средина (член 21 став (3));

2) утврди дали доставиле годишен извештај за спроведувањето на своите програми до надлежниот орган за вршење на стручни работи од областа на животната средина (член 23 став (5));

3) врши увид и контрола дали со опасниот отпад и индустриски неопасен отпад од инсталации со А-интегрирана еколошка дозвола и со опасен отпад од инсталации со Б-интегрирана дозвола се постапува согласно со членот 24 од овој закон;

4) врши увид и контрола дали собирањето и транспортирањето на опасен отпад се врши со средства и опрема која е посебно конструирана и наменета исклучиво за собирање и транспортирање на опасен отпад (член 27);

5) врши увид и контрола дали се преработува отпадот согласно со членот 29 од овој закон;

6) утврди дали се поседува дозволи за складирање, третман и преработка на отпад согласно со членот 32 од овој закон и дали дејноста ја вршат во согласност со дозволата;

7) утврди дали правните и физичките лица имаат обезбедено систем за следење и дали имаат поставено видеонадзор согласно со членот 32 став (10) од овој закон и дали податоците од видеонадзорот се чуваат согласно со членот 32 став (11) од овој закон;

8) утврди дали правните или физичките лица поседуваат дозвола за трговија со неопасен отпад, како и дали доставуваат податоци и ги чуваат податоците од евиденцијата и податоците од видеонадзорот (член 32-а);

9) утврди дали правните и физичките лица постапуваат согласно со одредбите од членот 32-а од овој закон;

10) врши увид и контрола дали опасниот отпад се складира на местата предвидени за таа намена согласно со членот 33 од овој закон;

11) врши увид и контрола дали со опасниот отпад и со индустрискиот неопасен отпад од инсталации со А-интегрирана еколошка дозвола и со опасниот отпад од инсталации со Б-интегрирана еколошка дозвола се постапува согласно со членот 34 од овој закон;

12) врши увид и контрола дали отпадот се отстранува согласно со операциите наведени во членот 35 од овој закон;

13) утврди дали правните и физичките лица од членот 21 став (1) од овој закон имаат назначен управител за отпад и дали истиот поседува уверение за положен стручен испит согласно со членот 38 од овој закон;

14) врши увид и контрола дали евиденцијата се води на начин пропишан со членот 39 од овој закон за опасен отпад и за отпадот создаден од инсталациите со А-интегрирана еколошка дозвола;

15) утврди дали се постапува согласно со членот 39 од овој закон;

16) врши увид и контрола во податоците од евиденциите за опасен отпад и за индустриски неопасен отпад од инсталациите со А-интегрирана еколошка дозвола и за опасен отпад од инсталациите со Б-интегрирана еколошка дозвола, како и да утврди дали податоците се чуват согласно со членот 39 став (11) од овој закон;

17) утврди дали податоците од евиденциите за депонијата се чуваат согласно со членот 39 став (11) од овој закон;

18) врши увид и контрола и да утврди дали на имот што е во приватна сопственост или кај субјекти кои поседуваат дозвола согласно со членот 32-а од овој закон се чуваат производи и материјали што се во општа употреба од членот 32-а став (12) од овој закон и/или се врши нелегална трговија со отпад (членови 32-а став (12) и 40 став (4));

19) врши увид и контрола дали инсталации со А-интегрирана еколошка дозвола постапуваат со индустрискиот неопасен отпад согласно со членот 43 од овој закон;

20) утврди дали поседува дозволи за собирање и транспортирање на комунален отпад согласно со членот 45 став (1) од овој закон и дали дејноста ја вршат согласно со дозволата;

21) утврди дали поседуваат дозволи за основање систем за собирање и за повратен прием на искористени производи и пакувања согласно со членот 51 од овој закон и дали дејноста ја вршат согласно со дозволата;

22) врши увид и контрола во исполнувањето на обврските за издавање на идентификационен формулар за индустриски неопасен отпад согласно со членовите 55 и 56 од овој закон;

23) врши увид и контрола со опасниот отпад да се постапува согласно со членот 57 од овој закон;

24) врши увид и контрола дали опасниот отпад се меша со други видови на опасен отпад и дали се меша опасен отпад со неопасен отпад (член 58);

25) утврди дали органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина е известен кога настанало мешање на опасниот отпад со други видови на отпад, супстанции и материјали (член 59);

26) врши увид и контрола во водењето на евиденцијата согласно со членот 60 од овој закон;

27) утврди дали се исполнуваат обврските за издавање на идентификационен формулар за опасен отпад (член 61);

28) утврди дали акредитираното тело доставило примерок од сертификатот до надлежниот орган за вршење на стручни работи од областа на животната средина (член 62 став (5));

29) врши увид и контрола дали акредитираното тело издава сертификати за карактеристиките на отпадот за кој одговара како создавач или поседувач (член 63 став (3));

30) врши увид и контрола дали опасниот отпад којшто е наменет за транспортирање, складирање, преработка и отстранување е соодветно спакуван и означен (член 64);

31) утврди дали е склучен договор со правни лица кои поседуваат дозвола за собирање и транспортирање на опасен отпад (член 65);

32) врши увид и контрола дали со отпадните масла се постапува согласно со членот 68 од овој закон;

33) врши увид и контрола дали со ПХБ се постапува согласно со членот 69 од овој закон;

34) врши увид и контрола дали со отпадните електрични и електронски направи се постапува согласно со членовите 71 и 71-а од овој закон;

35) врши увид и контрола дали со искористените возила се постапува согласно со членот 72 од овој закон;

36) врши увид и контрола дали со отпадот од титаниумдиоксид се постапува согласно со членот 74 од овој закон;

37) врши увид и контрола дали со отпадот од азбест и со отпад од производи кои содржат азбест се постапува согласно со членот 75 од овој закон;

38) утврди дали со употребуваните и отпадните гуми се постапува во согласност со членот 75-а од овој закон;

39) врши увид и контрола дали со отпадот од научно-истражувачките дејности се постапува согласно со членот 68 од овој закон;

40) утврди дали се поседува дозвола за вршење на дејноста депонирање на отпад (член 84);

41) врши увид и контрола дали се отстранува отпад којшто не е прифатлив во депониите (член 86);

42) врши увид и контрола дали отпадот којшто не е прифатлив во депониите се отстранува во согласност со операциите од членот 35 став (1) од овој закон;

43) врши увид и контрола дали отстранувањето на отпадот се врши во соодветни класи на депонии (член 88);

44) утврди дали се вршат мониторинг и контрола на влијанијата на депонијата врз животната средина (член 91);

45) утврди дали за депонијата по нејзиното затворање се постапува согласно со членот 93 од овој закон;

46) врши увид и контрола дали отстранувањето на отпадот по пат на горење или согорување се врши во посебно конструирани инсталации и дали истите ги задоволуваат условите пропишани со дозволата, вклучувајќи ги и граничните вредности на емисија во воздухот, водата и почвата (член 94);

47) утврди дали се поседува дозвола за вршење на дејност горење или согорување на отпадот (член 98);

48) врши увид и контрола дали пред приемот на отпадот за горење или согорување се постапува согласно со членот 100 од овој закон;

49) врши увид и контрола дали по горењето или согорувањето на отпадот се постапува во согласност со членот 101 од овој закон;

50) врши увид и контрола дали при увоз на отпад се постапува согласно со членот 103 од овој закон;

51) утврди дали се поседува дозвола за увоз, извоз и транзит на отпад и да утврди дали увозот, извозот и транзитот на отпад се врши во согласност со условите од дозволата (членови 106 и 107);

52) врши увид и контрола и да утврди дали правното и физичкото лице кои вршат извоз на отпад го известиле Државниот инспекторат за животна средина согласно со одредбите од членот 106-а од овој закон;

53) врши увид и контрола дали инсталациите со А-интегрирана еколошка дозвола вршат мониторинг согласно со членот 111 од овој закон;

54) утврди дали се исполнети и задоволени условите од дозволите согласно со членовите 32, 45, 51 и 66 од овој закон и условите за акредитација од членот 63 од овој закон и

55) утврдува и други состојби од негова надлежност.

(2) На барање на инспектор за животна средина, овластено лице на органот надлежен за внатрешните работи е должно да учествува во извршувањето на работите од ставот (1) на овој член.

(3) Во случаите од ставот (1) точка 7 на овој член државниот инспектор за животна средина има право да врши континуиран 24-часовен мониторинг над видеонадзорот поставен согласно со членот 32 став (10) од овој закон.

(4) Во случаите од ставот (1) точка 18 на овој член покрај државниот инспектор за животна средина право и обврска за да врши увид има и работник на органот на државната управа надлежен за работите од областа на внатрешните работи и доколку се утврди дека на имот што е во приватна сопственост се чуваат производи и материјали што се во општа употреба од членот 32-а став (12) од овој закон и/или се врши нелегална трговија со отпад ќе им ги одземе предметите и материјалите што се во општа употреба и/или производите и материјалите со кои се врши нелегална трговија со отпад.

(5) Работник на органот на државната управа надлежен за работите од областа на внатрешни работи има право и обврска да застане возило кое врши транспорт на отпад и да изврши увид на тоа дали возилото е соодветно означено согласно со членот 45 од овој закон, како и дали поседува транспортни формулари за отпад од членот 39 од овој закон.“

Член 21

Во членот 128 став (1) точка 4 по зборот „складирањето“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборот „отпадот“ се додаваат зборовите: „и трговија со неопасен отпад“.

Во точката 5 по зборот „складирање“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборот „отпадот“ се додаваат зборовите: „и трговија со неопасен отпад“.

По точката 5 се додаваат три нови точки 6, 7 и 8, кои гласат:

„6) ќе ја забрани работата на правното и физичкото лице доколку утврди дека локацијата на која ќе се врши дејноста складирање, третман и/или преработка на отпад не ги исполнува условите согласно со членот 32 став (2) алинеја 2 од овој закон во траење од 90 дена во кој рок треба да ги отстранат причините за настанатата состојба;

7) ќе ја забрани работата на правното и физичкото лице, доколку немаат поставено видеонадзор согласно со членот 32 став (10) од овој закон и доколку податоците од видеонадзорот не се чуваат согласно со членот 32 став (11) од овој закон во траење од 90 дена во кој рок треба да ги отстранат причините за настанатата состојба;

8) ќе ја забрани работата на правното и физичкото лице доколку утврди дека постапува спротивно на прописот донесен врз основа на членот 32-а став (8) од овој закон во траење од 90 дена во кој рок треба да ги отстранат причините за настанатата состојба;“.

Точките 6, 7, 8 и 9 стануваат точки 9, 10, 11 и 12.

Точката 10 која стануваа точка 13 се менува и гласи:

„13) ќе ја ограничи и забрани работата на правното или физичкото лице доколку не постапиле согласно со членот 39 од овој закон во траење од 30 дена во кој рок треба да ги отстранат причините за настанатата состојба;“.

По точката 11 која станува точка 14 се додава нова точка 15, која гласи:

„15) ќе им ги одземе производите и материјалите што се во општа употреба доколку при увид и контрола се утврдуваа дека на имот што е во приватна сопственост или кај субјекти кои поседуваат дозвола согласно со членот 32-а од овој закон се чуваат производи и материјали што се во општа употреба од членот 32-а став (12) од овој закон и/или производите и материјалите со кои се врши нелегална трговија со отпад (членови 32-а став (12) и 40 став (4));“.

Точките 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 стануваат точки 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22.

По точката 19 која станува точка 23 се додава нова точка 24, која гласи:

„24) ќе ја ограничи и забрани работата на правното или физичкото лице доколку вршеле извоз на отпад и не го известиле државниот инспекторат за животна средина согласно со одредбите од членот 106-а од овој закон во траење од 30 дена.“

Ставот (7) се менува и гласи:

„Трошоците за транспорт, чување и складирање на одземените производи и материјали што се во општа употреба, како и на производи и материјали со кои се врши нелегална трговија со отпад ги сноси правното и физичкото лице од кои се одземени.“

Член 22

Во членот 129 став (1) точката 9 се менува и гласи:

„да утврди дали се постапува согласно со членот 39 став (9) од овој закон;“.

Во точката 10 бројот „(10)“ се заменува со бројот „(11)“.

По точката 11 се додава нова точка 12, која гласи:

„12) да врши увид и контрола и да утврди дали на имот што е во приватна сопственост се чуваат производи и материјали што се во општа употреба од членот 32-а став (12) од овој закон и/или се врши нелегална трговија со отпад (член 40 став (4));“.

Точките 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 стануваат точки 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21.

Член 23

Во членот 130 став (1) точката 8 се менува и гласи:

„ќе ја ограничи или забрани работата на правните и физичките лица, доколку за комуналниот отпад, комерцијалниот отпад и другите видови на неопасен отпад не се постапува согласно со членот 39 став (9) од овој закон во траење од 30 дена во кој рок треба да ги отстранат причините за настанатата состојба;“.

По точката 8 се додава нова точка 9, која гласи:

„9) ќе им ги одземе предметите што се во општа употреба доколку при увид и контрола се утврди дека на имот што е во приватна сопственост се чуваат производи и материјали што се во општа употреба од членот 32-а став (12) од овој закон и/или се врши нелегална трговија со отпад (член 40 став (4));“.

Точките 9, 10 и 11 стануваат точки 10, 11 и 12.

По ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:

„(8) Трошоците за транспорт, чување и складирање на одземените производи и материјали што се во општа употреба, како и на производи и материјали со кои се врши нелегална трговија со отпад ги сноси правното и физичкото лице од кои се одземени.“

Член 24

Во членот 131 став (1) точка 5 сврзникот „и“ се заменува со точка.

Точката 6 се брише.

Член 25

Во членот 135 став (1) алинеја 6 точката се брише и се додава нова алинеја 7, која гласи:

“- ги проверува пратките на отпад наменети за извоз дали се во согласност со дозволата за извоз на отпад и“.

Член 26

Во членот 138-а по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Ако делото од ставот (1) на овој член го стори правно лице, ќе се казни и со парична казна од 200.000 до 400.000 денари.“

Член 27

Во членот 138-б по ставот (2) се додаваат пет нови става (3), (4), (5), (6) и (7), кои гласат:

„(3) Ако делото од ставовите (1) и (2) на овој член го стори правно лице ќе се казни и со парична казна во износ од 200.000 до 400.000 денари.

(4) Во случаите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член судот на сторителите на кривичното дело ќе им изрече забрана за вршење на дејност од која произлегува сторувањето на кривичното дело во траење од најмалку една до најмногу пет години.

(5) Надлежниот суд во случаите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член на сторителите на кривичното дело ќе им изрече и споредни казни како што е забрана за издавање на нова дозвола за истиот субјект, како и во случај на затворање на фирмата која го извршило дејствието од која настанал кривичното дело физичкото лице сопственик на затворената фирма да не смее да отвори фирма со иста дејност во период од три години од денот кога пресудата ќе стане правосилна.

(6) Во случаите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член непосредната и посредната имотна корист прибавена со кривичното дело ќе биде конфискувана согласно со одредбите од Кривичниот законик.

(7) Во случаите од ставот (5) на овој член со конфискуваниот имот ќе се постапува согласно со одредбите од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка.“

Член 28

Во членот 138-в по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Ако делото од ставот (1) на овој член го стори правно лице ќе се и казни со парична казна во износ од 200.000 до 400.000 денари.“

Член 29

Во членот 139 ставот (1) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице кое постапува со отпад, доколку:

1) не изработи програми за управување со отпад за тековната година и не ги достави до надлежните органи (член 21);

2) не достави годишен извештај за спроведувањето на своите програми за управување со отпад (член 23 став (5));

3) не постапува со должно внимание и ги предизвика последиците наведени во членот 24 од овој закон;

4) остава, фрла, напушта, гори или неконтролирано отстранува отпад (член 24-а);

5) не води евиденција за примениот или испорачан отпад, како и евиденција на индивидуалните собирачи на неопасен отпад од кои примиле отпад (член 32-а став (6));

6) ја врши дејноста спротивно на начинот определен со прописот донесен врз основа на членот 32-а став (8) од овој закон;

7) не назначи управител со отпад (член 38);

8) не води и не ги чува и не ги доставува податоците за евиденција на отпадот (членови 39 и 60);

9) не го отстрани или одбие да го отстрани отпадот на начин предвиден со овој закон (член 40);

10) постапи спротивно на одредбите од членот 42-а од овој закон;

11) не го собира, селектира и предава комуналниот отпад (членови 43 и 44);

12) не склучи договор со давателот на услуга или со овластено правно и физичко лице за собирање и транспортирање на отпадот (членови 43 и 65);

13) комуналниот отпад што го создава не го остава на местата за собирање на комунален отпад, определени од општините и градот Скопје (член 44);

14) не ги информира потрошувачите за повторната употреба и обновливоста на искористените производи и пакувањето (член 49);

15) не го означил производот или пакувањето на начин на кој се обезбедуваат податоци за повторна употреба и обновливост на производот и пакувањето (членови 49 и 52);

16) не наплатува кауција за продадените производи и пакувања за кои е утврдена наплата и ако одбие да ја надомести наплатената кауција на потрошувачот (член 50);

17) не ги прими назад искористените производи и пакувања (член 50);

18) не го врати искористениот производ и пакување (членови 53 и 71);

19) не го собере и не го транспортира создадениот инертен отпад (градежен шут) до местата определени за тоа или не го предаде на правните и на физичките лица кои собираат и транспортираат отпад (член 54);

20) не води соодветна евиденција за индустрискиот неопасен отпад (член 56);

21) врши увоз на отпад заради складирање и отстранување (член 103 став (1));

22) врши извоз, увоз или транзит на отпад без дозвола (член 103 став (2));

се користи отпадот спротивно на намената за која е издадена дозволата (член 104) и

23) при извоз на отпад не го известил Државниот инспекторат за животна средина согласно со одредбите од членот 106-а од овој закон.“

Во ставот (2) зборовите: „и 23 на овој член“ се заменуваат со зборовите: „23 и 24 на овој член“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 3.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице кое постапува со отпад, доколку:

1) не го селектира и не го класифицира опасниот отпад, според видот и карактеристиките определени во Листата на видовите отпад и постапи спротивно на одредбите од членот 26 од овој закон;

2) врши складирање, третман и преработка на отпад без дозвола и не ги исполнува условите од членот 32 став (2) алинеи 2 и 3 од овој закон (член 32 став (2));

3) нема поставено видеонадзор согласно со членот 32 став (10) и податоците од видеонадзорот не се чуват согласно со членот 32 став (11) од овој закон;

4) врши трговија со неопасен отпад без дозвола (член 32-а);

5) не обезбеди видеонадзор на пропишаниот начин (член 32-а став (10));

6) не го складира опасниот отпад на местата, во објектите или во инсталациите предвидени за таа намена (член 33);

7) не обезбедува согласност и правилно складирање на опасниот отпад, на пропишаните места во близина на местото каде што е создаден (член 33);

8) пред отстранувањето не го подложи опасниот отпад на третман (член 34 став (2));

9) го чува опасниот отпад во претоварни станици подолго од пропишаното (член 37 став (2));

10) не постапува согласно со членовите 39 и 60 од овој закон;

11) не постапува издвоено со опасниот отпад (член 57);

12) го истура и/или го фрла опасниот отпад во водите, почвата, во садови кои не се предвидени за собирање на одредени видови на отпад, во канализационите и во другите инфраструктурни системи и објекти (член 57);

13) го меша опасниот отпад со други видови опасен отпад и мешање на опасен со неопасен отпад (член 58);

14) не го извести надлежниот орган кога опасниот отпад е измешан со други видови на отпад и започне постапка за негово издвојување без согласност (член 59);

15) создавачот и/или поседувачот на опасен отпад не предаде/предадат идентификационен формулар со податоци за видот, местото на настанување, количеството и начинот на пакување на опасниот отпад (член 61);

16) создавачот, односно поседувачот на опасен отпад не достави точни податоци во идентификациониот формулар (член 61);

17) создавачот и/или поседувачот на опасен отпад со идентификациониот формулар не достави извештај за карактеристиките на отпадот (член 61);

18) не достави примерок од идентификациониот формулар за опасниот отпад до надлежниот орган (член 61);

19) не побара процена на опасните карактеристики на создадениот отпад, иако постоело оправдано сомневање за тоа (член 62);

20) не го означува пакувањето на опасниот отпад со натписот „Опасен отпад“, како и видот, физичките и хемиските карактеристики на отпадот (член 64);

21) не го пакува опасниот отпад во посебно конструирани садови, во зависност од видот, физичките и хемиските карактеристики на отпадот (член 64);

22) не склучи договор за собирање и транспортирање на опасен отпад (член 65);

23) не постапува согласно со одредбите од членот 68 од овој закон;

24) не постапува согласно со одредбите од членот 69 од овој закон;

25) врши промет на електрична и електронска опрема којашто содржи олово, жива кадмиум, шестовалентен хром, полибромиди, полибромирани бифенили или полибромирани дифенилетири (член 71-а);

26) не го предаде искористеното возила на правно или физичко лице кое поседува дозвола за собирање, третман или преработка согласно со овој закон и друг пропис (член 72 став (3));

27) отстранува или предава компоненти и материјали од искористените возила како комунален отпад (член 72 став (5));

28) не постапува согласно со одредбите од членот 72 ставови (2) и (6) од овој закон;

29) не води евиденција, односно не ја доставува на начин определен согласно со членот 72 став (7) од овој закон;

30) не постапува согласно со одредбите од членот 72 став (9) од овој закон;

31) со медицинскиот отпад постапува спротивно на членот 73 од овој закон;

32) отстранува отпад од титаниумдиоксид (член 74);

33) не постапува на начин определен со членот 75-а од овој закон;

34) не постапува соодветно со отпадот од азбест и со производи кои содржат азбест, како и со отпадот создаден при научно-истражувачките дејности (членови 75 и 76) и

35) не врши мониторинг на опасниот отпад и не ги доставува податоците на надлежните органи (членови 108 и 111).“

Ставот (4) се менува и гласи:

“(4) Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице кое постапува со отпад за дејствијата од ставот (3) точки 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 29, 31 и 32 на овој член.“

Во ставот (8) зборовите „точки 9 и 25“ се заменуваат со зборовите „точки 11 и 26“.

Член 30

Во членот 140 став (1) точките 2 и 3 се менуваат и гласат:

„2) врши собирање и транспортирање на комунален и/или друг неопасен отпад спротивно на одредбите од членот 45 од овој закон, како и врши транспорт на комунален и/или неопасен отпад во неозначени возила (член 45);

3) врши собирање и транспортирање на комунален и/или друг неопасен отпад без поседување на дозвола (член 45);“.

Точката 7 се брише.

Точките 8 и 9 стануваат точки 7 и 8.

Точката 10 се брише.

Член 31

Во членот 141 став (1) точките 6 и 7 се бришат.

Член 32

Во членот 142 став (1) точките 4 и 5 се бришат.

Член 33

Општините, општините во градот Скопје и градот Скопје се должни да се здружат и да склучат спогодба за здружување за воспоставување на управување со отпад на регионално ниво најдоцна до 31 декември 2012 година.

Општините и градот Скопје се должни меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад да го формираат најдоцна во рок од шест месеци од денот кога ја склучиле спогодбата за здружување за воспоставување на управување со отпад на регионално ниво.

Општините и градот Скопје се должни да основаат Регионален центар во рок од девет месеци од денот кога ја склучиле спогодбата за здружување за воспоставување на управување со отпад на регионално ниво.

Член 34

Правните и физичките лица кои вршат дејност на складирање, третман и/или преработка на отпад, како и трговија со неопасен отпад се должни да го усогласат своето работење со одредбите од овој закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 35

Поблиските прописите од овој закон ќе се донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 36

Oвој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR MENAXHIMI ME HEDHURINA

Neni 1

Në ligjin për menaxhim me hedhurina ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 68/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/10 dhe 51/11), në nenin 6 pika 39 ndryshohet si vijon:

"39) Mbledhes individual i hedhurinave është personi fizik që perkohesisht ose rregullisht mbledh dhe shet hedhurina të parrezikshme në sasi të vogla në shume deri në 30 000 DMK në nivel vjetor, e për çfarë është i evidentuar si mbledhes i hedhurinave të personi juridik ose fizik që ka leje për tregti me hedhurina të parrezikshme në pajtim me kete ligj ose rregull të miratuar në baze të ketij ligji, që nuk duhet të regjistrohет si tregtar individ dhe që nuk duhet të posedoje leje për tregti me hedhurina të parrezikshme;"

Neni 2

Në nenin 17 paragrafi (2) fjala: "gjashte" zevendesohet me fjalen "dhjete".

Pas pikes 15 shtohet pike e re 16, si vijon:

"16) caktimi i rajoneve për menaxhim me hedhurina".

Pikat 16, 17, dhe 18 behen pika 17, 18 dhe 19.

Pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4), si vijon:

"(4) Organi kompetent nga paragrafi (3) i ketij neni, mundet në çdo dy vite të propozoje ndryshime dhe plotesime të Planit për menaxhim me hedhurina të Republikës së Maqedonise".

Paragrafi (4) behet paragraf (5).

Neni 3

Neni 18-a ndryshohet si vijon:

"(1) Keshillat komunale dhe keshilli i qytetit të Shkupit, me propozim të keshillit nderkomunal për menaxhim me hedhurina nga neni 23-b i ketij ligji, miratojne plan rajonal për menaxhim me hedhurina për rajonin për menaxhim me hedhurina të percaktuara me Planin për menaxhim me hedhurina të Republikës së Maqedonise (në tekstin e metejme: plani rajonal).

(2) Me planin rajonal rregullohen dhe harmonizohen qellimet e perbashketa në menaxhimin me hedhurina të komunave dhe qytetit të Shkupit në nivel rajonal, në pajtim me Strategjine për menaxhim me hedhurina dhe Planin për menaxhim me hedhurina të Republikës së Maqedonise.

(3) Plani rajonal miratohet për periudhe prej dhjete vitesh.

(4) Keshilli nderkomunal për menaxhim me hedhurina nga neni 23-b i ketij ligji, mundet sipas nevojës çdo dy vite të propozoje ndryshimin dhe plotesimin e planit rajonal.

(5) Plani rajonal para se të miratohet nga ana e keshillave komunale, respektivisht keshilli i qytetit të Shkupit, dorezohet për miratim te organi i administrates shteterore, kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor.

(6) Ministri që udheheq me organin e administrates shteterore, kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor, e percakton permbajtjen e planit rajonal.

(7) Keshilli nderkomunal për menaxhim me hedhurina nga neni 23-b i ketij ligji, në çdo dy vite nga fillimi i realizimit të planit rajonal parashtron raport për realizimin e planit rajonal te keshilli komunal, respektivisht keshilli i qytetit të Shkupit."

Neni 4

Në nenin 22 paragrafi (1) në fjaline hyrese pas fjales "hedhurina" shtohen fjalet: "dhe planin rajonal".

Në piken 3 pas fjales "bashkepunojne" shtohen fjalet "dhe/ose bashkohen".

Neni 5

Pas nenit 23 shtohet Kapitull i ri II-a si vijon: "MENAXHIMI ME HEDHURINA NË NIVEL RAJONAL" dhe shtate nene të reja 23-a, 23-b, 23-v, 23-g, 23-d, 23-gj dhe 23-e; si vijojne:

" II-a. "MENAXHIMI ME HEDHURINA NË NIVEL RAJONAL

Neni 23-a

Menaxhimi me hedhurina në nivel rajonal

(1) Për nxitjen dhe zhvillimin e menaxhimit me hedhurina në nivel rajonal në pajtim me Strategjine për menaxhim me hedhurina dhe Planin për menaxhim me hedhurina të Republikës së Maqedonise, keshillat komunale dhe keshilli i qytetit të Shkupit në rajonin adekuat për menaxhim me hedhurina, miratojne vendim për lidhjen e marreveshjes për bashkim për vendosjen e sistemit për menaxhim me hedhurina në nivel rajonal (në tekstin e metejme: menaxhim rajonal).

(2) Me marreveshjen nga paragrafi (1) i ketij neni në vecanti rregullohen të drejtat dhe obligimet e ndersjella të komunave dhe qytetit të Shkupit në bashkimin për vendosjen dhe sigurimin e kushteve për funksionimin e menaxhimit rajonal dhe zhvillimit të sistemit rajonal nga paragrafi (3) i ketij neni, menyra e bashkimit të mjeteve financiare, mjetet materiale dhe të tjera për realizimin e kerkesave të bashkimit, menyra e miratimit të vendimeve në rastet e mosharmonizimit në mes të komunave dhe qytetit të Shkupit për ceshtje të caktuara në lidhje me funksionimin e menaxhimit rajonal, si dhe ceshtje tjera me interes të perbashket për organizimin dhe zbatimin e menaxhimit rajonal.

(3) Me menaxhimin rajonal vendoset dhe organizohet sistemi rajonal për menaxhim me hedhurina (në tekstin e metejme: sistemi rajonal) që në vecanti perbehet nga depونيا rajonale për hedhurina dhe/ose objekte dhe instalime tjera për veprim me hedhurina.

(4) Me perjashtim të paragrafit (1) të ketij neni, keshilli komunal dhe keshilli i qytetit të Shkupit, mund të vendos që të bashkohet me rajon tjetër për menaxhim me hedhurina, i ndryshem nga rajoni i percaktuar me Planin për menaxhim me hedhurina të Republikës së Maqedonise, nese kjo nuk e pengon, respektivisht nuk e veshtireson proceduren e vendosjes dhe/ose organizimit dhe funksionimit të sistemit rajonal në rajonin adekuat për menaxhim me hedhurina, si dhe me pelqim të marre paraprakisht nga ministri që udheheq me organin e administrates shteterore, kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor.

(5) Komunat dhe qyteti i Shkupit që jane bashkuar për vendosjen e menaxhimit rajonal jane të obliguar që ta njoftojne organin e administrates shteterore, kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor dhe t'i dorezojne aktet për bashkimin e vendosur, në afat prej 30 ditesh nga dita e bashkimit.

(6) Në rastet kur komunat, respektivisht qyteti i Shkupit nuk do të bashkohen ose lidhin marreveshje sipas paragrafit (2) të ketij neni, e me kete prishen qellimet për menaxhim me hedhurina, të percaktuara në Strategjine për menaxhim me hedhurinave dhe Planin për menaxhim me hedhurina të Republikës së Maqedonise, me propozim të organit të administrates shteterore kompetent për punet e mjedisit jetesor, Qeveria e Republikës së Maqedonise miraton vendim me të cilin do ta percaktoje rajonin me komunat për vendosjen e sistemit rajonal, si dhe afatin në të cilin komunat duhet të zbatoje vendimin për bashkim në sistemin rajonal.

Neni 23-b

Keshilli nderkomunal për menaxhim me hedhurina

(1) Për zbatimin e menaxhimit rajonal, zbatimit të planit rajonal nga neni 18-a i ketij ligji, dhe realizimit të marreveshjes nga neni 23-a paragrafi (1) i ketij ligji, formohet Keshill nderkomunal për menaxhim me hedhurina (në tekstin e metejme: keshilli).

(2) Keshilli formohet për çdo rajon të menaxhimit me hedhurina.

(3) Mbledhjen konstitutive të keshillit e thirre kryetari i komunes së njesise së vetadministrimit lokal me numer më të madh të banoreve në rajonin e menaxhimit me hedhurina.

(4) Anetare të keshillit janë kryetaret e komunave dhe kryetari i qytetit të Shkupit që e kanë lidhur marreveshjen nga neni 23-a paragrafi (1) i këtij ligji, ose persona tjerë të autorizuar nga kryetaret e komunave dhe qytetit të Shkupit.

(5) Me keshillin kryeson kryesuesi që zgjidhet nga radhet e anetareve të keshillit, për periudhë prej dy vitesh, periudhë që nuk e tejkalon mandatin si kryetar komune.

(6) Keshilli vendos në seanca për mbajtjen e të cilave nevojitet prania e së paku gjysmes së anetareve të keshillit.

(7) Vendimet e keshillit miratohen me shumicën e dy të tretave nga anetaret e pranishëm në mbledhje.

Neni 23-v

Kompetencat e keshillit

Keshilli i kryen punet, si vijojnë:

1) e percakton projektplanin rajonal për menaxhim me mbeturina;

2) i përcjell, vlereson dhe koordinon aktivitetet për zbatimin e planit rajonal;

3) i miraton propozimprojektet për realizimin e planit rajonal, si dhe projektet tjera me interes për zhvillimin e sistemit rajonal;

4) propozon te keshilli komunal dhe keshilli i qytetit të Shkupit miratimin e vendimeve për ceshtje që janë të lidhura me veprimtaritë dhe shërbimet për veprim me hedhurina që janë në kompetencë të tyre, në pajtim me kete ligj, ligjin për koncesione dhe partneritet publik privat, furnizimet publike, si dhe ceshtje tjera në lidhje me zhvillimin e menaxhimit rajonal dhe ceshtje tjera në kompetencë të tyre;

5) e percakton struktura e instalimeve dhe objekteve për veprim me hedhurina, si dhe struktura e zhvillimit të sistemit rajonal;

6) i propozon keshillit komunal dhe keshillit të qytetit të Shkupit vendosjen e metodologjise për njesine e cmimit për shërbimet e kryera dhe kompensimet tjera në kuader të sistemit rajonal;

7) miraton propozime për ceshtje në lidhje me menaxhimin me hedhurina në kuader të sistemit rajonal;

8) e miraton projektraportin vjetor për realizimin e planit rajonal;

9) e miraton buxhetin e qendres rajonale për menaxhim me hedhurina;

10) e miraton raportin vjetor për punen e qendres rajonale për menaxhim me hedhurina;

11) e miraton programin vjetor për punen e qendres rajonale për menaxhim me hedhurina;

12) i koordinon aktivitetet për zbatimin e projekteve investuese për nxitjen dhe zhvillimin e menaxhimit rajonal me hedhurina komunale dhe lloje tjera të hedhurinave të parrezikshme, të financuar nga fondet e Bashkimit Evropian, burime tjera nderkombetare, si dhe nga buxheti i Republikës së Maqedonise;

13) e kryen zgjedhjen e operatorit të sistemit rajonal;

14) i miraton propozimmarreveshjet për dhenien e shërbimeve dhe sigurimin e kapaciteteve për veprim me hedhurina komunale dhe hedhurina tjera në kuader të sistemit rajonal;

15) e kryen zgjedhjen e drejtorit të qendres rajonale;

16) e inicicion shqyrtimin e ceshtjeve në lidhje me sistemin rajonal për të cilin është i domosdoshme koordinimi në mes të komunave ose qytetit të Shkupit dhe partneret e sektorit privat dhe civil;

17) e siguron koordinimin e aktiviteteve të komunave ose qytetit të Shkupit, agjencive dhe institucioneve shtetërore, shoqatave të qytetareve në kuader të sistemit perkates rajonal adekuat dhe

18) kryen edhe veprimtari tjera në fushen e menaxhimit të hedhurinave në sistemin perkates rajonal, që do t'ia delegoje Keshillit komunal dhe Keshillit të Qytetit të Shkupit.

Neni 23-g

Menyra e bashkepunimit të keshillit

(1) Menyra e punes së keshillit rregullohet me rregullore.

(2) Ceshtjet profesionale administrative dhe teknike, planifikimin, udheheqjen e projekteve investuese dhe punet me rendesi të menaxhimit rajonal, zbatimin e planit rajonal dhe zhvillimin e sistemit të monitorimit të vëllimit dhe cilesise së shërbimeve të ofruara dhe ceshtje tjera me rendesi për zhvillimin e menaxhimit rajonal, i kryen Qendra Rajonale për Menaxhim me Hedhurina.

Neni 23-d

Qendra rajonale për menaxhim me hedhurina

(1) Qendra rajonale për menaxhim me hedhurina (në tekstin e metejme: qendra rajonale) themelohet nga komunat ose qyteti i Shkupit nga rajoni perkates për menaxhim me hedhurina që e kanë lidhur marreveshjen nga neni 23-a paragrafi (1) i këtij ligji.

(2) Qendra rajonale themelohet për cdo rajon të menaxhimit me hedhurina.

(3) Me aktin për themelimin e qendres rajonale rregullohet organizimi, puna dhe menyra e financimit të tij.

(4) Qendra rajonale e ka cilesine e personit juridik.

(5) Selia e qendres rajonale është në njesine e vetadministrimit lokal me numer më të madh të banoreve në rajonin perkates për menaxhim me hedhurina, nese me aktin e themelimit nga paragrafi (3) i këtij neni, nuk është e percaktuar ndryshe.

Neni 23-gj

(1) Qendra rajonale ka drejtor që zgjidhet permes konkursit publik.

(2) Drejtori i qendres rajonale zgjidhet nga keshilli për periudhë prej kater vitesh.

(3) Drejtor mund të zgjidhet personi që i ploteson kushtet si vijojnë:

- të jete shtetas i Republikës së Maqedonise,
- të kete të kryer arsimin e larte,
- të njohe aktivisht një prej gjuheve boterore,
- të kete aftesi profesionale dhe organizative dhe
- të kete së paku pese vite pervoje pune nga sfera e menaxhimit me mjedisin jetesor ose menaxhimit me hedhurina.

Neni 23-e

(1) Qendra rajonale i kryen punet, si vijojnë:

1) e perpilon planin rajonal;

2) perpilton dhe propozon projekte dhe aktivitete tjera për realizimin e planit rajonal si dhe projekte tjera me interes për zhvillimin e sistemit rajonal;

3) realizon dhe menaxhon me projekte dhe ndermerr aktivitetet tjera në lidhje me zbatimin e planit rajonal për zhvillimin e sistemit rajonal;

4) siguron marreveshje dhe kapacitete kontraktuese për veprim me hedhurina komunale dhe hedhurina tjera në kuader të sistemit rajonal;

5) pergatit dhe zbaton procedura për zgjedhjen e operatorit të sistemit rajonal dhe propozon zgjedhje të operatorit të sistemit rajonal;

6) realizon dhe menaxhon me projekte investuese për nxitje dhe zhvillim të menaxhimit rajonal me hedhurina komunale dhe lloj tjetër hedhurinash të parrezikshme, të financuara nga fondet e Bashkimit Evropian, burim tjetër nderkombetar, si dhe nga Buxheti i Republikës së Maqedonise;

7) kryen mbikeqyrtje mbi vëllimin dhe kualitetin e shërbimeve të kryera në kuader të sistemit rajonal;

8) pergatit raport për realizimin e planit rajonal;

9) perгатит raport vjetor për punen e qendres rajonale;
10) perгатит program vjetor për punen e qendres rajonale;

11) sipas nevojës mund t'i koordinojë aktivitetet lidhur me zbatimin e Programit për menaxhim me hedhurine nga nenet 19 paragrafi (1) pika 2 dhe 22 paragrafi (2) të këtij ligji;

12) u siguron ndihme profesionale dhe teknike komunave ose Qytetit të Shkupit nga rajoni perkates për menaxhim me hedhurina, gjate perгатitjes së programeve dhe projekteve për menaxhim me hedhurina;

13) mban baze të të dhënave për menaxhim me hedhurina në nivel rajonal dhe u siguron informata paleve të interesuara për ceshtje të lidhura me sistemin rajonal si dhe aktivitete tjera të komunikimit me publikun;

14) perpilon propozim-vendime për ceshtje të lidhura me veprimtarite dhe sherbimet e veprimit me hedhurina nga neni 23-v pika 4 të këtij ligji, si dhe ceshtje tjera për zhvillimin e menaxhimit rajonal dhe

15) kryen edhe pune tjera nga sfera e menaxhimit me hedhurina në sistemin perkates rajonal që do t'ia ngarkojë keshilli."

(2) Në rastet kur Qendra rajonale nuk i ploteson qellimet e percaktuara në planin rajonal nga neni 18-a të këtij ligji në periudhe më të gjate se gjashte muaj, e me kete prishen qellimet për menaxhim me hedhurina të percaktuara me Strategjine për menaxhim me hedhurina dhe Planin për menaxhim me hedhurina të Republikës së Maqedonisë, si dhe nuk i ploteson obligimet e percaktuara në menyre ligjore në periudhe më të gjate se tre muaj, ministri që udheheq me organin e administrates shtetore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e mjedisit jetesore, miraton aktvendim për vendosje nën administrim të detyrueshem të perkohshem (sekuester).

(3) Vendimi nga paragrafi (2) i këtij neni vecanerisht i permban:

1) shkaqet për të cilat Qendra rajonale vendoset nën administrim të detyrueshem të perkohshem;

2) personin juridik që e kryen administrimin e detyrueshem të perkohshem;

3) afatin në të cilin kryhet në administrimi i detyrueshem iperkohshem dhe

4) kushtet e administrimit të detyrueshem të perkohshem dhe menyra e punes.

(4) Administrimin e detyrueshem të perkohshem nga paragrafi (2) i këtij neni mund ta kryejë personi juridik i autorizuar nga organi i administrates shtetore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e mjedisit jetesor.

(5) Personi nga paragrafi (4) i këtij neni pergjigjet për aktet dhe veprimtarite e marra për kohezgjitjen e administrimit të detyrueshem të perkohshem.

(6) Kunder aktvendimit nga paragrafi (2) i këtij neni, Qendra rajonale në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit nga paragrafi (2) i këtij ligji, ka të drejte anekse te Komisioni Shtetor për Vendimmarrje në Procedure Administrative dhe Procedure të Marredhenies së Punes në Shkalle të Dyte.

(7) Ankesa nuk prolongon zbatimin e aktvendimit.

(8) Pas skadimit të afatit të caktuar me aktvendimin nga paragrafi (2) i këtij neni, organi i administrates shtetore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e mjedisit jetesore, miraton aktvendim me të cilin e shfuqizon aktvendimin nga paragrafi (2) i këtij neni.

(9) Personi juridik nga paragrafi (4) i këtij neni që të jete i autorizuar duhet të kete të punesuar së paku tre persona me arsim të larte nga të cilet njeri duhet të posedojë vertetim për provimin e dhene profesional për Menaxhues me hedhurina, si dhe të kete të angazhuar person që e ka dhene provimin për vleresues të vlerës së të mirave dhe ndikimeve mbi mjedisin jetesor dhe një person që e ka të kryer fakultetin juridik ose fakultetin ekonomik me së paku pese vjet pervoje në sferen e menaxhimit me hedhurina.

(10) Ministri që udheheq me organin e administrates shtetore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e mjedisit jetesor, më afersisht i percakton kushtet që duhet t'i plotesoje personi juridik nga paragrafi (4) i këtij neni, si dhe menyren e zgjedhjes së personit juridik për kryerje të administrimit të detyrueshem.

(11) Organi i administrates shtetore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e mjedisit jetesor, i regjistron në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë aktvendimin nga paragrafi (2) i këtij neni dhe aktvendimin nga paragrafi (8) i këtij neni."

Neni 6

Në nenin 32 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Personat juridike dhe fizike nga paragrafi (1) i këtij neni që të mund ta kryejnë veprimtarine depozitim, trajtim dhe/ose riperpunim të hedhurinave, duhet:

- t'i plotesojnë kushtet minimale-teknike në aspekt të lokacionit, instalimit të nevojshem dhe pajisjes për depozitim, trajtim dhe/ose riperpunim të hedhurinave dhe identifikimin e tyre, si dhe sistemin për ndjekje dhe video mbikeqyrje të hedhurinave,

- lokacioni në të cilin do të kryhet veprimtaria e depozitimit, trajtimit dhe/ose riperpunimit të hedhurinave, të gendet jashte vendbanimeve, perkatesisht i njejtë të parashikohet në pajtim me dokumentacionin e planit urbanistik të komunave, komunave të qytetit të Shkupit dhe/ose qytetit të Shkupit dhe

- të posedojnë vertetim perkates të leshuar nga komunat, komunat në qytetin e Shkupit dhe/ose qyteti i Shkupit për plotesimin e kushtit nga alineja 2 e këtij paragrafi."

Pas paragrafit (9) shtohen dy paragrafe të rinj (10) dhe (11), si vijojne:

"(10) Personat juridike dhe fizike nga paragrafi (1) i këtij neni jane të obliguar që të vendosin video mbikeqyrje në vendin e pranimit të hedhurinave, si dhe në vende tjera në lokacionin ose objektet nepermjet të cilat do të verehet pranimi, menaxhimi, ruajtja dhe dergimi i hedhurinave.

(11) Të dhenat nga video mbikeqyrja nga paragrafi (10) i këtij neni, personat juridike dhe fizike nga paragrafi (1) i këtij neni, jane të obliguar t'i ruajne së paku pese vjet".

Paragrafi (10) behet paragrafi (12).

Neni 7

Në nenin 32-a paragrafi (6) pas fjaleve: "nga të cilet e kane pranuar" shtohen fjalet: "dhe e kane blere".

Në paragrafin (11) fjalet: "gjashte muaj" zevendesohen me fjalet: "dy vjet".

Neni 8

Në nenin 32-b paragrafi (1) pas fjaleve: "mjedisi jetesor" shtohen fjalet: "me propozim të inspektorit shtetor për mjedis jetesor".

Në alinene 1 fjalet: "më shume se tre here" zevendesohen me fjalet: "dy here" dhe fjalet: "tre vjet" zevendesohen me fjalet: "një vit".

Neni 9

Neni 32-v ndryshohet si vijon:

"(1) Organi i administrates shtetore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor, me propozim të inspektorit shtetor për mjedis jetesor, miraton aktvendim për heqjen e lejes për tregti me hedhurina të parrezikshme, nese personat juridike dhe fizike dy here në periudhe prej një viti i kane shkelur kushtet për kryerjen e veprimtarise tregti me hedhurina të parrezikshme.

(2) Kur konstatohet se personat juridike dhe fizike kryejnë tregti me prodhime dhe materiale që jane në perdorim të pergjithshem nga neni 32-a paragrafi (12) i këtij ligji, organi i administrates shtetore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor me propozim të inspektorit shtetor për mjedis jetesor, miraton aktvendim për heqjen e lejes për tregti me hedhurina të parrezikshme.

(3) Kunder aktivdimit nga paragrafet (1) dhe (2) të ketij neni, mund të parashtrahet ankese te Komisioni Shtetorore për Vendimmarrje në Procedure Administrative dhe Procedure të Marredhenies së Punes në Shkalle të Dyte, në afat prej 30 ditësh nga dita e dorezimit të aktivdimit.”

Neni 10

Në nenin 39 paragrafi (9) numri "(6)" zevendesohet me numrin "(8)".

Në paragrafin (10) numri "(7)" zevendesohet me numrin "(9)".

Neni 11

Në nenin 40 paragrafi (1) fjalet: “me leje nga pronari ose shfrytëzuesi i pronës” shlyhen.

Pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4), si vijon:

“(4) Nese ekzistojne njohuri se në pronen që është në pronesi private ruhen prodhime dhe materiale që janë në perdorim të përgjithshëm nga neni 32-a paragrafi (12) i këtij ligji dhe/ose kryhet tregti jolegale me hedhurina, inspektor i autorizuar për mjedis jetesor dhe inspektor shtetëror për mjedis jetesor, kanë të drejtë të kryejnë mbikeqyrje inspektuese në pronen që është në pronesi private.”

Neni 12

Në nenin 46 paragrafi (1) fjalet: “grumbullimi i hedhurinave” zevendesohen me fjalet: “grumbullimi i hedhurinave komunale”.

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

“Grumbullimin, transportimin dhe/ose trajtimin e hedhurinave të parrezikshme komunale dhe llojeve tjera të hedhurinave të parrezikshme, për një ose më shumë komuna, kryetari i komunes dhe i qytetit të Shkupit mund t’ia ngarkojnë personave juridike dhe fizike, në procedure në pajtim me Ligjin për koncesione dhe partneritet privat publik.”

Paragrafi (6) shlyhet.

Paragrafet (7), (8), (9) dhe (10) behen paragrafe (6), (7), (8) dhe (9).

Në paragrafin (11) i cili behet paragrafi (10) fjalet: “Ligjin për koncesione” zevendesohen me fjalet: “Ligjin për koncesione dhe partneritet privat publik” dhe shtohet paragrafi i ri (11) si vijon:

“(11) Për mbrojtjen e mjedisit jetesor, jetes dhe shëndetit të njerezve, si dhe për vendosjen e sistemit të integruar për menaxhim me hedhurina të parrezikshme komunale dhe llojit tjetër të hedhurinave të parrezikshme në nivel racional, procedurën për ndarjen e koncesionit ose partneritetit privat publik për veprimtarite nga paragrafi (4) i këtij neni me pelqim paraprak nga komunat dhe qyteti i Shkupit, mund ta zbatojë organi i administrates shtetërore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor.”

Neni 13

Në nenin 80 paragrafi (12) fjalet: “Ligjin për koncesione dhe lloje tjera të partneritetit privat publik” zevendesohen me fjalet: “Ligjin për koncesione dhe partneritet privat publik”.

Neni 14

Në nenin 82 në paragrafin (2) fjalet: “marreveshjes së lidhur për koncesion” zevendesohen me fjalet: “marreveshjes në procedure në pajtim me Ligjin për koncesione dhe partneritet privat publik.”

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

“Operatori i deponise për hedhurina të rrezikshme është ndermarrje publike e themeluar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë ose person juridik, i cili si ofertues më i volitshëm është zgjedhur për koncesionar ose partner publik në pajtim me Ligjin për koncesione dhe partneritet privat publik”.

Neni 15

Në nenin 83 në paragrafin (1) fjalet: “marreveshjen për kryerjen e puneve me interes publik dhe në marreveshjen e koncesionit” zevendesohen me fjalet: “marreveshjen e lidhur në procedure në pajtim me Ligjin për koncesione dhe partneritet privat publik”.

Në paragrafin (2) fjalet: “marreveshja për kryerjen e puneve me interes publik dhe marreveshja e koncesionit” zevendesohen me fjalet: “marreveshja nga paragrafi (1) i këtij neni.”

Në paragrafin (3) fjalet: “marreveshja për kryerjen e puneve me interes publik dhe marreveshja e koncesionit” zevendesohen me fjalet: “marreveshja nga paragrafi (1) i këtij neni”.

Neni 16

Pas nenit 106 shtohet neni i ri 106-a si vijon:

“Neni 106-a

Njoftim për eksport të filluar të hedhurinave

(1) Personi juridik ose fizik, i cili ka leje për eksport të hedhurinave detyrohet që së paku dite pune, me shkrim, ose në formë elektronike ose me faks, të dorezojë në Inspektoratin Shtetëror të Mjedisit Jetesor formular transportues për transportim të hedhurinave, si dhe ta njoftojë për oren, ditën dhe vendin, perkatesisht lokacionin në të cilin do të fillojë të kryejë ngarkim të hedhurinave të dedikuar për eksport, numrin e lejes për eksportin e hedhurinave, si dhe të dhëna për vendkalimin kufitar në territorin e Republikës së Maqedonisë dhe pikes doganore përmes së ciles do të kryhet eksporti.

(2) Inspektorati Shtetëror i Mjedisit Jetesor ka të drejtë që të jete i pranishëm në ngarkimin e hedhurinave në pajtim me njoftimin nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Inspektorati Shtetëror i Mjedisit Jetesor të dhënat nga paragrafi (1) i këtij neni në afat prej një dite pune nga dita e pranimit të njoftimit nga paragrafi (1) i këtij neni, në formë elektronike ose me faks i dorezon në piken doganore perkatese.

(4) Pika doganore nuk do ta lejojë eksportin nese nuk e merr njoftimin nga paragrafi (3) i këtij neni.”

Neni 17

Në nenin 121 pas paragrafit (8) shtohet paragrafi i ri (9) si vijon:

“(9) Ministri i cili udhëheq me organin e administrates shtetërore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor e percakton metodologjinë për llogaritjen e cmimit për grumbullim, transportim dhe largim të hedhurinave.”

Neni 18

Neni 123 ndryshohet si vijon:

“(1) Keshilli i komunave dhe Keshilli i Qytetit të Shkupit mund të percaktojnë kompensim për menaxhim me hedhurina në lartësi prej 1% deri në 2% nga cmimi për sherbim të kryer për grumbullim dhe për transportim të hedhurinave komunale.

(2) Keshilli i komunave në Qytetin e Shkupit mund të percaktojnë kompensim për menaxhim me hedhurina në lartësi prej 1% deri në 2% nga cmimi për sherbim të kryer për grumbullim dhe transportim të hedhurinave komunale, vetëm në rast kur dhenesi i sherbimit për grumbullim dhe transportim të hedhurinave komunale është i ndryshëm nga ai i Qytetit të Shkupit.

(3) Kompensimi nga paragrafet (1) dhe (2) të këtij neni, arketohet gjatë arketimit të cmimit për sherbimin e kryer nga neni 121 i këtij ligji dhe paraqitet ndaras në llogarinë për sherbim të kryer.

(4) Mjetet nga kompensimi nga paragrafet (1) dhe (2) të këtij neni janë të hyra të Buxhetit të komunave, të komunave në Qytetin e Shkupit dhe/ose Qytetit të Shkupit dhe paguhet në llogari pagesore perkatese në kuader të llogaritjes së thesarit, më së voni deri në ditën e 15 të muajit rrjedhës.

hes për muajin paraprak, e shfrytëzohen për financimin e realizimit të qellimeve për menaxhim me hedhurina të percaktuara në planet dhe programet për menaxhim me hedhurina të komunave, të komunave në Qytetin e Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit, planet rajonale për menaxhim me hedhurina, si dhe për financim të Qendrave rajonale për menaxhim me hedhurina në lartësi prej së paku 40%."

Neni 19

Neni 125 ndryshohet si vijon:

"(1) Personat juridike dhe fizike të cilet menaxhojnë me hedhurina detyrohen që të sigurojnë garanci financiare ose sigurim tjetër perkates, që mjafton për mbulimin e shpenzimeve në lidhje me menaxhimin me hedhurina, shpenzimeve për menjanimin e pasojave të demshme dhe rreziqet e arsyeshme të krijuara gjatë menaxhimit me hedhurina, gjatë magazinimit dhe tregtisë me hedhurina.

(2) Personat juridike dhe fizike për marrjen e lejes për import, eksport dhe transit të hedhurinave, lejes për magazinim, trajtim dhe/ose perpunim të hedhurinave dhe/ose për marrjen e lejes për tregti me hedhurina të parrezikshme, detyrohen të dorezojnë garanci financiare ose sigurim tjetër perkates.

(3) Personat juridike dhe fizike, të cilet merren me import, eksport dhe transit të hedhurinave detyrohen që në pajtim me ligj, të lidhin marreveshje për sigurim të hedhurinave, si dhe për përgjegjësinë për demin e bere mbi person të trete dhe përgjegjësinë për demin e bere nga personi i trete.

(4) Garancite financiare ose sigurimi tjetër perkates leshohen në dobi të organit të administratës shtetërore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e mjedisit jetësor dhe realizohen në baze të aktvendimit me të cilin është percaktuar se kane ndodhur rastet nga paragrafi (1) i këtij neni.

(5) Ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetësor në pajtim me ministrin i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punet nga sfera e financave, i percakton menyren e caktimit të lartësive së shumës së garancise financiare dhe lartësive dhe llojin e sigurimit në baze të llojeve dhe sasive të hedhurinës me të cilën menaxhon personi juridik apo fizik dhe llojin e veprimit me hedhurinën, lartësine e shumës së garancise financiare ose të sigurimit sipas llojeve veç e veç të hedhurinës dhe sasive me të cilat menaxhohet dhe llojin e veprimit, kohezgjatjen, si dhe menyren e arketimit të tyre.

Neni 20

Neni 127 ndryshohet si vijon:

"(1) Në kryerjen e mbikëqyrjes nga fusheveprimi i vet, inspektori shtetëror i mjedisit jetësor (në tekstin e metejme: inspektori i mjedisit jetësor) ka të drejtë:

1) të percaktojë nese janë perpiluar programe për menaxhim me hedhurina për vitin rrjedhes dhe nese i kane dorezuar në organin kompetent për kryerjen e puneve profesionale nga sfera e mjedisit jetësor (neni 21 paragrafi (3));

2) të percaktojë nese kane dorezuar raport vjetor për zbatimin e programeve të veta, në organin kompetent për kryerjen e puneve profesionale nga sfera e mjedisit jetësor (neni 23 paragrafi (5));

3) të kryejë inspektim dhe kontroll me hedhurina të rrezikshme dhe hedhurina të parrezikshme industriale nga instalime me A – leje të integruar ekologjike dhe me hedhurina të rrezikshme në instalime me B – leje të integruar, veprimit në pajtim me nenin 24 të këtij ligji;

4) të kryejë inspektim dhe kontroll nese grumbullimi dhe transportimi i hedhurinave të rrezikshme behet me mjete dhe pajisje e cila është vecanerisht e krijuar dhe dedikuar ekskluzivisht për grumbullim dhe transportim të hedhurinave të rrezikshme (neni 27);

5) të kryejë inspektim dhe kontroll nese perpunohet hedhurina në pajtim me nenin 29 të këtij ligji;

6) të percaktojë nese posedohen leje për magazinim, trajtim dhe perpunim të hedhurinave në pajtim me nenin 32 të këtij ligji dhe nese veprimtarine e kryejne në pajtim me lejen;

7) të percaktojë nese personat fizike dhe juridike kane siguruar sistem për ndjekje dhe nese kane vendosur videombikëqyrje në pajtim me nenin 32 paragrafi (10) i këtij ligji dhe nese të dhenat nga videombikëqyrja ruhen në pajtim me nenin 32 paragrafi (11) të këtij ligji, (neni 32 paragrafi (10) dhe (11));

8) të percaktojë nese personat juridike dhe fizike posedojne leje për tregti me hedhurina të parrezikshme si dhe nese dorezojne të dhena dhe i ruajne të dhenat nga evidenca dhe të dhenat nga videombikëqyrja (neni 32-a);

9) të percaktojë nese personat juridike dhe fizike veprojne në pajtim me dispozitat nga neni 32-a i këtij ligji;

10) të kryejë inspektim dhe kontroll nese hedhurinat e rrezikshme magazinohen në vendet e parapara për atë dedikim në pajtim me nenin 33 të këtij ligji;

11) të kryejë inspektim dhe kontroll me hedhurinat e rrezikshme dhe hedhurinat e parrezikshme industriale nga instalime me A – leje të integruar ekologjike dhe me hedhurina të rrezikshme nga instalime me B – leje të integruar veprohet në pajtim me nenin 34 të këtij ligji;

12) të kryejë inspektim dhe kontroll nese hedhurinat menjanojen në pajtim me operacionet e theksuara në nenin 35 të këtij ligji;

13) të percaktojë nese personat juridike dhe fizike nga neni 21 paragrafi (1) i këtij ligji kane emëruar drejtor me hedhurina dhe nese ai posedon vertetim për provim të dhe-ne profesional në pajtim me nenin 38 të këtij ligji;

14) të kryejë inspektim dhe kontroll nese evidenca mbahet në menyre të percaktuar me nenin 39 të këtij ligji për hedhurina të rrezikshme dhe për hedhurina të krijuara nga instalimet me A-leje të integruar ekologjike;

15) të percaktojë nese veprohet në pajtim me nenin 39 të këtij ligji;

16) të kryejë inspektim dhe kontroll në të dhenat nga evidencat për hedhurina të rrezikshme dhe për hedhurina të parrezikshme industriale nga instalimet me A – leje të integruar ekologjike dhe për hedhurina të rrezikshme nga instalimet me B – leje të integruar ekologjike, si dhe të percaktojë nese të dhenat ruhen në pajtim me nenin 39 paragrafi (11) të këtij ligji;

17) të percaktojë nese të dhenat nga evidencat për depone ruhen në pajtim me nenin 39 paragrafi (11) i këtij ligji;

18) të kryejë inspektim dhe kontroll dhe të percaktojë nese në prone që është në pronesi private ose tek subjekte të cilet posedojne leje në pajtim me nenin 32-a të këtij ligji, ruhen prodhime dhe materiale që janë në perdorim të pergjithshem nga neni 32-a paragrafi (12) i këtij ligji dhe/ose behet tregti ilegale me hedhurina (nenet 32-a paragrafi (12) dhe 40 paragrafi (4));

19) të kryejë inspektim dhe kontroll nese instalime me A – leje të integruar ekologjike veprojnë me hedhurina të parrezikshme industriale në pajtim me nenin 43 të këtij ligji;

20) të percaktojë nese posedohen leje për grumbullim dhe transportim të hedhurinave komunale në pajtim me nenin 45 paragrafi (1) të këtij ligji dhe nese veprimtarine e kryejne në pajtim me lejen;

21) të percaktojë nese posedohen leje për themelimin e sistemit për grumbullim dhe për pranin kthyes të prodhimeve të shfrytëzuara dhe paketimeve në pajtim me nenin 51 të këtij ligji dhe nese veprimtarine e kryejne në pajtim me lejen;

22) të kryejë inspektim dhe kontroll në permbushjen e detyrimeve për dhenien e formularit të identifikimit për hedhurina të parrezikshme industriale në pajtim me nenet 55 dhe 56 të këtij ligji;

23) të kryeje inspektim dhe kontroll me hedhurina të rrezikshme të veprohet në pajtim me nenin 57 të këtij ligji;

24) të kryeje inspektim dhe kontroll nese hedhurinat e rrezikshme perzihen me lloje tjera të hedhurinave të rrezikshme dhe nese perzihen hedhurina të rrezikshme me hedhurina të parrezikshme (neni 58);

25) të percaktoje nese organi i administrates shtetore kompetent për punet nga sfera e mjedisit jetesor eshte i njoftuar kur eshte krijuar perzierja e hedhurinave të rrezikshme me lloje tjera të hedhurinave, substanca dhe materiale (neni 59);

26) të kryeje inspektim dhe kontroll në mbajtjen e evidences në pajtim me nenin 60 të këtij ligji;

27) të percaktoje nese permbushen detyrimet për dhenien e formularit të identifikimit për hedhurina të rrezikshme (neni 61);

28) të percaktoje nese trupi i akredituar ka dorezuar ekzemplar nga certifikata te organi kompetent për kryerjen e puneve profesionale nga sfera e mjedisit jetesor (neni 62 paragrafi (5));

29) të kryeje inspektim dhe kontroll nese trupi i akredituar leshon certifikata për karakteristikat e hedhurinave për të cilat pergjigjet si krijues ose posedues (neni 63 paragrafi (3));

30) të kryeje inspektim dhe kontroll nese hedhurinat e rrezikshme që janë të dedikuara për transportim, magazinim, perpunim dhe menjanim janë të paketuara dhe shenuara në menyre perkatese (neni 64);

31) të percaktoje nese eshte lidhur marreveshje me persona juridike të cilet posedojne leje për grumbullim dhe transportim të hedhurinave të rrezikshme (neni 65);

32) të kryeje inspektim dhe kontroll nese me vajrat e hedhura veprohet në pajtim me nenin 68 të këtij ligji;

33) të kryeje inspektim dhe kontroll nese me BPK veprohet në pajtim me nenin 69 të këtij ligji;

34) të kryeje inspektim dhe kontroll nese me pajisjet elektrike dhe elektronike të hedhura veprohet në pajtim me nenet 71 dhe 71-a të këtij ligji;

35) të kryeje inspektim dhe kontroll nese me automjetet e shfrytëzuara veprohet në pajtim me nenin 72 të këtij ligji;

36) të kryeje inspektim dhe kontroll nese me hedhurina nga titaniumdioksidi veprohet në pajtim me nenin 74 të këtij ligji;

37) të kryeje inspektim dhe kontroll nese me hedhurinat nga azbesti dhe me hedhurinat prej prodhimeve të cilat permbajne azbest veprohet në pajtim me nenin 75 të këtij ligji;

38) të percaktoje nese me gomat e perdorura dhe gomat e hedhura veprohet në pajtim me nenin 75-a të këtij ligji;

39) të kryeje inspektim dhe kontroll nese me hedhurinat nga veprimtarite shkencore-hulumtuese veprohet në pajtim me nenin 68 të këtij ligji;

40) të percaktoje nese posedohet leje për kryerjen e veprimtarise depozitim i hedhurinave (neni 84);

41) të kryeje inspektim dhe kontroll nese menjanojen hedhurinat që nuk janë të pranueshme në deponite (neni 86);

42) të kryeje inspektim dhe kontroll nese hedhurinat që nuk janë të pranueshme në deponite menjanojen në pajtim me operacionet nga neni 35 paragrafi (1) i këtij ligji;

43) të kryeje inspektim dhe kontroll nese menjanimi i hedhurinave kryhet në klasa perkatese të deponive (neni 88);

44) të percaktoje nese kryhen monitorim dhe kontroll mbi ndikimet e deponise mbi mjedisin jetesor (neni 91);

45) të percaktoje nese për deponine pas mbylljes së saj veprohet në pajtim me nenin neni 93 të këtij ligji;

46) të kryeje inspektim dhe kontroll nese menjanimi i hedhurinave nepermjete djegies apo djegjes së ngadalshme behet në instalime të krijuara të vecanta dhe nese ato i plotesojne kushtet e percaktuara me lejen, duke i perfshire edhe vlerat kufitare të emisionit në ajër, ujë dhe toke (neni 94);

47) të percaktoje nese posedohet leje për kryerjen e veprimtarise djegie ose djegie e ngadalshme e hedhurinave (neni 98);

48) të kryeje inspektim dhe kontroll nese para pranimit të hedhurinave për djegie ose djegie të ngadalshme veprohet në pajtim me nenin 100 të këtij ligji;

49) të kryeje inspektim dhe kontroll nese pas djegies ose djegies së ngadalshme të hedhurinave veprohet në pajtim me nenin 101 të këtij ligji;

50) të kryeje inspektim dhe kontroll nese gjate importit të hedhurinave veprohet në pajtim me nenin 103 të këtij ligji;

51) të percaktoje nese posedohet leje për import, eksport dhe transit të hedhurinave dhe të percaktoje nese importi, eksporti dhe transiti i hedhurinave behet në pajtim me kushtet nga leja (nenet 106 dhe 107);

52) të kryeje inspektim dhe kontroll dhe të percaktoje nese personi juridik dhe fizik që kryejne eksport të hedhurinave, e kane njoftuar Inspektoratin Shtetor të Mjedisit Jetesor në pajtim me dispozitat nga neni 106-a i këtij ligji;

53) të kryeje inspektim dhe kontroll nese instalimet me leje A të integruar ekologjike kryejne monitorim në pajtim me nenin 111 të këtij ligji;

54) të percaktoje nese janë plotësuar dhe permbushur kushtet nga lejet në pajtim me nenet 32, 45, 51 dhe 66 të këtij ligji dhe kushtet për akreditim nga neni 63 i këtij ligji dhe

55) percakton edhe gjendje tjera në kompetence të tij.

(2) Me kerkese të inspektorit të mjedisit jetesor, personi i autorizuar i organit kompetent për punet e brendshme detyrohet të marrë pjese në kryerjen e puneve nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Në rastet nga paragrafi (1) pika 7 e këtij neni, inspektori shtetor i mjedisit jetesor ka të drejte të kryeje monitorim të vazhdueshem 24 orësh mbi videombikeqyrjen e vendosur në pajtim me nenin 32 paragrafi (10) të këtij ligji.

(4) Në rastet nga paragrafi (1) pika 18 e këtij neni, krahas inspektorit shtetor të mjedisit jetesor, të drejte dhe obligim për të kryer inspektim ka edhe punetori i organit të administrates shtetore kompetent për punet nga sfera e punet të brendshme edhe nese konstatohet se në prone që eshte në pronesi private ruhen prodhime dhe materiale, që janë në perdorim të pergjithshem nga neni 32-a paragrafi (12) i këtij ligji dhe/ose behet tregti ilegale me hedhurina, do t'ua konfiskoje sendet dhe materialet të cilat janë në perdorim të pergjithshem dhe/ose prodhimet dhe materialet me të cilat behet tregti ilegale me hedhurina.

(5) Punetori i organit të administrates shtetore kompetent për punet nga sfera e puneve të brendshme ka të drejte dhe obligim të ndaloje automjet i cili kryen transport të hedhurinave dhe të kryeje inspektim nese automjeti eshte shenuar në menyre perkatese në pajtim me nenin 45 të këtij ligji, si dhe nese posedon formulare transportues për hedhurina nga neni 39 i këtij ligji."

Neni 21

Në nenin 128 paragrafi (1) në piken 4 pas fjales "magazinimi" lidheza "dhe" zevendesohet me presje, ndersa pas fjales "hedhurinave" shtohen fjalet: "dhe tregtia me hedhurina të parrezikshme".

Në piken 5 pas fjales "magazinim" lidheza "dhe" zevendesohet me presje, ndersa pas fjales "hedhurinave" shtohen fjalet "dhe tregti me hedhurina të parrezikshme".

Pas pikes 5 shtohen tri pika të reja 6, 7 dhe 8, si vijojne:

"6) do ta ndaloje punen e personit juridik dhe fizik nese konstaton se lokacioni në të cilin do të kryhet veprimtaria magazinim, trajtim dhe/ose perpunim i hedhurinave nuk i ploteson kushtet në pajtim me nenin 32 paragrafi (2) alineja 2 të këtij neni në kohezgjatje prej 90 ditesh, afat në të cilin duhet t'i menjanojne shkaqet për gjendjen e krijuar;

7) do ta ndaloje punen e personit juridik dhe fizik, nese nuk kane vendosur videombikeqyrje në pajtim me nenin 32 paragrafi (10) të këtij ligji dhe nese të dhenat nga videom-

bikeqyrja nuk ruhen në pajtim me nenin 32 paragrafi (11) të këtij ligji, në kohezgjatje prej 90 ditësh, afat në të cilin duhet t'i menjanojne shkaqet për gjendjen e krijuar;

8) do ta ndaloje punen e personit juridik dhe fizik nese konstaton se vepron në kundërshtim me rregullen e miratuar në bazë të nenit 32-a paragrafi (8) të këtij ligji në kohezgjatje prej 90 ditësh, afat në të cilin duhet t'i menjanojne shkaqet për gjendjen e krijuar;"

Pikat 6, 7, 8, 9, behen pika 9, 10, 11 dhe 12.

Pika 10 e cila behet pike 13 ndryshohet si vijon:

"13) do ta kufizojë dhe ndaloje punen e personit juridik dhe fizik nese nuk kane vepruar në pajtim me nenin 39 të këtij ligji në kohezgjatje prej 30 ditësh, afat në të cilin duhet t'i menjanojne shkaqet për gjendjen e krijuar."

Pas pikës 11 e cila behet pike 14 shtohet pike e re 15, si vijon:

"15) do t'ua konfiskojë prodhimet dhe materialet që janë në perdorim të përgjithshëm nese gjatë inspektimit dhe kontrollit konstatohet se në prone që është në pronësi private ose te subjekte që posedojne leje në pajtim me nenin 32-a të këtij ligji, ruhen prodhime dhe materiale që janë në perdorim të përgjithshëm nga neni 32-a paragrafi (12) i këtij ligji dhe/ose prodhimet dhe materialet me të cilat behet tregti ilegale me hedhurina; (nenet 32-a paragrafi (12) dhe 40 paragrafi (4))".

Pikat 12, 13, 14, 15, 16, 17 dhe 18 behen pika 16, 17, 18, 19, 20, 21 dhe 22.

Pas pikës 19 e cila behet pike 23 shtohet pike e re 24, si vijon:

"24) do ta kufizojë dhe ndaloje punen e personit juridik dhe fizik nese kane kryer eksport të hedhurinave dhe nuk e kane njoftuar Inspektoratin Shtetëror të Mjedisit Jetësor në pajtim me dispozitat e nenit 106-a të këtij ligji, në kohezgjatje prej 30 ditësh".

Paragrafi (7) ndryshohet si vijon:

"Shpenzimet për transport, ruajtje dhe magazinim të prodhimeve të konfiskuara dhe materialeve që janë në perdorim të përgjithshëm, si dhe të prodhimeve dhe materialeve me të cilat behet tregti ilegale me hedhurina, janë më ngarkim të personit juridik dhe fizik nga i cili janë konfiskuar."

Neni 22

Në nenin 129 paragrafi (1) pika 9 ndryshohet si vijon:

"të percaktoje nese veprohet në pajtim me nenin 39 paragrafi (9) të këtij ligji".

Në pikën 10 numri "(10)" zevendesohet me numrin "(11)".

Pas pikës 11 shtohet pike e re 12 si vijon:

"12) të kryejë inspektim dhe kontroll dhe të percaktoje nese në prone që është në pronësi private ruhen prodhime dhe materiale që janë në perdorim të përgjithshëm nga neni 32-a paragrafi (12) i këtij ligji dhe/ose behet tregti e ilegale me hedhurina (neni 40 paragrafi (4))".

Pikat 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dhe 20 behen pika 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dhe 21.

Neni 23

Në nenin 130 paragrafi (1) pika 8 ndryshohet si vijon:

"8) do ta kufizojë ose ndaloje punen e personave juridike dhe fizike, nese për hedhurinat komunale, hedhurinat komerciale dhe llojet tjera të hedhurinave të parrezikshme, nuk veprohet në pajtim me nenin 39 paragrafi (9) të këtij ligji, në kohezgjatje prej 30 ditësh afat në të cilin duhet t'i menjanojne shkaqet për gjendjen e krijuar".

Pas pikës 8 shtohet pike e re 9, si vijon:

"9) do t'ua konfiskojë sendet që janë në perdorim të përgjithshëm nese gjatë inspektimit dhe kontrollit konstatohet se në prone që është në pronësi private ruhen prodhime dhe materiale që janë në perdorim të përgjithshëm nga neni 32-a paragrafi (12) i këtij ligji dhe/ose behet tregti e ilegale me hedhurina; (neni 40 paragrafi (4))".

Pikat 9, 10 dhe 11 behen pika 10, 11 dhe 12.

Pas paragrafit (7) shtohet paragrafi i ri (8), si vijon:

"(8) Shpenzimet për transport, ruajtje dhe magazinim të prodhimeve të konfiskuara dhe materialeve që janë në perdorim të përgjithshëm, si dhe të prodhimeve dhe materialeve me të cilat behet tregti ilegale me hedhurina, janë më ngarkim të personit juridik dhe fizik nga i cili janë konfiskuar".

Neni 24

Në nenin 131 paragrafi (1) pika 5 lidheza "dhe" zevendesohet me pike.

Pika 6 shlyhet.

Neni 25

Në nenin 135 paragrafi (1) në alinene 6 pika shlyhet dhe shtohet alinea e re 7 si vijon:

"- i kontrollon dergesat e hedhurinave të dedikuara për eksport nese janë në pajtim me lejen për eksport të hedhurinave dhe".

Neni 26

Në nenin 138-a pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:

"(3) Nese vepren nga paragrafi (1) i këtij neni e kryen person juridik, do të denohet edhe me denim me para prej 200 000 deri në 400 000 denare."

Neni 27

Në nenin 138-b pas paragrafit (2) shtohen pese paragrafe të rinj (3), (4), (5), (6) dhe (7), si vijojne:

"(3) Nese vepren nga paragrafet (1) dhe (2) e kryen person juridik, do të denohet edhe me denim me para në shume prej 200 000 deri në 400 000 denare.

(4) Në rastet nga paragrafet (1), (2) dhe (3) të këtij neni, gjykata kryeresve të vepres penale do t'u shqiptojë ndalim për kryerjen e veprimtarise nga e cila del kryerja e vepres penale në kohezgjatje prej së paku një vit deri në më së shumti pese vjet.

(5) Gjykata kompetente në rastet nga paragrafet (1), (2) dhe (3) të këtij neni kryeresve të vepres penale do t'u shqiptojë edhe denime dytesore siç është ndalimi për dhënien e lejes së re për subjektin e njejte, si dhe në rast të mbylljes së firmes, e cila e ka kryer veprimin nga i cili është krijuar vepra penale, personi fizik pronar i firmes së mbyllur të mos guxojë të hape firme me veprimtarine e njejte në periudhe prej 3 vjetesh nga dita kur aktgjykimi do të behet i plotfuqishëm.

(6) Në rastet nga paragrafet (1), (2) dhe (3) të këtij neni, dobia pronesore e drejtperdrejte dhe e terthorte e perfitur me vepren penale do të konfiskohen në pajtim me dispozitat e Kodit penal.

(7) Në rastet nga paragrafi (5) i këtij ligji, me pronen e konfiskuar do të veprohet në pajtim me dispozitat e Ligjit për menaxhim me prone të konfiskuar, dobi pronesore dhe sende të konfiskuara në procedure penale dhe kundervajtese."

Neni 28

Në nenin 138-v pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

"(2) Nese vepren nga paragrafi (1) i këtij neni e kryen person juridik, do të denohet edhe me denim me para në shume prej 200 000 deri në 400 000 denare."

Neni 29

Në nenin 139 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Gjoke në shume prej 2 000 deri në 3 000 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje personit juridik i cili vepron me hedhurina, nese:

1) nuk perpilon program për menaxhim me hedhurina për vitin rrjedhes dhe nuk i dorezon te organet kompetente (neni 21);

2) nuk dorezon raport vjetor për zbatimin e programeve të veta për menaxhim me hedhurina (neni 23 paragrafi (5));

3) nuk vepron me kujdes të domosdoshem dhe i shkakton pasojat e theksuara në nenin 24 të ketij ligji;

4) lë, hedh, leshon, djeg ose në menyre të pakontrolluar menjanon hedhurina (neni 24-a);

5) nuk mban evidence për hedhurinat e pranuar dhe derguara, si dhe evidence të grumbulluesve individuale të hedhurinave të parrezikshme nga të cilet kane pranuar hedhurina (neni 32-a paragrafi (6));

6) e kryen veprimtarine në kundërshtim me menyren e percaktuar me rregullen e miratuar në baze të nenit 32-a paragrafi (8) të ketij ligji;

7) nuk cakton drejtor me hedhurina (neni 38);

8) nuk mban dhe nuk i ruan dhe nuk i dorezon të dhënat për evidence të hedhurinave (nenet 39 dhe 60);

9) nuk i menjanon ose refuzon t'i menjanoje hedhurinat në menyre të parapare me kete ligj (neni 40);

10) vepron në kundërshtim me dispozitat nga neni 42-a i ketij ligji;

11) nuk i grumbullojne, seleksionojne dhe dorezojne hedhurinat komunale (nenet 43 dhe 44);

12) nuk kane lidhur marreveshje për dhenesin e sherbitmit ose me person të autorizuar juridik dhe fizik për grumbullim dhe transportim të hedhurinave (nenet 43 dhe 65);

13) hedhurinat komunale që i krijojnë nuk e lë në vendet për grumbullim të hedhurinave komunale, të percaktuara nga komunat dhe nga Qyteti i Shkupit (neni 44);

14) nuk i informon konsumatorët për ripërdorim dhe perteritje të prodhimeve të shfrytëzuara dhe paketimit (neni 49);

15) nuk e shënon prodhimin ose paketimin në menyre në të cilën sigurohen të dhëna për ripërdorim dhe perteritje të prodhimeve të shfrytëzuara dhe paketimit (nenet 49 dhe 52);

16) nuk arketon kaucion për prodhimet e shitura dhe paketimet për të cilat është percaktuar arketim dhe nese refuzon t'ia kompensoje kaucionin e arketuar konsumatorit (neni 50);

17) nuk i merr prapa prodhimet e shfrytëzuara dhe paketimet (neni 50);

18) nuk e kthen prodhimin e shfrytëzuar dhe paketimin (nenet 53 dhe 71);

19) nuk i grumbullon dhe nuk i transporton hedhurinat e krijuara interte (berlllokun ndertimor) deri te vendet e percaktuara për atë ose nuk ua dorezon personave juridike dhe fizike të cilet grumbullojne dhe transportojne hedhurina (neni 54);

20) nuk mbajne evidence perkatese për hedhurinat e parrezikshme industriale (neni 56);

21) kryen import të hedhurinave për magazinim dhe menjanim (neni 103 paragrafi (1));

22) kryen eksport, import ose transit të hedhurinave pa leje (neni 103 paragrafi (2));

23) hedhurinat shfrytëzohen në kundërshtim me dedikimin për të cilin është dhene leja (neni 104) dhe

24) gjate eksportit të hedhurinave nuk e ka njoftuar Inspektoratin Shtetëror të Mjedisit Jetësor në pajtim me dispozitat e nenit 106-a të ketij ligji."

Në paragrafin (2) fjalet: "dhe 23 të ketij neni" zëvendësohen me fjalet: "23 dhe 24 të ketij neni".

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Gjate në shume prej 3 000 deri në 4 000 euro në kundërvlere me denare do t'i kumtohet për kundërvajtje personit juridik i cili vepron me hedhurina, nese:

1) nuk i seleksionon dhe nuk i klasifikon hedhurinat e rrezikshme, sipas llojit dhe karakteristikave të percaktuara në Listen e llojeve të hedhurinave dhe vepron në kundërshtim me dispozitat nga neni 26 i ketij ligji;

2) kryen magazinim, trajtim dhe përpunim të hedhurinave pa leje, si edhe nuk i plotëson kushtet nga neni 32 paragrafi (2) alinete 2 dhe 3 të ketij ligji (neni 32 paragrafi (2));

3) nuk ka vendosur videobikeqyrje në pajtim me nenin 32 paragrafi (10) dhe të dhënat nga videobikeqyrja nuk ruhen në pajtim me nenin 32 paragrafi (11) i ketij ligji (neni 32 paragrafet (10) dhe (11));

4) bën tregti me hedhurina të parrezikshme pa leje (neni 32-a);

5) nuk siguron videobikeqyrje në menyre të percaktuar (neni 32-a paragrafi (10));

6) nuk i magazinon hedhurinat e rrezikshme në vendet, në objektet ose në instalimet e parapara për atë dedikim (neni 33);

7) nuk siguron pelqim dhe magazinim të rregullt të hedhurinave të rrezikshme, në vendet e percaktuara në afersi të vendit ku është krijuar (neni 33);

8) para menjanimit, nuk i vendos hedhurinat e rrezikshme në trajtim (neni 34 paragrafi (2));

9) i ruan hedhurinat e rrezikshme në stacione shkarkimi më gjate nga e percaktuara (neni 37 paragrafi (2));

10) nuk vepron në pajtim me nenet 39 dhe 60 të ketij ligji;

11) nuk vepron veç e veç me hedhurinat e rrezikshme (neni 57);

12) i derdh dhe/ose hedh hedhurinat e rrezikshme në ujera, toke, në enë që nuk janë të parapara për grumbullimin e llojeve të caktuara të hedhurinave, në sistemet e kanalizimit dhe sistemet tjera infrastrukturore dhe objektet (neni 57);

13) i perzien hedhurinat e rrezikshme me lloje tjera të hedhurinave rrezikshme dhe perzierje të hedhurinave të rrezikshme me hedhurina të parrezikshme (neni 58);

14) nuk e njofton organin kompetent kur hedhurinat e rrezikshme janë perzier me lloje tjera të hedhurinave dhe fillon procedure për vecimin e tyre pa pelqim (neni 59);

15) krijuesi dhe/ose poseduesi i hedhurinave të rrezikshme nuk dorezon/dorezojne formular identifikimi me të dhëna për llojin, vendin e krijimit, sasine dhe menyren e paketimit të hedhurinave të rrezikshme (neni 61);

16) krijuesi, perkatesisht poseduesi i hedhurinave të rrezikshme nuk dorezon të dhëna të sakta në formularin e identifikimit (neni 61);

17) krijuesi dhe/ose poseduesi i hedhurinave të rrezikshme me formularin e identifikimit nuk dorezon raport për karakteristikat e hedhurinave (neni 61);

18) nuk dorezon ekzemplar nga formulari i identifikimit për hedhurinat e rrezikshme në organin kompetent (neni 61);

19) nuk ka kerkuar vleresim të karakteristikave të rrezikshme të hedhurinave të krijuara, edhe pse ka ekzistuar dyshim i arsyeshem për kete (neni 62);

20) nuk e shënon paketimin e hedhurinave të rrezikshme me mbishkrimin "Hedhurina të rrezikshme", si dhe llojin, karakteristikat fizike dhe kimike të hedhurinave (neni 64);

21) nuk i paketon hedhurinat e rrezikshme në enë të vecanta të krijuara varesisht nga lloji, karakteristikat fizike dhe kimike të hedhurinave (neni 64);

22) nuk lidh marreveshje për grumbullim dhe transportim të hedhurinave të rrezikshme (neni 65);

23) nuk vepron në pajtim me dispozitat nga neni 68 i ketij ligji;

24) nuk vepron në pajtim me dispozitat nga neni 69 i ketij ligji;

25) kryen qarkullim të pajisjes elektrike dhe elektronike që përmban plumb, zhive kadmium, krom gjashtevalent, polibromide, bifenile të polibromuara ose difeniletere të polibromuar (neni 71-a);

26) nuk ia dorezon automjetin e shfrytëzuar personit juridik ose fizik që posedon leje për grumbullim, trajtim ose përpunim në pajtim me kete ligj dhe rregulle tjeter (neni 72 paragrafi (3));

27) menjanon ose dorezon komponente dhe materiale nga automjetet e shfrytëzuara si hedhurina komunale (neni 72 paragrafi (5));

28) nuk vepron në pajtim me dispozitat nga neni 72 paragrafet (2) dhe (6) të ketij ligji;

29) nuk mban evidence, perkatesisht nuk e dorezon në menyre të percaktuar në pajtim me nenin 72 paragrafi (7) të ketij ligji;

30) nuk vepron në pajtim me dispozitat nga neni 72 paragrafi (9) i ketij ligji;

31) me hedhurina medicinale vepron në kundërshtim me nenin 73 të ketij ligji;

32) menjëherë hedhurina nga titaniumdioksidi (neni 74);

33) nuk vepron në menyre të percaktuar me nenin 75-a të ketij ligji;

34) nuk vepron në menyre adekuate me hedhurinat nga azbesti dhe me prodhime të cilat përmbajnë azbest, si dhe me hedhurinat e krijuara gjatë veprimtarive shkencore-hulumtuese (nenet 75 dhe 76) dhe

35) nuk kryen mbikëqyrje të hedhurinave të rrezikshme dhe nuk i dorëzon të dhenat në organet kompetente (nenet 108 dhe 111)."

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"(4) Gjoke në shume prej 1 500 eurosh në kundërvlerë me denare, do t'i kumtohet për kundërvajtje personit fizik që vepron me hedhurinë për veprimet nga paragrafi (3) pikat 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 29, 31 dhe 32 të ketij neni".

Në paragrafin (8) fjalet "pikat 9 dhe 25" zëvendësohen me fjalet "pikat 11 dhe 26".

Neni 30

Në nenin 140 paragrafi (1) pikat 2 dhe 3 ndryshohen si vijojnë:

"2) kryen grumbullimin dhe transportimin e hedhurinave komunale dhe/ose hedhurinave tjera të parrezikshme në kundërshtim me dispozitat nga neni 45 i ketij ligji, si edhe kryen transport të hedhurinave komunale dhe/ose hedhurinave tjera të parrezikshme në automjete të pashënuara (neni 45)".

3) kryen grumbullim dhe transportim të hedhurinave komunale dhe/ose hedhurinave tjera të parrezikshme pa posedim të lejes (neni 45)".

Pika 7 shlyhet.

Pikat 8 dhe 9 behen pikat 7 dhe 8.

Pika 10 shlyhet.

Neni 31

Në nenin 141 paragrafi (1) pikat 6 dhe 7 shlyhen.

Neni 32

Në nenin 142 paragrafi (1) pikat 4 dhe 5 shlyhen.

Neni 33

Komunat, komunat në Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i Shkupit detyrohen që të bashkohen dhe të lidhin marrëveshje për bashkim për themelimin të menaxhimit me hedhurina në nivel rajonal më së voni deri më 30 dhjetor 2012.

Komunat dhe Qyteti i Shkupit detyrohen që Keshillin ndërkomunal për menaxhim me hedhurina ta formojnë më së voni në afat prej gjashtë muajsh nga dita kur e kanë lidhur marrëveshjen për bashkim për themelimin të menaxhimit me hedhurina në nivel rajonal.

Komunat dhe Qyteti i Shkupit detyrohen të themelojnë Qender rajonale në afat prej nente muajsh nga dita kur e kanë lidhur marrëveshjen për bashkim për themelimin të menaxhimit me hedhurina në nivel rajonal.

Neni 34

Personat fizike dhe juridike të cilët kryejnë veprimtari të magazinimit, trajtimit dhe/ose perpunimit të hedhurinave, si dhe tregti me hedhurina të parrezikshme detyrohen që ta harmonizojnë punën e tyre me dispozitat e ketij ligji në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi e ketij ligji.

Neni 35

Rregullat më të përafërta të ketij ligji do të miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi e ketij ligji.

Neni 36

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3014.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ветеринарно здравство, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 септември 2012 година.

Бр. 07- 4064/1

26 септември 2012 година на Република Македонија,
Скопје

Претседател

на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВО**

Член 1

Во Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ број 113/2007, 24/11 и 136/11), во членот 3 по точката 17 се додава нова точка 17-а, која гласи:

„17-а. „Одгледувач“ е правно или физичко лице кое е сопственик на животни или кое било лице овластено од сопственикот и одговорно за чување на животните, дури и привремено;“.

Член 2

По членот 10 се додава нов член 10-а, кој гласи:

„Член 10-а

Заради одржување или унапредување на нивото на заштита на здравјето на луѓето и животните во Република Македонија, директорот на Агенцијата може да донесе мерки за здравствена заштита на луѓето и животните, да пропише дополнителни услови, да објави листи или да даде одобрение врз основа на критериумите и стандардите кои се применуваат во Европската унија, а кои се донесени врз основа на процена на можните ризици по здравјето на луѓето и животните и согласно со научни докази, по спроведената постапка од страна на Европската комисија со која Комисијата е овластена да постапува за работи кои се однесуваат на безбедност на храната и ветеринарната политика.“

Член 3

Во членот 36 став (1) зборовите: „како трговски друштва“ се бришат.

Ставовите (6) и (7) се бришат.

Ставот (8) станува став (6).

Во ставот (9) кој станува став (7) зборовите: „став (8)“ се заменуваат со зборовите: „став (6)“.

Ставот (10) станува став (8).

Ставот (11) се брише.

Ставовите (12) и (13) стануваат ставови (9) и (10).

Член 4

Членот 40 се менува и гласи:

„Јавен повик

(1) Агенцијата објавува јавен повик за вршење на активности од јавен интерес од областа на здравствена-та заштита на животни од членот 26 од овој закон, односно активности од областа на ветеринарното јавно здравство од членот 34 од овој закон.

(2) На јавниот повик од ставот (1) на овој член имаат право да учествуваат сите ветеринарни амбуланти, клиника, болници и служби на одгледувалиште кои се одобрени согласно со членовите 37, 38, 39 и 44 од овој закон.

(3) Јавниот повик содржи елементи кои се однесуваат на условите за распределба од ставот (5) на овој член, висината на надоместокот за вршењето на активностите од ставот (1) на овој член и докази дека пријавената ветеринарна амбуланта, клиника, болница или служби на одгледувалиште ги исполнуваат условите од овој закон.

(4) Пријавените учесници кои ги исполнуваат условите од повикот од ставот (1) на овој член, од страна на комисијата формирана од директорот на Агенцијата, ќе бидат распределени за вршење на активностите од членот 26, односно членот 34 од овој закон за општината за која се пријавиле.

(5) Распределбата од ставот (4) на овој член се врши врз основа на бројот на доктори по ветеринарна медицина, бројот на ветеринарни техничари, бројот на животни и одгледувалишта, бројот на оператори со храна и оператори со храна за животни, пристапноста до одгледувалиштата во општината за која се пријавиле и други специфични критериуми утврдени со јавниот повик.

(6) Незадоволните кандидати од јавниот повик можат да поведат управен спор пред надлежен суд.

(7) Во случај на повлекување на одобрението од членовите 37, 38, 39 и 44 од овој закон и раскинување на договор согласно со членот 41 став (3) од овој закон Агенцијата распишува нов јавен повик за вршење на активности од членот 26 од овој закон за одгледувалишта кои имале склучен договор со ветеринарна амбуланта, клиника или болница на кое му е повлечено одобрението од членовите 37, 38, 39 и 44 од овој закон или раскинат договорот согласно со членот 41 став (3) од овој закон.

(8) Висината на надоместокот за вршењето на активностите од ставот (1) на овој член ја определува Владата на Република Македонија на предлог на директорот на Агенцијата врз основа на реални трошоци потребни за спроведување на активностите.

(9) Владата на Република Македонија на предлог на директорот на Агенцијата ја пропишува поблиската содржина и начинот на спроведување на јавниот повик за вршење на активности од јавен интерес.“

Член 5

Во членот 41 ставот (1) се менува и гласи:

„Директорот на Агенцијата склучува договори со избраните ветеринарни амбуланти, ветеринарните клиника, ветеринарните болници или ветеринарни служби на одгледувалиште и ги назначува овластените ветеринари за вршење на активностите од членовите 26 и 34 од овој закон.“

Во членот 41 став (2) алинејата 4 се брише.

Во алинејата 6 која станува алинеја 5 зборот „годишно“ се брише.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Агенцијата го повлекува одобрението од членовите 37, 38, 39 и 44 од овој закон и го раскинува договорот од ставот (1) на овој член на ветеринарните амбуланти, клиника, болници и служби на одгледувалиште ако утврди дека не ги исполнуваат условите утврдени во овој закон.“

Член 6

По членот 41 се додава нов член 41-а, кој гласи:

„Член 41-а

Договори на ветеринарни амбуланти, клиника и болници со одгледувачите

(1) Ветеринарни амбуланти клиника и болници кои се пријавиле на јавниот повик се должни да склучат договор со одгледувачите на животни во рок од три месеци по спроведувањето на повикот, за активностите од членот 26 од овој закон, за што ја известуваат Агенцијата.

(2) Одгледувачите на животни во рок од три месеци по спроведувањето на јавниот повик од членот 40 став (1) од овој закон, се должни да склучат договор со распределената, односно друга овластена ветеринарна амбуланта, клиника или болница, за спроведување на активностите од членот 26 од овој закон.

(3) Одгледувачите на животни можат да поднесат барање за раскинување на договорот со ветеринарна амбуланта, клиника или болница од ставот (1) на овој член до Агенцијата и да предложат склучување на договор со друга овластена ветеринарна амбуланта, клиника или болница во кој треба да биде приложена согласноста од предложената ветеринарна амбуланта, клиника или болница и доказ дека нема ненамирени обврски во делот од јавен интерес кон ветеринарната амбуланта, клиника или болница со кое го раскинува договорот.

(4) Одгледувачите од овој член можат да ги раскинуваат договорите најмногу еднаш годишно, освен во случај на престанување на работа на ветеринарната амбуланта, клиника или болница, поништување на одобрението за работа на ветеринарната амбуланта, клиника или болница или заради сериозни нарушувања на системот на здравствена заштита на животните.

(5) Ветеринарна амбуланта, клиника или болница кои се пријавиле на јавниот повик не смеат да ги раскинуваат договорите освен во случај кога одгледувачот престанал да одгледува животни.

(6) Владата на Република Македонија на предлог на директорот на Агенцијата ја пропишува содржината на договорот од ставот (1) на овој член.“

Член 7

Во членот 42 став (1) алинејата 3 се менува и гласи:

„не е доставена ниту една понуда на јавниот повик, во тој случај, директорот на Агенцијата ќе склучи договор со една или повеќе од ветеринарните амбуланти, клиника или болници да вршат ветеринарна дејност од јавен интерес од членовите 26 и 34 од овој закон.“

Член 8

Во членот 88 став (2) зборовите: „на влезот на граничниот премин“ се заменуваат со зборовите: „од страна на официјалниот ветеринар на граничниот премин“.

Ставот (9) се менува и гласи:

„По исклучок од ставот (2) на овој член, при транзит на домашни миленици наменети за некомерцијални цели, проверката на документите и идентитетот ги вршат царинските органи на граничниот премин.“

Член 9

Во членот 92 став (1) зборовите: „најмногу до пет единки“ се заменуваат со зборовите: „до пет или повеќе од пет единки“.

Во ставот (2) воведната реченица се менува и гласи: „При увоз покрај условите од членот 81 од овој закон домашните миленици треба да ги исполнат и следниве услови.“.

Точката 1 се менува и гласи:

„1) да се идентификувани со електронско или друго средство за идентификација;“.

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) По исклучок од членот 85 став (1) од овој закон, при увоз на домашни миленици наменети за некомерцијални цели, проверката на документите и идентитетот ги вршат царинските органи на граничен премин.“

Ставот (4) станува став (5).

Член 10

По членот 111-а се додават два нови члена 111-б и 111-в, кои гласат:

„Член 111-б

Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице - овластена ветеринарна амбуланта, клиника или болница ако не склучи договор со одгледувачите на животни во предвидениот рок (член 41-а став (1)).

Член 111-в

(1) Глоба во износ од 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице одгледувач ако не склучи договор со распределената, односно друга овластена ветеринарна амбуланта, клиника или болница во предвидениот рок (член 41-а став (2)).

(2) Глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице одгледувач ако не склучи договор со распределената, односно друга овластена ветеринарна амбуланта, клиника или болница во предвидениот рок (член 41-а став (2)).“

Член 11

Договорите за извршување на здравствена заштита на животните од членот 36 став (7) и договорите со ветеринарни амбуланти, клиника и болници од членот 41 склучени согласно со Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ број 113/2007, 24/11 и 136/11) продолжуваат да важат до истекот на рокот утврден со договорите од членовите 41 и 41-а од овој закон.

Агенцијата е должна јавниот повик од членот 40 утврден во членот 5 од овој закон да го објави во рок од 45 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 12

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 13

Се овластува Законодавно - правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за ветеринарно здравство.

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Л I G J

ПЕР НДРШМИН ДНЕ ПЛОТЕСИМН Е ЛИГИТ ПЕР ШЕНДЕТЕСИ ВЕТЕРИНАРЕ

Нени 1

Нë Лигин пер шендетеси ветеринаре ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 113/2007, 24/11 dhe 136/11) në nenin 3 pas pikes17) shtohet pike e re 17-a), si vijon:

"17-a "Rrites" eshte personi fizik apo juridik, i cili eshte pronar i kafsheve apo cilido person i autorizuar nga pronari dhe pergjegjes per ruajtjen e kafsheve, madje edhe perkohesisht;".

Нени 2

Pas nenit 10 shtohet nen i ri 10-a, si vijon:

“Нени 10-а

Për ruajtjen apo avancimin e nivelit të mbrojtjes së shendetit të njerëzve dhe kafsheve në Republikën e Maqedonise, drejtori i Agjencise mund të miratoje masa për mbrojtje shendetesore të njerëzve dhe kafsheve, të perca- ktoje kushte plotesuese, të publikoje lista ose të jape leje në baze të kriterëve dhe standardeve që zbatohen në Bashki- min Evropian, e të cilat janë miratuar në baze të vleresimit të rreziqeve të mundshme mbi shendetin e njerëzve dhe kafsheve dhe në pajtim me deshmi shkencore, pas procedu- res së zbatuar nga Komisioni Evropian, me të cilen Komisi- onin është i autorizuar të veprime për punet që kanë të bej- ne me sigurinë e ushqimit dhe politiken veterinarë.”

Нени 3

Në nenin 36 paragrafi (1) fjalet: "si shoqeri tregtare" shlyhen.

Paragrafet (6) dhe (7) shlyhen.

Paragrafi (8) behet paragraf (6).

Në paragrafin (9) që behet paragraf (7) fjalet: "paragra- fin (8)" zevendesohen me fjalet: "paragrafin (6)".

Paragrafi (10) behet paragraf (8).

Paragrafi (11) shlyhet.

Paragrafet (12) dhe (13) behen paragrafe (9) dhe (10).

Нени 4

Neni 40 ndryshohet si vijon:

Thirrja publike

(1) Agjencia shpall thirrje publike për kryerjen e aktivi- teteve me interes publik në sferën e mbrojtjes shendesore të kafsheve nga neni 26 i ketij ligji, perkatesisht aktiviteteteve në sferën e shendetesise publike veterinarë nga neni 34 i ketij ligji.

(2) Në thirrjen publike nga paragrafi (1) i ketij neni, ka- ne të drejte të marrin pjese të gjitha ambulancat veterinarë, klinikat, spitalet dhe sherbimet e vendrritjes, që janë të le- juara në pajtim me nenet 37, 38, 39 dhe 44 të ketij ligji.

(3) Thirrja publike permban elementet që kanë të bejne me kushtet për sistemim nga paragrafi (5) i ketij neni, larte- sine e kompensimit për kryerjen e aktiviteteteve nga paragra- fi (1) i ketij neni dhe deshmi se ambulanca e paraqitur vete- rinare, klinika, spitali apo sherbimet e vendrritjes, i plote- sojne kushtet sipas ketij ligji.

(4) Pjesemarresit e paraqitur që i plotesojne kushtet e thirrjes nga paragrafi (1) i ketij neni, nga komisioni i for- muar nga drejtori i Agjencise, do të sistemohen për kryer- jen e aktiviteteteve nga neni 26 perkatesisht neni 34 të ketij ligji, për komunën për të cilen janë paraqitur.

(5) Sistemimi nga paragrafi (4) i ketij neni, kryhet në baze të numrit të doktoleve të mjekesise veterinarë, numrit të teknikeve veterinarë, numrit të kafsheve dhe vendrritjeve të kafsheve, numrit të operatoreve me ushqim dhe operato- reve me ushqim për kafshe, qasjes në vendrritjet në komu- nen për të cilen janë paraqitur dhe kriterëve tjera specifikë të percaktuara me thirrjen publike.

(6) Kandidatet e pakenaqr nga thirrja publike mund të ngritin kontest administrativ në gjykaten kompetente.

(7) Në rast të terheqjes së lejes nga nenet 37, 38, 39 dhe 44 të ketij ligji dhe prishjes së marrevshjes në pajtim me nenin 41 paragrafi (3) të ketij ligji, Agjencia shpalle thirrje të re publike për kryerjen e aktiviteteteve nga neni 26 i ketij ligji për vendrritjet që kanë pasur marrevshje rë lidhur me ambulance veterinarë, klinike apo spital, të ciles i eshte ter- hequr leja nga nenet 37, 38, 39 dhe 44 të ketij ligji apo marrevshja eshte prishur në pajtim me nenin 41 paragrafi (3) të ketij ligji.

(8) Lartesine e kompensimit për kryerjen e aktiviteteve nga paragrafi (1) i ketij neni, e percakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të drejtorit të Agjencisë në baze të shpenzimeve reale të nevojshme për realizimin e aktiviteteve.

(9) Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të drejtorit të Agjencisë e percakton permbytjen më të përafert dhe menyren e zbatimit të thirrjes publike për kryerjen e aktiviteteve me interes publik."

Neni 5

Në nenin 41 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Drejtori i Agjencisë lidh marreveshje me ambulancat e zgjedhura veterinarë, klinikat veterinarë, spitalet veterinarë apo shërbimet veterinarë të vendrritjes dhe i emeron veterineret e autorizuar për kryerjen e aktiviteteve nga nenet 26 dhe 34 të ketij ligji.

Në nenin 41 paragrafi (2) alineja 4 shlyhet.

Në alinene 6 që behet aline 5 fjala "vjetor" shlyhet.

Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3) si vijon:

"(3) Agjencia ua terheqe lejen nga nenet 37, 38, 39 dhe 44 të ketij ligji dhe ua prishe marreveshjen nga paragrafi (1) i ketij neni, ambulancave veterinarë, klinikave, spitaleve dhe shërbimeve të vendrritjes nese konstaton se nuk i permbytshin kushtet e percaktuara në kete ligj."

Neni 6

Pas nenit 41 shtohet neni i ri 41-a, si vijon:

"Neni 41-a

Marreveshjet e ambulancave veterinarë, klinikave dhe spitaleve me rritesit

"(1) Ambulancat veterinarë, klinikat dhe spitalet që janë paraqitur në thirrjen publike janë të detyruara të lidhin marreveshje me rritesit e kafsheve në afat prej tre muajsh pas zbatimit të thirrjes, për aktivitetet nga neni 26 i ketij ligji, për çfare e njoftojne Agjencine.

(2) Rritesit e kafsheve në afat prej tre muajsh pas zbatimit të thirrjes publike nga neni 40 paragrafi (1) i ketij ligji, janë të detyruar që të lidhin marreveshje me ambulancën e sistemuar veterinarë, perkatesisht ambulancën tjetër të autorizuar veterinarë, klinikën apo spitalin, për zbatimin e aktiviteteve nga neni 26 i ketij ligji.

(3) Rritesit e kafsheve mund të parashtrojnë kerkese për prishjen e marreveshjes me ambulancën veterinarë, klinikën ose spitalin nga paragrafi (1) i ketij neni, në Agjenci dhe të propozojnë lidhje të marreveshjes me ambulancë tjetër të autorizuar veterinarë, klinike apo spital, të ciles duhet t'i bashkengjitet pelqimi nga ambulanca e propozuar veterinarë, klinika apo spitali dhe deshmi se nuk ka detyrime të pashlyera në pjesen e interesit publik ndaj ambulances veterinarë, klinikes ose spitalit me të cilin e prish marreveshjen.

(4) Rritesit nga ky nen mund t'i prishin marreveshjet më së shumti një here në vit, pervec në rast të: ndërprerjes së punës së ambulances veterinarë, klinikes apo spitalit, anulimit të lejes për punë në ambulancën veterinarë, klinikën ose spitalin ose për shkak të cregullimeve serioze të sistemit të mbrojtjes shëndesore të kafsheve.

(5) Ambulanca veterinarë, klinika ose spitali që janë paraqitur në thirrjen publike nuk guxojnë t'i prishin marreveshjet pervec në rast kur rritesi e ka ndërprerë rritjen e kafsheve.

(6) Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të drejtorit të Agjencisë e percakton permbytjen e marreveshjes nga paragrafi (1) i ketij neni."

Neni 7

Në nenin 42 paragrafi (1) alineja 3 ndryshohet si vijon:

"Nuk është dorezuar asnjë oferte në thirrjen publike, në atë rast, drejtori i Agjencisë do të lidhe marreveshje me një apo më shumë ambulanca veterinarë, klinika apo spitale që të kryejnë veprimtari veterinarë me interes publik nga nenet 26 dhe 34 të ketij ligji".

Neni 8

Në nenin 88 paragrafi (2) fjalet: "në hyrje të vendkalimit kufitar" zevendesohen me fjalet: "nga veterineri zyrtar në vendkalimin kufitar."

Paragrafi (9) ndryshohet si vijon:

"Me perjashtim nga paragrafi (2) i ketij neni, gjate transitimit të manareve të dedikuara për qellime jokomerciale, kontrollin e dokumenteve dhe identitetit e kryejne organet doganore në vendkalimin kufitar."

Neni 9

Në nenin 92 paragrafi (1) fjalet: "më së shumti deri në pese fryme" zevendesohen me fjalet: "deri në pese apo më teper se pese fryme".

Në paragrafin (2) fjalia hyrese ndryshohet si vijon:

"Gjate importit krahas kushteve nga neni 81 i ketij ligji, manaret duhet t'i plotesojne edhe kushtet në vijim:".

Pika 1 ndryshohet si vijon:

"1) të jene të identifikuar me mjet elektronik apo mjet tjetër për identifikim;".

Pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4), si vijon:

"(4) Me perjashtim nga neni 85 paragrafi (1) të ketij ligji, gjate importit të manareve të dedikuara për qellime jokomerciale, kontrollin e dokumenteve dhe identitetit i kryejne organet doganore në vendkalimin kufitar."

(4) Paragrafi (4) behet paragrafi (5).

Neni 10

Pas nenit 111-a shtohen dy nene të reja 111-b dhe 111-v, si vijojne:

"Neni 111-b

Gjobe në shume prej 250 eurosh në kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit juridik - ambulances së autorizuar veterinarë, klinikes apo spitalit, nese nuk lidhe marreveshje me rritesit e kafsheve në afatin e parapare (41-a paragrafi (1)).

Neni 111-v

(1) Gjobe në shume prej 150 eurosh në kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit juridik rrites, nese nuk lidhe marreveshje me ambulancën e sistemuar veterinarë, perkatesisht ambulancën tjetër të autorizuar veterinarë, klinikën apo spitalin në afatin e parapare (41-a paragrafi (2)).

(2) Gjobe në shume prej 100 eurosh në kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit fizik rrites nese nuk lidhe marreveshje me ambulancën e sistemuar veterinarë, perkatesisht ambulancën tjetër të autorizuar veterinarë, klinikën apo spitalin në afatin e parapare (41-a paragrafi (2))."

Neni 11

Marreveshjet për kryerjen e mbrojtjes shëndesore të kafsheve nga neni 36 paragrafi (7) dhe marreveshjet me ambulancat veterinarë, klinikat dhe spitalet nga neni 41, të lidhura në pajtim me Ligjin për shëndetesi veterinarë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 113/2007, 24/11 dhe 136/11) vazhdojnë të vlejne deri në kalimin e afatit të percaktuar me marreveshjet nga neni 41 dhe neni 41-a të ketij ligji.

Agjencia është e detyruar që thirrjen publike nga neni 40 të percaktuar në nenin 5 të ketij ligji, ta shpalle në afat prej 45 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.

Neni 12

Aktet nenligjore të percaktuara me kete ligj do të miratohen në afat prej 15 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.

Neni 13

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të percaktoje tekst të spastruar të Ligjit për shëndetesi veterinarë.

Neni 14

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3015.**

Врз основа на член 47 став 6 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/2010 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2012 година, донесе

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2012 ГОДИНА****Член 1**

1. Во Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.22/12, 76/12, 97/12 и 114/12) во член 4 став 1 во точката 1. зборовите „до 30 септември 2012 година“ се заменуваат со зборовите „до 20 октомври 2012 година“.

Во точката 3. алинеја 2 зборовите „до 30 септември 2012 година“ се заменуваат со зборовите „до 20 октомври 2012 година“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7333/1
25 септември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3016.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користењето на движни ствари, со следните карактеристики:

Опис на движната ствар	Рег. број	Модел	Број на шасија	Број на мотор	Зафатнина	Вредност (денари)
Плвв BMW	STA - 432-F	525	WBANA9105 OGK23366	/	/	200.000,00
Тлвв TAM	KU-172 MA	110 T 4.85 TIR	800002359	791006375	110 KC	500.000,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на град Скопје.

Член 3

Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1649/1
23 март 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3017.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.9.2012 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН****Член 1**

Со оваа одлука на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен се дава на трајно користење без надомест, недвижната ствар - објект, кој се наоѓа на ул. „Даме Груев“ бр. 3 бл.2 лок.5, Скопје, на КП бр.13530, КО Центар 1, видно од Имотен лист бр. 15866, со вкупна површина од 457 м2, сопственост на Република Македонија - Влада на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6304/1
25 септември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3018.

Врз основа на член 42, став 3 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25.09.2012 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО****Член 1**

Со оваа одлука на Општина Валандово се дава право на трајно користење градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое претставува КП 3727, КО Валандово Г.Р., со површина од 978 м2, евидентирана во Имотен лист број 2420, и дел од КП 2839, КО Валандово Г.Р., со површина од 938 м2, евидентирана во Имотен лист број 2420, кое согласно Извод од Детален урбанистички план Валандово – централно подрачје, број 11-1239/1, од 4.07.2012 година, за градежна парцела број 14 е наменето за изградба на објект со намена „администрација“.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-6765/1
25 септември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3019.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011 и 148/2011), а во врска со член 25 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република на Македонија“ бр. 95/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО, ЗА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС “КОМПОСТАРА” КО КОЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место, за стопански комплекс “Компостара” КО Кочани.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имот.л.ист.	Катаст. парцела	Место викано	Катаст. култура	Катаст. класа	Површина во м2	Сопственост
КОЧАНИ	4197	5978	К.Средорек	нива	1	620м2	Република Македонија
КОЧАНИ	4197	5982/1	К.Средорек	оризова нива	1	7418 м2	Република Македонија
КОЧАНИ	4197	5983/1	К.Средорек	овоштарник	1	2028 м2	Република Македонија
КОЧАНИ	4197	5988	К.Средорек	градина	2	2351 м2	Република Македонија
КОЧАНИ	4197	5989	К.Средорек	овоштарник	1	2512 м2	Република Македонија
КОЧАНИ	4197	5990	К.Средорек	овоштарник	1	1586 м2	Република Македонија
КОЧАНИ	4197	5991	К.Средорек	овоштарник	1	1826 м2	Република Македонија
КОЧАНИ	4197	5992	К.Средорек	овоштарник	1	2288 м2	Република Македонија
ВКУПНО:						20629м2	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-6820/1
25 септември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3020.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11 и 148/11), а во врска со член 25 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република на Македонија“ бр.95/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2012 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА „ТУРИСТИЧКИ КОМПЛЕКС“, КО БЕРОВО - ВОН Г.Р, ОПШТИНА БЕРОВО**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Локална урбанистичка планска документација за изградба на „Туристички комплекс“, КО Берово-вон г.р, Општина Берово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имотен лист	Катастарска парцела бр.	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина	Сопственост
Берово вон г.р	2310	7288	Широки Дол	пасиште	3	4146 м ²	Република Македонија
Берово вон г.р	2310	7291	Колачев Дол	пасиште	3	2970 м ²	Република Македонија
ВКУПНО						7116 м²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6821/1
25 септември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3021.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.9.2012 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ВИШИОТ УПРАВЕН СУД****Член 1**

Во Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Вишиот управен суд („Службен весник на Република Македонија“ бр.86/2011 и 80/2012), во Прилогот „Пописна листа“, во табелата, во колоната „количина“ во реден број 20, бројот „2“ се заменува со бројот „1“, во реден број 34, бројот „5“ се заменува со бројот „3“, а во реден број 177, бројот „2“ се заменува со бројот „1“. По редниот број „179“ се додаваат 17 редни броја, кои гласат:

180	Административен ормар 80/45/180	1
181	Административен ормар 45/45/180	1
182	Фотокопир Рикон Афицио 2032	1
183	Компјутер БЕВА-POWER BOX	1
184	Тастатура БЕВА-GEMBRID	1
185	Звучници БЕВА-OFLUX	1
186	Маус БЕВА-GEMBRID	1
187	LCD BENG6100 PB	1
188	Апарат за сликање POWER 1490Z OPTIKAL ZOOM	1
189	Мобилен телефон Нокиа Е75Д	1
190	Мобилен телефон Нокиа Е79Д 24 ПТ	1
191	Мобилен телефон Нокиа Е52Д 24 ПТЗ	1
192	Плакар 105/45/230	1
193	REMBOL-машина за усисување	1
194	Административен ормар 50/45/230	1
195	Административен ормар 85/55/230	1
196	Стеф ноче клуб маса 80	1

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6841/1
25 септември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3022.

Врз основа на член 140 став (2) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2012 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА НАДОМЕСТОКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ТЕОРЕТСКАТА НАСТАВА И ПРАКТИЧНАТА ОБУКА И ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ ОДНОСНО СУСПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ ОД ОБЛАСТА НА МЕДИЦИНАТА, СТОМАТОЛОГИЈАТА И ФАРМАЦИЈАТА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдува висината на надоместокот за спроведување на теоретската настава и практичната обука и за полагање на специјалистичкиот испит за специјализации и супспецијализации од областа на медицината, стоматологијата и фармацијата.

Член 2

Надоместокот за спроведување на теоретската настава и практичната обука и за полагање на испит за специјализации односно супспецијализации од областа на медицината изнесува за:

1. Хируршки гранки на специјализации:

а) во траење од четири години – 9 600 евра во денарска противвредност, од кои за:

- теоретска настава – 1 000 евра во денарска противвредност,
- практична обука – 8 000 евра во денарска противвредност и
- специјалистички испит – 600 евра во денарска противвредност,

б) во траење од пет години – 11 600 евра во денарска противвредност, од кои за:

- теоретска настава – 1 000 евра во денарска противвредност,
- практична обука – 10 000 евра во денарска противвредност и
- специјалистички испит – 600 евра во денарска противвредност,

в) во траење од шест години – 13 600 евра во денарска противвредност од кои за:

- теоретска настава – 1 000 евра во денарска противвредност,
- практична обука – 12 000 евра во денарска противвредност и
- специјалистички испит – 600 евра во денарска противвредност,

2. Нехируршки гранки на специјализации:

а) во траење од три години – 3 300 евра во денарска противвредност, од кои за:

- теоретска настава – 1 000 евра во денарска противвредност,
- практична обука – 2 000 евра во денарска противвредност и
- специјалистички испит – 300 евра во денарска противвредност,

б) во траење од четири години – 8 000 евра во денарска противвредност, од кои за:

- теоретска настава – 1 000 евра во денарска противвредност,
- практична обука – 6 400 евра во денарска противвредност и
- специјалистички испит – 600 евра во денарска противвредност,

в) во траење од пет години – 9 600 евра во денарска противвредност, од кои за:

- теоретска настава – 1 000 евра во денарска противвредност,
- практична обука – 8 000 евра во денарска противвредност и
- специјалистички испит – 600 евра во денарска противвредност,

г) во траење од шест години – 11 200 евра во денарска противвредност, од кои за:

- теоретска настава – 1 000 евра во денарска противвредност,
- практична обука – 9 600 евра во денарска противвредност и
- специјалистички испит – 600 евра во денарска противвредност,

3. Хируршки гранки на супспецијализации во траење од две години – 3 400 евра во денарска противвредност, од кои за:

- теоретска настава – 1 000 евра во денарска противвредност,
- практична обука – 3 400 евра во денарска противвредност и
- супспецијалистички испит – 600 евра во денарска противвредност,

4. Нехируршки гранки на супспецијализации во траење од две години – 2 600 евра во денарска противвредност, од кои за:

- теоретска настава – 1 000 евра во денарска противвредност,
- практична обука – 2 600 евра во денарска противвредност и
- супспецијалистички испит – 600 евра во денарска противвредност.

5. Надоместокот за спроведување на теоретската настава и практичната обука и за полагање на специјалистичкиот испит односно супспецијалистички испит за странски државјани од областа на медицината изнесува за:

а) Хируршки и нехируршки гранки на специјализации во траење од четири, пет и шест години – 16 000 евра во денарска противвредност, од кои за:

- теоретска настава – 2 000 евра во денарска противвредност,
- практична обука – 13 400 евра во денарска противвредност и
- специјалистички испит – 600 евра во денарска противвредност,

б) Хируршки и нехируршки гранки на супспецијализации во траење од две години – 16 000 евра во денарска противвредност, од кои за:

- теоретска настава – 2 000 евра во денарска противвредност,
- практична обука – 13 400 евра во денарска противвредност и
- супспецијалистички испит – 600 евра во денарска противвредност.

Член 3

Надоместокот за спроведување на теоретската настава и практичната обука и за полагање на испитот за специјализации односно супспецијализации од областа на стоматологијата изнесува за:

1. Специјализации:

а) Детска и превентивна стоматологија, ендодонција и реставративна стоматологија, пародонтологија и орална медицина - 3 000 евра во денарска противвредност, од кои за:

- теоретска настава – 1 200 евра во денарска противвредност,
- практична обука – 1 300 евра во денарска противвредност и
- специјалистички испит – 500 евра во денарска противвредност.

б) Орална хирургија, ортодонција, стоматолошка протетика - 5 000 евра во денарска противвредност, од кои за:

- теоретска настава – 1 500 евра во денарска противвредност,
- практична обука – 3 000 евра во денарска противвредност и
- специјалистички испит – 500 евра во денарска противвредност.

в) Максифацијална хирургија - 8 000 евра во денарска противвредност, од кои за:

- теоретска настава – 2 000 евра во денарска противвредност,
- практична обука – 5 500 евра во денарска противвредност и
- специјалистички испит – 500 евра во денарска противвредност.

г) Примарна стоматолошка здравствена заштита - 2 000 евра во денарска противвредност, од кои за:

- теоретска настава – 800 евра во денарска противвредност,
- практична обука – 800 евра во денарска противвредност и

- специјалистички испит – 400 евра во денарска противвредност

2) Супспецијализации:

а) реконструктивно вилично лицева протетика – 4 000 евра во денарска противвредност, од кои за:

- теоретска настава – 1 300 евра во денарска противвредност,
- практична обука – 2 200 евра во денарска противвредност и
- супспецијалистички испит – 500 евра во денарска противвредност

б) орална имплантологија и протетика во детска возраст - 3 000 евра во денарска противвредност, од кои за:

- теоретска настава – 1 200 евра во денарска противвредност,
- практична обука – 1 300 евра во денарска противвредност и
- супспецијалистички испит – 500 евра во денарска противвредност.

Член 4

Надоместокот за спроведување на теоретската настава и практичната обука и за полагање на испит за специјализации односно испит за супспецијализации од областа на фармацијата изнесува 5 000 евра во денарска противвредност, од кои за:

- теоретска настава – 1 600 евра во денарска противвредност,
- практична обука – 3 100 евра во денарска противвредност и
- специјалистички испит – 300 евра во денарска противвредност.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6849/1
25 септември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

3023.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движните ствари:

- 35 (триесет и пет) ЛЦД ТВ КВАРТ 32“ 32T41 телевизори.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6896/1
25 септември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3024.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011) и член 12 став 4 и член 23 став 2, 3 и 4 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009 и 156/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКА
РАЗВОЈНА ЗОНА "СТРУМИЦА"

Член 1

Се основа Технолошко индустриска развојна зона "Струмица".

Член 2

Основач на зоната од член 1 на оваа одлука е Владата на Република Македонија.

Член 3

Називот на Технолошко индустриската развојна зона е: Технолошко индустриска развојна зона "Струмица".
Скратениот назив на зоната гласи: ТИРЗ "Струмица".

Член 4

Технолошко индустриската развојна зона "Струмица" е дефинирана со Државна урбанистичка планска документација, согласно член 50 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11), а градбите се од прва категорија согласно член 57 став 1 од Законот за градење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11 и 13/12).

Технолошко индустриската развојна зона "Струмица" се основа на земјиште, сопственост на Република Македонија, со вкупна површина од 247903 м², која претставува: КП 1552/1, КП 1969/1, КП 2062/1 и КП 2502/2, заведени во Имотен лист број 862 за КО Свидовица.

Член 5

Технолошко индустриската развојна зона "Струмица", се основа за вршење на дејностите согласно член 35 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Член 6

Технолошко индустриската развојна зона "Струмица" се основа на определено време од 99 години.

Член 7

Работите во врска со основањето, управувањето и развојот на зоната во име на Владата на Република Македонија ги врши Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Член 8

Поради вршење на работите во врска со управувањето и развојот на зоната, согласно Законот за технолошки индустриски развојни зони со земјиштето опишано во член 4 од оваа одлука управува Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Земјиштето од став 1 од овој член Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони може да го дава под закуп согласно Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6917/1
25 септември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3025.

Врз основа на член 28 став (1) од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010, 53/2011 и 136/2011) и член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.9.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-РУДИ НА ЖЕЛЕЗО
НА ЛОКАЛИТЕТОТ "ТАЈМИШТЕ", ОПШТИНА
ЗАЈАС

Член 1

Концесијата за експлоатација на минерална сировина-руди на железо се доделува во функција на експлоатација на минералната сировина на локалитетот "Тајмиште", општина Зајас.

Со оглед на фактот дека правото за експлоатација на минерална сировина се стекнува со доделување на концесија, единствен начин за вршење на дејноста е да се додели под концесија минералната сировина-руди на железо на локалитетот "Тајмиште", општина Зајас определена со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесијата за експлоатација на минералната сировина-руди на железо на локалитетот "Тајмиште", општина Зајас е создавање на услови за рамномерно искористување на минералната сировина и создавање услови за нејзина експлоатација.

Член 3

Предмет на концесијата е експлоатација на минерална сировина-руди на железо на локалитетот "Тајмиште", општина Зајас.

Концесијата за експлоатација на минерална сировина-руди на железо на локалитетот "Тајмиште", општина Зајас, ќе се додели на понудувачот кој ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесијата за експлоатација на минерална сировина-руди на железо ќе биде спроведена во рок од 270 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесијата за експлоатација, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија ќе формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, вклучувајќи го и нацртот на договорот за концесија. Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија ја одобрува тендерската документација.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесијата за експлоатација на минералната сировина-руди на железо на локалитетот "Тајмиште", општина Зајас, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-7371/1
25 септември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3026.

Врз основа на член 57 став (2) од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија" бр. 39/2006, 89/2008, 171/2010 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2012 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ВО 2012 ГОДИНА

I

Во Програмата за семе и саден материјал во 2012 година („Службен весник на Република Македонија" бр.12/12) во делот II во воведната реченица износот „4.000.000,00" се заменува со износот „2.000.000,00".

Во табелата износот „4.000.000,00" се заменува со „2.000.000,00".

II

Делот III се менува и гласи:

Средствата утврдени во дел II на оваа програма ќе се користат за:

Намена	денари
1. Финансиска поддршка за признавање, одобрување и заштита на сорти од семе и саден материјал од земјоделски растенија и донесување на подзаконски акти	545.660,00
2. Финансиски средства за контрола и постконтрола на семенски посевни и насади од земјоделски растенија	610.000,00
3. Финансиски средства за функционирање на Ген-банки и заштита на автохтоните сорти од земјоделски растенија	240.000,00
4. Непокриени обврски на Управата за семе и саден материјал во 2011 година	604.340,00
ВКУПНО	2.000.000,00

III

Делот IV се менува и гласи:

Средствата од дел III точка 1 на оваа програма од 545.660,00 денари ќе се користат за:

	денари
- Изработка на студиска стратегија за контрола, надзор и следење на семенски и саден материјал од земјоделски растенија	295.660,00
- Измени и дополнувања на Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија и Законот за селекционерски права, како и изготвување на подзаконски акти кои произлегуваат од овие закони	150.000,00
- Студиски посети и обуки во странство на вработените од Управата за семе и саден материјал за поблиско запознавање со проблематиката од областа на семенски и саден материјал	100.000,00

Средствата од дел III точка 2 на оваа програма од 610.000,00 денари ќе се користат за:

	денари
-Финансиска поддршка за етикетање на семе и саден материјал од земјоделски растенија	610.000,00

Средствата од дел III точка 3 на оваа програма од 240.000,00 денари ќе се користат за:

	денари
-Членарина за ECPGR – Европска кооперативна мрежа за растителни генетски ресурси	190.000,00
- Студиски посети во земји членки на ЕУ од областа на Ген-банките за чување на референтните примероци, биодиверзитетот и заштита на автохтоните сорти на земјоделски растенија	50.000,00

Средствата од дел III точка 4 на оваа програма од 604.340,00 денари ќе се користат за:

	денари
- Договор за обработка на резултатите од испитувањата на сортите во 2010 година бр. 18 – 379/1 од 03.10.2011 година	95.940,00
- Договор за организирање на постконтрола во опитни полиња бр. 18 – 368/1 од 26.09.2011 година	142.600,00
- Договор за организирање на постконтрола во опитни полиња бр. 18 – 366/1 од 26.09.2011 година	365.800,00

IV

Во делот V во ставот 2 точката а) се менува и гласи: „Со договор што го склучува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство со правно лице за мерките од дел IV став 2 и став 4".

Точката б) се менува и гласи:

„Со решение на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство за мерките од дел IV став 1 алинеја 1, 2 и 3 и став 3 алинеја 1 и 2".

V

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-6822/1
25 септември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3027.

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2012 година („Службен весник на Република Македонија" бр. 180/11), член 9 став (1) од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Република Македонија" бр.146/09 и 53/11), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија" бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11 и 53/11), член 53 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија" бр.7/08 и 116/10), член 12 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија" бр.50/10, 53/11 и 6/12) и член 7 (став 3 и 4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија" бр.49/10 и 53/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2012 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2012 ГОДИНА

I

Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година („Службен весник на Република Македонија" бр. 22/2012, 46/2012, 68/2012, 82/2012, 97/2012 и 114/2012), во делот XI ставот 1 рокот „30.9.2012" се заменува со рокот „20.10.2012".

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-7335/1
25 септември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3028.

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/98 и 40/03) и член 42 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.180/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2012 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2012 ГОДИНА

1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.08/12, 36/12 и 90/12) во точка 1 во ставот 8 табелата се заменува со нова табела која гласи:

Програма/ Подпрограма	Ставка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Програма 6			ВКУПНО:	452.951.000
Подпрограма 60	420	Стоан и услуги	Патни и диспеш расходи	6.000.000
Подпрограма 60	421	Стоан и услуги	Комунални услуги, греење, комуникации	3.295.000
Подпрограма 60	423	Стоан и услуги	Дополнителни услуги	1.500.000
Подпрограма 60	426	Стоан и услуги	Други тековни расходи	518.000
Подпрограма 60	464	Работни грантови	Стипендии за студенти. Партиципација за сместување и исхрана на студенти во студентски домови	407.094.313
Подпрограма 60	465	Работни грантови	Исплата по испрвини испрани	13.825.687
Подпрограма 60	482	Капитални расходи	Други градежни објекти	518.000
Подпрограма 60	485	Капитални расходи	Вложувања и нефинансиски средства -Студентски кредити	20.200.000
Програма/ Подпрограма	Ставка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Програма 1К	482	Капитални расходи	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ	31.222.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7361/1
25 септември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3029.

Врз основа на член 89 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010, 88/2010, 51/2011, 11/2012, 80/2012 и 114/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 септември 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Весна Стоиленовска се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Македонија, на нејзино барање.

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Македонија, се именува:
- Бранка Георгиевска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4382/3
25 септември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3030.

Врз основа на член 23 став 1 алинеја 3 и став 2 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 септември 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ

1. Се утврдува престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје на Љубица Стојановска, поради исполнување на условите за стекнување на правото на старосна пензија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-7366/1
25 септември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

3031.

Врз основа на член 20 став 1 точка 2 од Законот за безбедност на производите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/06, 63/07, 24/11, 51/11 и 148/11), министерот за економија донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗБОР НА МЕТОДИ ЗА КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА НА ДВОКОМПОНЕНТНИТЕ МЕШАВИНИ НА ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА (*)

Член 1

Во Правилникот за постапката за избор на методи за квантитативна анализа на двокомпонентните мешавини на текстилни влакна („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/06 и 21/10), во Прилог 2, Поглавјето „2 ПОСЕБНИ МЕТОДИ – ЗБИРНА ТАБЕЛА“ се заменува со ново Поглавје 2 кое е дадено во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 25 –5693/6
19 септември 2012 година
Скопје

Министер,
Ваљон Саракини, с.р.

*) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата на Европската комисијата бр. 2011/74/EU од 29 јули 2011, со која се изменува и дополнува Директивата бр. 2009/122/EK од 14 септември 2009, за целите на нејзина адаптација кон техничкиот прогрес, Анекс II на Директивата 96/73/EK на Европскиот парламент и на Советот за одредени методи за квантитативна анализа на мешавини од бинарни текстилни влакна, (Celex бр. 32011L0074)

Прилог 2

2. ПОСЕБНИ МЕТОДИ – ЗБИРНА ТАБЕЛА

Метод	Поле на примена		Реагенс
бр. 1	Ацетат	Одредени други влакна	Ацетон
бр. 2	Некои протеински влакна	Одредени други влакна	Хипохлорит
бр. 3	Вискоза, купро или одредени видови модално влакно	Одредени други влакна	Мравја киселина и цинк хлорид
бр. 4	Полиамид или најлон	Одредени други влакна	Мравја киселина, 80% m/m
бр. 5	Ацетат	Одредени други влакна	Бензил алкохол
бр. 6	Триацетат или полилактид	Одредени други влакна	Дихлорометан
бр. 7	Одредени целулозни влакна	Одредени други влакна	Сулфурна киселина, 75% m/m
бр. 8	Акрилни, одредени модакрилни влакна или одредени хлоровлакна	Одредени други влакна	Диметилформамид
бр. 9	Одредени хлоровлакна	Одредени други влакна	Јаглерод дисулфид/ацетон 55,5/44,5 v/v
бр. 10	Ацетат	Одредени други влакна	Глацијална оцетна киселина
бр. 11	Свила, полиамид или најлон	Одредени други влакна	Сулфурна киселина, 75% m/m
бр. 12	Јута	Одредени животински влакна	Метод за одредување на содржината на азот
бр. 13	Полипропилен	Одредени други влакна	Ксилен
бр. 14	Други влакна	Одредени други влакна	Метод со примена на концентрирана сулфурна киселина
бр. 15	Хлоровлакна, одредени модакрилни влакна, одредени еластински влакна, ацетати, триацетати	Одредени други влакна	Циклохексанон
Бр. 16	Меламин	Одредени други влакна	Жешка мравја киселина 90% m/m

МЕТОД бр. 1
АЦЕТАТ И НА НИВ СРОДНИ ВЛАКНА
(Метод со примена на ацетон)

1. ПОЛЕ НА ПРИМЕНА

Овој метод се применува, по отстранувањето на невлакнестите материи, врз двокомпонентните мешавини од:

1. ацетат (19)
со
2. волна (1), животински влакна (2 и 3), свила (4), памук (5), лен (7), вистински коноп (8), јута (9), абака (10), алфа (11), кокос (12), брум (13), рамија (14), сисал (15), купро (21), модални влакна (22), протеински влакна (23), вискоза (25), акрил (26), полиамид или најлон (30), полиестер (35), полипропилен (37), еластомултиестер (46) и еластолефин (47), меламина (48) и полипропиленски/полиамиден двокомпонент (49).

Во никој случај методот не се применува за ацетатни влакна што биле деацетилизирани на површината.

2. ПРИНЦИП

Од мешавина со позната сува маса, ацетатното влакно се отстранува со растворање со ацетон. Остатокот се собира, се мие, се суши и се мери; неговата маса, по потреба коригирана, се изразува како процент од сувата маса на мешавината. Процентот на сувото ацетатно влакно се добива од разликата.

3. АПАРАТИ И РЕАГЕНСИ (како дополние на листата наведена во општите упатства)

3.1. Апарати

Ерленмаерки со брусен затворач со зафатнина од најмалку 200 ml.

3.2. Реагенс

Ацетон

4. ПОСТАПКА НА ТЕСТИРАЊЕ

Следете ја постапката опишана во општите упатства и постапете на следниов начин:

Додадете 100 ml ацетон по грам епрувета ставена во ерленмаерот со брусен затворач со зафатнина од најмалку 200 ml, протресете го садот, оставете го да отстои 30 минути на собна температура, промешувајте одвреме-навреме и потоа преточете ја течноста низ измерениот огноотпорен филтер-сад.

Повторете ја постапката уште два пати (екстрахирањето треба да се изврши вкупно три пати), но во период од само 15 минути, така што вкупното време на постапката со ацетон да трае еден час. Пренесете го остатокот во огноотпорниот филтер-сад. Измијте го остатокот во огноотпорниот филтер-сад, со ацетон и вакууирајте. Повторно наполнете го садот со ацетон и оставете го да се исцеди.

На крај, исцедете ја содржината во садот со вакууирање, исушете ги садот и остатокот, изладете ги и измерете ги.

5. ПРЕСМЕТКА И ИЗРАЗУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Пресметајте ги резултатите како што е опишано во општите упатства. Вредноста на 'd' е 1,00, освен за меламина, за кој 'd' е 1,01.

6. ПРЕЦИЗНОСТ

Границата на сигурност на резултатите добиени за хомогена мешавина на текстилни материјали со користење на овој метод не е поголема од ± 1 за ниво на сигурност од 95 %.

МЕТОД бр. 2

ОДРЕДЕНИ ПРОТЕИНСКИ ВЛАКНА И НА НИВ СРОДНИ ВЛАКНА
(Метод со користење на хипохлорит)

1. ПОЛЕ НА ПРИМЕНА

Овој метод се применува, по отстранувањето на невлакнестите материи, врз двокомпонентните мешавини од:

1. одредени протеински влакна, имено: волна (1), животински влакна (2 и 3), свила (4), протеин (23) со
2. памучно (5), купро (21), вискозно (25), акрилно (26), хлоровлакно (27), полиамидно или најлонско (30), полиестерско (35), полипропиленско (37), еластанско (43), стаклено (44), еластомултиестерско (46), еластолефинско (47), меламина (48) и полипропиленско/полиамидно двокомпонентно влакно (49).

Ако има различни протеински влакна, методот ќе го даде вкупниот збир, а не и нивните поединечни количества.

2. ПРИНЦИП

Протеинското влакно се отстранува со растворање од сувата маса на мешавината со раствор на хипохлорит. Остатокот се собира, се мие, се суши и се мери; неговата маса, по потреба коригирана, се изразува како процент од сувата маса на мешавината. Процентот на сувото протеинско влакно се добива од разликата.

За подготовка на растворот на хипохлорит може да се користи литиум хипохлорит или натриум хипохлорит.

Литиум хипохлоритот се препорачува во случај на мал број анализи или анализи што се изведуваат на поголеми временски интервали. Ова е поради фактот што процентот на хипохлоритот во цврстиот литиум хипохлорит

- за разлика од натриум хипохлоритот - е практично константен. Ако процентот на хипохлорит е познат, содржината на хипохлорит при секоја анализа не мора да се проверува јодометрички.

3. АПАРАТИ И РЕАГЕНСИ (различни од наведените во општите упатства)

3.1. Апарати

- (i) лабораториско шише -Erlenmeyer со стаклен затворач, 250 ml;
- (ii) термостатирана бања, со регулација на температура $20 (\pm 2) ^\circ\text{C}$.

3.2. Реагенси

- (i) хипохлорит

- (a) раствор на литиум хипохлорит

Реагенсот се состои од свежо подготвен раствор што содржи $35 (\pm 2)$ g/l активен хлор (приближно 1 M), на кој му се додава $5 (\pm 0,5)$ g/l претходно растворен натриумхидроксид. При подготовката, растворете 100 грама литиум хипохлорит што содржи 35% активен хлор (или 115 грама што содржат 30% активен хлор) во приближно 700 ml дестилирана вода, додадете 5 грама натриумхидроксид растворен во приближно 200 ml де-

стилирана вода и додавајте дестилирана вода до 1 литар. Свежо подготвениот раствор не треба да се проверува јодометрички.

(б) Раствор на натриум хипохлорит

Реагенсот се состои од свежо подготвен раствор што содржи $35 (\pm 2)$ g/l активен хлор (приближно 1 M), на кој му се додава $5 (\pm 0,5)$ g/l претходно растворен натриум хидроксид.

Пред секоја анализа проверете ја содржината на активен хлор во растворот, јодометрички.

(ii) Разреден раствор на оцетна киселина,

Разредете 5 ml глацијална оцетна киселина со вода до 1 l.

4. ПОСТАПКА НА ТЕСТИРАЊЕ

Следете ја постапката опишана во општите упатства и постапете на следниов начин: измешајте приближно 1 грам од примерокот со приближно 100 ml хипохлоритен раствор (литиум - или натриум хипохлорит) во Ерленмаер, со зафатнина од 250 ml и затресете го шишето со цел да го натопите.

Потоа 40 минути загревајте го Ерленмаерот во термостатирана бања на температура од $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ и постојано затресувајте го, или барем одвреме-навреме. Бидејќи растворањето на волната има егзотермички карактер, топлината настаната при користењето на овој метод треба континуирано да се одведува. Инаку, може да се појават значителни грешки поради растворање на нерастворливите влакна.

По 40 минути, филтрирајте ја содржината од ерленмаерот низ измерен огноотпорен филтер-сад и префрлете ги останатите влакна во огноотпорниот филтер-сад со плакнење на шишето со малку хипохлоритен раствор. Исцедете го остатокот во садот со вакуумирање и измијте го последователно со вода, разредена оцетна киселина, и повторно со вода, и вакуумирајте по секое додавање на течност. Немојте да применувате вакуумирање се додека секоја од течностите не се исцеди.

На крај, исцедете го остатокот во садот со вакуумирање, исушете го садот и остатокот, изладете ги и измерете ги.

5. ПРЕСМЕТКА И ИЗРАЗУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Пресметајте ги резултатите како што е опишано во општите упатства. Вредноста на $'d'$ изнесува 1,00, со исклучок на памукот, вискозата, модалното влакно и меламинот, за кои $'d' = 1,01$, и за неизбелен памук, за кој $'d' = 1,03$.

6. ПРЕЦИЗНОСТ

Границата на сигурност на резултатите добиени за хомогена мешавина на текстилни материјали со користење на овој метод не е поголема од ± 1 за ниво на сигурност од 95 %.

МЕТОД бр. 3

ВИСКОЗНИ, КУПРО ИЛИ ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ МОДАЛНИ И НА НИВ СРОДНИ ВЛАКНА (Метод со користење мравја киселина и цинк хлорид)

1. ПОЛЕ НА ПРИМЕНА

Овој метод се применува, по отстранувањето на невлакнестите материји, врз двокомпонентните мешавини од:

1. вискозни (25) или купро (21), вклучувајќи и одредени видови модални влакна (22),

со
2. памук (5), полипропилен (37), еластолефин (47) и меламин (48).

Во случај да има модални влакна, треба да се изврши прелиминарно тестирање за да се утврди дали е влакното растворливо во реагенсот.

Овој метод не се применува за мешавините во кои памукот бил подложен на хемиска деградација или кога вискозата или купрот не се раствора поради присуството на одредени бои или додатоци што не може целосно да се отстранат.

2. ПРИНЦИП

Вискозата, купрот или модалните влакна се отстрануваат со растворање од сувата маса на мешавината со реагенс составен од мравја киселина и цинк хлорид. Остатокот се собира, се мие, се суши и се мери; неговата маса, која по потреба се коригира, се изразува како процент од сувата маса на мешавината. Процентот на сувото влакно од вискоза, купро или модално влакно се добива од разликата.

3. АПАРАТИ И РЕАГЕНСИ (различни од наведените во општите упатства)

3.1. Апарати

(i) Ерленмаерки со брусен затворач со зафатнина од најмалку 200 ml

(ii) термостатирана бања на температура од $40 (\pm 2)$ $^{\circ}\text{C}$.

3.2. Реагенси

(i) раствор што содржи 20 g растопен анхидриран цинк хлорид и 68 g анхидрирана мравја киселина, во кој се додава вода за да се достигне тежина од 100 g (имено 20 масени делови од растопен анхидриран цинк хлорид кон 80 масени делови од 85 % m/m мравја киселина).

Забелешка:

Во тој поглед, треба да се обрне внимание на точка I. 3.2.2, која утврдува дека сите користени реагенси треба да се хемиски чисти; понатаму, важно е да се користат само растопен анхидриран цинк хлорид.

(ii) Раствор на амониум хидроксид: растворете 20 ml концентриран раствор на амонијак (специфична густина од 0,880 g/ml) со вода до 1 литар.

4. ПОСТАПКА НА ТЕСТИРАЊЕ

Следете ја постапката опишана во општите упатства и постапете на следниов начин: веднаш ставете ја епруветата во лабораториското шише, претходно загреано на температура од $40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Додадете 100 ml раствор од мравја киселина и цинк хлорид, претходно загреан на температура од $40\text{ }^{\circ}\text{C}$, по грам епрувета. Затворете го шишето и силно затресете го. Чувајте го шишето и содржината во него на константна температура од $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ во период од два и пол часа, така што на секој час ќе го затресувате шишето. Филтрирајте ја содржината од ерленмаерот низ огноотпорниот филтер-сад и со помош на реагенсот префрлете ги во филтер-садот сите влакна што останале во ерленмаерот. Исплакнете со 20 ml реагенс.

Добро измијте ги садот и остатокот со вода на температура од $40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Исплакнете го влакнестниот остаток во приближно 100 ml ладен раствор на амонијак (3.2.ii), осигурувајќи дека остатокот бил целосно натопен во растворот за период од 10 минути¹; потоа добро исплакнете го со студена вода.

¹ За да осигурате дека влакнестниот остаток е натопен во растворот на амонијак 10 минути, можете на пример да употребите адаптер на садот со филтер, на кој е прицврстена славина за регулирање на истекот на растворот на амонијак.

Немојте да применувате вакуумирање се додека секоја од течностите не се исцеди. На крај, исцедете го остатокот во садот со вакуумирање, исушете ги и садот и остатокот, изладете ги и измерете ги.

5. ПРЕСМЕТКА И ИЗРАЗУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Пресметајте ги резултатите како што е опишано во општите упатства. Вредноста на d' е 1,00, со исклучок на памукот за кој d' е 1,02 и на меламинаот, за кој d' е 1,01.

6. ПРЕЦИЗНОСТ

Границата на сигурност на резултатите добиени за хомогена мешавина на текстилни материјали со користење на овој метод не е поголема од ± 2 за ниво на сигурност од 95 %.

МЕТОД бр. 4

ПОЛИАМИДНИ ИЛИ НАЈЛОНСКИ И НА НИВ СРОДНИ ВЛАКНА (Метод со користење 80% m/m мравја киселина)

1. ПОЛЕ НА ПРИМЕНА

Овој метод се применува, по отстранувањето на невлакнестите материји, врз двокомпонентните мешавини од:

1. полиамидни или најлонски влакна (30), со
2. волнени (1), животински влакна (2 и 3), памучни (5), купро (21), модални влакна (22), вискозни (25), акрилни (26), хлорофиберски (27), полиестерски (35), полипропиленски (37), стаклени влакна (44), еласто-мултиестерски (46), еластолефински (47) и меламинаски влакна (48).

Како што е споменато претходно, овој метод исто така се применува на мешавините со волна, но кога содржината на волна е поголема од 25%, треба да се примени методот бр. 2 (растворање на волна во раствор од алкален натриум хипохлорит).

2. ПРИНЦИП

Влакната на полиамидот се отстрануваат со растворање од сувата маса на мешавината со помош на мравја киселина. Остатокот се собира, се мие, се суши и се мери; неговата маса, по потреба коригирана, се изразува како процент од сувата маса на мешавината. Процентот на сувиот полиамид или најлон се добива од разликата.

3. АПАРАТИ И РЕАГЕНСИ (различни од наведените во општите упатства)

3.1. Апарати

Ерленмаерка со брусен затворај со зафатнина од најмалку 200 ml.

3.2. Реагенси

(i) Мравја киселина (80% m/m, релативна густина на 20 °C: 1,186). Разредете 880 ml од 90 % m/m мравја киселина (со релативна густина на 20 °C: 1,204) со вода до 1 литар. Или, разредете 780 ml од 98 до 100 % m/m мравја киселина (со релативна густина на 20 °C: 1,220) со вода до 1 литар.

Концентрацијата не е критична ако се движи од 77 до 83% m/m мравја киселина.

(ii) Разреден раствор на амонијак: разредете 80 ml концентриран раствор на амонијак (со релативна густина на 20 °C: 0,880) со вода до 1 литар.

4. ПОСТАПКА НА ТЕСТИРАЊЕ

Следете ја постапката опишана во општите упатства и постапете на следниов начин: Додадете 100 ml мравја киселина по грам епрувета, која е ставена во ерленмаерката со зафатнина од најмалку 200 ml. Затворете ја и протресете ја со цел да се натопа епруветата. Оставете го шишето да отстои 15 минути на собна температура, одвреме-навреме протресувајќи ја. Прецедете ја содржината од ерленмаерката низ огноотпорниот филтер-сад и префрлете ги сите влакна што останале во садот, со миење на шишето со раствор од мравја киселина. Исцедете го остатокот во филтер садот со вакуумирање и измијте го остатокот на филтерот последователно со раствор од мравја киселина, топла вода, разреден раствор од амонијак и повторно со вода, така што ќе вакуумирате по секое додавање течност. Немојте да применувате вакуумирање се додека секоја од течностите не се исцеди. На крај, исцедете го остатокот во садот со вакуумирање, исушете ги садот и остатокот, изладете ги и измерете ги.

5. ПРЕСМЕТКА И ИЗРАЗУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Пресметајте ги резултатите како што е опишано во општите упатства. Вредноста на d' е 1,00, со исклучок на меламинаот, за кој $d' = 1,01$.

6. ПРЕЦИЗНОСТ

Границата на сигурност на резултатите добиени за хомогена мешавина на текстилни материјали со користење на овој метод не е поголема од ± 1 за ниво на сигурност од 95 %.

МЕТОД бр. 5

АЦЕТАТНИ И НА НИВ СРОДНИ ВЛАКНА (Метод со користење бензил алкохол)

1. ПОЛЕ НА ПРИМЕНА

Овој метод се применува, по отстранувањето на невлакнестите материји, врз двокомпонентните мешавини од:

1. ацетатни влакна (19) со
2. триацетатни (24), полипропиленски (37), еластолефински (47), меламинаски (48) и полипропиленски/полиамидни двокомпонентни влакна (49).

2. ПРИНЦИП

Ацетатното влакно се отстранува со раствора од сувата маса на мешавината со бензил алкохол на температура од 52 ± 2 °C.

Остатокот се собира, се мие, се суши и се мери; неговата маса и се изразува како процент од сувата маса на мешавината. Процентот на сувиот ацетат се добива од разликата.

3. АПАРАТИ И РЕАГЕНСИ (различни од наведените во општите упатства)

3.1. Апарати

(i) Ерленмаерка со брусен затворај со зафатнина од најмалку 200 ml

(ii) механичка мешалка

(iii) термостатирана бања на температура од 52 ± 2 °C

3.2. Реагенси

- (i) бензил алкохол,
- (ii) етанол.

4. ПОСТАПКА НА ТЕСТИРАЊЕ

Следете ја постапката опишана во општите упатства и постапете на следниов начин:

Додадете 100 ml бензил алкохол по грам епрувета, која е ставена во ерленмаерката. Затворете ја ерленмаерката и потопете ја во водната бања, на температура од 52 ± 2 °C. Мешајте со механичката мешалка во период од 20 минути на таа температура.

(Наместо со механичка мешалка, ерленмаерот можете да го мешате рачно).

Декантирајте ја течноста низ измерениот огноотпорен филтер-сад. Додадете уште една доза бензил алкохол во ерленмаерката и мешајте 20 минути на температура од 52 ± 2 °C.

Декантирајте ја течноста низ огноотпорниот филтер-сад. Повторете го циклусот операции по трет пат.

На крајот ставете ја течноста и остатокот во филтер-садот; префрлете ги останатите влакна од ерленмаерката во филтер-садот со дополнително количество бензил алкохол на температура од 52 ± 2 °C. Добро исушете го огноотпорниот филтер-сад.

Префрлете ги повторно влакната во ерленмаерката, исплакнете ги со етанол и по рачното мешање прецедете ги низ огноотпорниот филтер-сад.

Повторете ја постапката со плакнење два или три пати. Префрлете го остатокот во огноотпорниот филтер-сад и добро исцедете го. Исушете ги садот и остатокот, изладете ги и измерете ги.

5. ПРЕСМЕТКА И ИЗРАЗУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Пресметајте ги резултатите како што е опишано во општите упатства. Вредноста на 'd' е 1,00, со исклучок на памукот, за кој 'd' = 1,02 и за меламинаот, за кој 'd' = 1,01.

6. ПРЕЦИЗНОСТ

Границата на сигурност на резултатите добиени за хомогена мешавина на текстилни материјали со користење на овој метод не е поголема од ± 1 за ниво на сигурност од 95 %.

МЕТОД бр. 6

ТРИАЦЕТАТНИ ИЛИ ПОЛИЛАКТИДНИ И НА НИВ СРОДНИ ВЛАКНА (Метод со користење на дихлорометан)

1. ПОЛЕ НА ПРИМЕНА

Овој метод се применува, по отстранувањето на невлакнестите материји, врз двокомпонентните мешавини од:

1. триацетатни влакна (24) или полилактидни влакна (33а) со
2. волнени (1), животински влакна (2 и 3), свилени (4), памучни (5), купро (21), модални (22), вискозни (25), акрилни (26), полиамидни или најлонски (30), полиестерски (35), полипропиленски (37), стаклени влакна (44), еластомултиестерски (46), еластолефински (47), меламинаски (48) и полипропиленски/полиамидни двокомпонентни влакна (49).

Забелешка:

Триацетатните влакна доработени на начин што предизвикува делумна хидролиза престануваат да бидат растворливи во реагенсот. Во тој случај методот не е применлив.

2. ПРИНЦИП

Триацетатните или полилактидните влакна се отстрануваат со растворање од сувата маса на мешавината со дихлорометан. Остатокот се собира, се мие, се суши и се мери; неговата маса, по потреба коригирана, се изразува како процент од сувата маса на мешавината. Процентот на сувиот триацетат или полилактид се добива од разликата.

3. АПАРАТИ И РЕАГЕНСИ (различни од наведените во општите упатства)

3.1. Апарати

Ерленмаерка со брусен затворац со зафатнина од најмалку 200 ml.

3.2. Реагенс

Дихлорометан.

4. ПОСТАПКА НА ТЕСТИРАЊЕ

Следете ја постапката опишана во општите упатства и постапете на следниов начин:

Додадете 100 ml дихлорометан по грам епрувета, на епруветата ставена во ерленмаерка со брусен затворац со зафатнина од 200 ml, затворете ја и протресувајте ја на секои 10 минути со цел да се натопи епруветата и оставете ја да постои 30 минути на собна температура, одвреме-навреме протресувајќи ја. Декантирајте ја течноста низ измерениот огноотпорен филтер-сад. Додадете 60 ml дихлорометан во ерленмаерката во која е ставен остатокот, измешајте рачно и прецедете ја содржината од шишето низ огноотпорниот филтер-сад. Префрлете ги останатите влакна во огноотпорниот филтер-сад со миење на ерленмаерката со малку дихлорометан. Исцедете го остатокот во садот со вакуумирање со цел да се отстранат вишокот течност, повторно наполнете го садот со дихлорометан и оставете го да се исцеди. На крај, извршете вакуумирање на вишокот течности, потоа третирајте го остатокот со жешка вода со цел да се отстрани растворувачот, извршете вакуумирање, исушете ги огноотпорниот филтер-сад и остатокот, изладете ги и измерете ги.

5. ПРЕСМЕТКА И ИЗРАЗУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Пресметајте ги резултатите како што е опишано во општите упатства. Вредноста на 'd' изнесува 1,00, освен кај полиестерот, еластомултиестерот, еластолефинот и меламинаот каде што вредноста на 'd' изнесува 1,01.

6. ПРЕЦИЗНОСТ

Границата на сигурност на резултатите добиени за хомогена мешавина на текстилни материјали со користење на овој метод не е поголема од ± 1 за ниво на сигурност од 95 %.

МЕТОД бр. 7
ЦЕЛУЛОЗНИ ВЛАКНА И НА НИВ СРОДНИ ВЛАКНА
(Метод со користење 75% m/m сулфурна киселина)

1. ПОЛЕ НА ПРИМЕНА

Овој метод се применува, по отстранувањето на невлакнестите материи, врз двокомпонентните мешавини од:

1. памучни (5), ленени (7), вистински конопни (8), рамиини (14), купро (21), модални (22), вискозни влакна (25)

со

2. полиестерски (35), полипропиленски (37), еластомултиестерски (46), еластолефински (47) и полипропиленски/полиамидни двокомпонентни влакна (49).

2. ПРИНЦИП

Целулозните влакна се отстрануваат со растворање од сувата маса на мешавината со помош на 75% m/m сулфурна киселина. Остатокот се собира, се мие, се суши и се мери; неговата маса, по потреба коригирана, се изразува како процент од сувата маса на мешавината. Процентот на сувото целулозно влакно се добива од разликата.

3. АПАРАТИ И РЕАГЕНСИ (различни од наведените во општите упатства)

3.1. Апарати

(i) Ерленмаерка со брусен затворач со зафатнина од најмалку 500 ml.

(ii) термостатирана бања на температура од 50 ± 5 °C

3.2. Реагенси

(i) сулфурна киселина, 75 ± 2 % m/m

Реагенсот се подготвува со внимателно додавање, при ладење на 700 ml сулфурна киселина (со релативна густина на 20 °C: 1,84) кон 350 ml дестилирана вода. Откако растворот ќе се излади до собна температура, дополнете со вода до 1 литар.

(ii) разреден раствор на амонијак

Разредете 80 ml раствор на амонијак (со релативна густина на 20 °C: 0,88) со вода до 1 литар.

4. ПОСТАПКА НА ТЕСТИРАЊЕ

Следете ја постапката опишана во општите упатства и постапете на следниов начин:

Додадете 200 ml 75% сулфурна киселина по грам епрувета, која е ставена во ерленмаерка со брусен затворач и зафатнина од најмалку 500 ml, затворете ја и внимателно протресете со цел да се натопа епруветата. Чувајте ја на температура од 50 ± 5 °C еден час и протресувајте ја на секои 10 минути. Филтрирајте ја со држината од ерленмаерката низ измерениот огноотпорен филтер-сад со помош на вакумирање. Префрлете ги сите останати влакна со миење на ерленмаерката со мала количина 75% сулфурна киселина. Искедете го остатокот во садот со вакумирање и измијте ги остатоците на филтерот со едно полнење на садот со свежа сулфурна киселина. Немојте да применувате вакумирање се додека киселината не се исцеди.

Измијте го остатокот последователно, неколку пати со студена вода, два пати со разреден раствор на амонијак, и потоа со студена вода, така што ќе го сушите садот за филтрирање со вакумирање по секое додавање течност. Немојте да применувате вакумирање се доде-

ка секоја од течностите за миење не се исцеди. На крај, вакумирајте, исушете ги садот и остатокот, изладете ги и измерете ги.

5. ПРЕСМЕТКА И ИЗРАЗУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Пресметајте ги резултатите како што е опишано во општите упатства. Вредноста на 'd' е 1,00, со исклучок на полипропиленски/полиамиден двокомпонент, за кој 'd' е 1,01.

6. ПРЕЦИЗНОСТ

Границата на сигурност на резултатите добиени за хомогена мешавина на текстилни материјали со користење на овој метод не е поголема од ± 1 за ниво на сигурност од 95 %.

МЕТОД бр. 8
АКРИЛНИ, МОДАКРИЛНИ ИЛИ ХЛОРОВЛАКНА
И НА НИВ СРОДНИ ВЛАКНА
(Метод со користење на диметилформамид)

1. ПОЛЕ НА ПРИМЕНА

Овој метод се применува, по отстранувањето на невлакнестите материи, врз двокомпонентните мешавини од:

1. акрилни (26), одредени модакрилни (29), или одредени хлорофиберски влакна (27)

со

2. волнени (1), животински влакна (2 и 3), свилени (4), памучни (5), купро (21), модални (22), вискозни (25), полиамидни или најлонски (30), полиестерски (35), полипропиленски (37), еластомултиестерски (46), еластолефински (47), меламинаски (48) и полипропиленски/полиамидни двокомпонентни влакна (49).

Исто така може да се применува на акрилни и модакрилни влакна, третираны со метал-комплексни бои, но не на влакната обоени со хромни бои.

2. ПРИНЦИП

Акрилните, модакрилните или хлорофибрите се отстрануваат со растворање одвојуваат од сувата маса на мешавината, со диметилформамид загреан во водна бања до точка на вриење. Остатокот се собира, се мие, се суши и се мери. Неговата маса по потреба се коригира и се изразува како процент од сувата маса на мешавината, додека процентот на сувите акрилни, модакрилни или хлоровлакна се пресметува од разликата.

3. АПАРАТИ И РЕАГЕНСИ (различни од наведените во општите упатства)

3.1. Апарати

(i) Ерленмаерка со брусен затворач со зафатнина од најмалку 200 ml

(ii) водна бања до температура на вриење

3.2. Реагенс

Диметилформамид (точка на вриење 153 ± 1 °C), кој не содржи повеќе од 0,1 % вода.

Овој реагенс е отровен и затоа се препорачува користење на дигестор.

4. ПОСТАПКА НА ТЕСТИРАЊЕ

Следете ја постапката опишана во општите упатства и постапете на следниов начин:

² Растворливоста на таквите модакрили или хлорофибри во реагенсот треба да се провери пред спроведувањето на анализата

Додадете 80 ml диметилформамид, претходно загреан во водната бања при температура на вриење, по грам епрувета, ставена во ерленмаерка со брусен затворац и зафатнина од најмалку 200 ml, затворете ја ерленмаерката и внимателно мешајте ја со цел да се натопа епруветата и грејте ја во водната бања на температура на вриење во период од еден час. Полека протресете ја ерленмаерката со рака, пет пати во текот на тој период.

Преточете ја течноста низ измерениот огноотпорен филтер-сад, задржувајќи ги влакната во ерленмаерката. Додадете уште 60 ml диметилформамид и загревајте ја уште 30 минути, полека протресувајќи ја содржината, рачно, два пати во текот на периодот.

Прецедете ја содржината низ огноотпорниот филтер-сад со помош на вакуумирање.

Префрлете ги сите останати влакна во огноотпорниот филтер-сад со плакнење на ерленмаерката со диметилформамид. Искладете го остатокот во садот со вакуумирање. Измијте го остатокот со околу 1 литар жешка вода на температура од 70 - 80 °C, постојано полнејќи го садот. По секое додавање вода, извршете кратко вакуумирање, но прво оставете водата да се исцеди. Ако течноста за плакнење се цеди многу бавно, може да извршите благо вакуумирање.

На крај, исушете ги садот и остатокот, изладете ги и измерете ги.

5. ПРЕСМЕТКА И ИЗРАЗУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Пресметајте ги резултатите како што е опишано во општите упатства. Вредноста на 'd' изнесува 1,00, освен во следните случаи:

волна	1,01
памук	1,01
купро	1,01
модално влакно	1,01
полиестер	1,01
еластомултиестер	1,01
меламин	1,01

6. ПРЕЦИЗНОСТ

Границата на сигурност на резултатите добиени за хомогена мешавина на текстилни материјали со користење на овој метод не е поголема од ± 1 за ниво на сигурност од 95 %.

МЕТОД бр. 9

ХЛОРОВЛАКНА И НА НИВ СРОДНИ ВЛАКНА (Метод со користење 55,5/44,5 смеса на јаглороден дисулфид и ацетон)

1. ПОЛЕ НА ПРИМЕНА

Овој метод се применува, по отстранувањето на невлакнестите материји, врз двокомпонентните мешавини од:

1. хлоровлакна (27), имено поливинилхлоридни влакна, било тие да се хлорирани или не³

со
2. волнени (1), животински влакна (2 и 3), свилени (4), памучни (5), купро (21), модални (22), вискозни (25), акрилни (26), полиамидни или најлонски (30), полиестерски (35), полипропиленски (37), стаклени влакна (44), еластомултиестерски (46), меламински (48) и полипропиленски/полиамидни двокомпонентни влакна (49).

³ Пред спроведувањето на анализата, треба да се провери растворливоста на поливинил хлоридните влакна во реагенсот.

Во случај содржината на волна или свила да е поголема од 25%, треба да се применува методот бр. 2.

Во случај содржината на полиамид или најлон да е поголема од 25%, треба да се применува методот бр. 4.

2. ПРИНЦИП

Хлоровлакната се отстрануваат со растворање од сувата маса на мешавината со азеотропна смеса на јаглороден дисулфид и ацетон. Остатокот се собира, се мие, се суши и се мери; неговата маса, коригирана по потреба, се изразува како процент од сувата маса на мешавината. Процентот на сувото поливинилхлоридно влакно се добива од разликата.

3. АПАРАТИ И РЕАГЕНСИ (различни од наведените во општите упатства)

3.1. Апарати

(i) Ерленмаерка со брусен затворац со зафатнина од најмалку 200 ml

Следете ја постапката опишана во општите упатства и постапете на следниов начин:

Додадете 100 ml азеотропна смеса по грам епрувета, ставена во ерленмаерка со брусен затворац, со зафатнина од најмалку 200 ml. Херметички затворете ја ерленмаерката и мешајте со помош на механичката мешалка, или рачно, во период од 20 минути, на собна температура. Декантирајте го вишокот течност низ измерениот огноотпорен филтер-сад.

Повторете ја постапката со 100 ml свеж реагенс. Продолжете го циклусот постапки се додека не остане никаков остаток на полимер врз стаклена површина по испарување на капка од течниот екстракт. Префрлете го остатокот во огноотпорниот филтер-сад со користење поголема количина реагенс, извршете вакуумирање со цел да ја отстранете течноста и исплакнете го огноотпорниот филтер-сад и остатокот со 20 ml алкохол и потоа уште три пати со вода. Оставете ја течноста за плакнење да се исцеди пред да извршете вакуумирање. Исушете ги садот и остатокот, изладете ги и измерете ги.

Забелешка:

Кај одредени мешавини со голема количина хлоровлакна може да дојде до значително собирање на примерокот во текот на постапката за сушење, при што се забавува растворањето на хлоровлакната. Тоа, секако, нема влијание врз крајното растворање на хлоровлакната во растворуваачот.

5. ПРЕСМЕТКА И ИЗРАЗУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Пресметајте ги резултатите како што е опишано во општите упатства. Вредноста на 'd' е 1,00, со исклучок на меламинот, за кој 'd' = 1,01.

6. ПРЕЦИЗНОСТ

Границата на сигурност на резултатите добиени за хомогена мешавина на текстилни материјали со користење на овој метод не е поголема од ± 1 за ниво на сигурност од 95 %.

МЕТОД бр. 10

АЦЕТАТ И ОДРЕДЕНИ ДРУГИ ВЛАКНА (Метод со користење на глацијална оцетна киселина)

1. ПОЛЕ НА ПРИМЕНА

Овој метод се применува, по отстранувањето на невлакнестите материји, врз двокомпонентните мешавини од:

1. ацетат (19)

со

2. хлоровлакна (27), имено поливинилхлоридни влакна, било тие да се хлорирани или не, полипропиленски (37), еластолефински (47), меламинаски (48) и полипропиленски/полиамидни двокомпонентни влакна (49).

2. ПРИНЦИП

Ацетатното влакно се отстранува од сувата маса на мешавината со глацијална оцетна киселина. Остатокот се собира, се мие, се суши и се мери; неговата маса, коригирана по потреба, се изразува како процент од сувата маса на мешавината. Процентот на сувиот ацетат се добива од разликата.

3. АПАРАТИ И РЕАГЕНСИ (различни од наведените во општите упатства)

3.1. Апарати

- (i) Ерленмаерка со брусен затворач со зафатнина од најмалку 200 ml
- (ii) механичка мешалка

3.2. Реагенс

Глацијална оцетна киселина (над 99%). Постапувајте со реагенсот многу внимателно, бидејќи е многу нагрзувачки.

4. ПОСТАПКА НА ТЕСТИРАЊЕ

Следете ја постапката опишана во општите упатства и постапете на следниов начин:

Додадете 100 ml глацијална оцетна киселина по грам епрувета, која е ставена во ерленмаерката со брусен затворач, со зафатнина од најмалку 200 ml. Запечатете ја ерленмаерката и промешајте со помош на механичка мешалка, или рачно, во период од 20 минути, на собна температура. Преточете го вишокот течност низ измерениот огноотпорен филтер-сад. Повторете ја постапката уште два пати, секогаш користејќи 100 ml свеж реагенс, извршете вкупно три екстрахирања. Префрлете го остатокот во огноотпорниот филтер-сад со користење на поголемо количество реагенс, извршете вакуумирање со цел да ја отстраните течноста и исплакнете го огноотпорниот филтер-сад и остатокот со 50 ml алкохол и потоа уште три пати со вода. По секое плакнење, оставете течноста да се исцеди пред да примените вакуумирање. Исушете го остатокот во садот, изладете ги и измерете ги.

5. ПРЕСМЕТКА И ИЗРАЗУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Пресметајте ги резултатите како што е опишано во општите упатства. Вредноста на 'd' е 1,00.

6. ПРЕЦИЗНОСТ

Границата на сигурност на резултатите добиени за хомогена мешавина на текстилни материјали со користење на овој метод не е поголема од ± 1 за ниво на сигурност од 95 %.

МЕТОД бр. 11

СВИЛА ИЛИ ПОЛИАМИД И НА НИВ СРОДНИ ВЛАКНА
(Метод со користење 75% m/m сулфурна киселина)

1. ПОЛЕ НА ПРИМЕНА

Овој метод се применува, по отстранувањето на невлакните материји, врз двокомпонентните мешавини од:

1. свила (4) или полиамид или најлон (30) со

2. волнено (1), животинско (2 и 3), полипропиленско (37), еластолефинско (47), меламинаско (48) и полипропиленско/полиамидно двокомпонентно влакно (49).

2. ПРИНЦИП

Свилата или полиамидното или најлонското влакно се отстранува од сувата маса на мешавината со растворање со 75% m/m сулфурна киселина (6).

Остатокот се собира, се мие, се суши и се мери. Неговата маса, по потреба коригирана, се изразува како процент од сувата маса на мешавината. Процентот на сувата свила или поламидот или најлонот се добива од разликата.

3. АПАРАТИ И РЕАГЕНСИ (различни од наведените во општите упатства)

3.1. Апарати

Ерленмаерка со брусен затворач со зафатнина од најмалку 200 ml.

3.2. Реагенси

(i) сулфурна киселина (75 ± 2 % m/m)

Реагенсот се подготвува со внимателно додавање, додека се лади, 700 ml сулфурна киселина (со релативна густина на 20 °C: 1,84) кон 350 ml дестилирана вода.

Откако ќе се излади растворот до собна температура, разредете го со вода до 1 литар.

(ii) разреден раствор на сулфурна киселина

Додадете 100 ml сулфурна киселина (густина на 20 °C: 1,84) полека кон 1 900 ml дестилирана вода.

(iii) разреден раствор на амонијак

Разредете 200 ml концентриран амонијак (густина на 20 °C: 0,880) до 1 000 ml со дестилирана вода.

4. ПОСТАПКА НА ТЕСТИРАЊЕ

Следете ја постапката опишана во општите упатства и постапете на следниов начин:

Додадете 100 ml 75% m/m сулфурна киселина по грам епрувета, која е ставена во ерленмаерка со брусен затворач, со зафатнина од најмалку 200 ml. Силно протресете ја и оставете ја да отстои 30 минути на собна температура. Повторно протресете и оставете да отстои уште 30 минути. Последен пат протресете и преточете ја содржината од ерленмаерката низ измерениот огноотпорен филтер-сад. Измијте ги останатите влакна со реагенс од 75% сулфурна киселина. Измијте го остатокот во садот последователно со 50 ml реагенс од разредена сулфурна киселина, 50 ml вода и 50 ml разреден раствор на амонијак. Секој пат оставете влакната да бидат во допир со течнота околу 10 минути пред да примените вакуумирање. На крај исплакнете со вода, оставајќи ги влакната во допир со водата во период од 30 минути. Исцедете го остатокот во огноотпорниот филтер-сад со вакуумирање, исушете ги садот и остатокот, изладете ги и измерете ги.

Во случај на двокомпонентни мешавини од полиамид со полипропиленски/полиамиден двокомпонент, по цедењето на влакната преку филтер садот и пред примената на опишаната постапка за миење, остатокот во садот се мие два пати со 50 ml реагенс од 75% сулфурна киселина.

5. ПРЕСМЕТКА И ИЗРАЗУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Пресметајте ги резултатите како што е опишано во општите упатства. Вредноста на d' е 1,00, со исклучок за волната⁴, за кој d' изнесува 0,985, за полипропиленски/полиамиден двокомпонент е 1,005 и за меламина е 1,01.

6. ПРЕЦИЗНОСТ

Границата на сигурност на резултатите добиени за хомогена мешавина на текстилни материјали со користење на овој метод не е поголема од ± 1 за ниво на сигурност од 95 %, со исклучок за двокомпонентните мешавини од полиамид со полипропиленски/полиамиден двокомпонент за кои границата на сигурност на резултатите не е поголема од ± 2 .

МЕТОД бр. 12

ЛУТА И ОДРЕДЕНИ ЖИВОТИНСКИ ВЛАКНА (Метод со утврдување на содржината на азот)

1. ПОЛЕ НА ПРИМЕНА

Овој метод се применува, по отстранувањето на невлакнестите материји, врз двокомпонентните мешавини од:

1. јута (9)
со
2. одредени животински влакна.

Компонентата на животинското влакно може да се состои единствено од влакно (2 и 3) или волна (1) или некоја мешавина на двете. Овој метод не се применува на текстилни мешавини што содржат невлакнести материји (бои, додатоци, итн.) со азотна основа.

2. ПРИНЦИП

Со анализа се утврдува вкупното количество азот, а од точната или приближната содржина на азот во двете компоненти се пресметува застапеноста на секоја компонента.

3. АПАРАТИ И РЕАГЕНСИ (различни од наведените во општите упатства)

3.1. Апарати

- (i) Кјелдалова тиквичка за разградување, со зафатнина од 200 - 300 ml
- (ii) апарат за дестилација по Кјелдал со довод на пареа
- (iii) бирета за титрација, со прецизност од 0,05 ml

3.2. Реагенси

- (i) толуен.
- (ii) метанол.
- (iii) сулфурна киселина, со релативна густина на 20 °C: 1,84⁵
- (iv) калиум сулфат¹
- (v) селен диоксид
- (vi) раствор на натриум хидроксид (400 g/литар) - Растворете 400 g натриум хидроксид во 400 - 500 ml вода и разредете го со вода до 1 литар.
- (vii) мешовит индикатор - Растворете 0,1 g метил црвено во 95 ml етанол и 5 ml вода, и измешајте со 0,5 g бромкрезол зелено растворен во 475 ml етанол и 25 ml вода.

⁴ Природна сива свила, како што е туса, не се раствораат целосно во 75 % m/m сулфурна киселина.

⁵ Овие реагенси не треба да содржат азот.

(viii) раствор на борна киселина - Растворете 20 g борна киселина во 1 литар вода.

(ix) сулфурна киселина, 0,02N (стандарден раствор).

4. ПРЕДОБРАБОТКА НА ЛАБОРАТОРИСКИОТ ПРИМЕРОК ЗА ТЕСТИРАЊЕ

Следната предобработка ја заменува предобработката опишана во општите упатства:

Екстрахирајте сув примерок во апарат за екстракција по Soxhlet со мешавина на 1 дел толуен и 3 дела метанол, во период од четири часа со минимална брзина од 5 циклуси на час. Оставете растворувачот да испари од примерокот и дополнително исушете го на температура од 105 ± 3 °C. Потоа екстрахирајте го примерокот вода (50 ml по грам епрувета) со вриење под рефлукс во период од 30 минути. Испедете го примерокот, и повторете ја екстракцијата со идентично количество вода. Отстранете го вишокот вода од примерокот со цедење, вакуумирање или центрифугирање и потоа оставете го примерокот да се исуши.

Забелешка:

Треба да се внимава на токсичното дејство на толуенот и метанолот и треба да се преземат најстроги мерки на претпазливост при нивната употреба.

5. ПОСТАПКА НА ТЕСТИРАЊЕ

5.1. Основни упатства

Следете ја постапката опишана во општите упатства во врска со селекцијата, сушењето и мерењето на епруветата.

5.2. Детално опишана постапка

Префрлете епрувета во Кјелдаловата тиквичка за разградување. На епруветата со тежина од најмалку 1 g, ставена во тиквичката за разградување, додадете ги реагенсите по следниот редослед, 2,5 g калиум сулфат, 0,1 - 0,2 g селен диоксид и 10 ml сулфурна киселина (со релативна густина 1,84). Загревајте ја тиквичката за разградување, полека од почетокот, додека целосно не се разгради влакното, а потоа посилно, додека растворот не стане бистар и речиси безбоен. Загревајте уште 15 минути. Оставете ја тиквичката за разградување да се излади, внимателно разредете ја содржината со 10 - 20 ml вода, изладете, и префрлете ја содржината квантитативно во колба градуирана до 200 ml и дополнете со вода додека да добиете раствор со разградено влакно.

Ставете околу 20 ml раствор на борна киселина во тиквичка со зафатнина од 100 ml и поврзете ја тиквичката со кондензаторот на Кјелдал апаратот за дестилација така да доводната цевка биде ставена веднаш под површината на растворот од борна киселина. Префрлете точно 10 ml од растворот во тиквичката за дестилација, додадете не помалку од 5 ml раствор на натриум хидроксид во одмерната инка и оставете растворот на натриум хидроксид полека да капе во колбата. Ако разградениот раствор и натриум хидроксидот останат како два одделни слоја, полека измешајте ги. Загревајте ја полека тиквичката за дестилација при довод на пареа од генераторот. Соберете околу 20 ml дестилат, наведените ја тиквичката така што врвот на доводната цевка од кондензаторот ќе биде на околу 20 mm над површината на течноста и дестилирајте уште 1 минута. Исплакнете го врвот на доводната цевка со вода така што водата ќе ја собирате во тиквичката. Извадете ја ти-

квичката и заменете ја со друга тиквичка што содржи околу 10 ml раствор на борна киселина и соберете околу 10 ml дестилат.

Титрирајте ги двата дестилати одделно со 0,02N сулфурна киселина, користејќи мешовит индикатор. Забележете го вкупниот титар (бројот потрошени ml раствор) за двата дестилата. Ако потрошувачката на растворот за титрација за вториот дестилат е поголем од 0,2 ml, повторете ја целата постапка на дестијација користејќи нови 10 ml раствор.

Извршете слепа проба, т. е. разградување и дестилација со користење само на реагенс.

6. ПРЕСМЕТКА И ИЗРАЗУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

6.1. Пресметајте го процентот на содржината на азот во сувата епрувета на следниов начин:

каде што

A = процент на азот во чиста сува епрувета,

V = вкупно количество во ml на стандардна сулфурна киселина употребена за пробата,

b = вкупното количество во ml на стандардна сулфурна киселина употребена за слепата проба,

N = нормалност на стандардната сулфурна киселина,

W = сува маса (g) на епруветата.

6.2. Користејќи ги вредностите од 0,22 % за содржината на азот во јута и 16,2% за содржината на азот во животинско влакно, при што и двата проценти се изразени во однос на сувата маса на влакното, пресметајте го составот на мешавината на следниот начин:

каде што

$RA\%$ = процент на животински влакна во чиста сува епрувета.

7. ПРЕЦИЗНОСТ

Границата на сигурност на резултатите добиени за хомогена мешавина на текстилни материјали со користење на овој метод не е поголема од ± 1 за ниво на сигурност од 95 %.

МЕТОД бр. 13

ПОЛИПРОПИЛЕНСКИ ВЛАКНА И НА НИВ СРОДНИ ВЛАКНА (Метод со користење на ксилен)

1. ПОЛЕ НА ПРИМЕНА

Овој метод се применува, по отстранувањето на невлакнестите материи, врз двокомпонентните мешавини од:

1. полипропиленски влакна (36) со

2. волнени (1), животински (2 и 3), свилени (4), памучни (5), ацетатни (19), купро (21), модални (22), триацетатни (24), вискозни (25), акрилни (26), полиамидни или најлонски (30), полиестерски (35), стаклени влакна (44) еластомултиестерски (46) и меламински влакна (48).

2. ПРИНЦИП

Полипропиленските влакна се отстрануваат од сувата маса на мешавината со растворање со врел ксилен. Остатокот се собира, се мие, се суши и се мери; неговата маса, коригирана по потреба, се изразува како процент од сувата маса на мешавината. Процентот на полипропилен се добива од разликата.

3. АПАРАТИ И РЕАГЕНСИ (различни од наведените во општите упатства)

3.1. Апарати

(i) ерленмаерка со брусен капак со зафатнина од најмалку 200 ml

(ii) повратно ладило (кондензатор)

3.2. Реагенс

Ксилен со фракција на дестилација на температура од 137 и 142 °C.

Забелешка:

Овој реагенс е високо запалив, а неговата пареа е токсична. При неговата употреба треба да се преземат соодветни мерки.

4. ПОСТАПКА НА ТЕСТИРАЊЕ

Следете ја постапката опишана во општите упатства и постапете на следниов начин:

Додадете 100 ml ксилен (3.2) по грам епрувета, која е ставена во ерленмаерката (3.1 (i)). Прицврстете го кондензаторот (3.1 (ii)), и оставете ја содржината да зоврие и нека врие три минути. Веднаш декантирајте ја жешката течност низ измерениот огноотпорен филтер сад (види Забелешка 1). Повторете ја постапката уште два пати, секој пат употребете 50 ml нов раствор.

Измијте го остатокот во ерленмаерката последователно со 30 ml врел ксилен (два пати), потоа со 75 ml петрол етер (1. 3.2.1 од општите упатства) (два пати). По второто миене со петрол етер, филтрирајте ја содржината од ерленмаерката низ огноотпорниот филтер сад, префрлете ги сите останати влакна во садот со помош на мало количество петрол етер и оставете го растворувањот да испари. Исушете ги остатокот и садот, изладете ги и измерете ги.

Забелешки:

1. Огноотпорниот филтер-сад низ кој ќе се декантира ксиленот мора претходно да се загрее.

2. По постапката со врел ксилен, ерленмаерката во која е ставен остатокот треба да е доволно изладена пред да се додаде петрол етерот.

3. Со цел да се намали опасноста од пожар и труење на операторот, може да се користи апаратот за жешко екстрахирање користејќи соодветна постапка, што дава идентични резултати.

5. ПРЕСМЕТКА И ИЗРАЗУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Пресметајте ги резултатите како што е опишано во општите упатства. Вредноста на d' е 1,00, со исклучок на меламинот, за кој $d' = 1,01$.

6. ПРЕЦИЗНОСТ

Границата на сигурност на резултатите добиени за хомогена мешавина на текстилни материјали со користење на овој метод не е поголема од ± 1 за ниво на сигурност од 95 %.

⁶ За пример видете ги апаратите опишани во Melland Textilberichte 56 (1975), стр. 643-645

МЕТОД бр. 14
ОДРЕДЕНИ ВЛАКНА И НА НИВ СРОДНИ ВЛАКНА
(Метод со концентрирана сулфурна киселина)

1. ПОЛЕ НА ПРИМЕНА

Овој метод се применува, по отстранувањето на невлакнестите материи, врз двокомпонентните мешавини од:

1. памук (5), ацетат (19), купро (21), модал (22), триацетат (24), вискоза (25), одредени акрили (26), одредени модакрили (29), полиамид или најлон (30), полиестер (35) и еластомултиестер (46)

со

2. хлоровлакна (27) базирани на хомополимери на винил хлорид без разлика дали се хлорирани или не, полипропиленски (37), еластолефински (47), меламинаски (48) и полипропиленски/полиамидни двокомпонентни влакна (49).

Модакрилните влакна за кои станува збор се оние што даваат бистар раствор кога ќе се потопат во концентрирана сулфурна киселина (релативна густина 1,84 на 20 °C)

Овој метод може да се користи наместо методите 8 и 9.

2. ПРИНЦИП

Компонентата, различна од хлоровлакно, полипропиленско, еластолефинско, меламинаско или полипропиленско/полиамидно двокомпонентно влакно (т. е. влакната наведени во точка 1. од став 1) се отстранува од сувата маса на мешавината со концентрирана сулфурна киселина (релативна густина 1,84 на 20 °C). Остатокот составен од хлоровлакна, полипропиленски, еластолефински, меламинаски или полипропиленски/полиамидни двокомпонентни влакна се собира, се мие, се суши и се мери; неговата маса, коригирана по потреба, се изразува како процент од сувата маса на мешавината. Процентот на втората растворлива компонента се добива од разликата.

3. АПАРАТИ И РЕАГЕНСИ (различни од наведените во општите упатства)

3.1. Апарати

(i) Ерленмаерка со брусен затворац со зафатнина од најмалку 200 ml.

(ii) стаклена прачка со плоскат крај.

3.2. Реагенси

(i) концентрирана сулфурна киселина (со релативна густина 1,84 на 20 °C)

(ii) разреден раствор на сулфурна киселина, приближно 50% (m/m)

Реагенсот се подготвува со внимателно додавање, додека се лади, 400 ml сулфурна киселина (со релативна густина 1,84 на 20 °C) кон 500 ml дестилирана или дејонизирана вода. Откако растворот ќе се излади до собна температура, разредете го со вода до 1 литар.

(iii) разреден раствор на амонијак:

Разредете 60 ml концентриран раствор на амонијак (со релативна густина 0,880 на 20 °C) со дестилирана вода до еден литар.

4. ПОСТАПКА НА ТЕСТИРАЊЕ

Следете ја постапката опишана во општите упатства и постапете на следниов начин:

Додадете 100 ml сулфурна киселина (3.2 (i)) по грам епрувета, која е ставена во ерленмаерката (3.1 (i)).

Оставете ја содржината од ерленмаерката на собна температура 10 минути и во текот на тој период одвреме-навреме мешајте со стаклената прачка. Ако се тре-

тира ткаенина или плетенина, притеснете ја меѓу сидот на ерленмаерката и стаклената прачка и слабо притиснете со цел да го одвоите материјалот растворлив со сулфурна киселина.

Декантирајте ја течноста низ измерениот огноотпорен филтер-сад. Додадете во ерленмаерката 100 ml свежа сулфурна киселина (3.2 (i)) и повторете ја истата постапка. Префрлете ја содржината од ерленмаерката во огноотпорниот филтер-сад и префрлете ги влакнестите остатоци со помош на стаклената прачка. По потреба додадете мало количество концентрирана сулфурна киселина (3.2 (i)) во ерленмаерката со цел да ги префрлите влакната залепени за сидовите. Исцедете го остатокот во огноотпорниот филтер-сад со вакуумирање; измијте го остатокот во садот последователно со 50 % раствор на сулфурна киселина (3.2 (ii)), дестилирана или дејонизирана вода (1. 3.2.3 од основните упатства), раствор на амонијак (3.2 (iii)) и на крај добро измијте го со дестилирана или дејонизирана вода, вакуумирајте ги по секое додавање течност. (Не применувајте вакуумирање за време на миењето, туку откако течноста ќе се исцеди).

Исушете ги садот и остатокот, изладете ги и измерете ги.

5. ПРЕСМЕТКА И ИЗРАЗУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Пресметајте ги резултатите како што е опишано во општите упатства. Вредноста на 'd' е 1,00, со исклучок на меламинаот и полипропиленски/полиамиден двокомпонент, за кои 'd' е 1,01.

6. ПРЕЦИЗНОСТ

Границата на сигурност на резултатите добиени за хомогена мешавина на текстилни материјали со користење на овој метод не е поголема од ± 1 за ниво на сигурност од 95 %.

МЕТОД бр. 15

ХЛОРОВЛАКНА, ОДРЕДЕНИ МОДАКРИЛНИ
ВЛАКНА, ОДРЕДЕНИ ЕЛАСТАНИ, АЦЕТАТНИ,
ТРИАЦЕТАТНИ И НА НИВ СРОДНИ ВЛАКНА
(Метод со користење на циклохексанон)

1. ПОЛЕ НА ПРИМЕНА

Овој метод се применува, по отстранувањето на невлакнестите материи, врз двокомпонентните мешавини од:

1. ацетатни (19), триацетатни (24), хлоровлакна (27), одредени модакрили (29), одредени еластани (43)

со

2. волнени (1), животински (2 и 3), свилени (4), памучни (5), купро (21), модални (22), вискозни (25), полиамидни или најлонски (30), акрилни (26), стаклени влакна (44) и меламинаски (48).

Доколку (таму каде има) има модакрили или еластани, мора да се направат претходни тестови за да се одреди дали влакното е целосно растворливо во реагенсот.

Исто така, може да се анализираат мешавините кои содржат хлоровлакна со користење на Метод 9 или 14.

2. ПРИНЦИП

Ацетатните и триацетатните влакна, хлоровлакната, одредени модакрилни влакна, и одредени еластани се отстрануваат од сувата маса со растворање со циклохексанон на температура блиска до точката на вриење. Остатокот се собира, се мие, се суши и се мери; негова-

та маса, коригирана по потреба, се изразува како процент од сувата маса на мешавината. Процентот на хлоровлакно, модакрилно, еластан, ацетатно и триацетатно се добива од разликата.

3. АПАРАТИ И РЕАГЕНСИ (различни од наведените во општите упатства)

3.1. Апарати

(i) апарат за жешко екстрахирање соодветен за користење во постапките за тестирање во дел 4. (Види слика: ова е варијанта на апарат опишан во Melland Textilberichte 56 (1975) 643 - 645)

(ii) огноотпорен филтер-сад

(iii) порозна мембрана (1 степен на порозност)

(iv) рефлукс-кондензатор што соодветствува за дестилација

(v) уред за загревање

3.2. Реагенси

(i) циклохексанон, со точка на вриење на 156 °C

(ii) етил алкохол, 50% v/v

Забелешка: Циклохексанонот е запалив и токсичен. При неговата употреба треба да се преземат соодветни мерки.

4. ПОСТАПКА НА ТЕСТИРАЊЕ

Следете ја постапката опишана во општите упатства и постапете на следниов начин:

Додадете 100 ml циклохексанон по грам епрувета во колбата за дестилација, ставете го внатре огноотпорниот филтер-сад, со епруветата и порозната мембрана. Ставете го повратното ладило. Загрејте до точка на вриење и продолжете со екстрахирањето во период од 60 минути на минимална брзина од 12 циклуси на час. По екстрахирањето и разладувањето извадете го огноотпорниот филтер-сад со епруветата за екстракција, и отстранете ја порозната мембрана. Измијте ја содржината во огноотпорниот филтер-сад три до четири пати со 50% етил алкохол загреан на температура од околу 60 °C и потоа со 1 литар вода на температура од 60 °C.

Не применувајте вакумирање за време на миенењето. Оставете течноста да се исцеди и потоа применете вакумирање.

На крај, исушете ги садот и остатокот, изладете ги и измерете ги.

5. ПРЕСМЕТКА И ИЗРАЗУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Пресметајте ги резултатите како што е опишано во општите упатства. Вредноста на 'd' е 1,00 со следните исклучоци:

свила и меламина	1,01
акрил	0,98

6. ПРЕЦИЗНОСТ

Границата на сигурност на резултатите добиени за хомогена мешавина на текстилни материјали со користење на овој метод не е поголема од ± 1 за ниво на сигурност од 95 %.

МЕТОД бр.16

МЕЛАМИН И ОДРЕДЕНИ ДРУГИ ВЛАКНА (Метод со користење жешка мравја киселина)

1. ПОЛЕ НА ПРИМЕНА

Овој метод се применува, по отстранувањето на невлакнестите материји, врз двокомпонентните мешавини од:

1. Меламин (48)

со

2. памук (5), арамид (31) и полипропилен (37)

2. ПРИНЦИП

Меламинот се добива со растворање на позната сува материја од смеса на жешка мравја киселина (90% по маса).

Талогот се собира, мие, суши и мери; неговата маса, коригирана доколку е потребно, се изразува како процент од сувата маса на смесата. Процентот на втората состојка се добива од разликата.

Забелешка: треба строго да се внимава на препорачаната температура бидејќи растворливоста на меламинот многу зависи од температурата.

3. АПАРАТИ И РЕАГЕНСИ (различни од наведените во општите упатства)

3.1. Апарати

(i) Ерленмаерка со брусен затворац со зафатнина од најмалку 200 ml

(ii) Тресечки сад со вода или други апарати за тресење и одржување на садот на 90 ± 2 °C.

3.2. Реагенси

(i) мравја киселина (90% м/м, релативна густина на 20°C: 1,204 g/ml). Се разређува 890 ml од 98 до 100% м/м мравја киселина (релативна густина на 20°C: 1,220 g/ml) во 1 литар вода.

Забелешка: Жешката мравја киселина е многу корозивна и треба внимателно да се ракува со неа.

(ii) разређен раствор на амоњак : разређете 80 ml концентриран раствор на амоњак (со релативна густина на 20°C: 0,880) со вода до 1 литар.

4. ПОСТАПКА НА ТЕСТИРАЊЕ

Следете ја постапката опишана во општите упатства и постапете на следниов начин:

На примерокот во ерленмаерката со зафатнина од најмалку 200 ml, додадете 100 ml мравја киселина по грам примерок. Затворете ја ерленмаерката и потопете ја во тресечки сад со вода за да се навлажни примерокот. Одржувајте ја ерленмаерката во тресечкиот сад со вода, на температура од 90 ± 2 °C, во период од 1 час, тресејќи го силно. Оладете го садот на собна температура.

Префрлете ја течноста низ измерениот филтер сад. Додадете 50 ml мравја киселина во садот со талогот, тресете рачно и исцедете ја содржината низ филтер садот. Доколку има преостанати влакна, префрлете ги во садот измиен од талогот со малку повеќе реагенс на мравја киселина. Исцедете го садот со вакумирање и измијте го талогот со реагенс од мравја киселина, жешка вода, разређен раствор од амоњак, и на крај ладна вода, сушејќи го садот со вакумирање после секое додавање.

Не применувајте вакумирање додека секоја течност за плакнење не се исуши до крај. На крај, исцедете го садот со вакумирање, исушете го талогот, изладете го и измерете го.

Забелешка: температурата има големо влијание на својствата на растворливост на меламинот и треба внимателно да се контролира.


5. ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ИЗРАЗУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИ

Пресметајте ги резултатите како што е опишано во општите упатства. Вредноста на „d“ за памукот и арамидот е 1,02.

6. ПРЕЦИЗНОСТ

Границата на сигурност на резултатите добиени за хомогена мешавина на текстилни материјали со користење на овој метод не е поголема од ± 2 за ниво на сигурност од 95%.

Слика наведена во точка 3.1 (i) од метод бр. 15



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 3032.

Врз основа на член 155 став (2) од Законот за квалитет на земјоделски производи („Службен весник на Република Македонија” бр. 140/10, 53/11 и 55/12), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ОЗНАКАТА ЗА ПОТЕКЛО, ГЕОГРАФСКАТА ОЗНАКА И ОЗНАКАТА ЗА ГАРАНТИРАН ТРАДИЦИОНАЛЕН СПЕЦИЈАЛИТЕТ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат трошоците во постапката за регистрирање и користење на ознаката за потекло, географската ознака и ознаката за гарантиран традиционален специјалитет.

Член 2

Трошоците во постапката за регистрирање и користење на ознаката за потекло, географската ознака и ознаката за гарантиран традиционален специјалитет се:

1. Трошоци за членовите на Стручната комисија кои се експерти од соодветната област, а кои не се во редовен работен однос во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа:

а) за постапката за разгледување на барањето за регистрација на ознаката за потекло, географската ознака и ознака за гарантиран традиционален специјалитет изнесува 2 400,00 денари;

б) за постапката за разгледување на основаноста на приговорот на објавеното барање за регистрација на ознаката за потекло, географската ознака и ознака за гарантиран традиционален специјалитет изнесува 3 000,00 денари;

в) за барање за изменување и дополнување на елаборатот изнесува 2 400,00 денари;

г) за барање за изменување и дополнување на спецификација изнесува 2 400,00 денари и

д) за постапката за поништување на решението за регистрација на ознаката за потекло, географската ознака и ознака за гарантиран традиционален специјалитет изнесува 6 000,00 денари.

2. Трошоци за увид на лице место на надлежниот инспектор од Државниот инспекторат за земјоделство изнесува 1 000,00 денари.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.11-6578/3
21 септември 2012 година
Скопје

Министер за земјоделство
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

3033.

Врз основа на член 15 став (5) од Законот за квалитетот на земјоделските производи ("Службен весник на Република Македонија" бр.140/10, 53/11 и 55/12), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ ЗА ВР-
ШЕЊЕ НА АНАЛИЗА И СУПЕРАНАЛИЗА НА
ЗЕМЕНИТЕ ПРИМЕРОЦИ ЗА КОНТРОЛА НА
КВАЛИТЕТОТ НА ЖИТА И ОРИЗ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за овластување на лаборатории за вршење на анализа и суперанализа на земените примероци за контрола на квалитетот на жита и ориз.

Член 2

(1) Барањето за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа за контрола на квалитетот на жита и ориз се поднесува на образец во формат А4 во бела боја кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

ПРИЛОГ

(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член ги содржи следните елементи:

- грбот на Република Македонија и називот на органот до кој се поднесува барањето;
- адресата на седиштето;
- во средишниот дел називот на барањето;
- податоците за подносителот на барањето (полн назив на правниот субјект, адреса на седиштето, број на телефон, факс и e-mail адреса, ЕМБГ /ЕДБС и шифра на дејност);
- краток опис поради што се поднесува барањето;
- датум и место на поднесување на барањето и
- место за печат и потпис на подносителот на барањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.11-8024/3
21 септември 2012 година
Скопје

Министер за земјоделство
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈАМИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Адреса: Јуриј Гагарин бр.15, 1000 Скопје; тел: +389 2 3134 447
маил: info@mzsv.gov.mk; веб: www.mzsv.gov.mk



БАРАЊЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ ЗА ВРШЕЊЕ НА
АНАЛИЗА И СУПЕРАНАЛИЗА НА ЗЕМЕНИТЕ ПРИМЕРОЦИ ЗА
КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИТА И ОРИЗ

а.	Полн назив на правниот субјект:
б.	Адреса на седиштето:
в.	Број на телефон, факс и e-mail адреса:
г.	ЕМБГ/ЕДБС:
д.	Шифра на дејност:
	Краток опис поради што се поднесува барањето:
	Молам министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство да постапи по барањето за овластување на лаборатории за вршење на анализа и суперанализа на земените примероци за контрола на квалитетот на жита и ориз под број ____ од ____ чија копија ви ја доставувам во прилог.

Датум и место на поднесување на барањето Подносител на барањето

М.П

**УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****3034.**

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 12 септември 2012 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА барањето на Љупчо Ристовски од Скопје за заштита на слободите и правата повредени со Решението РО.бр.2843/11 на Основниот суд Скопје II Скопје од 25 ноември 2011 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Љупчо Ристовски од Скопје преку адвокатот Марија Аргировска од Скопје на Уставниот суд на Република Македонија му поднесе барање за заштита на слободите и правата што се однесуваат на забрана на дискриминација по основ на социјална припадност, сторена со Решение РО.бр.2843/11 на Основниот суд Скопје II Скопје од 25 ноември 2011 година.

На 20 февруари 2012 година подносителот на барањето до Уставниот суд на Република Македонија поднесе барање за донесување на одлука врз основа на член 110 алинеја 3 од Уставот, а во врска со член 6 и член 14 од Европската конвенција за човекови права.

Во поднесокот најпрво подносителот ги цитира одредбите од член 8 алинеи 1 и 12, член 9, Амандман XXI, член 50 став 1 од Уставот како и Пресудата на Европскиот суд за човекови права во Стразбур предметот Креуз ус Полска од 2001 година која се однесувала на член 6 од Конвенцијата и го санкционирала неприкосновното право на суд за сметка на правото на државата првенствено да ги наплати судските такси како би се постапувало по тужбеното барање.

Подносителот на барањето, во предметите РО. бр. 2843/11 и РО.бр.2844/11 се повикал на пресудата на Европскиот суд за човекови права, при што побарал Судот да постапи по тужбеното барање (неисплатена разлика од плата и дискриминација во работен однос со надомест на штета) при што уплатил минимална такса за тужба и такса за обезбедување на докази утврден во Законот за судски такси. Притоа тужителот прилага доволно докази како би ја образложило основата на барањето. Тужбените барања во наведениот предмет, меѓутоа судот го одбиле таквото барање.

Оттука, според подносителот произлегува дека Судот постапувал строго според домашната легислатива и покрај повикувањето тој да пристапи кон примена на судската практика на Европскиот суд за човекови права во Стразбур која согласно Уставот е дел од правниот поредок при што го дискриминира тужителот во поглед на неговото право на суд врз основа на имотна и социјална положба.

Во врска со вака поднесеното барање формиран е предмет Р.бр.17/2012 година и е побарано од подносителот прецизирање на поднесеното барање. Подносителот на барањето на 7 март 2012 година доставил појаснување, односно прецизирање во кое се наведува дека: со барањето од 20 февруари 2012 година подносителот бара заштита на уставно право на суд, во случај кога поради социјална положба нема услови да ја плати судската такса како би се отпочнало со постапување, а сето ова во врска со наведената пресуда на Европскиот суд за човекови права, правото на подносителот се повредувало со Решение IPO.бр.2843/11 од 25 ноември 2011 и Решение РО.бр.2844/11 од 20 јануари 2011 година во кои воопшто не било споменато повикувањето на Пресудата на Европскиот суд Креуз vs Полска. По добивање на прецизирање на барањето предметот Р.бр.17/2012 година е трансформиран во У.бр. 39/2012 година.

На 8 јуни 2012 година подносителот на барањето со писмен поднесок го извести Судот дека го повлекува барањето за заштита на слободите и правата повредени со Решение ЗРО 2844/11 на Основниот суд Скопје II Скопје од 20 јануари 2012 година, од причина што наведеното решение не станало правосилно.

Оттука, предмет на уставно-судска анализа за тоа дали постои дискриминација по основ на социјална припадност ќе биде Решението 1 РО 2843/11 донесено од Основниот суд Скопје II Скопје од 25 ноември 2011 година.

4. Судот на седницата утврди дека на 18 ноември 2011 година тужителот Љупчо Ристовски од Скопје до Основниот суд Скопје II Скопје поднел барање за ослободување од доплаќање на разликата на таксата за тужба и таксата за пресуда:

Основниот суд Скопје II Скопје на 25.11.2011 година со Решение РО.бр.2843/11 го одбил барањето за ослободување од доплаќање на разликата на таксата за тужба и такса за пресуда по предметот.

Во образложението на Решението се наведува дека со барањето тужителот не доставил докази во смисла на член 163 став 4 и 163 од Законот за парничната постапка, број на лица што издржува, приходите на членовите на неговото семејство, утврдени од надлежен орган на Државната управа за неговата имотна состојба.

Незадоволен од наведеното Решение, тужителот Љупчо Ристовски од Скопје преку полномошникот Марија Аргировска адвокат од Скопје поднел жалба.

По повод поднесената жалба Апелациониот суд Скопје со Решение РОЖ.бр.585/12 од 7 јуни 2012 година, ја одбил жалбата како неоснована и го потврдил Решението РО.бр.2843/11 од 25 ноември 2011 година.

Во образложението на Решението на Апелациониот суд Скопје се наведува дека по извршениот увид во списите на предметот првостепениот суд утврдил дека барањето е неосновано во смисла на одредбите од членовите 163 став 4 и 164 од Законот за парничната постапка, односно утврдил дека тужителот со барањето не доставил докази во смисла на напред наведените одредби за број на лица што ги издржува, приходите на членовите на неговото семејство, уверение од надлежен орган на државната управа за неговата имотна состојба.

Тргувајќи од наводите во барањето како и утврдена фактичка состојба произлегува дека подносителот на барањето во суштина барањето за заштита на слободите и правата од член 110 алинеја 3 од Уставот, а кое се однесува на забрана на дискриминација по основ на социјална припадност го поднел пред Решението РО.бр.2843/11 да стане правосилно.

Меѓутоа, поаѓајќи од фактот што во моменот на одлучувањето на Судот по предметот, Решението со кое според подносителот на барањето е сторена повредата станало правосилно, според мислењето на Судот барањето треба да биде предмет на анализа и Судот да расправа по предметот.

5. Според членот 50 од Уставот на Република Македонија, секој граѓанин може да се повика на заштита на слободите и правата утврдени со Уставот пред судовите и пред Уставниот суд на Република Македонија во постапка заснована врз начелото на приоритет и итност. Исто така, се гарантира судска заштита на законитоста на поединечните акти на државната управа и на другите институции што вршат јавни овластувања.

Согласно членот 110 алинеја 3 од Уставот, Уставниот суд на Република Македонија, ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, политичкото здружување и дејствување и забраната на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност.

Согласно членот 51 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија, секој граѓанин што смета дека со поединечен акт или дејство му е повредено право или слобода утврдени со член 110 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, може да бара заштита од Уставниот суд во рок од 2 месеци од денот на

доста-вувањето на конечен или правосилен поединечен акт, односно од денот на дознавањето за преземање дејство со кое е сторена повредата, но не подоцна од 5 години од денот на неговото преземање.

Во конкретниов случај, подносителот на барањето смета дека со наведеното решение му биле повредени слободите и правата, утврдени во член 110 алинеја 3 од Уставот, што се одне-суваат на забраната на дискриминација на граѓаните по основ на социјална припадност.

Во Законот за парничната постапка „Ослободување од плаќање на трошоци на постапка“ односно во член 163 став 1 е предвидено дека судот ќе ја ослободи од плаќање на трошоци на постапка странката која според својата општа имотна состојба не е во можност да ги поднесува овие трошоци без штета за својата нужна издршка и нужна издршка на своето семејство. Во ставовите 2 и 3 на наведениот член е уредено прашањето на опфатот на ослободување на трошоци на постапка.

Во ставот 4 на наведениот член е предвидено дека при донесување на одлуката за ослободување од плаќање на трошоци на постапката, судот задолжително ќе ги оцени сите околности, а особено ќе ја земе предвид вредноста на предметот на спорот, бројот на лицата што ги издржува странката и приходите што ги имаат странката и членовите не нејзиното семејство.

Во членот 164 од Законот се уредени прашањата кои се однесуваат на тоа дека одлуката за ослободување од плаќање трошоци се донесува по предлог на странката, обврската на странката да поднесе уверение од надлежен орган за својата имотна состојба кое уверение треба да содржи износот на данокот што го плаќа домаќинството и одделни членови на домаќинството како и други извори на нивни приходи и воопшто имотната состојба на странката.

Според став 5 од наведениот член од Законот кога е тоа потребно и самиот суд може по службена должност да ги прибави потребните податоци и известувањето за имотната состојба на странката која бара ослободување, а може да ја сослуша и противната странка.

Тргувајќи од содржината на Решението 2843/11 на Основниот суд Скопје II Скопје од 25 ноември 2011 година со кое се одбива барањето од доплата на разликата на такса за тужба и такса за пресуда како и содржината на наведените членови од Законот за парничната постапка произлегува дека оспореното решение не содржи елементи на дискриминација по основ на социјална припадност како што наведува подносителот. Ова од причина што Судот го одбил барањето на подносителот од причина што тој не доставил доволно докази од кои би произлегло дека постојат елементи за ослободување од плаќање на трошоци. Според тоа недоставувањето на потребните докази за ослободување од плаќање како што наведува судот не може да се прифати како дискриминација по основ на социјална припадност.

Остварувањето на правото на ослободување од плаќање на трошоци не произлегува од дејствие на судот туку е резултат на недоставување на потребните докази за имотна состојба. Или поточно речено на судот во суштина не му била дадена можност да оцени дали навистина подносителот на барањето е во таква состојба да не може да ги плати трошоците во спорот. Во однос на наводите во барањето според кое подносителот во суштина бара директна промена на пресудата Крауз vs Полска од Судот во Стразбур и таквата пресуда да претставува и извор на правото и да се применува на сите случаи кои можат да бидат подведени под ист основ, според мислењето на Судот е неприфатливо. Ова оттаму што судовите согласно Уставот судат врз основа на Уставот, законите и меѓународните договори ратификувани согласно Уставот, поради што и од овој аспект не може да се прифати барањето дека постои повреда на правото на суд врз основа имотна и социјална положба.

Тргнувајќи од утврдената фактичка состојба, а имајќи ги предвид наведените уставни и законски одредби Судот оцени дека не може да се прифати тврдењето во барањето дека подносителот бил дискриминиран по основ на социјална припадност.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Бранко Наумоски и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Елена Гошева, Исмаил Дарлишта, Никола Ивановски, Вера Маркова, Сали Мураџи и Владимир Стојаноски.

У. Бр.39/2012
12 септември 2012 година на Уставниот суд на Република
Скопје
Претседател
Македонија,
Бранко Наумоски, с.р.

3035.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” број 70/1992), на седницата одржана на 18 септември 2012 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за доделување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација, број 11-38/9 од 5 ноември 2009 година, донесен од Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на Република Македонија” број 143/2009 и 59/2012).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод поднесена иницијатива од Стамен Филипов од Скопје, со Решение У.бр. 124/2011 од 27 јуни 2012 година, поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на актот, означен во точката 1 од оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот Правилник со Уставот и Законот.

4. Судот на седницата утврди дека оспорениот Правилник за доделување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација, број 11-38/9 од 5 ноември 2009 година, е донесен од страна на Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации врз основа на членот 14 точка а), а во врска со членот 79 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија” број 13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008).

Судот, утврди и дека со членот 15 од Законот за изменување и дополнување на Законот за електронски комуникации (“Службен весник на Република Македонија” број 83/2010), изменет е членот 17 од Законот со кои се уредени надлежностите на директорот, така што членот 17 став 1 точка ж) од Законот, уредува дека директорот донесува подзаконски и други акти за спроведување на овој закон. Судот, исто така утврди дека со овие измени на Законот, Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации, не е повеќе овластена за донесување на подзаконски акти за спроведување на Законот.

5. Според член 8 став 1 алинеите 1, 3 и 4 од Уставот на Република Македонија основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот, владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска, се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Согласно член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да го почитува Уставот и законите.

Во член 68 од Уставот се определува дека Собранието на Република Македонија, покрај другото, донесува закони и дава автентично толкување на законите (став 1 алинеја 2).

Според член 95 став 3 од Уставот, организацијата и работата на органите на државната управа се уредуваат со закон што се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, а според член 96 од Уставот, органите на државната управа работите од

својата надлежност ги вршат самостојно врз основа и во рамките на Уставот и законите и за својата работа се одговорни на Владата.

Со членот 17 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија” број 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012 и 32/2012), се определени надлежностите на директорот како орган на Агенцијата, а помеѓу другото со точката ж) од членот 17 став 1 од Законот, е определено дека директорот донесува подзаконски и други акти за спроведување на овој закон.

Оспорениот Правилник за доделување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација, број 11-38/9 од 5 ноември 2009 година, е донесен од страна на Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации врз основа на членот 14 точка а), а во врска со членот 79 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија” број 13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008).

Правилникот кој се оспорува со иницијативата во времето на неговото донесување по однос на овластениот доносител имал законски основ во одредбите од основниот текст на Законот, односно во членот 14 точка а) според кој Комисијата како орган на Агенцијата е овластена за донесување на Правилникот, но според одредбите од Законот што сега се во сила, Комисијата, повеќе го нема тоа овластување, бидејќи со изменувањето и дополнувањето на Законот за електронските комуникации во „Службен весник на Република Македонија” број 83/2010, директорот како орган на Агенцијата согласно членот 17 став 1 точка ж) од Законот, е овластен да донесува подзаконски и други акти за спроведување на овој закон, а не Комисијата.

Од погоре изнесеното произлегува дека законодавецот со измените и дополнувањата на Законот, го укинал овластувањето на Комисијата за донесување на подзаконски акти и такво овластување уредил за директорот.

По поднесувањето на иницијативата, директорот на Агенцијата за електронски комуникации, донел Правилник за дополнување на оспорениот Правилник, број 02-2035/1 од 7 мај 2012 година („Службен весник на Република Македонија” број 59/2012), со кој е извршено дополнување на основниот текст на оспорениот Правилник со нови одредби. Во суштина, Правилникот кој е донесен од Комисијата, директорот го дополнува со нови содржини, но во конкретниот случај, станува збор за истиот Правилник, дополнет со нови одредби, односно во суштина доносителот на оспорениот Правилник се уште останува ист и сеуште Комисијата се јавува како доносител на оспорениот акт, а законски основ за тоа нема. Оттука, произлегува дека во кон-

кретниот случај оспорениот Правилник („Службен весник на Република Македонија” број 143/2009 и 59/2012), не е во согласност со Законот, а со тоа и не е во согласност со членот 51 став 1 од Уставот, според кој во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон.

6. Имајќи го предвид претходно наведеното, Судот оцени дека оспорениот Правилник не е во согласност со Уставот и Законот, поради што одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе, во состав од претседателот на Судот Бранко Наумоски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Елена Гошева, Исмаил Дарлишта, Никола Ивановски, Вера Маркова, Сали Мурати, д-р Гзими Старова и Владимир Стојаноски.

У. Бр.124/2011

Претседател

18 септември 2012 година на Уставниот суд на Република Скопје

Македонија,

Бранко Наумоски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3036.

Врз основа на член 2, точка 15 и точка 28, член 9, член 27 и член 184, став 1, точка г) и д) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, бр.25/2007, бр.07/2008, бр.57/2010 и бр. 135/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по Барањето од 12.9.2012 година на Халк банка АД Скопје, на седницата одржана на ден 25.9.2012 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На Халк банка АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - единаесетта емисија на 100.954 обични акции во вкупен износ на емисијата од 1.009.540.000,00 денари согласно Одлуката бр. 02-11820/2 од 10.9.2012 година за зголемување на почетниот капитал/основна главнина на ХАЛК банка АД Скопје, со XI-та (единаесетта) емисија на обични акции, заради присоединување на Зираат банка АД Скопје кон ХАЛК банка АД Скопје, како и Спогодбата ОДУ бр.218/12 од 28.3.2012 година за присоединување, меѓу надзорниот одбор на Зираат банка АД Скопје и надзорниот одбор на ХАЛК банка АД Скопје.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-11820/2 од 10.9.2012 година за зголемување на почетниот капитал/основна главнина на ХАЛК банка АД Скопје, со XI-та (единаесетта) емисија на обични акции, заради присоединување на Зираат банка АД Скопје кон ХАЛК банка АД Скопје.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 15 дена од конечното на ова решение да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот на хартии од вредност во рок од три работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од пет работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот на хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП 1 Број 07-208 Комисија за хартии од вредност
25 септември 2012 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3037.

ИСПРАВКА

Во Тарифен систем за изменување и дополнување на тарифен систем за продажба на електрична енергија на тарифни потрошувачи објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 97/2012 година, се врши исправка во преамбулата така што на место: „член 24 став 1, алинеја 3“ треба да стои: „член 22 став 1 точка 3“.

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012123